

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 136 Год. LXIII Понеделник, 12 ноември 2007

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1826. Закон за јавните набавки.....	2	1833. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија.....	95
1827. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари.....	61	1834. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија.....	95
1828. Програма за изменување и дополнување на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2007 година.....	62	1835. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија.....	95
1829. Правилник за начинот на водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа.....	62	1836. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија.....	95
1830. Правилник за формата и содржината на Образецот за известување за започнување со вршење на дејност.....	63	Агенција за електронски комуникации	
1831. Листа за дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден.....	65	233. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	95
1832. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	94	Исправка од Судскиот совет на Република Македонија.....	96
		Огласен дел	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1826.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Се прогласува Законот за јавните набавки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 ноември 2007 година.

Бр. 07-4748/1
6 ноември 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Глава I

Општи одредби

Дел 1

Предмет на уредување Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за доделување на договорите за јавни набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки, основањето и надлежностите на Државната комисија за жалби по јавни набавки и правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки.

Член 2

Со овој закон особено се обезбедува:
- конкуренција меѓу економските оператори,
- еднаков третман и недискриминација на економските оператори,
- транспарентност и интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки и
- рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавна набавка.

Дел 2

Дефиниции Член 3

Одредени поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „**Договор за јавна набавка**“ е договор од финансиски интерес кој ги вклучува и секторските договори, склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни органи од една страна и еден или повеќе економски оператори од друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоки или обезбедување на услуги согласно со овој закон;

2. „**Секторски договор**“ е договор за јавна набавка што се доделува во функција на вршење на една или повеќе дејности од членот 176 став (1) на овој закон;

3. „**Постапка за доделување на договор за јавна набавка**“ е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или стекнување на стоки, услуги или работи;

4. „**Отворена постапка**“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе понуда;

5. „**Ограничена постапка**“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе пријава за учество, а само кандидатите избрани од страна на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда;

6. „**Конкурентен дијалог**“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе пријава за учество и според која договорниот орган води дијалог со избраните кандидати со цел да се утврди едно или повеќе соодветни решенија кои ќе ги задоволат неговите барања и врз основа на кои избраните кандидати ќе ја изготват својата понуда;

7. „**Постапка со преговарање**“ е постапка во која договорниот орган ги консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со еден или со повеќе од нив;

8. „**Постапка со барање за прибирање на понуди**“ е поедноставена постапка за доделување на договор за јавна набавка, која се спроведува согласно со Главата V Дел 6 од овој закон;

9. „**Рамковна спогодба**“ е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори за да се утврдат основните услови кои ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се доделат во определен период, особено во поглед на цената и, ако е можно, предвидените количини;

10. „**Електронска аукција**“ е повторлив процес на негативно наддавање кој се реализира по привычна целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени или да подберат одредени елементи од понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;

11. „**Тендерска документација**“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;

12. „**Техничка спецификација**“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;

13. „**Економски оператор**“ е секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;

14. „**Кандидат**“ е секој економски оператор кој доставил пријава за учество во ограничена постапка, постапка со преговарање или конкурентен дијалог;

15. „**Пријава за учество**“ е предлог на кандидатот со кој ја докажува својата лична состојба, техничка или професионална способност, финансиска и економска состојба како услов за добивање на покана за доставување на понуда во ограничена постапка, постапка со преговарање или конкурентен дијалог;

16. „**Понудувач**“ е секој економски оператор кој поднел понуда;

17. „**Учесник на конкурс за избор на идејно решение**“ е секој економски оператор кој има поднесено проект на конкурс за избор на идејно решение;

18. „**Понуда**“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на тендерската документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна набавка;

19. „**Техничка понуда**“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;

20. „**Финансиска понуда**“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од тендерската документација;

21. „**Алтернативна понуда**“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската документација;

22. „Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;

23. „Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;

24. „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;

25. „Одговорно лице“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице;

26. „Посебно или ексклузивно право“ е право доделено од надлежен орган кое произлегува од закон или пропис врз основа на закон, со цел да се ограничи спроведувањето на дејностите во одредена област на јавни услуги на ограничен број или на еден правен субјект;

27. „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;

28. „Електронски систем за јавни набавки“ е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;

29. „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;

30. „Централно тело за набавки“ е договорен орган согласно со членот 4 став (1) точки а), б) или в), кој:

- набавува во свое име и за своја сметка стоки или услуги кои се или можат да бидат наменети за еден или за повеќе договорни органи или

- доделува договори за јавни набавки или склучува рамковни спогодби во име и за сметка на еден или на повеќе договорни органи и

31. „Општ поимник за јавни набавки“ е референтна номенклатура што се применува во постапките за доделување на договори за јавни набавки.

Дел 3

Договорни органи

Член 4

(1) Договорни органи се:

- а) државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и на градот Скопје;

- б) правните лица основани за специфична намена за задоволување на потребите од јавен интерес што не се од индустриски или комерцијален карактер и кои, во најголем дел, се финансирани од страна на договорни органи од ставот (1) точка а) на овој член или од такви правни лица, или се подложни на контрола на работењето од страна на договорни органи од ставот (1) точка а) на овој член или од такви правни лица, или во кои повеќето од половината членови на управниот или надзорниот одбор се именувани од страна на договорни органи од ставот (1) точка а) на овој член или од такви правни лица;

- в) правни лица основани од еден или повеќе договорни органи од ставот (1) точки а) и б) на овој член;

- г) јавните претпријатија, акционерските друштва и друштвата со ограничена одговорност во кои договорните органи од ставот (1) точки а), б) или в) на овој

член имаат доминантно директно или индиректно влијание преку сопственост над нив, односно ако поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат мнозинство на гласови на акционерите или именуваат повеќе од половина од членовите од управниот или надзорниот одбор на претпријатието или друштвото, а кои вршат една или повеќе дејности од Главата IX Дел 1 на овој закон, во случаите кога доделуваат договори за јавни набавки или склучуваат рамковни спогодби со цел вршење на соодветните дејности и

д) секое правно лице, освен оние од ставот (1) точки а), б), в) и г) на овој член кое врши една или повеќе дејности од Главата IX Дел 1 на овој закон, врз основа на посебно или ексклузивно право, во случаите кога доделува договори за јавни набавки или склучува рамковни спогодби со цел вршење на соодветните дејности.

(2) Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) утврдува индикативен список на договорни органи од ставот (1) на овој член.

Дел 4

Примена и исклучоци

Член 5

(1) Овој закон се применува на:

- доделување на договори за јавни набавки, вклучувајќи ги и секторските договори,

- склучување на рамковни спогодби,

- доделување на договори од страна на други субјекти, кога договорот е директно финансиран или субвенциониран со повеќе од 50% од страна на договорен орган,

- доделување на договори од страна на договорен орган во име и за сметка на друго физичко или правно лице, кога договорот е директно финансиран или субвенциониран со повеќе од 50% од страна на договорниот орган и

- спроведување на конкурс за избор на идејно решение.

(2) Во случаите од ставот (1) алинеја 3 на овој член, договорниот орган е должен во договорот за финансирање или субвенционирање да воведо обврска за примена на одредбите од овој закон при доделување на договорите за јавни набавки.

Член 6

(1) Договорниот орган од областа на одбраната е должен да ги применува одредбите од овој закон, освен во случаите кога:

- тоа може да доведе до откривање на информации, кое е спротивно на основните безбедносни интереси на земјата или

- со тоа се загрозуваат основните безбедносни интереси на земјата, а кои се поврзани со производство или трговија со оружје, муниција и воени материјали и системи согласно со закон.

(2) За набавките од областа на одбраната, договорниот орган е должен најдоцна до крајот на јануари од тековната година, за своите годишни планови за набавка во тековната година да ја извести Владата.

(3) Владата ги определува набавките од ставот (2) на овој член.

Член 7

(1) Овој закон не се применува при доделување на договори за јавна набавка во случај кога:

- договорот е класифициран со степен „државна тајна“ од страна на надлежен орган согласно со прописите за класифицирани информации или

- за извршување на договорот се потребни посебни безбедносни мерки и постапки согласно со важечките прописи.

(2) За секој договор склучен согласно со ставот (1) на овој член договорниот орган е должен да ја извести Владата.

Член 8

Овој закон не се применува при доделување на договори за јавни набавки на услуги кои:

- за предмет имаат купување или изнајмување на земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување,
- се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи, или за термините на радио и телевизиско емитување на програма,
- се однесуваат на услуги за арбитража и посредување,
- се финансиски услуги во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народната банка на Република Македонија,
- се однесуваат на договори за вработување и
- се однесуваат на услуги за развој и истражување, освен во случај кога резултатите се користат исклучиво за вршењето на функциите и надлежностите на договорните органи, под услов услугата во целост да ја плати договорниот орган.

Член 9

(1) Овој закон не се применува на:

- договорите за јавна набавка за кои се обезбедени средства од меѓународни организации (донатори и заемодавачи) или од трети земји, доколку од нивна страна се пропишани посебни услови за доделување на договорите за јавна набавка,
- договорите за јавна набавка кои се доделуваат за потребите на Армијата на Република Македонија упатени во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или мировни операции и операции за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија, согласно со ратификуван меѓународен договор и
- договорите за јавна набавка на стоки или работи кои се доделуваат врз основа на меѓународен договор склучен меѓу Република Македонија и една или повеќе држави и кои се наменети за заедничко спроведување или користење на градба од страна на земјите потписнички или услуги наменети за заедничко спроведување или искористување на проекти од страна на земјите потписнички, под услов во меѓународниот договор да е предвидена соодветна постапка за доделување на договорите за јавна набавка.

(2) Договорниот орган пред да ги изврши набавките од ставот (1) алинеја 2 на овој член е должен да добие одобрение од Владата.

Член 10

Овој закон не се применува при доделување на договори за јавни набавки на услуги на друг договорен орган или правни лица формирани од еден или повеќе договорни органи, ако истите имаат ексклузивно право да ги обезбедуваат тие услуги кое е објавено во службено гласило.

Член 11

Овој закон не се применува на набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од 500 евра во денарска противвредност без данок на додадена вредност (во натамошниот текст: ДДВ).

Глава II

Биро за јавни набавки

Член 12

Работите во врска со развојот на системот на јавните набавки, како и обезбедувањето на рационалност, ефикасност и транспарентност во спроведувањето на јавните набавки ги врши Бирото за јавни набавки, како орган на државната управа во состав на Министерство-то за финансии.

Член 13

(1) Со работата на Бирото раководи директор кој го претставува Бирото, организира и обезбедува законито и ефикасно вршење на работите и задачите и презема мерки во надлежност на Бирото согласно со закон.

(2) Директорот го именува и разрешува Владата на предлог на министерот за финансии за период од четири години.

(3) Директорот на Бирото треба да има високо образование од областа на правото или економијата и работно искуство од најмалку пет години.

(4) Директорот може да биде разрешен и пред завршувањето на периодот од ставот (2) на овој член доколку не работи согласно со овој закон и други закони, поднесе оставка или покаже незадоволителни резултати во работењето.

Член 14

(1) Бирото ги врши следниве работи:

- иницира предлози за донесување на законски и други акти од областа на јавните набавки до министерот за финансии,
- го следи и анализира спроведувањето на законот и другите прописи за јавни набавки, функционирањето на системот на јавните набавки и иницира промени за подобрување на системот на јавните набавки,
- дава мислења во врска со одредбите и примената на овој закон,
- обезбедува совети и дава помош на договорните органи и економските оператори,
- подготвува модели на стандардна тендерска документација и модели на стандардни формулари за постапките регулирани со овој закон,
- води единствена евиденција на договорите за јавни набавки и истата ја одржува и ажурира и ја прави достапна до јавноста преку својата веб страница,
- прибира, ги обработува и анализира податоците за јавни набавки и подготвува статистички извештаи,
- за констатираните неправилности од добиените известувања веднаш ги информира договорните органи, а по потреба и надлежните органи,
- утврдува минимални услови за професионалните квалификации за лицата кои вршат стручни работи за јавните набавки,
- организира и врши обука за едукација на службеници и на други стручни лица во врска со јавните набавки,
- управува и оперира со својата веб страница и Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН),
- соработува со меѓународните институции и други странски субјекти за работите поврзани со развојот на системот на јавните набавки,
- остварува меѓународна соработка во врска со системот на јавните набавки и ја планира и ја координира странската техничка помош на полето на јавните набавки,
- поднесува годишен извештај до Владата за неговите активности во функционирањето на системот на јавните набавки,
- дава упатства и изготвува прирачници и коментари на правилата за јавни набавки и издава електронски билтен и
- врши други работи утврдени со овој закон.

(2) Статистичките извештаи од ставот (1) алинеја 7 на овој член содржат податоци кои се однесуваат на:

- број и вредност на склучените договори,
- категоризација на договорите по видови на спроведени постапки, по предмет на договорот и по земјата каде што е седиштето на носителот на набавката и
- број и вредност на склучените договори и условите предвидени со овој закон кои го оправдуваат изборот на постапката со преговарање со и без претходно објавување на оглас.

(3) Бирото соработува со договорните органи од членот 4 на овој закон и со трговските друштва, професионални институции за истражување, здруженија или со експерти за одделни области, во врска со јавните набавки.

Глава III

Видови на договори за јавни набавки

Член 15

Договорот за јавна набавка може да биде договор за јавна набавка на стоки, договор за јавна набавка на услуги и договор за јавна набавка на работи.

Член 16

(1) Предмет на договорот за јавна набавка на стоки претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката.

(2) Договорот за јавна набавка чијшто основен предмет е набавка на стоки, а кој опфаќа и активности за нивно поставување и вградување е договор за јавна набавка на стоки.

Член 17

(1) Предмет на договорот за јавна набавка на услуги претставува обезбедување на една или повеќе услуги, и тоа:

- услуги за одржување и поправка, услуги за патен и воздушен транспорт, услуги за истражување и развој, услуги за истражување на пазарот и истражување на јавното мислење, услуги за чистење на објекти и за управување со имот, осигурителни, банкарски и инвестициски, телекомуникациски, информатички, сметководствени, ревизорски, книговодствени, консултантски, архитектонски, инженерски, рекламни, издавачки, печатарски и санитарни услуги или

- услуги за железнички и воден транспорт, услуги за привремено вработување, хотелски, угостителски, правни, истражни, образовни, здравствени и социјални, рекреативни, културни, спортски и други услуги кои не се опфатени со ставот (1) алинеја 1 на овој член.

(2) При доделувањето на договор за јавна набавка на услугите од ставот (1) алинеја 2 на овој член со проценета вредност над 20.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ, се применуваат единствено членовите 33, 34, 35, 36 и 55 од овој закон.

(3) При доделувањето на договор за јавна набавка на услугите од ставот (1) алинеја 2 на овој член со проценета вредност до 20.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ, се применува членот 103 од овој закон.

(4) Услугите од ставот (1) на овој член поблиску ги пропишува Владата.

(5) Договорот за јавна набавка чијшто основен предмет е обезбедување на услуги, а кој опфаќа и некои активности на градење, е договор за јавна набавка на услуги.

Член 18

(1) Предмет на договорот за јавна набавка на работи претставува:

- изведување на активности на градење или изведување на градба,

- проектирање и изведување на активности на градење или проектирање и изведување на градба или
- реализирање, со какви било средства, на градба која одговара на барањата утврдени од договорниот орган и која сама по себе исполнува одредена техничка и економска функција.

(2) Владата ги пропишува видовите на активности на градење кои се предмет на договорот за јавна набавка на работи.

Член 19

(1) Ако предметот на договорот за јавна набавка на услуги се услуги од членот 17 став (1) алинеи 1 и 2 на овој закон, одредбите од членот 17 став (2) на овој закон се применуваат само доколку проценетата вредност на услугите од членот 17 став (1) алинеја 2 на овој закон е поголема од проценетата вредност на услугите од членот 17 став (1) алинеја 1 на овој закон.

(2) Договорниот орган не смее, во рамките на истиот договор, да ги комбинира услуги од членот 17 став (1) алинеи 1 и 2 на овој закон, со цел да ги применува одредбите од членот 17 став (2) на овој закон при доделувањето на соодветниот договор за јавна набавка.

Член 20

Доколку предметот на договорот за јавна набавка вклучува набавка на стоки и услуги, договорот ќе се смета за:

- договор за јавна набавка на стоки, доколку проценетата вредност на стоките е поголема од проценетата вредност на услугите или

- договор за јавна набавка на услуги, доколку проценетата вредност на услугите е поголема од проценетата вредност на стоките.

Глава IV

Заеднички одредби за постапките за доделување на договор за јавна набавка

Дел 1

Општи правила

Член 21

(1) Договорниот орган доделува договор за јавна набавка со примена на отворена постапка или ограничена постапка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член договорниот орган може да додели договор за јавна набавка со примена на другите постапки, само во посебните случаи согласно со овој закон.

(3) Договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение кога набавува план или проект главно во областа на просторното планирање, урбанистичкото планирање, архитектурата и градежништвото или обработка на податоци, избран од страна на жири комисија, врз основа на конкурс.

Член 22

(1) Договорниот орган може да ја спроведува отворената и ограничената постапка со користење на електронски средства преку ЕСЈН.

(2) Начинот на користење на ЕСЈН го пропишува министерот за финансии.

Член 23

(1) Владата може да определи централно тело за набавки кое ќе доделува договори за јавни набавки за одредени стоки, услуги или работи.

(2) Договорните органи можат да набавуваат стоки, услуги или работи од или преку централното тело за набавки, при што се смета дека спровеле постапка за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон.

Член 24

(1) Групна набавка се врши координирано преку еден договорен орган во име на група на договорни органи кои имаат потреба од ист вид на набавка, по претходно склучен договор за извршување на групна набавка.

(2) Договорот за извршување на групна набавка ги дефинира сите права и обврски кои договорните органи ќе ги имаат во однос на економскиот оператор со кој ќе биде склучен договорот за јавна набавка.

Член 25

Договорниот орган е должен да обезбеди заштита на информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост.

Член 26

(1) Врз основа на утврдените извори за финансирање, договорниот орган донесува план за своите вкупни потреби за набавки во тековната година по видови на стоки, услуги и работи според Општиот поимник за јавни набавки, со кој го определува и очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за доделување на договорот.

(2) Договорниот орган го донесува планот од ставот (1) на овој член до крајот на јануари од тековната година.

(3) По потреба, договорниот орган во текот на годината може да го измени или дополни годишниот план за јавни набавки согласно со планираните и обезбедените средства за јавни набавки.

(4) Формата и содржината на годишниот план за јавни набавки ја пропишува министерот за финансии.

Дел 2**Проценување на вредноста на договорот за јавна набавка****Член 27**

(1) Договорниот орган не смее да врши делење на договор за јавна набавка на повеќе посебни договори со пониска вредност, ниту пак да користи методи за пресметување на проценетата вредност на договорите за добивање на пониска вредност од реалната проценета вредност на договорот, со цел да се избегне одредена постапка утврдена со овој закон.

(2) Начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки ги пропишува министерот за финансии.

Дел 3**Одлука за јавна набавка****Член 28**

(1) За потребата од јавна набавка одлучува договорниот орган.

(2) Со одлуката се утврдува предметот (видот) и количината на набавката, износот и изворот на средствата потребни за реализација на договорот, начинот и постапката за доделување на договорот за јавна набавка и се назначуваат претседателот и членовите на комисијата за јавна набавка, нивниот број и нивните заменици (во натамошниот текст: комисија), како и ангажирање на надворешни стручни лица, доколку е потребно.

(3) Во одлуката се наведуваат и причините и образложението за користење на постапката со преговарање, односно конкурентен дијалог, ако договорниот орган спроведува постапка со преговарање, односно конкурентен дијалог, како и итните причини за намалување на роковите пропишани со овој закон.

Член 29

(1) Комисијата, во зависност од постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ги врши следниве работи:

- отворање на понудите,
- водење на записник,
- утврдување на способноста на економските оператори,
- утврдување на избрани кандидати,
- проверување на техничките понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветни финансиски или од описната документација,
- проверување на финансиските понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветни финансиски и други услови утврдени со тендерската документација,
- утврдување на неприфатливи понуди, како и причините заради кои тие понуди се сметаат за неприфатливи,
- утврдување на прифатливи понуди,
- предлагање на најповолната понуда,
- подготвување на извештај за спроведената постапка,
- известување на учесниците во постапката за исходот од соодветната постапка и
- други работи согласно со овој закон.

(2) Одговорното лице кај договорниот орган определува лица или организациски облик за вршење на работите поврзани со подготовката и спроведувањето на постапките за доделување на договорите за јавни набавки, како и реализацијата на договорите за јавни набавки.

Член 30

(1) Надворешните стручни лица и помагаат на комисијата при проверување и евалуација на техничките, финансиските и други работи поврзани со понудите и немаат право да одлучуваат.

(2) Надворешните стручни лица подготвуваат извештај во врска со техничките, финансиските и другите работи со цел да го олесни одлучувањето на комисијата при евалуација на понудите. Извештајот на надворешните стручни лица е дел од извештајот за спроведената постапка.

Член 31

При евалуацијата и надворешните стручни лица имаат обврска да ги чуваат во тајност содржината на понудите и секоја друга информација поднесена од кандидатите или понудувачите.

Дел 4**Правила за изработка на тендерската документација****Член 32**

(1) Договорниот орган е должен во тендерската документација да ги наведе барањата, условите, критериумите и други неопходни информации, со цел да му обезбеди на економскиот оператор целосни, точни и прецизни информации во врска со начинот на спроведување на постапката за доделување на договор за јавна набавка.

(2) Тендерската документација особено содржи:

- општи информации во врска со договорниот орган, особено адреса, телефонски број, број на факс, електронска пошта, лица за контакт, начини на комуникација итн.,
- упатства во врска со законските рокови и неопходните услови за учество во постапката за доделување на договор,
- доколку се бара, минималните критериуми за утврдување на способност и документација што треба да ја поднесат понудувачите или кандидатите за да го докажат исполнувањето на критериумите за утврдување на способност,

- технички спецификации или, во случај на применување на конкурентен дијалог или постапка на преговарање, описна документација,

- упатства во врска со изработка и поднесување на техничката и финансиската понуда,

- детална и целосна информација во врска со критериумите за доделување на договорот што ќе се применува за избор на најповолна понуда согласно со одредбите од Главата VII Дел 3 на овој закон,

- упатства во врска со правната заштита во постапка за доделување на договор за јавна набавка и

- информации во врска со задолжителните одредби од договорот за јавна набавка.

(3) Содржината на тендерската документација поблиску ја пропишува министерот за финансии.

Член 33

(1) Со техничките спецификации, доколку е потребно, се дефинираат следниве карактеристики: ниво на квалитет, техничко ниво и ниво на изведба, барања во врска со влијанието врз животната средина и безбедноста при користење, како и димензии, терминологија, симболи, методи на тестирање, пакување, означување и етикетање и инструкции за користење на стоката, системи за обезбедување на квалитет, услови и постапки за оценка на сообразност со релевантните стандарди или други слични барања. Во случај на договори за јавна набавка на работи, техничките спецификации можат, исто така, да се однесуваат и на идејно решение и оценување, проверка, инспекција и услови за прием на работите или техниките, постапките и методите на изведување, како и другите услови од технички карактер, што договорниот орган може да ги опише, согласно со закон и со општите или посебните прописи во однос на доставените работи, материјали или други елементи на тие работи.

(2) Договорниот орган ги дефинира техничките спецификации:

- со упатување, како правило, според следниов редослед: примена на македонски стандарди кои се во согласност со европските стандарди, европските технички одобренија (европски технички атести), заедничките технички спецификации што се користат во Европската унија, меѓународните стандарди или други технички упатувања воведени од страна на европски органи за стандардизација. Доколку истите не се пропишани, техничките спецификации се дефинираат со упатување кон македонските стандарди, националните технички одобренија или националните технички спецификации кои се однесуваат на користењето на стоките, идејното решение или изведувањето на работите. Секое упатување треба да биде проследено со зборовите „или еквивалентно“,

- во однос на условите за извршување или функционални карактеристики на предметот на договорот кои треба да бидат опишани доволно прецизно за да им се овозможи на понудувачите точно да го разберат предметот на договорот и договорниот орган да изврши избор на најповолна понуда,

- во однос на условите за извршување или функционални карактеристики од алинејата 2 на овој став, со упатување на стандардите, техничките одобрувања, заедничките технички спецификации од алинејата 1 на овој став, како можен начин на исполнување на карактеристиките или барањата за функционалност или

- со повикување на спецификациите од алинејата 1 на овој став за одредени карактеристики и со повикување на условите за извршување или функционални карактеристики од алинејата 2 на овој став за други карактеристики.

Член 34

(1) Во случаите од членот 33 став (2) алинеја 1 на овој закон, договорниот орган не смее да ја отфрли понудата ако стоките, услугите или работите не се во сог-

ласност со спецификациите на кои се однесува договорот, а понудувачот докаже дека понудата ги задоволува на соодветен начин барањата на договорниот орган.

(2) Кога договорниот орган ги дефинира техничките спецификации со специфицирање на условите за извршување или функционални карактеристики, не смее да ја отфрли понудата доколку понудувачот докаже дека стоките, услугите или работите обезбедуваат исполнување на условите за извршување или функционални карактеристики, а се во согласност со:

- македонски стандард кој е во согласност со европски стандард,

- европско техничко одобрение (европски технички атест),

- заедничка техничка спецификација што се користи во Европската унија,

- меѓународен стандард или

- други технички референтни системи воспоставени од страна на европски тела за стандардизација.

(3) Соодветен начин за докажување на сообразноста со бараните технички спецификации може да биде техничката книга на производителот или извештајот за извршеното тестирање или калибрирање издаден од акредитирана лабораторија за тестирање или калибрирање, или акредитирано тело за сертификација на производи и услуги, или акредитирано инспекциско тело кои ја гарантираат примената на општоприфатените стандарди.

Член 35

(1) Условите за извршување или функционални карактеристики од членот 33 став (2) алинеја 2 на овој закон, со кои се дефинирани техничките спецификации можат, исто така, да вклучат и услови во врска со животната средина.

(2) Кога договорниот орган наведува услови во врска со животната средина во условите за извршување или функционални карактеристики, може да користи детални спецификации или, доколку е неопходно, делови од истите како што е дефинирано во европските или (мулти) националните „еколошки ознаки“, или во кои било други еколошки ознаки, под следниве услови:

- тие спецификации соодветно да ги дефинираат карактеристиките на набавките или услугите што претставуваат предмет на договорот за јавна набавка,

- стоките или услугите да ги исполнуваат критериумите за добивање на „еколошки ознаки“ согласно со Законот за животната средина,

- „еколошките ознаки“ да се добиени на начин и во постапка согласно со Законот за животната средина и

- „еколошките ознаки“ да им се достапни на сите заинтересирани страни.

(3) Договорниот орган може да наведе дека стоките и услугите кои имаат „еколошка ознака“ ќе се сметаат дека целосно одговараат на техничките спецификации во тендерската документација. Договорниот орган нема да смета дека определена понуда не одговара на техничките спецификации само заради тоа што стоките или услугите не се означени со „еколошка ознака“, доколку понудувачот докаже, со кои било соодветни средства, дека стоките или услугите одговараат на бараните технички спецификации. Договорниот орган е должен да ги прифати сертификатите од признати тела востановени во која било земја членка на Европската унија.

(4) Соодветен начин за докажување на сообразноста со бараните технички спецификации може да биде техничката книга на производителот или извештајот за извршеното тестирање или калибрирање издаден од акредитирана лабораторија за тестирање или калибрирање, или акредитирано тело за сертификација на производи и услуги, или акредитирано инспекциско тело кои ја гарантираат примената на општоприфатените стандарди.

Член 36

(1) Договорниот орган не смее да дефинира технички спецификации кои упатуваат на конкретно производство, изведба, определен процес или трговски марки, патенти, видови или специфично потекло на стоки со цел фаворизирање или елиминирање на определени економски оператори или определени стоки.

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член таквото упатување е дозволено само во исклучителен случај кога не е можно да се даде доволно прецизен опис на предметот на договорот за сите заинтересирани страни согласно со одредбите од членовите 33 и 34 на овој закон и треба да е придружено со зборовите „или еквивалентно“.

Член 37

(1) Договорниот орган ја прави достапна тендерската документација на секој заинтересиран економски оператор:

- со користење на електронски средства заради директен и целосен пристап до тендерската документација или

- во хартиена форма или на магнетен медиум, за сите економски оператори кои имаат поднесено барања за тоа, или на оние на кои им е испратена покана за поднесување на понуди.

(2) Во случаите од ставот (1) алинеја 2 на овој член, договорниот орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето им ја испраќа тендерската документација на економските оператори кои ја побарале, а доколку во огласот предвидел надоместок за нејзиното добивање, тендерската документација им се доставува на економските оператори веднаш по извршената уплата на надоместокот.

(3) Надоместокот за добивање на тендерската документација ги опфаќа само трошоците за умножување и/или доставата на тендерската документација.

Член 38

(1) Договорниот орган може, во рокот од ставот (3) на овој член, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување од економските оператори, да ја измени или дополни тендерската документација.

(2) Договорниот орган може соодветно на измените и дополнувањата на тендерската документација да го продолжи крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество.

(3) Измените и дополнувањата на тендерската документација, најдоцна шест дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество, договорниот орган без надоместок ги испраќа до економските оператори кои ја подигнале тендерската документација или, ако истата е објавена со користење на електронски средства заради директен и целосен пристап, ги објавува на ист начин како што ја објавил тендерската документација.

(4) Ако договорниот орган оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци, е должен да ја поништи и/или да ја повтори постапката за доделување на договор за јавна набавка.

Член 39

(1) Договорниот орган е должен да одговори на сите дополнителни прашања кои економските оператори можат да ги постават во врска со тендерската документација, под услов прашањата да бидат поднесени најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на понуди или пријави за учество.

(2) Договорниот орган во најкус можен рок, во писмена форма, одговара на прашањата, а одговорот без надоместок, го доставува до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација, при што не

смее да го наведе името на економскиот оператор кој побарал појаснување или, ако тендерската документација е објавена со користење на електронски средства заради директен и целосен пристап, одговорот го објавува на ист начин како што ја објавил тендерската документација.

Дел 5**Учество во постапката за доделување на договор за јавна набавка****Член 40**

Секој економски оператор има право да учествува, самостојно или како член на група на економски оператори, во постапка за доделување на договор за јавна набавка.

Член 41

Економските оператори можат да се здружат и да формираат група на економски оператори со цел заедно да поднесат пријава за учество или групна понуда без да се поврзат во законска правна форма.

Член 42

Договорниот орган може од групата на економски оператори, по извршениот избор на најповолна понуда, да побара тие да се здружат во соодветна правна форма заради извршување на договорот.

Член 43

Лицата кои учествуваат во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

Член 44

Лицата кои учествуваат вомагаат во евалуацијата на пријавите за учество или понудите, како и одговорното лице кај договорниот орган, не можат да бидат кандидати, понудувачи, подизведувачи или членови во група на понудувачи во соодветната постапка. Во таков случај, пријавата за учество или понудата на кандидатот или понудувачот се исклучува од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

Член 45

(1) Договорниот орган во тендерската документација за предметната набавка од понудувачите може да бара во нивните понуди да го наведат делот од договорот за јавна набавка кој ќе го отстапат за извршување на подизведувачите.

(2) Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавната набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

Член 46

(1) Кандидатот, односно понудувачот, во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една пријава за учество, односно понуда.

(2) Сите пријави за учество, односно понуди ќе бидат отфрлени ако кандидатот, односно понудувачот:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна пријава за учество, односно понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна пријава за учество, односно понуда.

(3) Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една пријава за учество, односно понуда.

Дел 6**Гаранции****Член 47**

(1) Договорниот орган може да бара гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција или депонирали средства и тоа задолжително го наведува во тендерската документација.

(2) Висината на гаранцијата на понудата не смее да биде поголема од 3% од вредноста на понудата.

(3) Гаранцијата на понудата се доставува заедно со понудата во оригинална форма.

(4) Договорниот орган може да ја наплати гаранцијата на понудата, ако понудувачот:

- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- не го потпише договорот за јавна набавка или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

(5) Гаранцијата на понудата треба да е со важност не помалку од 14 дена по денот на истекот на важноста на понудата.

(6) Во исклучителни случаи, договорниот орган може да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на гаранцијата на понудата.

(7) Гаранцијата на понудата им се враќа на понудувачите кои не се избрани за најповолни во рамките на периодот на нејзината важност.

(8) Гаранцијата на понудата на понудувачот чија понуда е избрана за најповолна му се враќа откако ќе го потпише договорот за јавна набавка и ќе достави гаранција за квалитетно извршување, доколку истата се бара.

Член 48

(1) Договорниот орган може да бара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна да обезбеди гаранција за квалитетно извршување на договорот во вид на банкарска гаранција и тоа задолжително го наведува во тендерската документација.

(2) Висината на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот може да биде од 5% до 15% од вредноста на договорот за јавна набавка.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, гаранција за квалитетно извршување на договорот не се бара кај конкурсот за избор на идејно решение и договорите за јавни набавки на консултантски услуги.

(4) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да е со важност до целосно реализирање на договорот за јавна набавка.

(5) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот му се враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од денот на целосното реализирање на договорот за јавна набавка.

(6) Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.

Член 49

(1) Договорниот орган, согласно со обврските од договорот за јавна набавка, може да предвиди авансно плаќање.

(2) За договорните органи од членот 4 став (1) точки а) и б) на овој закон, авансот не може да биде поголем од 20% од вредноста на договорот.

(3) Договорниот орган пред исплата на авансот од ставот (2) на овој член задолжително обезбедува банкарска гаранција од носителот на набавката во висина на договорениот аванс.

Член 50

Договорниот орган е должен во тендерската документација да предвиди сите банкарски гаранции пропишани со овој закон да бидат издадени од банки кои се прифатливи за него.

Дел 7**Начин на објавување****Оддел 1****Објавување на огласите и известувањата****Член 51**

(1) Договорниот орган обезбедува транспарентност при доделувањето на договорите за јавни набавки, спроведувањето на конкурсите за избор на идејно решение и при склучувањето на рамковни спогодби, со објавување на претходно индикативно известување, оглас за доделување на договор за јавна набавка, известување за склучен договор и/или известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон.

(2) Заради прецизно утврдување на предметот на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба, договорниот орган го користи Општиот поимник за јавни набавки, со внесување на соодветната класификација во огласите и известувањата согласно со овој закон.

(3) Владата го донесува Општиот поимник за јавни набавки.

(4) Формата и содржината на огласите и известувањата од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Оддел 2**Претходно индикативно известување****Член 52**

(1) Договорниот орган може да објави претходно индикативно известување, доколку ги применува одредбите од членот 65 став (2) или 75 став (2) на овој закон.

(2) Објавувањето на претходно индикативно известување не го обврзува договорниот орган да ја спроведе постапката.

(3) Претходното индикативно известување се објавува на веб страницата на Бирото.

Оддел 3**Оглас за доделување на договор за јавна набавка****Член 53**

Договорниот орган објавува оглас за доделување на договор за јавна набавка кога:

- спроведува отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас или
- спроведува конкурс за избор на идејно решение.

Член 54

(1) Огласот за доделување на договор за јавна набавка за отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и конкурс за избор на идејно решение истовремено се доставува за објавување на веб страницата на Бирото и во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај на неистовремено доставување на огласот за објавување, роковите се сметаат од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над 500.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно

2.000.000 евра во денарска противвредност за работи, огласот за доделување на договор за јавна набавка задолжително се објавува во Службено гласило на Европската унија или во соодветна деловна публикација или технички или професионален весник кој е достапен на широката меѓународна стручна и друга јавност.

(3) Договорниот орган може да го објави огласот за јавна набавка согласно со овој став и ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е под износите пропишани со овој став.

(4) „Службен весник на Република Македонија“ и Бирото се должни да го објават огласот за доделување на договор во рок од пет работни дена од денот на приемот на огласот.

Оддел 4

Известување за склучен договор

Член 55

Договорниот орган задолжително доставува известување за склучен договор до Бирото заради објавување на веб страницата на Бирото во рок од 30 дена по:

- спроведувањето на отворената постапка, ограничената постапка, конкурентниот дијалог или постапката со преговарање со и без претходно објавување на оглас, со доделување на договор за јавна набавка или склучување на рамковна спогодба,
- спроведувањето на конкурс за избор на идејно решение со прогласување на најдобро рангиран учесник и
- набавка на услуги од членот 17 став (1) алинеја 2 на овој закон, доколку проценетата вредност, без вклучен ДДВ, е над 20.000 евра во денарска противвредност.

Дел 8

Начин на комуникација

Член 56

(1) Секое барање, информација, известување и други документи предвидени со овој закон се испраќаат во писмена форма.

(2) Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

Член 57

(1) Документите се испраќаат на некој од следниве начини:

- по пошта,
- по факс или
- со електронски средства.

(2) Договорниот орган во тендерската документација го утврдува начинот на комуникација кој ќе го користи при спроведување на постапката.

(3) Документот кој бил испратен по факс, доставувачот е должен да го достави по пошта или со користење на електронско средство во рок од два дена од денот на испраќање на документот по факс.

Член 58

(1) Средствата што се применуваат за електронска комуникација, како и нивните технички карактеристики, не смеат да бидат дискриминирачки и мораат да бидат достапни до секој економски оператор и да бидат компатибилни со информатичките и комуникациските технологии што се во општа употреба.

(2) Ако документите се доставуваат со користење на електронски средства, се применуваат прописите со кои се уредува електронскиот потпис.

Член 59

(1) Економскиот оператор ја доставува својата понуда или пријава за учество по пошта или лично на

адресата посочена од договорниот орган, или, ако е предвидена таква можност, со користење на електронски средства.

(2) Ако договорниот орган утврдил дека понудите или пријавите за учество се испраќаат по пошта или лично, истите се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, повикување на бројот на огласот, назив на договорниот орган и адреса.

(3) Понудата или пријавата за учество се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан (секоја страница) од страна на одговорното лице на понудувачот или од него овластено лице. Со тендерската документација договорниот орган може да предвиди доставување и на одреден број на копии на понудата.

Член 60

(1) Договорниот орган може да бара пријавите за учество или понудите да бидат доставени со користење на електронски средства само кога:

- информациите во врска со електронски пренос на податоците, вклучувајќи ја и енкрипцијата, се достапни на секој заинтересиран економски оператор и
- електронските средства за прием на податоците соодветно обезбедуваат интегритет и доверливост на добиените документи.

(2) Економските оператори можат во хартиена форма да поднесат сертификати, изјави и друга документација за утврдување на способност пред крајниот рок за поднесување на пријавите за учество или понудите, доколку истите не се достапни во електронска форма.

Член 61

Со електронските средства се обезбедуваат интегритетот и доверливоста на добиените документи, доколку преку нивните технички карактеристики или преку одредена применета постапка се исполнуваат следниве услови:

- прецизно да може да се утврди времето на поднесување на пријавите за учество или понудите,
- никој да нема пристап до поднесените податоци пред истекот на крајниот рок за поднесување,
- лесно да може да се открие прекршувањето на забраната за пристап до поднесените податоци од ставот (1) алинеја 2 на овој член,
- пристапот до поднесените податоци во сите фази на процесот да евозможен единствено по моментот на отворање на податоците согласно со овој закон и
- по датумот на отворање на поднесените податоци, пристап до нив да имаат само овластени лица.

Дел 9

Спречување на судир на интереси

Член 62

За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

Член 63

Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

Глава V

Видови на постапки за доделување на договори за јавни набавки

Дел 1

Отворена постапка

Член 64

(1) Отворената постапка се спроведува во една фаза.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да спроведе електронска аукција како дополнителна фаза, при што тоа го објавува во огласот за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.

Член 65

(1) Крајниот рок за поднесување на понудите не смее да биде покус од 52 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото, ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над:

- 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон или

- 200.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да го намали крајниот рок за поднесување на понудите најмногу до 36 дена доколку има објавено претходно индикативно известување.

(3) Во случај на претходно индикативно известување, намалувањето на рокот согласно со ставот (2) на овој член е дозволено ако ова известување ги содржи сите информации предвидени во огласот за доделување на договор за јавна набавка до степен до кој тие се достапни во времето на објавување на претходното индикативно известување и кога истото е испратено за објавување најмалку 52 дена, а најмногу 12 месеца пред денот на испраќањето на огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска документација со користење на електронски средства, со директен пристап без ограничување за сите економски оператори, роковите кои произлегуваат од ставовите (1) и (2) на овој член, можат да се намалат за пет дена. Тендерската документација се објавува истовремено со испраќањето на огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(5) Намалувањето на роковите согласно со ставот (4) на овој член е дозволено само во случај кога во огласот за доделување на договорот за јавна набавка е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.

Член 66

(1) Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е под износот од членот 65 став (1) на овој закон, рокот за поднесување на понудите не смее да биде покус од 26 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска документација со користење на електронски средства, со директен пристап без ограничување за сите економски оператори, рокот од ставот (1) на овој член, може да се

намали за пет дена. Тендерската документација се објавува истовремено со испраќањето на огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(3) Намалувањето на рокот согласно со ставот (2) на овој член е дозволено само во случај кога во огласот за доделување на договорот за јавна набавка е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.

Член 67

Секој заинтересиран економски оператор има право да бара и да добие тендерска документација.

Дел 2

Ограничена постапка

Член 68

(1) Ограничената постапка се спроведува во две фази:

- прва фаза (фаза на претквалификација), во која договорниот орган врши избор на кандидати врз основа на критериумите за утврдување на способност и

- втора фаза, во која договорниот орган врши евалуација на понудите кои се поднесени од избраните кандидати, врз основа на критериумите за доделување на договорот.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да спроведе електронска аукција како дополнителна фаза, при што тоа го објавува во огласот за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.

Член 69

(1) Крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не смее да биде покус од 37 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото, ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над:

- 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон или

- 200.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поради итни причини кои бараат извршување на договорот во рокови пократки од утврдените во ставот (1) на овој член, договорниот орган може да ја забрза постапката со намалување на крајниот рок најмногу за 15 дена.

Член 70

Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е под износот од членот 69 став (1) на овој закон, крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не смее да биде покус од 16 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото.

Член 71

(1) Секој заинтересиран економски оператор може да поднесе пријава за учество во првата фаза од ограничената постапка.

(2) Договорниот орган ги наведува во огласот за доделување на договор за јавна набавка и критериумите за утврдување на способност и правилата што ќе се применуваат, минималниот број на кандидати што има намера да ги избере и, доколку е потребно, максималниот број на кандидати.

(3) Минималниот број на кандидати наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка не смее да биде помал од пет.

Член 72

(1) По завршување на првата фаза на ограничената постапка, бројот на избраните кандидати мора да биде најмалку минималниот број кандидати наведени во огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност е помал од минималниот број наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка, договорниот орган:

- ја поништува ограничената постапка или
- ја спроведува ограничената постапка само со оние кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на способност, доколку нивниот број е доволен за да обезбеди вистинска конкуренција.

Член 73

(1) По завршување на првата фаза комисијата изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати.

(2) Врз основа на извештајот на комисијата договорниот орган донесува одлука за избраните кандидати до кои ќе достави писмена покана за поднесување на понуди.

(3) Договорниот орган е должен да ја испрати поканата за поднесување на понуди во втората фаза од ограничената постапка до сите избрани кандидати истовремено.

(4) Договорниот орган не смее во втората фаза од ограничената постапка да покани економски оператор кој не поднел пријава за учество во првата фаза или не ги исполнил критериумите за утврдување на способност.

Член 74

(1) Поканата за поднесување на понуда во втората фаза особено содржи:

- повикување на бројот на огласот,
- краен рок за поднесување на понудите,
- адреса на која се поднесуваат понудите,
- датум и место на отворање на понудите и
- доколку е потребно, дополнителни документи кои економските оператори мораат да ги поднесат со цел да ги потврдат изјавите или да ги дополнат документите поднесени во првата фаза со кои ја докажуваат својата способност.

(2) Договорниот орган ја испраќа поканата за поднесување на понуди во втората фаза од ограничената постапка заедно со тендерската документација.

(3) Доколку тендерската документација е достапна преку користење на електронски средства, во поканата за поднесување на понуди во втората фаза се наведува и начинот за пристап до документацијата.

Член 75

(1) Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е над износот од членот 69 став (1) на овој закон, крајниот рок за поднесување на понудите во втората фаза од ограничената постапка не смее да е покус од 40 дена.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да го намали крајниот рок за поднесување на понудите најмногу до 36 дена доколку има објавено претходно индикативно известување.

(3) Во случај на претходно индикативно известување, намалувањето на крајниот рок согласно со ставот (2) на овој член е дозволено ако известувањето ги содржи сите информации предвидени во огласот за доделување на договор за јавна набавка до степен до кој тие се достапни во времето на објавување на претходното индикативно известување и кога истото е испратено за објавување најмалку 52 дена, а најмногу 12 месеца пред денот на испраќањето на огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска документација со користење на електронски средства, со директен пристап без ограничување за сите избрани кандидати, роковите кои произлегуваат од ставовите (1) и (2) на овој член, можат да се намалат за пет дена. Тендерската документација се објавува истовремено со испраќањето на поканата за поднесување на понуди.

(5) Намалувањето на роковите согласно со ставот (4) на овој член е дозволено само во случај кога во поканата за поднесување на понудите е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.

Член 76

(1) Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е под износот од членот 69 став (1) на овој закон, крајниот рок за поднесување на понудите во втората фаза од ограничената постапка не смее да биде покус од 22 дена од денот на испраќањето на поканата за поднесување на понуди.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска документација со користење на електронски средства, со директен пристап без ограничување за сите избрани кандидати, крајниот рок кој произлегува од ставот (1) на овој член, може да се намали за пет дена. Тендерската документација се објавува истовремено со испраќањето на поканата за поднесување на понуди.

(3) Намалувањето на рокот согласно со ставот (2) на овој член е дозволено само во случај кога во поканата за поднесување на понудите е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.

Дел 3**Конкурентен дијалог****Член 77**

Договорниот орган може да спроведе постапка на конкурентен дијалог за доделување на договор за јавна набавка доколку:

- предметниот договор за јавна набавка е особено сложен и
- спроведувањето на отворена или ограничена постапка нема да овозможи доделување на договорот за јавна набавка.

Член 78

Особено сложен договор за јавна набавка, во смисла на членот 77 став (1) алинеја 1 од овој закон, се смета договорот каде договорниот орган објективно не е во можност да:

- ги дефинира техничките спецификации и техничките средства кои можат да ги задоволат неговите потреби или
- ја утврди правната или финансиската рамка за извршување на договорот.

Член 79

Конкурентниот дијалог се спроведува во три фази:

- фаза на претквалификација на кандидати,
- фаза на дијалог со избраните кандидати по спроведената фаза на претквалификација, за да се идентификува решение што одговара на потребите на договорниот орган и врз основа на кое кандидатите ги поднесуваат своите понуди и
- фаза на поднесување на понудите.

Член 80

Крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не смее да биде покус од 37 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на

Бирото, ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон.

Член 81

Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е под износот од членот 80 на овој закон, рокот за поднесување на пријавите за учество не смее да биде покус од 30 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото.

Член 82

(1) Секој заинтересиран економски оператор може да поднесе пријава за учество во конкурентниот дијалог.

(2) При изборот на кандидатите, договорниот орган е должен да ја утврди нивната способност врз основа на објективни и недискриминаторски критериуми.

(3) Договорниот орган ги наведува во огласот за доделување на договор за јавна набавка и критериумите за утврдување на способност и правилата што ќе се применуваат, минималниот број на кандидати што има намера да ги избере и, доколку е потребно, максималниот број на кандидати.

(4) Минималниот број на кандидати наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка не смее да биде помал од три.

Член 83

(1) По завршување на фазата на претквалификација, бројот на избраните кандидати мора да биде најмалку минималниот број на кандидати наведени во огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност е помал од минималниот број наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка, договорниот орган:

- го поништува конкурентниот дијалог или
- го спроведува конкурентниот дијалог само со оние кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на способност, доколку нивниот број е доволен за да обезбеди вистинска конкуренција.

Член 84

(1) По завршување на првата фаза, комисијата изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати.

(2) Врз основа на извештајот на комисијата, договорниот орган донесува одлука за избраните кандидати до кои ќе достави писмена покана за учество во фазата на дијалог.

(3) Договорниот орган е должен да ја испрати поканата за учество во фазата на дијалог до сите избрани кандидати истовремено.

(4) Договорниот орган не смее во фазата на дијалог да покани економски оператор кој не поднел пријава за учество во фазата на претквалификација или не ги исполнил критериумите за утврдување на способност.

Член 85

(1) Поканата за учество во фазата на дијалог особено содржи:

- повикување на бројот на огласот,
- датум и место на одржување на дијалогот и
- доколку е потребно, дополнителни документи кои економските оператори мораат да ги поднесат со цел да ги потврдат изјавите или да ги дополнат документите поднесени во фазата на претквалификација со кои ја докажуваат својата способност.

(2) Договорниот орган ја испраќа поканата за учество во фазата на дијалог заедно со тендерската документација која содржи и описна документација.

(3) Доколку тендерската документација е достапна преку веб страницата на договорниот орган, во поканата за учество во фазата на дијалог се наведува начинот за пристап до документацијата.

Член 86

(1) Договорниот орган во описната документација особено вклучува опис на потребите, целите и ограничувањата врз основа на кои ќе се спроведува дијалогот чија цел е да се идентификува соодветно решение, како и, ако е предвидено, надоместоците кои ќе им бидат доделени на учесниците во дијалогот.

(2) Договорниот орган може во тендерската документација да предвиди постапката да се одвива во последователни фази со цел да се намали бројот на можни решенија. Последователното намалување на решенијата се врши со примена на критериумите за доделување на договорот предвидени во тендерската документација.

Член 87

(1) Договорниот орган пристапува кон дијалог со секој избран кандидат посебно. Во дијалогот се разговара за варијантите што се однесуваат на техничките и финансиските аранжмани, методите за решавање на прашањата поврзани со правната рамка и за сите други елементи на идниот договор, за да се изнајдат решенијата кои одговараат на потребите на договорниот орган. За секој состанок договорниот орган води записник за прашањата што биле предмет на дијалог. Записникот го потпишува и избраниот кандидат со кој е воден дијалогот.

(2) За време на дијалогот договорниот орган обезбедува еднаков третман на сите кандидати. Договорниот орган не смее да обезбедува информации на дискриминачки начин, кој може да создаде дополнителна предност за некој од избраните кандидати.

(3) Договорниот орган не смее да им ги открива на другите избрани кандидати предложените решенија или други доверливи информации што ги дал кандидатот во текот на дијалогот, без негова согласност.

(4) Договорниот орган го спроведува дијалогот сè додека не го идентификува соодветното решение.

(5) Откако утврдил дека фазата на дијалог е завршена и за тоа ги информирал избраните кандидати, договорниот орган ги поканува во разумен рок да поднесат понуда врз основа на решението избрано во фазата на дијалогот.

(6) Договорниот орган ја испраќа поканата за поднесување на понуди заедно со тендерска документација која треба да ги содржи сите неопходни елементи со кои се опишува начинот на извршување на договорот за јавна набавка.

(7) Крајниот рок за поднесување на понудите не смее да е пократок од минималниот рок утврден во фазата на дијалог, а со согласност на избраните кандидати.

Член 88

Поканата за поднесување на понуди особено содржи:

- повикување на бројот на огласот,
- краен рок за поднесување на понудите,
- адреса на која се поднесуваат понудите и
- датум и место на отворање на понудите.

Дел 4

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

Член 89

(1) Договорниот орган спроведува постапка со преговарање со претходно објавување на оглас:

- ако не е пристигната ниту една прифатлива понуда во отворена постапка, ограничена постапка или во конкурентен дијалог, а при што е поништена претходната постапка без битно да се променат почетните услови во тендерската документација,

- во исклучителни случаи кога природата на работите, стоките или услугите или ризиците кои произлегуваат од тоа не дозволуваат претходно одредување на вредноста на договорот,

- за услуги, ако природата на услугата е таква што техничките спецификации не можат да се утврдат доволно прецизно за да овозможат склучување на договор со избирање на најповолна понуда согласно со правилата на отворената или ограничената постапка и

- за работи кои се изведуваат исклучиво за потребите на истражување, тестирање или развој, а не со цел за стекнување на корист или поврат на трошоците направени за истражувањето и развојот.

(2) Во случаите од ставот (1) алинеја 1 на овој член договорниот орган не е должен да објави оглас доколку во постапката со преговарање ги повика сите економски оператори кои во отворената постапка, ограничената постапка или конкурентниот дијалог ја докажале својата способност и кои доставиле понуди согласно со барањата на соодветната постапка. Во таков случај договорниот орган не може да повика понудувачи или кандидати кои не учествувале во претходната постапка.

(3) Во извештајот од спроведената постапка комисијата дава детално образложение за причините за спроведување на постапката со преговарање со претходно објавување на оглас, како и за начинот на спроведување на постапката.

Член 90

(1) Крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не смее да биде покус од 37 дена од денот на испраќањето на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото, ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е над:

- 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон или

- 200.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поради итни причини кои бараат извршување на договорот во рокови пократки од утврдените во ставот (1) на овој член, договорниот орган може да ја забрза постапката со намалување на крајниот рок најмногу за 15 дена.

Член 91

Ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка е под износот од членот 90 став (1) на овој закон, крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не може да биде покус од 12 дена од датумот на испраќање на огласот за доделување на договор за јавна набавка во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото.

Член 92

Секој заинтересиран економски оператор има право да поднесе пријава за учество во постапката со преговарање со претходно објавување на оглас, освен во случаите од членот 89 став (2) на овој закон.

Член 93

(1) Пред започнување на преговорите договорниот орган избира одреден број на кандидати кои ќе учествуваат во преговорите исклучиво врз основа на критериумите за утврдување на способност.

(2) По извршената оценка на способноста комисијата изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати.

(3) Врз основа на извештајот на комисијата, договорниот орган донесува одлука за избраните кандидати до кои ќе достави писмена покана за поднесување на првична понуда.

(4) Договорниот орган во огласот за доделување на договор за јавна набавка ги наведува и критериумите за утврдување способност и правилата што ќе се применуваат, минималниот број на кандидати што има намера да ги избере и, доколку е потребно, максималниот број на кандидати.

(5) Минималниот број на кандидати наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка не смее да е помал од три.

Член 94

(1) Бројот на избраните кандидати мора да биде најмалку минималниот број наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност е помал од минималниот број наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка, договорниот орган може да ја:

- поништи постапката со преговарање со претходно објавување на оглас или

- спроведе постапката со преговарање со претходно објавување на оглас само со оние кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на способност, доколку нивниот број е доволен за да обезбеди вистинска конкуренција.

Член 95

(1) Договорниот орган е должен да ја испрати поканата за поднесување на првична понуда до сите избрани кандидати истовремено.

(2) Договорниот орган не смее во фазата на преговарање да покани економски оператор да поднесе првична понуда, ако истиот не поднел пријава за учество или не ги исполнил критериумите за утврдување на способност.

Член 96

(1) Поканата за поднесување на првична понуда особено содржи:

- повикување на бројот на огласот,
- датум и место на одржување на преговорите,
- краен рок за поднесување на првичните понуди,
- доколку е потребно, дополнителни документи кои економските оператори мораат да ги поднесат со цел да ги потврдат изјавите или да ги дополнат документите поднесени во фазата на претквалификација со кои ја докажуваат својата способност и
- критериумите за доделување на договорот согласно со одредбите од Главата VII Дел 3 на овој закон.

(2) Договорниот орган ја испраќа поканата за поднесување на првична понуда заедно со тендерската документација која ја содржи и описната документација.

(3) Описната документација, која е дел од тендерската документација, содржи опис на потребите, целите и ограничувањата на договорниот орган, врз основа на која се започнува со постапката со преговарање со претходно објавување на оглас.

Член 97

(1) Договорниот орган пристапува кон преговори со секој избран кандидат посебно. Во текот на преговорите се утврдуваат сите технички, финансиски и правни аспекти на договорот. За секој состанок договорниот орган води записник за прашањата што биле предмет на преговарање и за кои е постигната согласност. Записникот го потпишува и избраниот кандидат со кој се водени преговорите.

(2) Секој избран кандидат во преговорите ја презентира првичната понуда што ќе претставува почетна основа на преговорите, според потребите, целите и ограничувањата на договорниот орган согласно со описната документација.

(3) Во текот на преговорите, договорниот орган обезбедува еднаков третман на сите избрани кандидати. Договорниот орган не смее да обезбедува информации на дискриминирачки начин, кој може да создаде дополнителна предност за некој од избраните кандидати.

(4) Договорниот орган не смее да ги открива на другите избрани кандидати предложените решенија или други доверливи информации што ги дал кандидатот во текот на преговорите, без негова согласност.

Член 98

(1) Договорниот орган може во тендерската документација да предвиди постапката да се одвива во последователни фази со цел да се намали бројот на првични понуди за кои треба да се преговара. Намалувањето на бројот на првични понуди се врши врз основа на претходно утврдени критериуми за доделување на договорот за јавна набавка.

(2) Договорниот орган ги води преговорите додека не утврди најповолна техничка и економска понуда врз основа на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка. Преговорите се одвиваат сè додека секој избран кандидат не изјави дека неговата претходна понуда не може повеќе да ја подобри.

(3) Договорниот орган бара од кандидатот кој понудил најповолни услови во текот на преговорите да го потврди резултатот од преговорите со поднесување на конечна понуда.

(4) Понудувачот во конечната понуда не смее да ги менува условите кои се договорени во текот на преговорите.

Дел 5

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Член 99

(1) Договорниот орган спроведува постапка со преговарање без претходно објавување на оглас во следниве случаи:

1) за набавка на стоки, работи и услуги кога:

- не е поднесена ниту една понуда во отворена постапка или не е поднесена ниту една пријава за учество во првата фаза на ограничена постапка под услов да не се сменети првичните услови на договорот,

- од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и слично), договорот може да го изврши само одреден економски оператор и

- од причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди и да му се припишат како пропуст, не може да се примени рокот за објавување на отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на понуди или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас;

2) за набавка на стоки:

- произведени исклучиво за истражување, експериментирање, проучување или развој, но не за стоки во сериско производство со кое би се остварила добивка или поврат на трошоците на развојот или истражувањето,

- кога договорниот орган мора да набави дополнителни испораки од првобитниот носител на набавка заради делумна замена на вообичаените стоки или инсталации или проширување на постојните стоки или инсталации, при што промената на понудувачот би го об-

врзала договорниот орган да купи материјал кој има поинакви технички карактеристики што би резултирало со некомпатибилност или несразмерни технички тешкотии во функционирањето и одржувањето. Должината на дополнителните набавки не смее да надмине три години од склучувањето на основниот договор, а нивната вредност не смее да надмине 30% од вредноста на основниот договор и

- кои се набавуваат по посебно поволни услови од понудувач кој ги затвора своите деловни активности (ликвидација или стечај), од стечаен управник или ликвидатор, по претходен договор со доверителите;

3) за набавка на услуги кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните учесници. Ако договорот се доделува на еден од најдобро рангираните учесници договорниот орган ги поканува сите нив да учествуваат во преговорите и

4) за набавка на дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, под услов договорот да му се додели на изведувачот на работите или давателот на услугите од основниот договор кога:

- таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган или

- таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од извршувањето на основниот договор, се неопходни за неговото завршување.

(2) Вкупната вредност на дополнителните работи или услуги од ставот (1) точка 4 на овој член не смее да надмине 30% од вредноста на основниот договор, а должината на дополнителните работи или услуги не смее да надмине три години од склучувањето на основниот договор.

(3) Договорниот орган може да спроведе постапка со преговарање без објавување на оглас ако во постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас не добие ниту една понуда.

(4) Во извештајот од спроведената постапка, комисијата дава детално образложение за причините за спроведување на постапката со преговарање без претходно објавување на оглас, како и за начинот на спроведување на постапката.

Дел 6

Постапка со барање за прибирање на понуди

Член 100

(1) Договорниот орган спроведува постапка со барање за прибирање на понуди:

- без објавување на оглас кога проценетата вредност на договорот за јавна набавка, без вклучен ДДВ, е до 5.000 евра во денарска противвредност или

- со објавување на оглас кога проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност, а на работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ.

(2) При спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди соодветно се применуваат одредбите од овој закон, освен ако во овој дел поинаку не е уредено.

(3) Во случаите од ставот (1) алинеја 1 на овој член договорниот орган истовремено доставува барање за прибирање на понуди до најмалку три економски оператори.

(4) Во случаите од ставот (1) алинеја 2 на овој член договорниот орган доставува оглас за постапката со барање за прибирање на понуди заради објавување на веб страницата на Бирото, за што плаќа надомест во износ од 15 евра во денарска противвредност, кој ќе се користи за одржување на ЕСЈН.

(5) Крајниот рок за поднесување на понудите кај постапката со барање за прибирање на понуди не смее да е покус од 14 дена од денот на објавувањето на огласот на веб страницата на Бирото, односно осум дена од денот на испраќање на барањето до економските оператори.

Член 101

(1) Во постапката со барање за прибирање на понуди договорниот орган изготвува поедноставена тендерска документација која задолжително содржи технички спецификации на предметот на договорот за јавна набавка и информации за начинот на подготовка и рокот за поднесување на понудите и за истата не наплаќа надомест.

(2) Ако поедноставената тендерска документација е директно достапна преку електронски средства договорниот орган во огласот вклучува информации во однос на начинот за пристап до документацијата.

Член 102

(1) Во постапката со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас не се спроведува јавно отворање на понудите.

(2) Договорниот орган во постапката со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас ја утврдува единствено способноста за вршење професионална дејност на економските оператори.

(3) Во постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас се спроведува јавно отворање на понудите, при што соодветно се применуваат одредбите од Главата VII Дел 1 оддели 2, 3 и 4 на овој закон.

(4) Во постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, економските оператори својата способност ја потврдуваат со поднесување на изјава.

(5) Економскиот оператор чија понуда е избрана за најповолна е должен до договорниот орган да ги достави документите за потврдување на неговата способност, дефинирани во поедноставената тендерска документација.

(6) Документите за утврдување на способноста не смеат да бидат постари од шест месеца на денот на јавното отворање на понудите.

(7) Ако економскиот оператор не ги достави документите од ставот (5) на овој член во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на способноста, договорниот орган го поканува наредниот рангиран економски оператор или ја поништува постапката.

(8) Во постапката со барање за прибирање на понуди не се дозволени алтернативни понуди.

(9) Во постапката со барање за прибирање на понуди не се спроведуваат електронски аукции.

(10) Постапката со барање за прибирање на понуди не може да се спроведе преку централно тело за набавки.

Член 103

(1) Договорниот орган е должен да води евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди.

(2) Договорниот орган доставува примерок во електронска форма од евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди до Бирото најдоцна до 31 јули и до 31 јануари за договори за јавни набавки склучени во претходните шест месеца.

Член 104

Формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди ги пропишува министерот за финансии.

Дел 7

Конкурс за избор на идејно решение

Член 105

Договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение согласно со членот 21 став (3) од овој закон, како посебна постапка со доделување награди, или како дел од постапката за доделување на договор за јавна набавка на услуги.

Член 106

Договорниот орган во документацијата за конкурсот ги наведува сите информации, услови, правила или критериуми со цел на потенцијалните учесници да им обезбеди точни и целосни информации за изборот на идејното решение.

Член 107

Документацијата за конкурсот особено содржи:

- податоци за договорниот орган,
- упатства во врска со рокот и условите што треба да се исполнат за учество на конкурсот,
- минимални услови за утврдување на способност што ги утврдил договорниот орган, како и документи што треба да ги достават учесниците за да го докажат исполнувањето на условите, доколку конкурсот е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги,
- сите услови кои им се неопходни на учесниците за изготвување и претставување на своите планови и проекти,
- износ на наградите што се доделуваат, ако конкурсот за избор на идејно решение се спроведува како посебна постапка,
- обврска договорниот орган да склучи договор за јавна набавка на услуги со најдобро рангираниот учесник или со еден од најдобро рангираните учесници, кога конкурсот се спроведува како дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги и
- целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на најдобро рангираниот проект или проекти.

Член 108

(1) Крајниот рок за поднесување на плановите или проектите не смее да е покус од 52 дена од датумот на испраќање на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Бирото.

(2) Содржината на поднесените планови и проекти е доверлива до истекот на крајниот рок за нивно поднесување.

Член 109

Ако договорниот орган бара од економските оператори плановите или проектите да ги испратат со користење на електронски средства, соодветно се применуваат членовите 60 и 61 од овој закон.

Член 110

(1) Ако конкурсот е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги, договорниот орган во рамките на документацијата за конкурсот, може да бара исполнување на минимални услови со кои учесниците треба да ја докажат својата способност за извршување на договорот.

(2) Бројот на избрани учесници мора да биде доволен за да се обезбеди вистинска конкуренција.

Член 111

(1) Оценувањето на плановите или проектите поднесени на конкурсот за избор на идејно решение го врши жири комисија избрана од договорниот орган. Жи-

ри комисијата е составена од најмалку три члена кои се независни од учесниците и се лица со соодветни професионални квалификации и искуство во таа област.

(2) Ако од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација, најмалку третина од членовите на жири комисијата мора да имаат исти или соодветни стручни квалификации како учесниците.

Член 112

(1) Анонимноста на учесниците мора да се запази пред жири комисијата сè додека таа не донесе мислење или одлука.

(2) Жири комисијата е самостојна во донесувањето на своите одлуки.

Член 113

(1) Жири комисијата ги оценува поднесените планови и проекти врз основа на критериумите за оценување наведени во огласот.

(2) Жири комисијата поднесува извештај до договорниот орган и до учесниците потпишан од сите нејзини членови, во кој е претставено рангирањето на плановите или проектите врз основа на нивната квалитативна оценка и конкретните забелешки и доколку е потребно, листа на прашања што треба да се разјаснат.

Член 114

(1) Жири комисијата може да ги повика учесниците на конкурсот да одговорат на прашањата од членот 113 став (2) на овој закон заради разјаснување на сите аспекти што се однесуваат на предложениот план или проект.

(2) Жири комисијата води записник од дискусиите што се воделе согласно со одредбите од ставот (1) на овој член.

Глава VI

Посебни начини за доделување на договор за јавна набавка

Дел 1

Рамковна спогодба

Член 115

(1) Договорниот орган склучува рамковна спогодба со спроведување на отворена или ограничена постапка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член договорниот орган може да склучи рамковна спогодба со спроведување и на другите постапки само во посебните случаи согласно со овој закон.

(3) Договорниот орган не смее да ги користи рамковните спогодби со цел да се попречи, ограничи или наруши конкуренцијата.

Член 116

(1) Договорниот орган може да склучи рамковна спогодба за времетраење кое е соодветно на природата на предметот на набавка, но не подолго од три години.

(2) Договорите за јавни набавки доделени врз основа на рамковна спогодба се склучуваат меѓу договорниот орган и економскиот оператор кој е страна во соодветната спогодба.

(3) Договорниот орган не смее да доделува договори за јавни набавки чиј предмет е набавка на услуга, стока или работа која не е предвидена во рамковната спогодба.

(4) Договорниот орган пропишува минимални критериуми за утврдување на способност на кандидатите или понудувачите врз основа на проценетата вредност на најголемиот договор за јавна набавка што треба да се додели за времетраење на рамковната спогодба.

Член 117

(1) Ако договорниот орган склучува рамковна спогодба со еден економски оператор, спогодбата особено ги содржи:

- обврските што ги презема економскиот оператор според техничката понуда,

- единечната цена што економскиот оператор ја предвидел во финансиската понуда, врз основа на која се пресметува цената на секој договор за јавна набавка кој се доделува врз основа на спогодбата и

- доколку е потребно, посебни услови и формули за утврдување на разлики во цената.

(2) Договорниот орган доделува договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба со исполнување на техничките и финансиските услови, како и максималните количини предвидени во рамковната спогодба.

(3) При доделување на договор за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба, договорниот орган писмено го известува економскиот оператор.

Член 118

(1) Ако договорниот орган склучува рамковна спогодба со повеќе економски оператори, нивниот број не смее да е помал од три.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член бројот на економските оператори може да е помал доколку нема доволен број на економски оператори кои ги исполнеле критериумите за утврдување на способност и истите доставиле прифатливи понуди.

Член 119

(1) Кога договорниот орган склучува рамковна спогодба со повеќе економски оператори, спогодбата особено содржи:

- обврски што ги презема секој економски оператор според техничката понуда,

- единечна цена што секој економски оператор ја предвидел во финансиската понуда,

- доколку е потребно, посебни услови и формули за утврдување на разлики во цената и

- други елементи кои договорниот орган ги смета за потребни.

(2) Договорниот орган доделува договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба склучена со повеќе економски оператори:

- без повторно прибирање на понуди или

- со повторно прибирање на понуди од сите економски оператори кои се страна во рамковната спогодба.

(3) Во случаите од ставот (2) алинеја 2 на овој член, рамковната спогодба содржи и услови:

- што остануваат непроменети за времетраењето на спогодбата и

- што ќе бидат предмет на повторното прибирање на понуди.

(4) Договорниот орган може да додели договор за јавна набавка согласно со ставот (2) алинеја 1 на овој член, само ако сите услови кои го уредуваат доделувањето на договорот се утврдени во рамковната спогодба.

(5) Договорниот орган може да додели договор за јавна набавка согласно со ставот (2) алинеја 2 на овој член, во случаи каде што сите услови за доделување на договор за јавна набавка не се утврдени во рамковната спогодба, со повторно поднесување на понуди при што понудувачите повторно конкурираат врз основа на истите и доколку е потребно со попрецизно формулирани услови утврдени во рамковната спогодба.

Член 120

(1) При доделување на договор за јавна набавка врз основа на членот 119 став (2) алинеја 2 од овој закон, договорниот орган повторно прибира понуди според следнава постапка:

- за секој договор за јавна набавка, договорниот орган доставува писмено барање за прибирање на понуди до сите понудувачи кои се страна во рамковната спогодба,

- договорниот орган определува примерен рок кој ќе овозможи да се поднесат понуди за секој договор за јавна набавка водејќи сметка за сложеноста на предметот на договорот и времето потребно да се подготват и да се поднесат понудите,

- понудите се доставуваат во писмена форма и договорниот орган ги отвора во утврдениот рок. Содржината на понудите останува доверлива сè додека договорниот орган не ги извести понудувачите за извршениот избор и

- договорниот орган го доделува секој договор за јавна набавка на понудувачот кој ја поднел најдобрата понуда врз основа на критериумите за доделување на договорот утврдени во рамковната спогодба.

(2) Поканата за повторно прибирање на понуди особено содржи:

- информации за количините и посебните услови што го сочинуваат предметот на договорот што треба да се додели,

- информации за елементите што ќе бидат предмет на повторно прибирање на понуди, како и критериумите за доделување на договорот што ќе се применуваат за избор на економски оператор на кој ќе му се додели договорот и

- информации за крајниот рок за поднесување на понудите и начинот на нивното поднесување.

Дел 2

Електронска аукција

Член 121

(1) Договорниот орган може да користи електронска аукција:

- како последна фаза во отворена постапка, ограничена постапка или во постапка со преговарање со претходно објавување на оглас во случаите од членот 89 став (1) алинеја 1 на овој закон, пред доделувањето на договорот за јавна набавка и само ако техничките спецификации се прецизно дефинирани или

- при повторно прибирање на понуди од економските оператори кои се страна во рамковната спогодба согласно со членовите 119 став (5) и 120 од овој закон.

(2) Договорниот орган го наведува користењето на електронска аукција во огласот за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.

Член 122

Договорниот орган не смее да користи електронска аукција со цел да ја попречи, ограничи или наруши конкуренцијата или да го измени предметот на договорот за јавна набавка утврден во огласот за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.

Член 123

Електронска аукција не се користи за доделување на договор за јавна набавка на услуги и работи кои вклучуваат интелектуални услуги, проектирање и слични услуги.

Член 124

Ако договорниот орган користи електронска аукција е должен во тендерската документација да ги вклучи:

- делот на понудата кој ќе биде предмет на електронска аукција, под услов истиот да може да се определи и изрази во бројки или проценти,

- ограничувањата на вредноста до кои може да се подобрува делот од ставот (1) алинеја 1 на овој член, во согласност со техничките спецификации на предметот на договорот,

- информациите кои ќе им бидат достапни на понудувачите во текот на електронската аукција и кога овие информации ќе им бидат достапни,

- соодветни информации за спроведувањето на електронска аукција и

- условите под кои понудувачите ќе можат да наддаваат, а особено минималните разлики кои се дозволени во процесот на негативно наддавање.

Член 125

(1) Пред да започне со електронска аукција договорниот орган врши целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите согласно со условите и критериумите од тендерската документација.

(2) Договорниот орган ги поканува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција. Поканата истовремено се доставува до сите понудувачи по електронски пат.

(3) Во поканата се наведува датумот и времето на започнување на аукцијата, начинот на спроведување на аукцијата, како и сите потребни информации за поврзување со електронските средства што се користат.

(4) Ако критериумот за доделување на договорот е економски најповолна понуда, во поканата се наведува и исходот од целосната евалуација на соодветната првична понуда на понудувачот до кој се испраќа поканата.

(5) Електронското негативно наддавање може да започне најрано два дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција.

Член 126

(1) Предмет на електронската аукција може да биде:

- само цената, кога критериум за доделување на договорот е само најниската цена или

- цената или новите вредности на делот од понудата кој е предмет на електронска аукција наведен во тендерската документација, ако критериум за доделување на договорот е економски најповолната понуда.

(2) Електронската аукција се спроведува во неколку последователни кругови.

Член 127

(1) За време на секој круг од електронската аукција, договорниот орган на сите понудувачи им ги доставува информациите потребни да утврдат како се рангирани во секое време. Договорниот орган може да им доставува и други информации во врска со:

- бројот на учесниците во соодветниот круг од електронската аукција и

- новите цени или вредности што биле поднесени во соодветниот круг од електронската аукција од другите понудувачи, под услов тендерската документација да предвидува таква можност.

(2) При спроведување на круговите од електронската аукција, договорниот орган не смее да го открие идентитетот на понудувачите.

Член 128

(1) Електронската аукција се затвора на еден или повеќе од следниве начини:

- во однапред утврдено време за кое понудувачите биле известени во поканата од членот 125 став (2) на овој закон,

- кога бројот на кругови, утврден во поканата од членот 125 став (2) на овој закон е исполнет, при што поканата, исто така, содржи временска рамка за секој круг или

- кога ќе престанат да се добиваат нови цени или нови вредности кои ги задоволуваат барањата во врска со минималните разлики при што договорниот орган

во поканата го наведува времето што ќе биде дозволено да помине по добивање на последната понуда, а пред затворање на електронската аукција.

(2) Договорниот орган го доделува договорот за јавна набавка согласно со членот 162 од овој закон, а врз основа на резултатите добиени по затворањето на електронската аукција.

Глава VII

Доделување на договорот за јавна набавка

Дел 1

Понуди и алтернативни понуди

Оддел 1

Изготвување и поднесување на понудите и на алтернативните понуди

Член 129

(1) Понудувачот ја изготвува понудата во согласност со тендерската документација.

(2) Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

(3) Во исклучителни случаи, договорниот орган може да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

Член 130

(1) Договорниот орган може да го продолжи рокот за поднесување на понудите во случај кога понудите не можат да се изготват без посета на локација, како и во случај кога договорниот орган не е во можност да ја достави тендерската документација или одговорот на доставените барања за појаснувања во временските рокови утврдени со овој закон, иако истите биле навремено побарани. Во тој случај, договорниот орган го продолжува рокот за поднесување на понудите за временски период кој им овозможува на сите понудувачи да добијат целосни и релевантни информации за изготвување на понудата, за што писмено ќе бидат известени од страна на договорниот орган.

(2) Понудувачот ги сноси ризиците поврзани со поднесувањето на понудата, вклучувајќи и виша сила.

(3) Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот неотворена.

(4) Содржината на понудите останува доверлива до датумот на нивното отворање.

Член 131

(1) Договорниот орган може да им дозволи на понудувачите да поднесат алтернативни понуди кога критериумот за доделување на договорот е економски најповолна понуда.

(2) Во огласот за доделување на договор за јавна набавка задолжително се наведува дали е дозволено поднесување на алтернативни понуди, во спротивно алтернативните понуди нема да бидат разгледани.

Член 132

(1) Договорниот орган кој дозволил поднесување на алтернативни понуди, во техничките спецификации ги дефинира минималните задолжителни услови што овие понуди мора да ги исполнат, како и сите други посебни услови во врска со нивното поднесување.

(2) Договорниот орган нема да ги разгледа алтернативните понуди кои не ги исполнуваат минималните услови од ставот (1) на овој член.

Член 133

Ако договорниот орган дозволил поднесување на алтернативни понуди, тој не смее да одбие алтернативна понуда доколку таа е избрана за најповолна, само поради тоа што:

- договорот за јавна набавка на стоки според алтернативната понуда избрана за најповолна ќе премине во договор за јавна набавка на услуги или

- договорот за јавна набавка на услуги според алтернативната понуда избрана за најповолна ќе премине во договор за јавна набавка на стоки.

Член 134

(1) Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во валута како што е утврдено во тендерската документација. Цената на понудата се пишува со бројки и букви.

(2) Кај договорите за јавна набавка на консултантски услуги, техничката и финансиската понуда се доставуваат во одделни коверти или во одделни електронски документи, доколку постапката се спроведува со користење на електронски средства.

(3) Цената на понудата се изразува за вкупниот предмет на договорот за јавна набавка. Доколку предметот на договорот е делив, цената на понудата се изразува посебно за оној дел од предметот на договорот за кој се поднесува понудата согласно со тендерската документација.

(4) Договорниот орган во тендерската документација ја утврдува валутата или валутите во кои може да се изрази цената на понудата, како и валутата која ќе се користи за евалуација на понудите. Курсната листа која ќе се користи е курсната листа на Народната банка на Република Македонија, а курсевите за размена се оние кои важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

Член 135

(1) Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

(2) Ковертите за измена, замена или за повлекување на понудата се доставуваат затворени со соодветна ознака „измена“, „замена“ или „повлекување“ и се доставуваат на ист начин како и понудите.

Оддел 2

Јавно отворање на понудите

Член 136

(1) Отворањето на понудите кај отворената постапка, втората фаза од ограничениот постапка и кај фазата на поднесување на понудите од конкурентниот дијалог е јавно, освен при спроведување на електронска аукција.

(2) Јавното отворање на понудите започнува на место и во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите.

(3) При јавното отворање на понудите ниту една понуда не смее да биде отфрлена, освен тие кои се поднесени по крајниот рок за поднесување на понудите.

(4) Пред почетокот на отворањето на понудите комисијата го утврдува бројот на пристигнатите понуди, ги проверува овластувањата на овластените претставници и ги утврдува измените, замените или повлекувањата на понудите, како и нивната навременост и пропишаната исправност на поднесувањето на понудите.

(5) При читањето на понудите, задолжително треба да се прочита:

- повикувањето на бројот на огласот,
- името на понудувачот,

- цената на понудата и валутата во која е искажана понудата,
 - евентуално дадениот попуст и
 - понудената гаранција.
- (6) Договорниот орган во тендерската документација може да дефинира и други елементи кои ќе бидат прочитани на јавното отворање.

Член 137

- (1) Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.
- (2) Кај набавка на консултантски услуги комисијата најпрвин ги евалуира техничките понуди, а по евалуацијата на техничките понуди во согласност со условите од тендерската документација, закажува јавно отворање на финансиските понуди на прифатливите понудувачи при што, сите понудувачи мораат да бидат известени за датумот, времето и местото на јавното отворање на финансиските понуди.

Член 138

- (1) Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.
- (2) Комисијата води евиденција на присутните овластени претставници на понудувачите кои учествуваат на јавното отворање на понудите.

Член 139

- (1) Комисијата е должна за постапката на јавното отворање на понудите да води записник во кој се внесуваат следниве податоци:
- за договорниот орган,
 - местото и времето на отворање на понудите,
 - повикувањето на бројот на огласот,
 - името и презимето на членовите на комисијата,
 - бројот на примените понуди (вклучувајќи ги и понудите што се повлекуваат, заменуваат или изменуваат),
 - бројот на задоцнетите понуди,
 - називот (името) на понудувачите,
 - доставените гаранции за учество, ако се бараат,
 - понудените цени и попустите,
 - забелешките на понудувачите и
 - други информации кои ги смета за потребни.
- (2) Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата.
- (3) Копија од записникот за јавното отворање на понудите ќе биде доставена до сите понудувачи кои тоа ќе го побараат и чии понуди се отворени на јавното отворање на понудите во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за доставување на записникот.
- (4) Министерот за финансии ја пропишува постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на понудите.

Оддел 3

Евалуација на понудите

Член 140

- (1) Предмет на евалуација не може да бидат понуди кои не се отворени на јавното отворање.
- (2) Кај отворената постапка комисијата, пред да пристапи кон евалуација на понудите, ја проверува комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот.
- (3) При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација. Договорниот орган не смее да создава предност во корист на одреден економски оператор со користење на барањите појаснувања или дополнувања.

(4) Бараното објаснување понудувачот го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган.

(5) Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од понудувачот.

(6) Комисијата може директно од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, да бара превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски јазик и за истото да одреди примерен рок.

(7) Неприфатливите понуди комисијата нема да ги евалуира.

(8) Евалуацијата на понудите се врши исклучиво во согласност со критериумите наведени во тендерската документација и објавени во огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

(9) Комисијата по извршената евалуација ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување на предлог за избор на најповолна понуда.

(10) Членовите на комисијата кои не се согласуваат со предлогот за избор на најповолна понуда, ги изнесуваат своите ставови во писмена форма подготвени како забелешка приложена кон извештајот од спроведената постапка.

Член 141

При евалуација на понудите кај ограничената постапка, постапката со преговарање и конкурентниот дијалог, комисијата соодветно ги применува одредбите од членот 140 на овој закон.

Оддел 4

Извештај од спроведената постапка

Член 142

(1) Кај отворената постапка, ограничената постапка, постапката со преговарање, постапката со конкурентен дијалог комисијата изготвува писмен извештај од спроведената постапка.

(2) Во зависност од спроведената постапка извештајот од ставот (1) на овој член особено содржи:

- име и адреса на договорниот орган, предмет и проценета вредност на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба,
- име на избраните кандидати или понудувачи и образложение за нивниот избор,
- име на кандидатите или понудувачите чиешто пријави за учество или понуди се отфрлени и причините што довеле до нивно отфрлање,
- причини за одбивање на понудите со невообичаено ниска цена и
- име на понудувачот или понудувачите чија понуда е избрана за најповолна и начинот и причините за извршениот избор.

(3) Извештајот за оценување на способноста на кандидатите кај ограничената постапка, конкурентниот дијалог и постапката со преговарање со претходно објавување на оглас е составен дел од извештајот за спроведената постапка.

(4) Договорниот орган е должен да ги преземе сите неопходни мерки за документирање на спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка со користење на електронски средства.

(5) При избор на најповолна понуда, одговорното лице е должно да го прифати извештајот на комисијата во кој е содржан предлогот за избор на најповолна понуда, освен ако утврди дека предлогот е изготвен спротивно на одредбите на овој закон.

(6) Одговорното лице кај договорниот орган донесува одлука за избор на најповолна понуда.

(7) Формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.

Дел 2

Утврдување на способност

Оддел 1

Критериуми за утврдување на способност

Член 143

Критериуми за утврдување на способност на економскиот оператор се:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- економската и финансиската состојба,
- техничката или професионална способност,
- стандардите за системи за квалитет и
- стандардите за управување со животната средина.

Член 144

(1) За примена на критериумите за утврдување на способност од членот 143 став (1) алинеи 3 и 4 на овој закон, договорниот орган во тендерската документација ги наведува минималните услови што економските оператори треба да ги исполнат за да се квалификуваат согласно со одделите 4 и 5 од овој дел.

(2) Договорниот орган не смее да бара исполнување на одредени минимални услови во врска со економската и финансиската состојба и со техничката или професионалната способност на економските оператори, кои се непропорционални на предметот на договорот за јавна набавка.

(3) При евалуација на понудите во делот кој се однесува на способноста на економските оператори, економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на подизведувачите не се земаат предвид.

Оддел 2

Лична состојба на економскиот оператор

Член 145

(1) Како доказ за исполнување на критериумите за утврдување на личната состојба на економскиот оператор, договорниот орган е должен да ги прифати сите соодветни документи од земјата каде што економскиот оператор е регистриран, издадени од надлежните органи на земјата.

(2) Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите од членот 147 став (2) на овој закон, или ако тие не ги опфаќаат сите случаи од членот 147 на овој закон, договорниот орган прифаќа изјава што економскиот оператор ја заверува кај надлежен орган.

Член 146

Договорниот орган го исклучува од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор доколку има информација дека во последните пет години, на тој економски оператор му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари.

Член 147

(1) Договорниот орган го исклучува од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор доколку:

- е во постапка на стечај или постапка на ликвидација,
- има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки,

- му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или

- дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

(2) За докажување на својата лична состојба економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран и
- уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

(3) Документите од ставот (2) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеца, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од економскиот оператор.

(4) Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на економскиот оператор, тој може да побара информации директно од надлежните органи кои ги издаде документите за утврдување на личната состојба.

Оддел 3

Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

Член 148

Договорниот орган бара секој економски оператор да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Оддел 4

Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

Член 149

Договорниот орган може да бара од економскиот оператор да ја докаже својата економска и финансиска состојба, при што во тендерската документација наведува со кои документи ќе ја докаже истата.

Член 150

(1) Договорниот орган како доказ за економската и финансиската состојба на економските оператори може да бара еден или повеќе од следниве документи:

- соодветни изводи од банки;
- доказ за релевантно осигурување за надомест при професионален ризик,
- извештај за билансот на состојба заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран и
- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу

за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

(2) Ако од која било оправдана причина економскиот оператор не е во можност да ги обезбеди документите што ги бара договорниот орган, тој може својата економска и финансиска состојба да ја докаже со други документи кои договорниот орган ги смета за соодветни, под услов тие да даваат реална слика за економската и финансиската состојба на економскиот оператор.

Член 151

(1) Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект.

(2) Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект согласно со ставот (1) на овој член, тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

(3) Ако економски оператори поднесат групна понуда или пријава за учество, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на понудувачи или кандидати настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиската состојба се утврдува согласно со ставот (2) на овој член.

Оддел 5

Техничка или професионална способност

Член 152

(1) Договорниот орган може да побара од економскиот оператор кој учествува во постапката за доделување на договор за јавна набавка, да ја докаже својата техничка или професионална способност.

(2) Ако договорниот орган бара докажување на техничката и професионалната способност, во тендерската документација ги наведува документите со кои економскиот оператор треба да ја докаже истата.

Член 153

(1) Во постапките за доделување на договор за јавна набавка на стоки, техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да се докаже на еден или на повеќе од следниве начини:

- листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки,

- опис на техничката опременост и оспособеност на економскиот оператор, мерки за осигурување на квалитет и негова опременост и оспособеност за испитување и истражување,

- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор,

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган,

- уверенија издадени од надлежни органи за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите,

- во случај кога се набавуваат сложени стоки, или во исклучителни случаи за посебни намени, се обезбедува проверка на производствените капацитети на економскиот оператор, или ако е тоа потребно и на неговите капацитети за проучување и истражување, како и на мерките за контрола на квалитетот, која ја спроведува договорниот орган или во негово име ја спроведува надлежен орган во земјата во која економскиот оператор е регистриран и

- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.

(2) Во постапките за доделување на договор за јавна набавка на услуги, техничката и професионалната способност на економскиот оператор можат да се докажат на еден или на повеќе од следниве начини:

- листа на главни услуги на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени услуги издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени услуги,

- образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот стручен кадар и особено на лицата кои се одговорни за давање на конкретната услуга,

- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор,

- изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на раководен кадар во последните три години,

- изјава за техничката опременост и оспособеност на економскиот оператор и за другите потенцијали со кои тој располага за извршување на конкретните услуги и обезбедување на квалитет,

- во случај кога се набавуваат сложени услуги, или во исклучителни случаи за посебни намени, се обезбедува проверка на производствените капацитети на економскиот оператор, или ако е тоа потребно и на неговите капацитети за проучување и истражување, како и на мерките за контрола на квалитетот, која ја спроведува договорниот орган или во негово име ја спроведува надлежен орган во земјата во која економскиот оператор е регистриран и

- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.

(3) Во постапките за доделување на договор за јавна набавка на работи, техничката и професионалната способност на економскиот оператор можат да се докажат на еден или на повеќе од следниве начини:

- листа на работи кои се извршени во последните пет години со приложување на потврда за задоволителна изведба на најважните работи, потврди вклучувајќи вредност, време и локација на изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно со правилата на деловно работење и дали се прописно завршени,

- образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот раководен кадар, и особено на лицата кои се одговорни за извршување на конкретните работи,

- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние задолжени за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор,

- изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на технички кадар во последните три години,

- изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување на конкретните работи и

- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.

Член 154

(1) Техничката и професионалната способност на економскиот оператор можат да бидат поддржани од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект.

(2) Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка или професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект согласно со ставот (1) на овој член, тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

(3) Ако економски оператори поднесат групна понуда или пријава за учество, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на понудувачи или кандидати настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект, или трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдуваат согласно со ставот (2) на овој член.

Оддел 6

Стандарди за системи за квалитет

Член 155

Кога се бара поднесување на сертификати издадени од независни институции со кои се потврдува дека економскиот оператор се придржува до одредени стандарди за гаранција на квалитет, договорниот орган ги посочува системите за квалитет засновани врз релевантните европски или меѓународни стандарди.

Член 156

Според принципот за заемно признавање, договорниот орган ги прифаќа еквивалентните сертификати издадени од институции основани во земјите членки на Европската унија.

Оддел 7

Стандарди за управување со животната средина

Член 157

Ако договорниот орган бара почитување на одредени стандарди за управување со животната средина, тој се повикува на:

- Шемата за управување со животната средина и ревизија на Заедницата (EMAS) или

- стандардите за управување со животната средина засновани на релевантните европски или меѓународни стандарди потврдени од институции за акредитација или оценување на сообразност или од релевантните европски или меѓународни тела акредитирани за сертификација.

Член 158

Според принципот за заемно признавање, договорниот орган ги прифаќа еквивалентните сертификати издадени од институции основани во земјите членки на Европската унија.

Дел 3

Критериуми за доделување на договор за јавна набавка

Член 159

Договорниот орган е должен во огласот за доделување на договор за јавна набавка да го наведе критериумот за доделување на договорот за јавна набавка кој, еднаш утврден, не смее да се менува за целото времетраење на постапката за доделување на договорот.

Член 160

(1) Критериум за доделување на договор за јавна набавка може да биде:

- економски најповолната понуда или
- најниската цена.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако договорот за јавна набавка се доделува со примена на постапката за конкурентен дијалог, критериумот за доделување на договорот е економски најповолната понуда.

Член 161

(1) Ако критериум за доделување на договорот е економски најповолна понуда, најповолна понуда е онаа што ќе добие најголем број бодови од различните елементи кои носат соодветен број на максимални бодови.

(2) Елементите на критериумот економски најповолна понуда од ставот (1) на овој член можат да бидат цената, карактеристиките на квалитетот, техничките и функционалните карактеристики, еколошките карактеристики, оперативните трошоци, економичноста, постпродажните услуги и техничката поддршка, времето на испорака или извршување или други важни елементи за евалуација на понудите.

(3) Елементите на критериумот економски најповолна понуда, како и максималниот број на бодови за секој елемент одделно мора јасно да се дефинирани во огласот за доделување на договорот за јавна набавка, конкретно да се поврзани со предметот на договорот за јавна набавка и, откако ќе бидат утврдени, не можат да се менуваат за целото времетраење на постапката за доделување на договорот за јавна набавка.

(4) Договорниот орган е должен во тендерската документација да даде објаснување како ќе ги вреднува и применува елементите на критериумот економски најповолна понуда.

(5) Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови ја пропишува министерот за финансии.

Дел 4

Доделување на договор за јавна набавка

Член 162

Договорниот орган ја избира најповолната понуда, за што донесува одлука, врз основа на критериумот за доделување на договорот утврден во огласот за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација, ако понудувачот чија понуда е најповолна ги исполнува пропишаните критериуми за утврдување на способноста.

Член 163

(1) Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која значително отстапува од проценетата вредност на стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата.

(2) Договорниот орган ги зема предвид доказите што ги доставил понудувачот согласно со ставот (1) на овој член, особено во однос на:

- економската основа за формирање на цената која што го одразува производствениот процес или дадените услуги,
- избраните технички решенија или кои било други особено поволни услови кои понудувачот ги има на располагање за извршување на работите, или за обезбедувањето на стоките или услугите,
- оригиналноста на стоките, услугите или работите понудени од страна на понудувачот,
- почитување на прописите за заштитата при работа и работните услови при извршувањето на работите, обезбедувањето на услугите или доставувањето на стоките и
- можноста понудувачот да користи државна помош.

Член 164

(1) Ако договорниот орган утврди дека цената на понудата е невообичаено ниска, бидејќи понудувачот добил државна помош, понудата може да биде одбиена по тој основ ако, по барање на дополнителни појаснувања, понудувачот не докажал во рок од три дена од денот на приемот на барањето дека државната помош била законски доделена.

(2) Кога договорниот орган одбил понуда врз основа на ставот (1) на овој член е должен да испрати известување до Бирото.

Член 165

(1) Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда.

(2) Ако избраниот понудувач се откаже од склучување или извршување на договорот, договорниот орган може да го склучи со следниот рангиран понудувач.

(3) Договорниот орган е должен да ги чува документите врз основа на кои е извршен изборот на најповолна понуда.

Член 166

Секое лице кое има правен интерес во врска со постапката за јавна набавка или договорот за јавна набавка, вклучувајќи го и јавниот правобранител, може да побара да се поведе постапка за ништовност на договорите за јавни набавки.

Дел 5

Известување на кандидатите или понудувачите

Член 167

(1) Договорниот орган, во зависност од постапката која се користи за доделување на договорот за јавна набавка, писмено ги известува кандидатите, односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за јавна набавка, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на договорот. Известувањето се доставува во рок од три дена од донесувањето на соодветната одлука.

(2) Во прилог на известувањето се доставува и примерок од соодветната одлука.

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член се испраќа во писмена форма.

Член 168

Во зависност од постапката за доделување на договор за јавна набавка, во известувањето од членот 167 став (1) на овој закон договорниот орган е должен да го известува понудувачот или понудувачите чија понуда е

избрана за најповолна, како и кандидатите или понудувачите што биле одбиени или оние чија понуда не била избрана за најповолна, за причините за донесување на одлуката, и тоа секој:

- избран кандидат за причините за отфрлање на неговата пријава за учество,
- понудувач чија понуда е отфрлена за причините за отфрлање на неговата понуда, со детално образложение зошто понудата е неприфатлива и
- понудувач кој поднел прифатлива понуда која не била избрана за најповолна, за името на избраниот понудувач или понудувачи и причините за изборот.

Дел 6

Поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

Член 169

(1) Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една прифатлива понуда,
- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган или
- договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон.

(2) Одговорното лице кај договорниот орган донесува одлука за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка.

Член 170

(1) Договорниот орган писмено ги известува сите учесници во постапката за доделување на договор за јавна набавка, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

(2) Договорниот орган до Бирото доставува известување за поништување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка во рок 30 дена од денот на поништувањето на постапката, заради објавување на веб страницата на Бирото.

Глава VIII

Досие за постапката за доделување на договор за јавна набавка

Член 171

Договорниот орган е должен да оформи досие за постапката за секој доделен договор за јавна набавка или склучена рамковна спогодба.

Член 172

Договорниот орган го чува досието за постапката за доделување на договорот за јавна набавка најмалку пет години од денот на извршувањето на соодветниот договор за јавна набавка.

Член 173

Во зависност од спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка, досието за постапката особено содржи:

- одлука за јавна набавка,
- претходно индикативно известување и доказ дека истото е испратено за објавување,
- оглас за доделување на договор за јавна набавка и доказ дека истиот е испратен за објавување,
- тендерска документација,
- пристигнати пријави за учество,
- комуникација меѓу договорниот орган и економските оператори,
- извештај за оценување на способноста на кандидатите,
- одлука за избор на квалификувани кандидати,
- пристигнати понуди,
- записник од јавното отворање,
- изјави за постоење/непостоење на судир на интереси,
- извештај од надворешните стручни лица,
- извештај за извршената евалуација,
- одлука за избор на најповолна понуда,
- потпишан договор за јавна набавка или рамковна спогодба и
- известување за склучен договор и доказ дека истото е испратено за објавување.

Член 174

Одредбите од членот 173 на овој закон соодветно се применуваат на доделувањето на секторски договори од Главата IX на овој закон.

Член 175

Ако договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор со користење на електронски средства или електронски аукции, е должен да обезбеди целосно следење на активностите што ги спроведува за време на постапката за доделување на договорот, заради отворање на досието од членот 173 на овој закон.

Глава IX

Секторски договори

Дел 1

Дејности за кои се доделуваат секторски договори

Оддел 1

Опфат

Член 176

(1) Дејности за кои се доделуваат секторски договори (во натамошниот текст: опфатени дејности) се:

- водоснабдување,
- енергетика,
- транспорт,
- поштенски услуги и
- други опфатени дејности.

(2) Одредбите од овој закон се применуваат на секторските договори, освен ако поинаку не е уредено во оваа глава.

Член 177

Ако се доделува секторски договор за вршење на повеќе опфатени дејности, договорниот орган ги применува правилата што се однесуваат на основната опфатена дејност за која е наменет договорот.

Член 178

(1) Ако договорниот орган од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон доделува договор за јавна набавка во функција на повеќе дејности, меѓу кои барем една е опфатена дејност, а друга дејност е опфатена со одредбите на Главата III од овој закон и објектив-

но не е можно да се утврди за која дејност главно е наменет договорот, тој не претставува секторски договор и договорниот орган го применува овој закон како за договорите за јавни набавки од Главата III на овој закон.

(2) Ако договорниот орган од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон доделува договор за јавна набавка во функција на повеќе дејности, меѓу кои барем една е опфатена дејност, а друга дејност не е предмет на овој закон и објективно не е можно да се утврди за која дејност главно е наменет договорот, тој претставува секторски договор.

(3) Ако договорниот орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон доделува договор за јавна набавка во функција на повеќе дејности, меѓу кои барем една е опфатена дејност и објективно не е можно да се утврди за која дејност главно е наменет договорот, тој претставува секторски договор.

Оддел 2

Водоснабдување

Член 179

Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став (1) алинеја 1 од овој закон, се поставување и стопанисување на фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни услуги во поглед на производство, пренос или дистрибуција на вода за пиење или снабдување со вода за пиење на таквите мрежи.

Член 180

Договорниот орган кој врши некоја од дејностите на членот 179 од овој закон ги применува одредбите од оваа глава и при доделување на договор или организирање на конкурс за избор на идејно решение во врска со:

- поставување, стопанисување и снабдување на мрежи со вода за пиење, поврзани со хидраулични инженерски проекти, наводнување или дренажа на земјиште, од кои над 20% од вкупниот капацитет на водата се користи за пиење или
- поставување, стопанисување и снабдување на мрежи за отстранување или третман на отпадни води.

Член 181

Снабдувањето со вода за пиење на мрежите наменети за обезбедување јавни услуги кое го врши договорниот орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон не претставува опфатена дејност во смисла на членот 179 од овој закон, ако:

- производството на вода за пиење е потребно за извршување на дејности кои не претставуваат опфатени дејности и
- снабдувањето на мрежите зависи исклучиво од сопствената потрошувачка на самиот субјект и не надминува 30% од вкупното сопствено производство на вода за пиење, земајќи ги предвид претходните 36 месеца.

Оддел 3

Енергетика

Член 182

Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став (1) алинеја 2 од овој закон, се поставувањето и стопанисувањето на фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни услуги во поглед на производство, пренос или дистрибуција, односно снабдувањето со гас, топлинска или електрична енергија на таквите мрежи.

Член 183

Снабдувањето со гас или топлинска енергија на мрежите наменети за обезбедување јавни услуги од

страна на договорен орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон не претставува опфатена дејност во смисла на членот 182 од овој закон, ако:

- производството на гас или топлинска енергија е последица од вршењето на дејност која не претставува опфатена дејност и

- снабдувањето на јавната мрежа со гас или топлинска енергија е насочено само кон економско искористување на таквото производство и не надминува повеќе од 20% од прометот на договорниот орган, земајќи го предвид просекот за претходните 36 месеца, вклучувајќи ја и тековната година.

Член 184

Снабдувањето со електрична енергија на мрежите наменети за обезбедување јавни услуги од страна на договорен орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон не претставува опфатена дејност во смисла на членот 182 од овој закон, ако:

- електричната енергија се произведува заради задоволување на сопствената потрошувачка потребна за вршење на дејност која не претставува опфатена дејност и

- снабдувањето на јавната мрежа со електрична енергија зависи исклучиво од сопствената потрошувачка на договорниот орган и не надминува 30 % од вкупното сопствено производство на електрична енергија, земајќи ги предвид претходните 36 месеца, вклучувајќи ја и тековната година.

Оддел 4

Транспорт

Член 185

Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став (1) алинеја 3 од овој закон, се вршењето на транспортни услуги на редовните железнички и патни линии.

Член 186

Вршењето на транспортни услуги со автобус не претставува опфатена дејност кога другите субјекти можат да ги обезбедат истите услуги, на истата географска област и под истите услови како и договорните органи.

Оддел 5

Поштенски услуги

Член 187

(1) Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став (1) алинеја 4 од овој закон, се обезбедувањето на:

- универзални поштенски услуги,
- резервирани поштенски услуги,
- размена на документи, сметки и фактури,
- услуги со неадресирани поштенски пратки,
- услуги со додадена вредност што вклучуваат пренос на податоци со електронски средства (вклучувајќи пренесување на кодирани документи, создавање бази на податоци на корисници и пренос и достава на препорачани пратки по електронски пат),
- финансиски услуги кои се вршат по договор во пошта, во кои спаѓаат банкарски услуги, наплата на вирмани, платежни картички, наплата на јавни давачки, трансфер на пари од тековни и жиро сметки, услуги за наплата на осигурување и слично,
- филателистички услуги или
- логистички услуги, вклучувајќи физичка испорака и магацинско сместување на поштенски пратки кои се поврзани со други вонпоштенски услуги.

(2) Услугите од ставот (1) алинеи 3 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член претставуваат опфатени дејности, ако субјектот кој ги обезбедува овие услуги обезбедува и универзални или резервирани поштенски услуги.

Оддел 6

Други опфатени дејности

Член 188

Други опфатени дејности се дејностите во врска со истражување на земјиштето заради вадење нафта, гас или јаглен или изградба и стопанисување со аеродроми или пристаништа (езерски или речни) или други терминални објекти на носачи и тоа по воздушен или внатрешен воден пат.

Дел 2

Посебни исклучоци

Член 189

Овој закон не се применува на секторски договори кои се доделуваат заради набавка на:

- стоки заради препродавање или изнајмување на други субјекти, под услов договорниот орган да нема никакви посебни или ексклузивни права за продавање или изнајмување на тие стоки, а другите субјекти да се слободни да ги продаваат или изнајмуваат според истите услови или

- стоки, услуги или работи наменети за вршење на опфатени дејности во странство.

Член 190

(1) Овој закон не се применува на договори доделени од страна на договорен орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон чиј предмет е набавка на стоки, услуги или работи со цел за извршување на дејности кои не претставуваат опфатени дејности согласно со оваа глава.

(2) Овој закон не се применува на договори доделени од договорни органи од членот 4 став (1) точка д) на овој закон, доколку проценетата вредност на договорот изнесува до 200.000 евра во денарска противвредност за договори за јавна набавка на стоки и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност за договори за јавни набавки на работи.

Член 191

Овој закон не се применува на договори чиј предмет е набавка на вода, ако ги доделува договорен орган кој врши опфатена дејност од членот 179 на овој закон.

Член 192

Овој закон не се применува на договори чиј предмет е набавка на електрична енергија или горива за производство на електрична енергија, ако ги доделува договорен орган кој врши опфатена дејност од членот 182 или 188 на овој закон.

Член 193

(1) Овој закон не се применува за доделување на секторски договор:

- од страна на договорен орган на поврзано претпријатие или

- од страна на правно лице формирано од повеќе договорни органи, исклучиво заради вршење на опфатената дејност, на друштво кое е поврзано со еден или повеќе договорни органи кои се дел од тоа правно лице.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат само во случај најмалку 80% од просечниот промет на поврзаното друштво за претходните три години да потекнува од обезбедувањето такви стоки, услуги или работи на друштвата кои се поврзани со него.

(3) Поврзано друштво претставува друштво:

- врз кое договорниот орган има, директно или индиректно доминантно влијание,

- кое може да врши доминантно влијание врз договорниот орган или

- кое заедно со договорниот орган е предмет на доминантно влијание од страна на друго друштво.

(4) Доминантно влијание постои кога едниот субјект директно или индиректно:

- е сопственик на поголемиот дел од капиталот во другиот субјект,

- го контролира мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот субјект или

- може да назначи повеќе од половина членови во органите на управување или во надзорниот одбор.

Член 194

(1) Овој закон не се применува за доделување на секторски договор:

- од правно лице формирано од повеќе договорни органи исклучиво за спроведување на опфатена дејност на договорен орган кој е негов дел или

- од договорен орган, на правно лице формирано од повеќе договорни органи исклучиво за спроведување на опфатена дејност во кое договорниот орган е дел.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат ако правното лице е формирано за извршување на опфатената дејност во период од најмалку три години.

Член 195

Бирото може да побара договорниот орган да му достави известување за кој било договор кој се доделува врз основа на одредбите од Делот 2 на оваа глава, а договорниот орган е должен да одговори на ова барање.

Дел 3

Постапки за доделување на секторски договори

Член 196

(1) Постапки за доделување на секторски договори се:

- отворена постапка,
- ограничена постапка,
- постапка со преговарање со претходно објавување на оглас,

- постапка со преговарање без претходно објавување на оглас и

- постапка со барање за прибирање на понуди.

(2) При доделување на секторски договор соодветно се применуваат и одредбите од членот 21 став (3) на овој закон.

Член 197

(1) Договорниот орган доделува секторски договори со спроведување на отворена постапка, ограничена постапка или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член договорниот орган може да ги примени и другите постапки предвидени во членот 196 став (1) од овој закон само во случаите од членовите 100 став (1) и 198 на овој закон.

Член 198

(1) При доделување на секторски договор договорниот орган спроведува постапка со преговарање без претходно објавување на оглас во следниве случаи:

- кога не е доставена ниту една понуда или прифатлива понуда или ниту една пријава за учество по претходен оглас за доделување на договор за јавна набавка, под услов првобитните услови во тендерската документација да не се значително променети,

- кога договорот е само за цели на истражување, експериментирање, проучување или развој, а не заради обезбедување добивка или надоместување на трошоци-

те за истражувањето и развојот, и сè додека со доделувањето на таков договор не се повредува конкурентното доделување на подоцнежни договори за овие цели,

- кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патент и слично), договорот може да го изврши само одреден економски оператор,

- кога од причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди, рокот за објавување на отворена постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на понуди или постапка со преговарање со претходно објавување на оглас не може да се примени,

- кога договорниот орган мора да набави дополнителни испораки од првобитниот понудувач заради делумна замена на вообичаените стоки или инсталации или проширување на постојните стоки или инсталации, при што промената на понудувачот би го обврзала договорниот орган да купи материјал кој има поинакви технички карактеристики што би резултирало со некомпатибилност или несразмерни технички тешкотии во функционирањето и одржувањето,

- за договор кога постои можност да се обезбеди со искористување на некоја посебна поволна можност што е достапна само за многу кратко време по цена значително пониска од вообичаената пазарна цена,

- за договор за јавна набавка на стоки кои се набавуваат по посебно поволни услови, од понудувач кој ги затвора своите деловни активности (ликвидација или стечај), од стечаен управник или ликвидатор, по претходен договор со доверителите,

- за договор за јавна набавка кој се доделува врз основа на рамковна спогодба,

- за договор за јавна набавка на услуги кој следи по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и мора да се додели на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните учесници. Кога договорот мора да се додели на еден од најдобро рангираните учесници, договорниот орган ги поканува сите нив да учествуваат во преговорите и

- за договор за јавна набавка на дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, под услов склучувањето на договорот да се изврши со носителот на набавката од основниот договор кога:

- а) таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган или

- б) таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од извршувањето на основниот договор, се неопходни за неговото завршување.

(2) Вкупната вредност на дополнителните работи или услуги од ставот (1) алинеја 10 на овој член не смее да надмине 50% од вредноста на основниот договор.

Член 199

Ако две или повеќе понуди се разликуваат за помалку од три поени со примена на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка, договорниот орган како најповолна може да ја избере онаа понуда каде што над 50% од стоките што се нудат се со потекло од Република Македонија, државите членки на Европската унија и од држави со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор кој обезбедува еднаков третман на економските оператори од Република Македонија на пазарот на таа држава.

Глава X

Правна заштита

Дел 1

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Член 200

(1) Државната комисија за жалби по јавни набавки (во натамошниот текст: Државната комисија) е надлежна за решавање по жалби во постапките за доделување на договори за јавни набавки пропишани со овој закон.

(2) Државната комисија одлучува за законитоста на дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија, како и на одлуките како поединечни правни акти донесени во постапките од ставот (1) на овој член, како и за други работи согласно со овој закон.

Член 201

(1) Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа и има својство на правно лице.

(2) Државната комисија има стручна служба. На вработените во стручната служба ќе се применуваат одредбите од Законот за државните службеници.

(3) Државната комисија се финансира од Буџетот на Република Македонија.

Член 202

(1) Државната комисија е составена од претседател и четири члена кои функцијата ја извршуваат професионално.

(2) Претседателот и членовите на Државната комисија ги именува по пат на јавен конкурс и ги разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

(3) Претседателот и членовите на Државната комисија се именуваат за период од пет години со право на повторен избор.

(4) За член на Државната комисија се именува лице кое е државјанин на Република Македонија, дипломиран правник и има најмалку три години искуство во областа на јавните набавки.

(5) За претседател на Државната комисија се именува лице кое е дипломиран правник, има положен правосуден испит, најмалку шест години работен стаж како судија, јавен правобранител, заменик-јавен правобранител, нотар или адвокат, односно десет години на други правни работи по положен правосуден испит.

(6) Членовите на Државната комисија од своите редови избираат заменик-претседател.

(7) Претседателот и членовите на Државната комисија не можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија или Владата.

Член 203

(1) Собранието на Република Македонија го разрешува претседателот или член на Државната комисија пред истекот на мандатот, ако:

- тоа сам го побара,
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува Собранието на Република Македонија,
- е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца,
- ги исполни условите за старосна пензија,
- врши работи кои се неспоиби со функцијата член или претседател на Државната комисија или
- настапи смрт на претседателот или членот.

(2) Предлог за разрешување на претседателот и член на Државната комисија може да поднесе и Владата.

(3) За постоењето на причини за разрешување на претседателот или член на Државната комисија пред истекот на мандатот, претседателот (или заменикот во случај на разрешување на претседателот) е должен да го извести Собранието на Република Македонија.

(4) Собранието на Република Македонија започнува постапка за утврдување на предлог за именување на претседател и членови на Државната комисија најмалку три месеца пред истекот на нивниот мандат. Постапката за именување треба да заврши најмалку 30 дена пред редовниот истек на мандатот на претседателот и членовите.

Член 204

Со деловник се уредува начинот на работењето и одлучувањето на Државната комисија.

Член 205

(1) Државната комисија за своето работење поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија до крајот на март во тековната година за претходната година.

(2) На барање на Собранието на Република Македонија Државната комисија е должна да поднесе извештај и за период пократок од една година.

(3) Годишниот извештај особено содржи:

- број на примени предмети,
- број на решени предмети (отфрлени, одбиени и прифатени жалби),
- број на поништени постапки,
- број на нерешени предмети,
- број на предмети за кои е покренат управен спор (одбиени и прифатени предмети),
- статистичка анализа на постапките на правна заштита и
- оценка на состојбата со правната заштита и на системот за јавни набавки во целина.

Член 206

Се забранува секој облик на влијание врз донесувањето на одлуките на Државната комисија, а особено секоја злоупотреба на јавните овластувања, заради влијање на текот и исходот на постапката.

Член 207

(1) Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка.

(2) Правна заштита може да бара и јавниот правобранител на Република Македонија, кога ги штити интересите на државата или јавниот интерес.

Член 208

Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи кон негово извршување во рок од 12 дена сметајќи од денот на приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право во постапката за доделување на договорот за јавна набавка, освен во случаите од членовите 99 став (1) точка 1 алинеја 3 и 198 став (1) алинеја 4 на овој закон.

Член 209

(1) Во постапката за правна заштита странките се должни да ги изнесат сите факти на кои ги засноваат своите барања, како и дејствија или пропуштања за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка и да достават соодветни докази за тоа.

(2) Во постапката за правна заштита договорниот орган е должен да ги докаже фактите и околностите врз основа на кои ја донел својата одлука, презел дејствија или пропуштил да преземе дејствија во реализацијата на постапката за доделување на договор за јавна набавка, која е предмет на постапка за правна заштита.

(3) Подносителот на жалбата во постапката за правна заштита е должен да докаже или да го стори веројатно постоењето на фактите и причините кои се однесуваат на правото за поднесување на жалба, повреда на постапката, или повреда на материјалното право, кои се истакнати во жалбата.

Член 210

Битни повреди на законот во постапките за доделување на договор за јавна набавка се, ако:

- постапката за доделување на договор за јавна набавка е спроведена без одлука за јавна набавка со елементите пропишани во членот 28 ставови (2) и (3) на овој закон,
- тендерската документација на постапката за доделување на договор за јавна набавка не е во согласност со овој закон и довела или можела да доведе до дискриминација на економските оператори или ограничување на пазарната конкуренција,
- се сторени битни пропусти кои се однесуваат на отворањето на понудите,
- се сторени битни пропусти кои се однесуваат на евалуацијата на понудите,
- е извршен избор на понуда која не е најповолна и
- е извршен избор на неприфатлива понуда.

Член 211

Во постапката за правна заштита Државната комисија постапува во границите на жалбените наводи, а по службена должност и во поглед на битните повреди пропишани во член 210 од овој закон.

Дел 2

Жалба

Член 212

(1) Жалбата ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице и печат.

(2) Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

(3) Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

Член 213

(1) Доколку доставената жалба не ги содржи најмалку податоците од членот 212 став (1) алинеи 1, 3, 4, 5 и 9 на овој закон, Државната комисија ќе побара од подносителот да ја дополни жалбата и ќе одреди рок кој не може да биде подолг од пет дена.

(2) Доколку подносителот не постапи по барањето од ставот (1) на овој член, жалбата ќе се отфрли како неуредна, освен ако од содржината на истата може да се постапи и има поставено жалбено барање.

Дел 3

Начин на изјавување на жалба

Член 214

- (1) Жалбата се изјавува до Државната комисија.
- (2) Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до Државната комисија.
- (3) Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување.
- (4) Во случај на лично поднесување на жалбата договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.

Член 215

Договорниот орган, најдоцна во рок од пет дена од приемот на жалбата, до Државната комисија ги доставува:

- жалбата со сите прилози, податоци и доказ за датумот на приемот,
- одговорот на жалбата со образложение на фактите и правните наводи, како и жалбените барања, хронологија на постапката за доделување на договор за јавна набавка, со наводи за битните елементи на постапката за јавна набавка (проценета вредност, податоци за огласот, постапката на отворање на понудите, евалуација на понудите, одлука за избор и друго),
- целокупната документација за постапката со попис на прилозите,
- понудите на понудувачите, а најмалку на подносителот на жалбата, избраниот и оние способни понудувачи кои имаат можност да бидат избрани и
- други докази за постоењето на претпоставени околности за донесување на законити одлуки, дејствија или пропуштања за преземање дејствија во постапката за доделување на договор за јавна набавка.

Член 216

(1) Постапката на правна заштита започнува со поднесување на жалбата, односно со барање за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка заради недоставување документација до Државната комисија согласно со членот 222 од овој закон.

(2) Жалбата се изјавува во рок од осум дена од денот на:

- објавувањето на огласот за доделување на договор за јавна набавка во однос на податоците, дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија од огласот,
- отворањето на понудите во однос на дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со тендерската документација, односно постапката за отворањето на понудите,
- приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката или
- сознанијата за незаконско водење на постапка за доделување на договор за јавна набавка, најдоцна во рок од една година од денот на завршувањето на спроведената постапка.

(3) Во случај на електронски аукции жалбата во однос на дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со тендерската документација се изјавува во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

(4) Економскиот оператор кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (2) на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

Дел 4

Дејство на жалбата и продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

Член 217

(1) Поднесената жалба го одложува потпишувањето на договорот за јавна набавка и неговото извршување до конечноста на одлуката на Државната комисија.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член Државната комисија може да го одобри продолжувањето на постапката за доделување на договорот за јавна набавка на барање на договорниот орган.

(3) Договорот за јавна набавка потпишан спротивно на ставовите (1) и (2) од овој член е ништовен.

Член 218

(1) Договорниот орган може да поднесе барање за продолжување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка. Барањето се поднесува истовремено со одговорот на жалбата.

(2) Барањето за продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка кое е поднесено спротивно на ставот (1) од овој член ќе се отфрли.

(3) Барањето за продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка се однесува на потпишување на договорот за јавна набавка кој е предмет на жалбата.

(4) Барањето за продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, може да се поднесе од причини поради кои може да настанат штети заради неспроведување на постапката, а кои се непропорционални на нејзината вредност.

Член 219

По барањето за продолжување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка Државната комисија ќе одлучи во рок од три дена од денот на поднесувањето.

Дел 5

Одлучување по жалба

Член 220

(1) Во постапката за правна заштита Државната комисија може да:

- ја прекине постапката заради повлекување на жалбата,

- ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став (2) на овој закон,

- ја одбие жалбата поради неоснованост,

- ја укине одлуката, или да ги поништи дејствијата во делот во кој се незаконски,

- ја поништи одлуката во случај кога во постапката за доделување на договор за јавна набавка е причинета таква неправилност која е причина за поништување според одредбите на овој закон и законите со кои се уредува управната постапка,

- одлучува за барања за надомест на трошоци во постапката или

- одлучува по предлог за продолжување на постапката за јавна набавка.

(2) Државната комисија за главната работа одлучува со решение, а во останатите случаи со заклучок.

(3) Решението на Државната комисија е конечно.

Член 221

(1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата најде дека истата е делумно или во целост основана може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата.

(2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон.

(3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член е должен за тоа да ја известува Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Член 222

(1) Ако договорниот орган не постапи согласно со членот 215 на овој закон, подносителот на жалбата има право во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на жалбата кај договорниот орган, да побара од Државната комисија да донесе одлука за поништување на целата постапка за доделување на договор за јавна набавка.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува до Државната комисија и ги содржи доказите за доставување на жалбата до договорниот орган, податоците за договорниот орган, предметот на договорот за јавна набавка и повикувањето на бројот на огласот, ако му се достапни.

(3) Државната комисија ќе го усвои предлогот на жалителот во случај да се исполнети условите од ставот (2) на овој член.

Член 223

(1) Странки во постапката на правна заштита се подносителот на жалбата, договорниот орган и избраниот понудувач.

(2) За поведувањето на постапка на правна заштита, Државната комисија го известува избраниот понудувач по службена должност.

(3) Секоја странка има право да се произнесе за барањата и наводите на другата страна и да предлага докази. Државната комисија на секоја странка ќе ги достави поднесоците кои ќе ги прими по предметот по кој се расправа за главната работа или поднесоците со кои се предлагаат нови факти и докази.

(4) Секоја странка има право да ги разгледа списите од предметот со исклучок на оној дел од понудата и документацијата кој се однесува на доверливи информации утврдени со закон.

(5) Странките во постапката можат да ги застапуваат полномошници.

(6) Договорниот орган во постапката на правна заштита, на барање на Државната комисија, е должен да ја достави документацијата во рок кој таа ќе го одреди.

(7) За донесување на одлука за трошоците во постапката на правна заштита, вредноста на предметот ќе се пресмета според проценетата вредност на набавката.

Член 224

(1) По жалбените предмети Државната комисија одлучува на седница со мнозинство од вкупниот број членови.

(2) Државната комисија може да работи само доколку на седницата се присутни најмалку три члена. На седниците на Државната комисија задолжително присуствува претседателот и/или неговиот заменик.

(3) Член на Државната комисија не може да биде воздржан при гласање.

(4) Седниците на Државната комисија не се јавни.

(5) За постапката за советување и гласање се води посебен записник. Записникот го потпишуваат сите присутни членови на Државната комисија и записничарот.

(6) Државната комисија одлучува во рок од 15 дена од комплетирањето на документацијата по предметот.

(7) Одлуките се објавуваат на веб страницата на Бирото, а може да се објават и во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 225

(1) При решавање по жалбите Државната комисија води записник.

(2) Записникот треба да содржи битни податоци за преземените дејствија, односно одлуките донесени на расправата.

(3) Записникот го потпишува претседателот, присутните членови и записничарот и е составен дел на предметот.

Член 226

(1) Странките можат да предложат одржување на усна расправа заради разјаснување на сложената фактичка состојба или одделни правни прашања, со образложение на причините поради кои ја предлагаат.

(2) Државната комисија одлучува по предлогот за одржување на усната расправа.

(3) Државната комисија може да одлучи за одржување на усна расправа и во случај кога самата ќе утврди дека истото е потребно заради разјаснување на сложената фактичка состојба или одделни правни прашања.

(4) Во текот на усната расправа се води записник.

(5) Усната расправа е јавна, а јавноста може да биде исклучена заради потребата од чување на доверливи информации согласно со закон.

Член 227

За изземање на претседателот и членовите на Државната комисија соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

Дел 6

Трошоци на постапката

Член 228

(1) Во постапката пред Државната комисија секоја странка претходно ги сноси трошоците предизвикани со своите дејствија.

(2) Државната комисија решава за трошоците на постапката на правна заштита, одредува кој ги сноси трошоците, нивниот износ, на кого и во кој рок мора да се платат.

(3) Барањето за надоместок на трошоците на постапката треба да биде во потполност одредено, специфицирано и доставено пред донесување на решението.

(4) Странката која ја покренала постапката, а на чија штета постапката е завршена, е должна на спротивната страна да и ги надомести оправданите трошоци на постапката.

(5) Во случај на повлекување или отфрлање на жалбата, подносителот на жалбата е должен на договорниот орган да му ги надомести оправданите трошоци на постапката.

(6) Во случај на делумно усвојување на жалбата Државната комисија може да одлучи секоја страна да ги намира своите трошоци, трошоците за постапката на правна заштита да ги подели на еднакви делови или пропорционално со усвојување на жалбата.

(7) Во случај на целосно усвојување на жалбата договорниот орган е должен на подносителот на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци на постапката.

Член 229

(1) Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,

- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,

- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или

- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

(2) Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

(3) Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на Република Македонија.

Дел 7

Судска заштита и супсидијарна примена на прописите

Член 230

(1) Против решението на Државната комисија може да се покрене управен спор пред судот надлежен за водење на управни спорови.

(2) Судот надлежен за водење на управни спорови, во предметите по јавни набавки, решава по итна постапка.

Член 231

На постапката пред Државната комисија која не е уредена со одредбите од овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Глава XI

Ревизија

Член 232

Ревизијата на користењето и трошењето на средствата за јавни набавки од страна на договорните органи од членот 4 став (1) точки а), б), в) и г) на овој закон ја врши Државниот завод за ревизија.

Глава XII

Преодни и завршни одредби

Член 233

Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на започнувањето на примената на овој закон, освен Општиот поимник за јавни набавки, кој ќе се донесе во рок од една година од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 234

До денот на влегувањето во сила на прописите предвидени со овој закон ќе се применуваат постојните прописи, доколку се во согласност со овој закон.

Член 235

(1) Државната комисија ќе се конституира и ќе започне со работа најдоцна до 30 јуни 2008 година.

(2) До конституирањето и започнувањето со работа на Државната комисија, Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија ќе продолжи да ги врши работите на правна заштита во по-

стапките за јавни набавки од Главата IX на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 19/2004 и 109/2005).

Член 236

Постапките за јавни набавки започнати пред денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со прописите што важеле пред започнувањето на примената на овој закон.

Член 237

Со денот на започнување на примената на овој закон, престанува да важи Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 19/2004 и 109/2005).

Член 238

Овој закон влегува во сила осмиот денот од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

L I G J PËR FURNIZIMET PUBLIKE

Kreu I

Dispozita të përgjithshme

Pjesa 1

Lënda e rregullimit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen mënyra dhe procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike, kompetencat e Byrosë për furnizime publike, themelimi dhe kompetencat e Komisionit shtetëror për ankesa për furnizime publike, dhe mbrojtja juridike në procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike.

Neni 2

Me këtë ligj veçanërisht rregullohet:

- konkurrenca ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- trajtimi i barabartë dhe mosdiskriminimi i operatorëve ekonomikë;
- transparenca dhe integriteti në procesin e ndarjes së marrëveshjeve për furnizime publike, dhe
- shfrytëzimi racional dhe efikas i mjeteve në procedurat e ndarjes së marrëveshjeve për furnizim publik.

Pjesa 2

Definicione

Neni 3

Nocionet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1. **“Marrëveshje për furnizim publik”** është marrëveshja me interes financiar, që i përfshin edhe marrëveshjet e sektorëve, të lidhur me shkrim ndërmjet një apo më shumë organeve kontraktuese nga njëra anë dhe një apo më tepër operatorëve ekonomikë nga ana tjetër, ndërsa lëndë e së cilës është realizimi i punëve, dërgesa e mallrave ose sigurimi i shërbimeve, në pajtim me këtë ligj;

2. **“Marrëveshje sektori”** është marrëveshja për furnizim publik, që ndahet në funksion të kryerjes së një apo më tepër veprimtarive, nga neni 178 paragrafi 1 i këtij ligji;

3. **“Procedurë për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik”** është procedura që e zbatojnë një apo më tepër organe kontraktuese, qëllimi apo veprimi i të cilave është blerja ose përfitimi i mallrave, shërbimeve ose punëve;

4. **“Procedurë e hapur”** është procedura në të cilën secili operator ekonomik ka të drejtë për paraqitjen e ofertës;

5. **“Procedurë e kufizuar”** është procedura në të cilën secili operator ekonomik ka të drejtë që të paraqet një fletëparaqitje për pjesëmarrje, ndërsa vetëm kandidatët e zgjedhur nga ana e organit kontraktues, thirren që të paraqesin ofertë;

6. **“Dialog konkurrues”** është procedura në të cilën secili operator ekonomik ka të drejtë që të paraqet një fletëparaqitje për pjesëmarrje, dhe sipas së cilës organi kontraktues zhvillon dialog me kandidatët e zgjedhur, me qëllim që të përcaktohen një apo më tepër zgjidhje përkatëse, që do t'i plotësojnë kërkesat e tij, dhe në bazë të së cilave kandidatët e zgjedhur do ta përgatisin ofertën e vet;

7. **“Procedurë me negociata”** është procedura në të cilën organi kontraktues i konsulton kandidatët e zgjedhur dhe negocion për kushtet e marrëveshjes, me njërin apo më tepër prej tyre;

8. **“Procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave”** është procedura më e thjeshtësuar për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, që zbatohet në pajtim me Kreun V Pjesa 6 e këtij ligji;

9. **“Marrëveshje kornizë”** është marrëveshja me shkrim ndërmjet një apo më tepër organeve kontraktuese dhe një apo më tepër operatorëve ekonomikë, që të përcaktohen kushtet themelore që do t'i rregullojnë marrëveshjet për furnizime publike, që duhet të ndahen në periudhë e caktuar, veçanërisht në aspektin e çmimit dhe nëse mundet, sasive të parapara;

10. **“Ankand elektronik”** është procesi i përsëritshëm i ankandit negativ, që realizohet pas vlerësimit parësor të plotë të ofertave, në të cilin ofertuesit kanë mundësi që ekskluzivisht me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, t'i revidojnë çmimet e dhëna ose të përmirësojnë elemente të caktuara nga oferta, kështu që rangimi kryhet automatikisht me ndihmën e mjeteve elektronike;

11. **“Dokumentacioni i tenderit”** është përmbledhja e dokumentacionit, informatave dhe kushteve, që paraqesin bazë për përgatitjen, dorëzimin dhe vlerësimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje, përkatësisht ofertës;

12. **“Specifikim teknik”** është përmbledhja e kushteve teknike, rregullave, rekomandimeve dhe standardeve, me të cilat hollësisht definohen kërkesat minimale nga aspekti teknik të cilat mallrat, shërbimet ose punët lëndë të marrëveshjes për furnizim publik, duhet t'i plotësojnë;

13. **“Operator ekonomik”** është secili person fizik ose juridik, ose grup personash të atillë, të cilët në treg ofrojnë mallra, shërbime ose punë;

14. **“Kandidat”** është secili operator ekonomik që ka dorëzuar fletëparaqitje për pjesëmarrje në procedurë të kufizuar, procedurë me negociata ose dialog konkurrues;

15. **“Fletëparaqitje për pjesëmarrje”** është propozimi i kandidatit me të cilin e dëshmon gjendjen e vet personale, aftësinë teknike ose profesionale, gjendjen financiare dhe ekonomike, si kusht për marrjen e thirrjes për dorëzimin e ofertës në procedurën e kufizuar, procedurën me negociata ose dialogun konkurrues;

16. **“Ofertues”** është secili operator ekonomik, që ka paraqitur ofertë;

17. **“Pjesëmarrës në konkurs për zgjedhjen e zgjidhjes ideore”** është secili operator ekonomik, që ka paraqitur projekt në konkursin për zgjedhjen e zgjidhjes ideore;

18. **“Ofertë”** është propozimi i ofertuesit i përgatitur në bazë të dokumentacionit të tenderit dhe paraqet bazë për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik;

19. **“Ofertë teknike”** është pjesa e ofertës me të cilën dëshmohet plotësimi i kërkesave të parashtruara teknike dhe kushteve nga dokumentacioni i tenderit;

20. **“Ofertë financiare”** është pjesa e ofertës në të cilën përmbahen çmimet e ofruara, në pajtim me kushtet nga dokumentacioni i tenderit;

21. **“Ofertë alternative”** është oferta me të cilën ofrohen karakteristika më ndryshe në lëndën e marrëveshjes për furnizim publik, nga ato të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit;

22. **“Bartës i furnizimit”** është ofertuesi ose grup ofertuesish, që kanë lidhur marrëveshje për furnizim publik;

23. **“Evalvimi i ofertës”** është vlerësimi i ofertës së paraqitur në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik;

24. **“Ofertë e pranueshme”** është oferta që është paraqitur në afatin e përcaktuar dhe për të cilën është konfirmuar se në tërësi i plotëson të gjitha kërkesat nga dokumentacioni i tenderit dhe specifikimet teknike, dhe i përgjigjet të gjitha kriterëve, kushteve dhe kërkesave eventuale për aftësinë e ofertuesve;

25. **“Person përgjegjës”** është funksionari që udhëheq me organin shtetëror, kryetari i njësisë së vetadministrimit lokal ose drejtori i personit juridik;

26. **“E drejtë e veçantë ose ekskluzive”** është e drejta e ndarë nga organi kompetent, që rrjedh nga ligji ose dispozita në bazë të ligjit, me qëllim që të kufizohet realizimi i veprimtarive në sferë të caktuar të shërbimeve publike, të një numri të kufizuar ose të një subjekti juridik;

27. **“Mjete elektronike”** është shfrytëzimi i pajisjes elektronike për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave, (duke përfshirë edhe shtypjen digjitale), që janë bartur, dërguar ose pranuar, përmes mjeteve kablloviqe, të radios ose optike, ose përmes mjeteve të tjera elektromagnetike;

28. **“Sistem elektronik për furnizime publike”** është sistemi unik i kompjuterizuar, i kapshëm në internet, që shfrytëzohet me qëllim që të mundësohet efikasiteti dhe ekonomizimi më i madh në sferën e furnizimeve publike;

29. **“Me shkrim ose në formë të shkruar”** është secila shprehje që përbëhet nga fjalët ose numrat që mund të lexohen, shumëzohen dhe paraqiten në mënyrë plotësuese, si dhe informatat që barten dhe ruhen me ndihmën e mjeteve elektronike, me kusht që siguria e përmbytjes të jetë e garantuar dhe nënshkrimi të mund të identifikohet;

30. **“Grup qendror për furnizime”** është organi kontraktues, në pajtim me nenin 4 paragrafi (1), pikat a), b) ose c), i cili:

- furnizon në emër të vet dhe për llogari të vet mallra ose shërbime të cilat janë ose mund të jenë të dedikuara për një apo më tepër organe kontraktuese, ose

- ndan marrëveshje për furnizime publike ose lidh marrëveshje kornizë, në emër dhe për llogari të një apo më tepër organeve kontraktuese, dhe

31. **“Listë e përgjithshme emërore për furnizime publike”** është nomenklatura e referimit, që zbatohet në procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike.

Pjesa 3

Organet kontraktuese

Neni 4

(1) Organe kontraktuese janë:

a) organet shtetërore, organet e njësive të vetadministrimit lokal dhe të Qytetit të Shkupit;

b) personat juridikë të themeluar për dedikim specifik për plotësimin e nevojave me interes publik, që nuk janë me interes industrial ose komercial, dhe të cilët në pjesën më të madhe financohen nga ana e organeve kontraktuese nga paragrafi 1 pika a) të këtij neni, ose nga personat juridikë të atillë, ose i janë nënshtruar kontrollit të punës nga ana e organeve kontraktuese nga paragrafi (1) pika a) të këtij neni, ose nga personat e atillë juridikë, ose në të cilët më tepër se gjysma e anëtarëve të këshillit drejtues ose mbikëqyrës, janë emëruar nga ana e organeve kontraktuese nga paragrafi (1) pika a) të këtij neni, ose nga personat e atillë juridikë;

c) personat juridikë të themeluar nga një ose më tepër organe kontraktuese, nga paragrafi (1) pika a) dhe b) të këtij neni;

ç) ndërmarrjet publike, shoqëritë aksionare dhe shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, në të cilat organet

kontraktuese nga paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij neni, kanë ndikim dominues të drejtpërdrejtë ose të tërthortë përmes pronësisë mbi to, përkatësisht nëse e posedojnë pjesën më të madhe të kapitalit të shoqërisë, e kanë shumicën e votave të aksionarëve, ose e emërojnë më tepër se gjysmën e anëtarëve të këshillit drejtues ose mbikëqyrës të ndërmarrjes ose shoqërisë, e të cilat kryejnë një apo më tepër veprimtari nga Kreu IX Pjesa 1 e këtij ligji, në rastet kur ndajnë marrëveshje për furnizime publike, ose lidhin marrëveshje kornizë, me qëllim të kryerjes së veprimtarive përkatëse, dhe

d) secili person juridik, përveç atyre nga paragrafi (1) pikat a), b), c) dhe ç), që kryen një apo më tepër veprimtari nga Kreu IX Pjesa 1 e këtij ligji, në bazë të së drejtës së veçantë apo ekskluzive, në raste kur ndan marrëveshje për furnizime publike ose lidh marrëveshje kornizë, me qëllim të kryerjes së veprimtarive përkatëse.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Qeveria), e përcakton listën treguese të organeve kontraktuese nga paragrafi (1) i këtij neni.

Pjesa 4

Zbatimi dhe përjashtimet

Neni 5

(1) Ky ligj zbatohet në:

- ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike, duke i përfshirë edhe marrëveshjet e sektorëve;

- lidhjen e marrëveshjeve kornizë;

- ndarjen e marrëveshjeve nga ana e subjekteve të tjera, kur marrëveshja është drejtpërdrejt e financuar ose e subvencionuar, me më tepër se 50% nga ana e organit kontraktues;

- ndarjen e marrëveshjeve nga ana e organit kontraktues, në emër dhe për llogari të personit tjetër fizik ose juridik, kur marrëveshja është drejtpërdrejt e financuar ose subvencionuar, me më tepër se 50% nga ana e organit kontraktues, dhe

- realizimin e konkursit për zgjedhjen e zgjidhjes ideore.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 3 e këtij neni, organi kontraktues është i obliguar që në marrëveshjen për financim ose subvencionim, ta fusë obligimin për zbatimin e dispozitave të këtij ligji, gjatë ndarjes së marrëveshjeve për furnizime publike.

Neni 6

(1) Organi kontraktues nga sfera e mbrojtjes, është i obliguar që t'i zbatojë dispozitat e këtij ligji, përveç në rastet kur:

- kjo mund të çojë në zbulimin e informatave, që është në kundërshtim me interesat themelore të sigurisë së vendit, ose

- me këtë rrezikohen interesat themelore të sigurisë së vendit, e të cilat janë të lidhura me prodhimin ose tregtinë me armë, municion dhe materie dhe sisteme ushtarake, në pajtim me ligjin.

(2) Për furnizimet nga sfera e mbrojtjes, organi kontraktues është i obliguar që më së voni deri në fund të janarit të vitit rrjedhës, për planet e veta vjetore për furnizim në vitin rrjedhës, ta njoftojë Qeverinë.

(3) Qeveria i përcakton furnizimet nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 7

(1) Ky ligj nuk zbatohet gjatë ndarjes së marrëveshjeve për furnizim publik, në rastin kur:

- marrëveshja është e klasifikuar me shkallën “sekret shtetëror” nga ana e organit kompetent, në pajtim me dispozitat për informata të klasifikuara, ose

- për zbatimin e marrëveshjes janë të nevojshme masa dhe procedura të veçanta të sigurisë, në pajtim me dispozitat që vlejnë.

(2) Për secilën marrëveshje të lidhur në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, organi kontraktues është i obliguar që ta njoftojë Qeverinë.

Neni 8

Ky ligj nuk zbatohet gjatë ndarjes së marrëveshjeve për furnizim publik, të cilat:

- për lëndë e kanë blerjen ose qiramarrjen e truallit, ndërtesave ose pronës tjetër të patundshme dhe të drejtave që dalin nga të njëjtat, përveç gjatë ndarjes së marrëveshjeve për furnizim publik të shërbimeve financiare, të lidhura me marrëveshjet për blerje ose qiramarrje;
- kanë të bëjnë me blerjen, zhvillimin, prodhimin ose bashkëprodhimin e materialeve programore nga ana e shtëpive radiotelevizive, ose për afatet kohore të emetimit radioteleviziv të programit;
- kanë të bëjnë me shërbimet e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit;
- janë shërbime financiare lidhur me emetimin, tregtinë ose bartjen e letrave me vlerë, ose instrumente të tjera financiare, shërbime brokere dhe shërbime të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë;
- kanë të bëjnë me shërbimet e punësimit, dhe
- kanë të bëjnë me shërbimet e zhvillimit dhe hulumtimit, përveç në rastet kur rezultatet shfrytëzohen ekskluzivisht për kryerjen e funksioneve dhe kompetencave të organeve kontraktuese, me kusht që shërbimin në tërësi ta paguajë organi kontraktues.

Neni 9

(1) Ky ligj nuk zbatohet në:

- marrëveshjet për furnizim publik, për të cilat janë siguruar mjete nga organizatat ndërkombëtare (donatorë dhe huadhënës) ose nga vendet e treta, nëse nga ana e tyre janë të përcaktuara kushte të veçanta për ndarjen e marrëveshjeve për furnizim publik;
- marrëveshjet për furnizim publik që ndahen për nevojat në Armatën e Republikës së Maqedonisë, të dërguara për aktivitete të ushtrimeve dhe trajnimit, dhe në operacionet humanitare ose paqësore dhe operacione për mbrojtje kolektive jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me marrëveshjen e ratifikuar ndërkombëtare, dhe
- marrëveshjet për furnizim publik të mallrave ose punëve, që ndahen në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare, të lidhur ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe një apo më tepër shtetesh, dhe të cilat janë të dedikuara për realizim ose shfrytëzim të përbashkët të ndërtesës nga ana e vendeve nënshkruese, ose shërbimeve të dedikuara për realizimin dhe shfrytëzimin e përbashkët të projekteve nga ana e vendeve nënshkruese, me kusht që në marrëveshjen ndërkombëtare të parashihet procedura përkatëse për ndarjen e marrëveshjeve për furnizim publik.

(2) Organi kontraktues para se t'i kryejë furnizimet nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, është i obliguar që të marrë leje nga Qeveria.

Neni 10

Ky ligj nuk zbatohet gjatë ndarjes së marrëveshjeve për furnizime publike të shërbimeve organit tjetër kontraktues ose personave juridikë, të formuar nga një apo më tepër organe kontraktuese, nëse të njëjtat kanë të drejtë ekskluzive që t'i sigurojnë ato shërbime, që është shpallur në të përkohshmen zyrtare.

Neni 11

Ky ligj nuk zbatohet për furnizimet, shuma e përgjithshme e të cilave në muaj, nuk është më e madhe se 500 euro me kundërvlerë në denarë, pa tatimin e vlerës së shtuar (në tekstin e mëtejme: TVSH).

Kreu II

Byroja për furnizime publike

Neni 12

Punët lidhur me zhvillimin e sistemit të furnizimeve publike, si dhe sigurimin e racionalitetit, efikasitetit dhe transparencës në realizimin e furnizimeve publike, i kryen Byroja për furnizime publike, si organi i administratës shtetërore në përbërje të Ministrisë së Financave.

Neni 13

(1) Me punën e Byrosë udhëheq drejtori i cili e përfaqëson Byronë, e organizon dhe siguron kryerjen e ligjshme dhe efikase të punëve dhe detyrave, dhe ndërmerr masa në kompetenca të Byrosë, në pajtim me ligjin.

(2) Drejtorin e emëron dhe shkarkon Qeveria me propozimin e ministrit të Financave për periudhën prej katër vjetësh.

(3) Drejtori i Byrosë duhet ta ketë arsimin sipëror, nga sfera e drejtësisë ose ekonomisë, dhe përvojë pune prej së paku pesë vjetësh.

(4) Drejtori mund të shkarkohet edhe para mbarimit të periudhës nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse nuk punon në pajtim me këtë ligj dhe ligjet e tjera, paraqet dorëheqje apo tregon rezultate të pamjaftueshme në punë.

Neni 14

(1) Byroja i kryen punët si vijojnë:

- nis propozime për nxjerrjen e akteve ligjore dhe të tjera, nga sfera e furnizimeve publike të ministri i Financave;
- e përcjell dhe analizon zbatimin e ligjit dhe dispozitave të tjera për furnizime publike, funksionimin e sistemit për furnizime publike dhe nis ndryshime për përmirësimin e sistemit të furnizimeve publike;
- jep mendime lidhur me dispozitat dhe zbatimin e këtij ligji;
- u siguron këshilla dhe u ofron ndihmë, organeve kontraktuese dhe operatorëve ekonomikë;
- përgatit modele të dokumentacionit standard të tenderit dhe modele të formularëve standardë, për procedurat e rregulluara me këtë ligj;
- mban evidencë unike të marrëveshjeve për furnizime publike, dhe të njëjtën e mirëmban dhe përditëson, dhe e bën të kapshme për opinionin përmes ueb faqes së vet;
- i grumbullon, përpunon dhe analizon të dhënat për furnizime publike, dhe përgatit raporte statistikore;
- për parregullsitë e konstatuara nga njoftimet e marra, menjëherë i informon organet kontraktuese, e sipas nevojës edhe organet kompetente;
- i përcakton kushtet minimale për kualifikimet profesionale për personat që kryejnë punë profesionale për furnizime publike;
- organizon dhe kryen trajnim për edukimin e nëpunësve dhe personave të tjerë profesionalë, lidhur me furnizimet publike;
- udhëheq dhe operon me ueb faqen e vet dhe Sistemin elektronik për furnizime publike (në tekstin e mëtejme: SEFP);
- bashkëpunon me institucione ndërkombëtare dhe subjekte të tjera të huaja për punët lidhur me zhvillimin e sistemit për furnizime publike;
- realizon bashkëpunim ndërkombëtar lidhur me sistemin e furnizimeve publike, dhe e planifikon dhe koordinon ndihmën e huaj teknike, në fushën e furnizimeve publike;
- paraqet raport vjetor në Qeveri për aktivitetet e saj në funksionimin e sistemit të furnizimeve publike;
- jep udhëzime dhe përgatit doracakë dhe komente të rregullave për furnizime publike, dhe e publikon buletin elektronik, dhe
- kryen punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Raportet statistikore nga paragrafi (1) alineja 7 e këtij neni, përmbajnë të dhëna që kanë të bëjnë me:

- numrin dhe vlerën e marrëveshjeve të lidhura;
- kategorizimin e marrëveshjeve sipas llojeve të procedurave të zbatuara, sipas lëndës së marrëveshjes dhe sipas vendit ku është selia e bartësit të furnizimit, dhe
- numrin dhe vlerën e marrëveshjeve të lidhura dhe kushtet e parapara me këtë ligj, që e arsyetojnë zgjedhjen e procedurës me negociata, me dhe pa botimin paraprakisht të shpalljes.

(3) Byroja bashkëpunon me organet kontraktuese nga neni 4 i këtij ligji edhe me shoqëri tregtare, institucione profesionale për hulumtim, shoqata ose me ekspertë për sfera të caktuara lidhur me furnizim publik.

Kreu III

Llojet e marrëveshjeve për furnizime publike

Neni 15

Marrëveshja për furnizim publik, mund të jetë: marrëveshje për furnizim publik të mallrave, marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve dhe marrëveshje për furnizim publik të punëve.

Neni 16

(1) Lënda e marrëveshjes për furnizim publik të mallrave, paraqet furnizim të një apo më tepër mallrash, përmes blerjes së menjëhershme, blerjes me pagesë të prolonguar ose qiramarrjes me ose pa opsionin e blerjes së mallit.

(2) Marrëveshja për furnizim publik, lëndë themelore e së cilës është furnizimi me mallra, e që përfshin edhe aktivitete për vendosjen dhe montimin e tyre, është marrëveshje për furnizim publik të mallrave.

Neni 17

(1) Lënda e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve, paraqet sigurimin e një apo më tepër shërbimeve, si vijon:

- shërbime për mirëmbajtje dhe riparim, shërbime për transportin rrugor dhe ajror, shërbime për hulumtim dhe zhvillim, shërbime për hulumtimin e tregut dhe hulumtimin e mendimit publik, shërbime për pastrimin e objekteve dhe për udhëheqje me pronë, shërbime sigurimi, bankare dhe investuese, telekomunikacioni, informatike, kontabiliteti, revidimi, kontabiliteti, konsultuese, arkitekturalë, inxhinierie, reklamimi, publikimi, botuese dhe sanitare ose
- shërbime për transportin hekurudhor dhe ujor, shërbime për punësim të përkohshëm, bujtjeje, hoteliere, juridike, hetuese, arsimore, shëndetësore dhe sociale, rekreacioni, kulturore, sportive dhe shërbime të tjera, që nuk janë përfshirë me paragrafin (1) alineja 1 e këtij neni.

(2) Gjatë ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, me vlerë të përcaktuar mbi 20 000 euro me kundërvlerë në denarë pa përfshirë TVSH-në, zbatohen vetëm nenet 33, 34, 35, 36 dhe 55 të këtij ligji.

(3) Gjatë ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, me vlerë të përcaktuar deri në 20 000 euro me kundërvlerë në denarë pa përfshirë TVSH-në, zbatohet neni 103 i këtij ligji.

(4) Shërbimet nga paragrafi (1) të këtij neni më afërsisht i përcakton Qeveria.

(5) Marrëveshja për furnizim publik, lëndë themelore e së cilës është sigurimi i shërbimeve, e që përfshin edhe disa aktivitete të ndërtimit, është marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve.

Neni 18

(1) Lënda e marrëveshjes për furnizim publik të punëve, paraqet:

- realizimin e aktiviteteve të ndërtimit, ose realizimin e ndërtesës;

- projektimin dhe realizimin e aktiviteteve të ndërtimit, ose projektimin dhe realizimin e ndërtesës, ose
- realizimin me çfarëdo mjetesh, të ndërtesës që i përgjigjet kërkesave të përcaktuara nga organi kontraktues, dhe e cila vet e plotëson funksionin e caktuar teknik dhe ekonomik.

(2) Qeveria i përcakton llojet e aktiviteteve të ndërtimit, që janë lëndë e marrëveshjes për furnizim publik të punëve.

Neni 19

(1) Nëse lëndë e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve janë shërbime nga neni 17 paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij ligji, dispozitat nga neni 17 paragrafi (2) i këtij ligji zbatohen vetëm nëse vlera e përcaktuar e shërbimeve nga neni 17 paragrafi (1) alineja 2 e këtij ligji, është më e madhe se vlera e përcaktuar e shërbimeve nga neni 17 paragrafi (1) alineja 1 e këtij ligji.

(2) Organi kontraktues nuk guxon që në kuadër të marrëveshjes së njëjtë, të kombinojë shërbime nga neni 17 paragrafi (1), alinetë 1 dhe 2 të këtij ligji, me qëllim që t'i zbatojë dispozitat nga neni 17 paragrafi (2) i këtij ligji, gjatë ndarjes së marrëveshjes përkatëse për furnizim publik

Neni 20

Nëse lënda e marrëveshjes për furnizim publik, përfshin furnizim të mallrave dhe shërbimeve, marrëveshja konsiderohet si:

- marrëveshje për furnizim publik të mallrave, nëse vlera e përcaktuar e mallrave, është më e madhe se vlera e përcaktuar e shërbimeve, ose
- marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve, nëse vlera e përcaktuar e shërbimeve është më e madhe se vlera e përcaktuar e mallrave.

Kreu IV

Dispozita të përbashkëta për procedurat e ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik

Pjesa 1

Rregulla të përgjithshme

Neni 21

(1) Organi kontraktues ndan marrëveshje për furnizim publik, me zbatimin e procedurës së hapur ose procedurës së kufizuar.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kontraktues mund të ndajë marrëveshje për furnizim publik, me zbatimin e procedurave të tjera, vetëm në raste të veçanta në pajtim me këtë ligj.

(3) Organi kontraktues realizon konkurs për zgjedhjen e zgjidhjes ideore, kur e merr planin ose projektin, kryesisht në sferën e planifikimit hapësinor, planifikimit urbanistik, arkitekturës dhe ndërtimtarisë, ose përpunimit të të dhënave, i zgjedhur nga ana e komisionit të jurisë, në bazë të konkursit.

Neni 22

(1) Organi kontraktues mund ta zbatojë procedurën e hapur dhe të kufizuar, me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, përmes SEFP-së.

(2) Mënyrën e shfrytëzimit të SEFP-së, e përcakton ministri i Financave.

Neni 23

(1) Qeveria mund të caktojë trup qendror për furnizime, që do të ndajë marrëveshje për furnizime publike, për mallra, shërbime ose punë të caktuara.

(2) Organet kontraktuese mund të furnizojnë mallra, shërbime ose punë, nga ose përmes trupit qendror për furnizime, me ç'rast konsiderohet se e kanë zbatuar procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në pajtim me këtë ligj.

Neni 24

(1) Furnizimi grupor kryhet në mënyrë të koordinuar, përmes një organi kontraktues, në emër të grupit të organeve kontraktuese që kanë nevojë për furnizimin e llojit të njëjtë, pas marrëveshjes së lidhur paraprakisht për kryerjen e furnizimit grupor.

(2) Marrëveshja për kryerjen e furnizimit grupor i definon të gjitha të drejtat dhe obligimet që do t'i kenë organet kontraktuese, në raport me operatorin ekonomik me të cilin do të lidhet marrëveshja për furnizim publik.

Neni 25

Organi kontraktues është i obliguar që të sigurojë mbrojtjen e informatave, të cilat operatori ekonomik i ka shënuar si të besueshme, veçanërisht kur bëhet fjalë për fshehtësi afariste ose të drejta të pronësisë intelektuale.

Neni 26

(1) Në bazë të burimeve të përcaktuara për financim, organi kontraktues e miraton planin për nevojat e veta të përgjithshme për furnizime në vitin rrjedhës sipas llojeve të mallrave, shërbimeve dhe punëve, sipas Listës së përgjithshme emërore për furnizime publike, me të cilin e cakton edhe fillimin e pritur të procedurës, vlerën e përcaktuar të marrëveshjes dhe llojin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes.

(2) Organi kontraktues e miraton planin nga paragrafi (1) i këtij neni, deri në fund të janarit të vitit rrjedhës.

(3) Sipas nevojës organi kontraktues gjatë vitit, mund ta ndryshojë ose plotësojë planin vjetor për furnizime publike, në pajtim me mjetet e planifikuara dhe të siguruar për furnizime publike.

(4) Formën dhe përmbajtjen e planit vjetor për furnizime publike, e përcakton ministri i Financave.

Pjesa 2

Përcaktimi i vlerës së marrëveshjes për furnizim publik

Neni 27

(1) Organi kontraktues nuk guxon që ta kryejë ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në më shumë marrëveshjeve të veçanta me vlerë më të vogël, as të shfrytëzojë metoda për llogaritjen e vlerës së përcaktuar të marrëveshjeve për marrjen e vlerës më të ulët nga vlera reale e përcaktuar e marrëveshjes, me qëllim që të evitohet procedura e veçantë e përcaktuar me këtë ligj.

(2) Mënyrën e përcaktimit të vlerës së marrëveshjeve për furnizime publike, e përcakton ministri i Financave.

Pjesa 3

Vendimi për furnizim publik

Neni 28

(1) Për nevojën e furnizimit publik, vendos organi kontraktues.

(2) Me vendim përcaktohet lënda (lloji) dhe sasia e furnizimit, shuma dhe burimi i mjeteve të nevojshme për realizimin e marrëveshjes, mënyra dhe procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, dhe caktohen kryetari dhe anëtarët e komisionit për furnizim publik, numri i tyre dhe i zëvendësve të tyre (në tekstin e mëtejshme: komisioni), si dhe angazhimi i personave të jashtëm profesionalë, nëse është e nevojshme.

(3) Në vendim shënohen edhe shkaqet dhe arsytimi për shfrytëzimin e procedurës me negociata, përkatësisht dialog konkurrues, nëse organi kontraktues zbaton procedurë me negociata, përkatësisht dialog konkurrues, si dhe shkaqet urgjente për zvogëlimin e afateve të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 29

(1) Komisioni varësisht nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, i kryen punët si vijojnë:

- hapjen e ofertave;
- udhëheqjen e procesverbalit;
- përcaktimin e aftësisë së operatorëve ekonomikë;
- përcaktimin e kandidatëve të zgjedhur;
- kontrollin e ofertave teknike të paraqitura nga ofertuesit, lidhur me kushtet dhe kërkesat nga specifikimet teknike ose dokumentacioni përshkrues;
- kontrollin e ofertave financiare të paraqitura nga ofertuesit, lidhur me çmimin, kushtet përkatëse financiare dhe të tjera, të përcaktuara me dokumentacionin e tenderit;
- përcaktimin e ofertave të papranueshme, si dhe shkaqet për të cilat ato oferta konsiderohen si të papranueshme;
- përcaktimin e ofertave të pranueshme;
- propozimin e ofertës më të volitshme;
- përgatitjen e raportit për procedurën e zbatuar;
- njoftimin e pjesëmarrësve në procedurë, për rezultatin nga procedura përkatëse dhe
- punë të tjera në pajtim me këtë ligj.

(2) Personi përgjegjës te organi kontraktues, i cakton personat ose formën organizative për kryerjen e punëve, lidhur me përgatitjen dhe zbatimin e procedurave për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike, si dhe realizimin e marrëveshjeve për furnizime publike.

Neni 30

(1) Personat e jashtëm profesionalë i ndihmojnë komisionit gjatë kontrollit dhe vlerësimit të punëve teknike, financiare dhe të tjera, të lidhura me ofertat dhe nuk kanë të drejtë vendimmarrjeje.

(2) Personat e jashtëm profesionalë përgatisin raport lidhur me punët teknike, financiare dhe të tjera, me qëllim që ta lehtësojnë vendimmarrjen e komisionit gjatë vlerësimit të ofertave. Raporti i personave të jashtëm profesionalë, është pjesë e raportit për procedurën e zbatuar.

Neni 31

Gjatë vlerësimit komisioni dhe personat e jashtëm profesionalë e kanë për obligim që t'i ruajnë në fshehtësi përmbajtjen e ofertave dhe çdo informatë tjetër, të paraqitur nga kandidatët ose ofertuesit.

Pjesa 4

Rregullat për përpilimin e dokumentacionit të tenderit

Neni 32

(1) Organi kontraktues është i obliguar që në dokumentacionin e tenderit t'i shënojë kërkesat, kushtet, kriteret dhe informatat e tjera të domosdoshme, me qëllim që t'i sigurojë operatorit ekonomik informata të plota, të sakta dhe precize, lidhur me mënyrën e zbatimit të procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(2) Dokumentacioni i tenderit, veçanërisht përmban:

- informata të përgjithshme lidhur me organin kontraktues, veçanërisht adresën, numrin e telefonit, numrin e faksit, postën elektronike, personat për kontaktim, mënyrat e komunikimit etj.;
- udhëzime lidhur me afatet ligjore dhe kushtet e domosdoshme, për pjesëmarrje në procedurën për ndarjen e marrëveshjes;

- nëse kërkohet, kriteret minimale për përcaktimin e aftësisë dhe dokumentacionit që duhet ta paraqesin ofertuesit ose kandidatët, që ta dëshmojnë plotësimin e kriterëve për përcaktimin e aftësisë;

- specifikime teknike ose në rastin e zbatimit të dialogut konkurrues ose procedurës me negociata, dokumentacionin përshkrues;

- udhëzime lidhur me përpilimin dhe paraqitjen e ofertës teknike dhe financiare;

- informatë të hollësishme dhe të plotë lidhur me kriteret për ndarjen e marrëveshjes, që do të zbatohen për zgjedhjen e ofertës më të volitshme, në pajtim me dispozitat nga Kreu VII Pjesa 3 e këtij ligji;

- udhëzime lidhur me mbrojtjen juridike në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, dhe

- informata lidhur me dispozitat e detyrueshme nga marrëveshja për furnizim publik.

(3) Përmbajtjen e dokumentacionit të tenderit më afërsisht e përcakton ministri i Financave.

Neni 33

(1) Me specifikimet teknike nëse është e nevojshme, definohen karakteristikat si vijojnë: niveli i kualitetit, niveli teknik dhe niveli i realizimit, kërkesat lidhur me ndikimin në mjedisin jetësor dhe siguria gjatë shfrytëzimit, si dhe dimensionet, terminologjia, simbolet, metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimi, dhe instruksionet për shfrytëzimin e mallit, sistemet për sigurimin e kualitetit, kushtet dhe procedurat për vlerësimin e përputhshmërisë me standardet relevante ose kërkesat e tjera të ngjashme. Në rast të marrëveshjeve për furnizim publik të punëve, specifikimet teknike gjithashtu mund të kenë të bëjnë edhe me zgjidhjen ideore dhe vlerësimin, kontrollin, inspektimin dhe kushtet për pranimin e punëve ose teknikave, procedurat dhe metodat e realizimit, si dhe kushtet e tjera me karakter teknik, që organi kontraktues mund t'i përshkruajë në pajtim me ligjin dhe dispozitat e përgjithshme ose të veçanta në raport me punët e dorëzuara, materialet ose elementet e tjera të atyre punëve.

(2) Organi kontraktues i definon specifikimet teknike:

- me udhëzim si rregull, sipas orarit si vijon: zbatimi i standardeve maqedonase që janë në pajtim me standardet evropiane, lejeve evropiane teknike (atesteve teknike evropiane), specifikimeve të përbashkëta teknike që shfrytëzohen në Unionin Evropian, standardeve ndërkombëtare dhe udhëzimeve të tjera teknike të vendosura nga ana e organeve evropiane për standardizim. Nëse të njëjtat nuk janë të përcaktuara, specifikimet teknike definohen me udhëzim në standardet maqedonase, lejeve teknike nacionale ose specifikimeve teknike nacionale, që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e mallrave, zgjidhjen ideore ose realizimin e punëve. Secili udhëzim duhet të përcillet me fjalët "ose ekuivalente";

- lidhur me kushtet për realizim ose karakteristikat funksionale të lëndës së marrëveshjes, që duhet të përshkruhen në mënyrë mjaft precize, që t'u mundësohet ofertuesve saktësisht ta kuptojnë lëndën e marrëveshjes dhe organi kontraktues ta kryejë zgjedhjen e ofertës më të volitshme;

- lidhur me kushtet për realizim ose karakteristikat funksionale nga alineja 2 e këtij paragrafi, me udhëzim të standardeve, lejeve teknike, specifikimeve të përbashkëta teknike nga alineja 1 e këtij paragrafi, si mënyrë e mundshme e plotësimit të karakteristikave ose kërkesave për funksionalitet, ose

- me thirrje në specifikimet nga alineja 1 e këtij paragrafi për karakteristika të caktuara, dhe me thirrje në kushtet për realizim ose karakteristika funksionale nga alineja 2 e këtij paragrafi, për karakteristikat e tjera.

Neni 34

(1) Në rastet nga neni 33 paragrafi (2) alineja 1 e këtij ligji, organi kontraktues nuk guxon që ta hedhë poshtë ofertën nëse mallrat, shërbimet ose punët nuk janë në pajtim me specifikimet për të cilat ka të bëjë marrëveshja, ndërsa ofertuesi dëshmon se oferta i plotëson në mënyrë përkatëse kërkesat e organit kontraktues.

(2) Kur organi kontraktues i definon specifikimet teknike, me specifikimin e kushteve për realizim ose karakteristikat funksionale nuk guxon që ta hedhë poshtë ofertën nëse ofertuesi dëshmon se mallrat, shërbimet ose punët e sigurojnë plotësimin e kushteve për realizim ose karakteristikave funksionale, e janë në pajtim me:

- standardin maqedonas, që është në pajtim me standardin evropian;

- lejen teknike evropiane (atestin teknik evropian);

- specifikimin e përbashkët teknik, që shfrytëzohet në Unionin Evropian;

- standardin ndërkombëtar ose

- sisteme të tjera teknike të referimit, të vendosura nga ana e trupave evropiane për standardizim.

(3) Mënyrë përkatëse për dëshmimin e përputhshmërisë me specifikimet e kërkuara teknike mund të jetë libri teknik i prodhuesit, ose raporti për testimin ose kalibrimin e kryer, të lëshuar nga laborator i akredituar për testim ose kalibrim, ose trupi i akredituar për certifikimin e prodhimeve dhe shërbimeve, ose trupi i akredituar inspektues, që e garantojnë zbatimin e standardeve të përgjithshme të pranura.

Neni 35

(1) Kushtet për realizim ose karakteristikat funksionale nga neni 33 paragrafi (2) alineja 2 e këtij ligji, me të cilat definohen specifikimet teknike gjithashtu mund të përfshijnë edhe kushte lidhur me mjedisin jetësor.

(2) Kur organi kontraktues paraqet kushte lidhur me mjedisin jetësor në kushtet për realizim ose karakteristikat funksionale, mund të shfrytëzojë specifikime të hollësishme, nëse është e domosdoshme pjesë nga të njëjtat, siç është e definuar në "shenjat ekologjike" evropiane ose (multi-) nacionale, ose në cilat do shenja të tjera ekologjike, në kushtet si vijojnë:

- ato specifikime në mënyrë përkatëse t'i definojnë karakteristikat e furnizimeve ose shërbimeve, që paraqesin lëndë të marrëveshjes për furnizim publik;

- mallrat ose shërbimet t'i plotësojnë kriteret për marrjen e "shenjave ekologjike", në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor;

- "shenjat ekologjike" të jenë marrë në mënyrë dhe në procedurë, në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor, dhe

- "shenjat ekologjike" të jenë të kapshme për të gjitha palët e interesuara.

(3) Organi kontraktues mund të shënojë se mallrat dhe shërbimet që kanë "shenjë ekologjike", do të konsiderohen se plotësisht i përgjigjen specifikimeve teknike në dokumentacionin e tenderit. Organi kontraktues nuk do të konsiderojë se oferta e caktuar nuk i përgjigjet specifikimeve teknike, vetëm për shkak se mallrat ose shërbimet nuk janë shënuar me "shenjë ekologjike", nëse ofertuesi dëshmon me cilat do mjete përkatëse, se mallrat ose shërbimet i përgjigjen specifikimeve të kërkuara teknike. Organi kontraktues, është i obliguar që t'i pranojë certifikatat nga trupat e pranura, të themeluara në cilindo vend anëtar të Unionit Evropian.

(4) Mënyrë përkatëse për dëshmimin e përputhshmërisë me specifikimet e kërkuara teknike, mund të jetë libri teknik i prodhuesit, ose raporti për testimin ose kalibrimin e kryer, të lëshuar nga laborator i akredituar për testim ose kalibrim, ose trupi i akredituar për certifikimin e prodhimeve dhe shërbimeve, ose trupi i akredituar inspektues, që e garantojnë zbatimin e standardeve të pranura të përgjithshme.

Neni 36

(1) Organi kontraktues nuk guxon të definojë specifikime teknike që udhëzojnë në prodhimin konkret, realizimin, procesin e caktuar ose shenja tregtare, patenta, lloje ose prejardhje specifike të mallrave, me qëllim të favorizimit ose eliminimit të operatorëve të caktuar ekonomikë ose mallrave të caktuara.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, udhëzimi i atillë është i lejuar vetëm në rast ekskluziv, kur nuk është e mundshme që të jepet përshkrim mjaft preciz i lëndës së marrëveshjes, për të gjitha palët e interesuara, në pajtim me dispozitat e neneve 33 dhe 34 të këtij ligji, dhe duhet të përcillet me fjalët "ose ekuivalente".

Neni 37

(1) Organi kontraktues e bën të kapshëm dokumentacionin e tenderit, për secilin operator ekonomik të interesuar:

- me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, për qasje të drejtpërdrejtë dhe të plotë në dokumentacionin e tenderit, ose
- në formë letre ose në medium magnetik, për të gjithë operatorët ekonomikë që kanë paraqitur kërkesë për këtë, ose për ata të cilëve u është dërguar thirrja për paraqitjen e ofertave.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, organi kontraktues në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, ua dërgon dokumentacionin e tenderit operatorëve ekonomikë që e kanë kërkuar, e nëse në shpallje ka paraparë kompensim për marrjen e tij, dokumentacioni i tenderit u dorëzohet operatorëve ekonomikë menjëherë pas pagesës së kryer të kompensimit.

(3) Kompensimi për marrjen e dokumentacionit të tenderit i përfshin vetëm shpenzimet për shumëzim dhe/ose dërgimin e dokumentacionit të tenderit.

Neni 38

(1) Organi kontraktues mundet që në afatin nga paragrafi (3) i këtij neni me konstatimin e tij ose në bazë të pyetjeve të parashtruara për sqarim nga operatorët ekonomikë, ta ndryshojë ose plotësojë dokumentacionin e tenderit.

(2) Organi kontraktues mundet që përkatësisht me ndryshimet dhe plotësimet e dokumentacionit të tenderit, ta vazhdojë afatin përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose fletëparaqitjeve për pjesëmarrje.

(3) Ndryshimet dhe plotësimet e dokumentacionit të tenderit, më së voni 6 ditë para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, organi kontraktues pa kompensim ua dërgon operatorëve ekonomikë që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit, ose nëse i njëjti është shpallur me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, për qasje të drejtpërdrejtë dhe të plotë, i shpall në mënyrë të njëjtë si e ka shpallur dokumentacionin e tenderit.

(4) Nëse organi kontraktues vlerëson se dokumentacioni i tenderit përmban lëshime të rëndësishme ose mangësi, është i obliguar që ta anulojë dhe/ose përsërisë procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

Neni 39

(1) Organi kontraktues është i obliguar që t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve plotësuese, që mund t'i parashtrojnë operatorët ekonomikë lidhur me dokumentacionin e tenderit, me kusht që pyetjet të parashtrohen së paku 6 ditë para afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose fletëparaqitjeve për pjesëmarrje.

(2) Organi kontraktues në afatin më të shkurtër të mundshëm, me shkrim u përgjigjet pyetjeve, ndërsa përgjigjen pa kompensim e dërgon te të gjithë operatorët ekonomikë, që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit, me ç'rast nuk guxon që ta shënojë emrin e operatorit ekonomik që ka kërkuar sqarim, ose nëse dokumentacioni i tenderit është shpallur me shfrytëzimin e mjeteve elektronike për qasje të drejtpërdrejtë dhe të plotë, përgjigjen e shpall në mënyrë të njëjtë si e ka shpallur dokumentacionin e tenderit.

Pjesa 5

Pjesëmarrja në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik

Neni 40

Secili operator ekonomik ka të drejtë pjesëmarrjeje, në mënyrë të pavarur ose si anëtar i grupit të operatorëve ekonomikë në procedurën e ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik.

Neni 41

Operatorët ekonomikë mund të bashkohen dhe të formojnë grup të operatorëve ekonomikë, me qëllim që bashkërisht të paraqesin fletëparaqitje për pjesëmarrje ose ofertë grupore pa u lidhur në formë ligjore juridike.

Neni 42

Organi kontraktues mundet nga grupi i operatorëve ekonomikë, pas zgjedhjes së kryer të ofertës më të volitshme, të kërkojë që ata të bashkohen në formën përkatëse juridike, për realizimin e marrëveshjes.

Neni 43

Personat që marrin pjesë në përpilimin e dokumentacionit të tenderit, nuk guxojnë të jenë ofertues ose anëtarë në grup ofertuesish, në procedurën për ndarjen e marrëveshjes.

Neni 44

Personat që marrin pjesë dhe ndihmojnë në vlerësimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje ose ofertave, si dhe personi përgjegjës te organi kontraktues, nuk mund të jenë kandidatë, ofertues, nënrealizues ose anëtarë në grup ofertuesish në procedurën përkatëse. Në rastin e atillë, fletëparaqitja për pjesëmarrje ose oferta e kandidatit ose ofertuesi, përjashtohet nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

Neni 45

(1) Organi kontraktues në dokumentacionin e tenderit për furnizimin lëndor nga ofertuesit mund të kërkojë që në ofertat e tyre ta shënojnë pjesën e marrëveshjes për furnizim publik, që do t'ua lëshojnë për realizim nënrealizuesve.

(2) Ofertuesi është përgjegjës para organit kontraktues për realizimin e marrëveshjes për furnizim publik, pa dallim nga numri i nënrealizuesve.

Neni 46

(1) Kandidati, përkatësisht ofertuesi, në kuadër të procedurës së njëjtë për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, mund të marrë pjesë vetëm në një fletëparaqitje për pjesëmarrje, përkatësisht ofertë.

(2) Të gjitha fletëparaqitjet për pjesëmarrje, përkatësisht ofertat, do të hidhen poshtë nëse kandidati, përkatësisht ofertuesi:

- merr pjesë në më shumë se një fletëparaqitje për pjesëmarrje të pavarur dhe/ose si anëtar në fletëparaqitje grupore për pjesëmarrje, përkatësisht ofertë, ose
- merr pjesë si nënrealizues në fletëparaqitje tjetër të pavarur dhe/ose si anëtar në fletëparaqitje grupore për pjesëmarrje, përkatësisht ofertë.

(3) Operatori ekonomik mund të marrë pjesë si nënrealizues, në më tepër se një fletëparaqitje për pjesëmarrje, përkatësisht ofertë.

Pjesa 6

Garancitë

Neni 47

(1) Organi kontraktues mund të kërkojë garanci për ofertën në formë të garancisë bankare ose mjeteve të depozituara, dhe atë detyrimisht e shënon në dokumentacionin e tenderit.

(2) Lartësia e garancisë së ofertës nuk guxon të jetë më e madhe se 3% e vlerës së ofertës.

(3) Garancia e ofertës dorëzohet bashkë me ofertën në formë origjinale.

(4) Organi kontraktues mund ta arkëtojë garancinë e ofertës, nëse ofertuesi:

- e tërheq ofertën e vet para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së saj;
- nuk e pranon përmirësimin e gabimeve aritmetike, nga ana e komisionit;

- nuk e nënshkruan marrëveshjen për furnizim publik, ose

- nuk e siguron garancinë për realizimin kualitativ të marrëveshjes, nëse organi kontraktues e ka paraparë në dokumentacionin e tenderit.

(5) Garancia e ofertës duhet të jetë me vlefshmëri jo më pak se 14 ditë, pas ditës së skadimit të vlefshmërisë së ofertës.

(6) Në raste ekskluzive, organi kontraktues mund të kërkojë nga ofertuesit, vazhdimin e periudhës së vlefshmërisë së garancisë së ofertës.

(7) Garancia e ofertës u kthehet ofertuesve që nuk janë zgjedhur si më të volitshëm, në kuadër të periudhës së vlefshmërisë së saj.

(8) Garancia e ofertës së ofertuesit, oferta e të cilit është zgjedhur si më e volitshme, i kthehet pasi që ta nënshkruajë marrëveshjen për furnizim publik, dhe do të dorëzojë garanci për realizimin kualitativ, nëse e njëjta kërkohe.

Neni 48

(1) Organi kontraktues mund të kërkojë nga ofertuesi, oferta e të cilit është zgjedhur si më e volitshme, të sigurojë garanci për realizim kualitativ të marrëveshjes në formë të garancisë bankare, dhe atë detyrimisht e shënon në dokumentacionin e tenderit.

(2) Lartësia e garancisë për realizimin kualitativ të marrëveshjes, mund të jetë prej 5% deri në 15% nga vlera e marrëveshjes për furnizim publik.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, garanci për realizim kualitativ të marrëveshjes nuk kërkohe në konkursin për zgjedhjen e zgjidhjes ideore dhe marrëveshjet për furnizime publike të shërbimeve konsultuese.

(4) Garancia për realizimin kualitativ të marrëveshjes, duhet të jetë me vlefshmëri deri në realizimin e plotë të marrëveshjes për furnizim publik.

(5) Garancia për realizimin kualitativ të marrëveshjes, i kthehet bartësit të furnizimit, në afat prej 14 ditësh nga dita e realizimit të plotë të marrëveshjes për furnizim publik.

(6) Në rastin kur është vazhduar afati i realizimit të marrëveshjes ose është rritur vlera e saj, bartësi i furnizimit në mënyrë përkatëse duhet ta vazhdojë vlefshmërinë dhe vlerën e garancisë, për realizimin kualitativ të garancisë.

Neni 49

(1) Organi kontraktues, në pajtim me obligimet nga marrëveshja për furnizim publik, mund të parashohë pagesë avancë.

(2) Për organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat a) dhe b) të këtij ligji, avanca nuk mund të jetë më e madhe se 20% nga vlera e marrëveshjes.

(3) Organi kontraktues para pagesës së avancës nga paragrafi (2) i këtij neni, detyrimisht siguron garanci bankare nga bartësi i furnizimit, në lartësinë e avancës së kontraktuar.

Neni 50

Organi kontraktues është i obliguar që në dokumentacionin e tenderit të parashohë që të gjitha garancitë bankare të përcaktuara me këtë ligj, të jepen nga bankat që janë të pranueshme për atë.

Pjesa 7

Mënyra e shpalljes

Seksioni 1

Publikimi i shpalljeve dhe njoftimeve

Neni 51

(1) Organi kontraktues siguron transparencë gjatë ndarjes së marrëveshjeve për furnizime publike, realizimit të konkurseve për zgjedhjen e zgjidhjes ideore dhe gjatë

lidhjes së marrëveshjeve kornizë, me shpalljen paraprake të njoftimit indikator, shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, njoftimin për marrëveshjen e lidhur dhe/ose njoftimin për anulimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në pajtim me këtë ligj.

(2) Për shkak të përcaktimit preciz të lëndës së marrëveshjes për furnizim publik ose marrëveshjes kornizë, organi kontraktues e shfrytëzon Listën e përgjithshme emërore për furnizime publike, me futjen e klasifikimit përkatës në shpallje dhe njoftime, në pajtim me këtë ligj.

(3) Qeveria e miraton Listën e përgjithshme emërore për furnizime publike.

(4) Formën dhe përmbajtjen e shpalljeve dhe njoftimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton ministri i Financave.

Seksioni 2

Njoftimi indikator paraprak

Neni 52

(1) Organi kontraktues mund ta shpallë paraprakisht njoftimin indikator, nëse i zbaton dispozitat nga neni 65 paragrafi (2) ose neni 75 paragrafi (2) i këtij ligji.

(2) Shpallja e njoftimit paraprak indikator, nuk e obligon organin kontraktues, që ta zbatojë procedurën.

(3) Njoftimi paraprak indikator, shpallet në ueb faqen e Byrosë.

Seksioni 3

Shpallja për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik

Neni 53

Organi kontraktues publikon shpallje për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, kur:

- zbaton procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, dialog konkurrues ose procedurë me negociata, me publikimin paraprakisht të shpalljes, ose
- realizon konkurs për zgjedhjen e zgjidhjes ideore.

Neni 54

(1) Shpallja për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik për procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, dialog konkurrues, procedurë me negociata me publikim paraprakisht të shpalljes dhe konkursit për zgjedhjen e zgjidhjes ideore, njëkohësisht dorëzohet për shpallje në ueb faqen e Byrosë dhe në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". Në rastin e dorëzimit të shpalljes për publikim jo në të njëjtën kohë, afatet llogariten nga dita e dërgimit të shpalljes për publikim në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(2) Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik pa përfshirë TVSH-në, është mbi 500 000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime, përkatësisht 2 000 000 euro me kundërvlerë në denarë për punë, shpallja për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik detyrimisht publikohet në Fletën zyrtare të Unionit Evropian ose në publikimin përkatës afarist ose në gazetën teknike ose profesionale, që është e kapshme për opinionin e gjerë profesionale ndërkombëtare dhe opinionin tjetër.

(3) Organi kontraktues mund ta publikojë shpalljen për furnizim publik në pajtim me këtë paragraf, edhe nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik, është nën shumat e përcaktuara me këtë paragraf.

(4) "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" dhe Byroja janë të obliguara që ta publikojnë shpalljen për ndarjen e marrëveshjes, në afat prej pesë ditë pune nga dita e pranimit të shpalljes.

Seksioni 4**Njoftimi për marrëveshjen e lidhur**

Neni 55

Organi kontraktues detyrimisht e dorëzon njoftimin për marrëveshjen e lidhur në Byro, për shpallje në ueb faqen e Byrosë, në afat prej 30 ditësh pas:

- zbatimit të procedurës së hapur, procedurës së kufizuar, dialogut konkurrues ose procedurës me negociata me dhe pa publikimin paraprak të shpalljes, me ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, ose lidhjen e marrëveshjes kornizë;
- zbatimit të konkursit për zgjedhjen e zgjidhjes ideore, me shpalljen e pjesëmarrësit më të mirë të ranguar, dhe
- furnizimit të shërbimeve nga neni 17 paragrafi (1) alineja 2, nëse vlera e përcaktuar pa përfshirë TVSH-në, është mbi 20 000 euro me kundërvlerë në denarë.

Pjesa 8**Mënyra e komunikimit**

Neni 56

(1) Secila kërkesë, informatë, njoftim dhe dokumentet e tjera të parapara me këtë ligj, dërgohen në formë të shkruar.

(2) Secili dokument evidentohet në momentin e dërgimit, përkatësisht në momentin e pranimit.

Neni 57

(1) Dokumentet dërgohen në njërin nga mënyrat si vijojnë:

- me postë;
- me faks ose
- me mjete elektronike.

(2) Organi kontraktues në dokumentacionin e tenderit e përcakton mënyrën e komunikimit, që do ta shfrytëzojë gjatë zbatimit të procedurës.

(3) Dokumentin që është dërguar me faks, dërguesi është i obliguar që ta dorëzojë edhe me postë, ose me shfrytëzimin e mjetit elektronik, në afat prej dy ditësh nga dita e dërgimit të dokumentit me faks.

Neni 58

(1) Mjetet që përdoren për komunikim elektronik, si dhe karakteristikat e tyre teknike, nuk guxojnë të jenë diskriminuese, dhe doemos duhet të jenë të kapshme të secili operator ekonomik, dhe të jenë kompatible me teknologjitë informatike dhe të komunikacionit që janë në përdorim të përgjithshëm.

(2) Nëse dokumentet dorëzohen me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, zbatohen dispozitat me të cilat rregullohet nënshkrimi elektronik.

Neni 59

(1) Operatori ekonomik e dorëzon ofertën ose fletëparaqitjen e vet për pjesëmarrje me postë ose personalisht në adresën e caktuar nga organi kontraktues, ose nëse parashihet mundësi e atillë, me shfrytëzimin e mjeteve elektronike.

(2) Nëse organi kontraktues ka konfirmuar se ofertat ose fletëparaqitjet për pjesëmarrje, dërgohen me postë ose personalisht, të njëjtat dorëzohen në zarf të mbyllur, në të cilin në këndin e epërm të majtë duhet të jetë shenja “mos e hap”, thirrja e numrit të shpalljes, emri i organit kontraktues dhe adresa.

(3) Oferta ose fletëparaqitja për pjesëmarrje dorëzohet në një ekzemplar origjinal, i cili duhet të jetë i verifikuar dhe i nënshkruar (secila faqe), nga ana e personit përgjegjës të ofertuesit ose nga personi i autorizuar prej tij. Me dokumentacionin e tenderit, organi kontraktues mund të parashikojë dorëzimin edhe të një numri të caktuar kopesh të ofertës.

Neni 60

(1) Organi kontraktues mund të kërkojë që fletëparaqitjet për pjesëmarrje ose ofertat, të dërgohen me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, vetëm kur:

- informatat lidhur me bartjen elektronike të të dhënave, duke përfshirë edhe enkripsionin, janë të kapshme për secilin operator ekonomik të interesuar, dhe
- mjetet elektronike për pranimin e të dhënave në mënyrë përkatëse e sigurojnë integritetin dhe besueshmërinë e dokumenteve të marra.

(2) Operatorët ekonomikë mundin në formë letre, të dorëzojnë certifikata, deklarata dhe dokumentacion tjetër për përcaktimin e aftësisë para afatit përfundimtar për dërgimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje ose ofertave, nëse të njëjtat nuk janë të kapshme në formë elektronike.

Neni 61

Me mjete elektronike sigurohen integriteti dhe besueshmëria e dokumenteve të marra, nëse përmes karakteristikave të tyre teknike ose përmes procedurës së caktuar të zbatuar, plotësohen kushtet si vijojnë:

- në mënyrë precize të mund të konfirmohet koha e dorëzimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje ose ofertave;
- askush të mos ketë qasje të të dhënave e paraqitura para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitje;
- lehtë të mund të zbulohet cenimi i ndalimit për qasje të të dhënave e paraqitura, nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni;
- qasja të informatat e paraqitura në të gjitha fazat e procesit, të jetë e mundur vetëm në momentin e hapjes së të dhënave, në pajtim me këtë ligj dhe
- pas datës së hapjes së të dhënave të paraqitura, qasje në to të kenë vetëm personat e autorizuar.

Pjesa 9**Pengimi i konfliktit të interesave**

Neni 62

Për pengimin e konfliktit të interesave në procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për pengimin e konfliktit të interesave.

Neni 63

Bartësi i furnizimit nuk guxon që gjatë realizimit të marrëveshjes për furnizim publik, të angazhojë persona që kanë qenë të përfshirë në vlerësimin e ofertave të paraqitura në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në kohëzgjatjen e marrëveshjes. Në atë rast marrëveshja konsiderohet e pavlefshme.

Kreu V**Llojet e procedurave për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike****Pjesa 1****Procedura e hapur**

Neni 64

(1) Procedura e hapur zbatohet në një fazë.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kontraktues mund të realizojë ankandin elektronik si fazë plotësuese, me ç'rast atë e publikon në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe në dokumentacionin e tenderit.

Neni 65

(1) Afati përfundimtar për paraqitjen e ofertave nuk guxon që të jetë më i shkurtër se 52 ditë, nga dita e dërgimit të shpalljes për publikim në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në ueb faqen e Byrosë, nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik pa përfshirë TVSH-në, është mbi:

- 130 000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime, dhe 4 000 000 euro me kundërvlerë në denarë për punë te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij ligji, ose

- 200 000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime, dhe 4 000 000 euro me kundërvlerë në denarë për punë, te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat ç) dhe d) të këtij ligji.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kontraktues mund ta zvogëlojë afatin përfundimtar për paraqitjen e ofertave, më së shumti deri në 36 ditë, nëse e ka shpallur paraprakisht njoftimin indikator.

(3) Në rastin e njoftimit paraprak indikator, zvogëlimi i afatit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni lejohet, nëse ky njoftim i përmban të gjitha informacionet, të parapara në shpallje për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, deri në shkallën në të cilën ato janë të kapshme në kohën e shpalljes së njoftimit paraprak indikator, dhe kur i njëjti është i dërguar për publikim, së paku 52 ditë e më së shumti 12 muaj, para ditës së dërgimit të shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(4) Me përjashtim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, nëse organi kontraktues e shpall dokumentacionin e plotë të tenderit me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, me qasje të drejtpërdrejtë pa kufizim për të gjithë operatorët ekonomikë, afatet që dalin nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, mund të zvogëlohen për 5 ditë. Dokumentacioni i tenderit shpallet njëkohësisht, me dërgimin e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(5) Zvogëlimi i afateve në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, lejohet vetëm në rastin kur në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, është e shënuar adresa e internetit, në të cilën është i kapshëm dokumentacioni i tenderit.

Neni 66

(1) Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik është nën shumën nga neni 65 paragrafi (1) i këtij ligji, afati për paraqitjen e ofertave nuk guxon që të jetë më i shkurtër se 26 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për publikim, në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në ueb faqen e Byrosë.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse organi kontraktues e shpall dokumentacionin e plotë të tenderit me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, me qasje të drejtpërdrejtë pa kufizim për të gjithë operatorët ekonomikë, afati nga paragrafi (1) i këtij neni mund të zvogëlohen për 5 ditë. Dokumentacioni i tenderit shpallet njëkohësisht, me dërgimin e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(3) Zvogëlimi i afatit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, lejohet vetëm në rastin kur në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, është shënuar adresa e internetit, në të cilën është i kapshëm dokumentacioni i tenderit.

Neni 67

Secili operator ekonomik i interesuar, ka të drejtë që ta kërkojë dhe ta marrë dokumentacionin e tenderit.

Pjesa 2

Procedura e kufizuar

Neni 68

(1) Procedura e kufizuar zbatohet në dy faza:

- faza e parë (faza parakualifikuese), në të cilën organi kontraktues e bën zgjedhjen e kandidatëve në bazë të kriterëve për përcaktimin e aftësisë, dhe

- faza e dytë, në të cilën organi kontraktues e bën vlerësimin e ofertave, që janë paraqitur nga kandidatët e zgjedhur, në bazë të kriterëve për ndarjen e marrëveshjes.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kontraktues mund të realizojë ankand elektronik si fazë

plotësuese, me ç'rast atë e publikon në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe në dokumentacionin e tenderit.

Neni 69

(1) Afati përfundimtar për parashtrimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, nuk guxon që të jetë më i shkurtër se 37 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për publikim në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në ueb faqen e Byrosë, nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik pa përfshirë TVSH-në, është mbi:

- 130 000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime dhe 4 000 000 euro me kundërvlerë në denarë për punë, te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij ligji, ose

- 200 000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime dhe 4 000 000 euro me kundërvlerë në denarë për punë te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat ç) dhe d) të këtij ligji.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, për shkaqe urgjente që kërkojnë realizimin e marrëveshjes në afat më të shkurtra nga ato të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni, organi kontraktues mund ta përshpejtojë procedurën, me zvogëlimin e afatit përfundimtar më së shumti për 15 ditë.

Neni 70

Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik është nën shumën nga neni 69 paragrafi (1) i këtij ligji, afati përfundimtar për parashtrimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, nuk guxon të jetë më i shkurtër se 16 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për publikim në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në ueb faqen e Byrosë.

Neni 71

(1) Secili operator ekonomik i interesuar, mund të parashtojë fletëparaqitje për pjesëmarrje, në fazën e parë të procedurës së kufizuar.

(2) Organi kontraktues i shënon në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, edhe kriteret për përcaktimin e aftësisë dhe rregullat që do të zbatohen, numrin minimal të kandidatëve që ka për qëllim t'i zgjedhë, dhe nëse është e nevojshme numrin maksimal të kandidatëve.

(3) Numri minimal i kandidatëve i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik nuk guxon të jetë më i vogël se 5.

Neni 72

(1) Pas përfundimit të fazës së parë të procedurës së kufizuar, numri i kandidatëve të zgjedhur doemos duhet të jetë së paku numri minimal i kandidatëve të shënuar, në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse numri i kandidatëve që i përmbushin kriteret për përcaktimin e aftësisë, është më i vogël se numri minimal i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, organi kontraktues:

- e anulon procedurën e kufizuar, ose

- e zbaton procedurën e kufizuar vetëm me ata kandidatë që i kanë plotësuar kriteret për përcaktimin e aftësisë, nëse numri i tyre është i mjaftueshëm që të sigurojë konkurrencë të vërtetë.

Neni 73

(1) Pas përfundimit të fazës së parë, komisioni përgatit raport për vlerësimin e aftësisë së kandidatëve dhe listën e kandidatëve të kualifikuar.

(2) Në bazë të raportit të komisionit, organi kontraktues merr vendim për kandidatët e zgjedhur, të të cilët do të dërgojë thirrje me shkrim për paraqitjen e ofertave.

(3) Organi kontraktues është i obliguar që t'ua dërgojë thirrjen për paraqitjen e ofertave në fazën e dytë të procedurës së kufizuar të gjithë kandidatëve të zgjedhur njëkohësisht.

(4) Organi kontraktues nuk guxon që në fazën e dytë të procedurës së kufizuar ta thërrasë operatorin ekonomik, që nuk ka parashtruar fletëparaqitje për pjesëmarrje në fazën e parë, ose nuk i ka përmbushur kriteret për përcaktimin e aftësisë.

Neni 74

(1) Thirrja për paraqitjen e ofertës në fazën e dytë, posaçërisht përmban:

- thirrjen e numrit të shpalljes;
- afatin përfundimtar për paraqitjen e ofertave;
- adresën në të cilën paraqiten ofertat;
- datën dhe vendin e hapjes së ofertave dhe
- nëse është e nevojshme dokumentet plotësuese që operatorët ekonomikë doemos duhet t'i paraqesin, me qëllim që t'i vërtetojnë deklaratat ose t'i plotësojnë dokumentet e paraqitura në fazën e parë, me të cilat e dëshmojnë aftësinë e tyre.

(2) Organi kontraktues e dërgon thirrjen për paraqitjen e ofertave në fazën e dytë të procedurës së kufizuar, bashkë me dokumentacionin e tenderit.

(3) Nëse dokumentacioni i tenderit është i kapshëm përmes shfrytëzimit të mjeteve elektronike, në thirrjen për paraqitjen e ofertave në fazën e dytë, shënohet edhe mënyra e qasjes të dokumentacioni.

Neni 75

(1) Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik është mbi shumën nga neni 69 paragrafi (1) i këtij ligji, afati i fundit për parashtrimin e ofertave në fazën e dytë nga procedura e kufizuar nuk guxon të jetë më e shkurtër se 40 ditë.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kontraktues mund të shkurttojë afatin përfundimtar për paraqitjen e ofertave, më së shumti deri në 36 ditë, nëse e ka shpallur paraprakisht njoftimin indikativ.

(3) Në rastin e njoftimit paraprak indikativ, zvogëlimi i afatit të fundit në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni lejohet nëse ky njoftim i përmban të gjitha informacionet të parapara në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik deri në shkallën në të cilën ato janë të kapshme në kohën e shpalljes së njoftimit paraprak indikativ dhe kur i njëjti është i dërguar për publikim së paku 52 ditë, e më së shumti 12 muaj para ditës së dërgimit të shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(4) Me përjashtim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, nëse organi kontraktues e shpall dokumentacionin e plotë të tenderit me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, me qasje të drejtpërdrejtë pa kufizim për të gjithë kandidatët e zgjedhur, afatet që dalin nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, mund të zvogëlohen për pesë ditë. Dokumentacioni i tenderit shpallet njëkohësisht me dërgimin e shpalljes për ftesë për parashtrimin e ofertave.

(5) Zvogëlimi i afateve në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, lejohet vetëm në rastin kur në ftesën për parashtrimin e ofertave është theksuar adresa e internetit në të cilën është i arritshëm dokumentacioni i tenderit.

Neni 76

(1) Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik është nën shumën nga neni 69 paragrafi (1) i këtij ligji, afati i fundit për parashtrimin e ofertave në fazën e dytë nga procedura e kufizuar nuk guxon të jetë më e shkurtër se 22 ditë nga dita e dërgimit të ftesës për parashtrimin e ofertave.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse organi kontraktues e shpall dokumentacionin e plotë të tenderit me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, me qasje të drejtpërdrejtë pa kufizim për të gjithë kandidatët e

zgjedhur, afati i fundit i cili rrjedh nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të zvogëlohen për pesë ditë. Dokumentacioni i tenderit shpallet njëkohësisht me dërgimin e shpalljes për ftesë për parashtrimin e ofertave.

(3) Zvogëlimi i afatit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, lejohet vetëm në rastin kur në procedurën për parashtrimin e ofertave është theksuar adresa e internetit në të cilën është i kapshëm dokumentacioni i tenderit.

Pjesa 3

Dialog konkurrence

Neni 77

Organi kontraktues mund të zbatojë procedurë të dialogut të konkurrencës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në qoftë se:

- lënda e marrëveshjes për furnizim publik është veçanërisht i ndërlikuar, dhe
- zbatimi i procedurës së hapur ose të kufizuar nuk do të mundësojë ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

Neni 78

Marrëveshja veçanërisht e ndërlikuar për furnizim publik në lidhje me nenin 77 paragrafin (1) alinenë 1 të këtij ligji konsiderohet marrëveshja ku organi kontraktues në mënyrë objektive nuk ka mundësi:

- t'i identifikojë specifikimet teknike dhe mjetet teknike të cilat mund që t'i kënaqin nevojat e saj, ose
- ta përcaktojë kornizën juridike ose financiare për realizimin e marrëveshjes.

Neni 79

Dialogu i konkurrencës zbatohet në tri faza:

- faza e parakualifikimit të kandidatëve;
- faza e dialogut me kandidatët e zgjedhur pas fazës së zbatuar të parakualifikimit, që të identifikohet zgjedhje që u përgjigjet nevojave të organit kontraktues dhe në bazë të së cilës kandidatët i parashtrojnë ofertat e tyre, dhe
- faza e parashtrimit të ofertave.

Neni 80

Afati përfundimtar për paraqitjen e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, nuk guxon që të jetë më i shkurtër se 37 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për botim në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Byrosë, nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik pa përfshirë TVSH-në, është mbi 130.000 euro në kundërvlerë me denarë për mallra dhe shërbime dhe 4.000.000 euro në kundërvlerë me denarë për punë të organi kontraktues nga neni 4 paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij ligji.

Neni 81

Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik, është nën shumën nga neni 80 i këtij ligji, afati për paraqitjen e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje nuk guxon që të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për botim në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Byrosë.

Neni 82

(1) Secili operator ekonomik i interesuar, mund të parashtrojë fletëparaqitje për pjesëmarrje, në dialogun e konkurrencës.

(2) Gjatë zgjedhjes të kandidatëve, organi kontraktues është i obliguar që ta përcaktojë aftësinë e tyre në bazë të kriterëve objektive dhe jodiskriminuese.

(3) Organi kontraktues i shënon në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik edhe kriteret për përcaktimin e aftësisë dhe rregullat që do të zbatohen, numrin minimal të kandidatëve që ka për qëllim t'i zgjedhë dhe, nëse është e nevojshme numrin maksimal të kandidatëve.

(4) Numri minimal i kandidatëve i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik nuk guxon të jetë më i vogël se tre.

Neni 83

(1) Pas përfundimit të fazës së parakualifikimit, numri i kandidatëve të zgjedhur doemos duhet të jetë së paku numri minimal i kandidatëve të shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse numri i kandidatëve që i përmbushin kriteret për përcaktimin e aftësisë është më i vogël se numri minimal i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, organi kontraktues:

- e anulon dialogun e konkurrencë, ose

- e zbaton dialogun e konkurrencës vetëm me ata kandidatë që i kanë plotësuar kriteret për përcaktimin e aftësisë, nëse numri i tyre është i mjaftueshëm që të sigurojë konkurrencë të vërtetë.

Neni 84

(1) Pas përfundimit të fazës së parë, komisioni përgatit raport për vlerësimin e aftësisë së kandidatëve dhe listën e kandidatëve të kualifikuar.

(2) Në bazë të raportit të komisionit, organi kontraktues merr vendim për kandidatët e zgjedhur, të cilët do t'i dërgojë ftesë me shkrim për pjesëmarrje në fazën e dialogut.

(3) Organi kontraktues është i obliguar që ta dërgojë thirrjen për pjesëmarrje në fazën e dialogut të të gjithë kandidatët e zgjedhur njëkohësisht.

(4) Organi kontraktues nuk guxon në fazën e dialogut të thërrasë operator ekonomik që nuk ka parashtruar fletëparaqitje për pjesëmarrje në fazën e parakualifikimit ose nuk i ka përmbushur kriteret për përcaktimin e aftësisë.

Neni 85

(1) Thirrja për pjesëmarrje në fazën e dialogut, përmban posaçërisht:

- referencën e numrit të shpalljes;
- datën dhe vendin e mbajtjes së dialogut, dhe
- nëse është e nevojshme, dokumentet plotësuese që operatorët ekonomikë doemos duhet t'i paraqesin me qëllim që t'i vërtetojnë deklaratat ose t'i plotësojnë dokumentet e paraqitura në fazën e parakualifikimit me të cilat e dëshmojnë aftësinë e tyre.

(2) Organi kontraktues e dërgon thirrjen për pjesëmarrje në fazën e dialogut bashkë me dokumentacionin e tenderit e cila përmban edhe dokumentacion përshkrues.

(3) Nëse dokumentacioni i tenderit është i kapshëm përmes ueb faqes të organit kontraktues, në thirrjen për pjesëmarrje në fazën e dialogut shënohet edhe mënyra e qasjes në dokumentacion.

Neni 86

(1) Organi kontraktues në dokumentacionin përshkrues veçanërisht bashkëngjit përshkrim të nevojave, qëllimeve dhe kufizimet në bazë të të cilave do të zbatohet dialogu, qëllimi i të cilit është të identifikohet zgjedhje adekuate, si dhe, nëse është e paraparë, kompensimet të cilat do t'u ndahen pjesëmarrësve në dialogun.

(2) Organi kontraktues në dokumentacionin e tenderit mund të parashikojë që procedura të zhvillohet në faza të njëpasnjëshme me qëllim të zvogëlohet numri i zgjedhjeve të mundshme. Zvogëlimi i njëpasnjëshëm i zgjedhjeve kryhet me zbatimin e kriterëve për ndarjen e marrëveshjeve të parashikuara në dokumentacionin e tenderit.

Neni 87

(1) Organi kontraktues i qaset dialogut me secilin kandidat të zgjedhur në mënyrë të veçantë. Në dialogun bisedohet për variantet që kanë të bëjë me aranzhmanet

teknike dhe financiare, metodat për zgjedhjen e çështjeve lidhur me kornizën juridike dhe për të gjitha elementet e tjera të marrëveshjes së ardhshme, që të gjenden zgjedhje të cilat i përgjigjen nevojave të organit kontraktues. Për secilën mbledhje organi kontraktues mban procesverbal për çështjet që kanë qenë lëndë të dialogut. Procesverbalin e nënshkruan edhe kandidati i zgjedhur me të cilin është zhvilluar dialogu.

(2) Gjatë kohës së dialogut, organi kontraktues siguron trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët. Organi kontraktues nuk guxon të sigurojë informata në mënyrë diskriminuese, e cila mund të krijojë përparësi plotësuese për ndonjë nga kandidatët e zgjedhur.

(3) Organi kontraktues nuk guxon t'ua zbulojë kandidatëve të tjerë të zgjedhur zgjidhjet e propozuara ose informata të tjera të besueshme që i ka dhënë kandidati gjatë dialogut, pa pajtueshmërinë e tij.

(4) Organi kontraktues e zbaton dialogun derisa nuk e identifikon zgjidhjen adekuate.

(5) Pasi të konfirmojë se faza e dialogut ka mbaruar dhe për atë i ka informuar kandidatët e zgjedhur, organi kontraktues i thërret në afat të arsyeshëm të dorëzojnë ofertë në bazë të vendimit të zgjedhjes në fazën e dialogut.

(6) Organi kontraktues e dërgon thirrjen për dorëzimin e ofertave bashkë me dokumentacionin e tenderit e cilat duhet t'i përmbajë të gjitha elementet e domosdoshme me të cilat përshkruhet mënyra e realizimit të marrëveshjes për furnizim publik.

(7) Afati i fundit për dorëzimin e ofertave nuk guxon të jetë më i shkurtër se afati minimal i caktuar në fazën e dialogut, ndërsa në pajtim me kandidatët e zgjedhur.

Neni 88

Thirrja për paraqitjen e ofertave përmban posaçërisht:

- referencën e numrit të shpalljes;
- afatin përfundimtar për paraqitjen e ofertave;
- adresën në të cilën paraqiten ofertat, dhe
- datën dhe vendin e hapjes së ofertave.

Pjesa 4

Procedurë me bisedime me botimin paraprak të shpalljes

Neni 89

(1) Organi kontraktues zbaton procedurë me bisedime me botimin paraprak të shpalljes:

- nëse nuk ka arritur asnjë ofertë e pranueshme në procedurë të hapur, në procedurë të kufizuar ose në dialog konkurrence, ndërsa është anuluar procedura paraprake pa u ndryshuar qenësisht kushtet fillestare të dokumentacionit të tenderit;

- në raste të jashtëzakonshme kur natyra e punës, mallrat ose shërbimet ose rreziqet të cilat dalin nga ajo nuk lejojnë përcaktimin paraprak të vlerës së marrëveshjes;

- për shërbime, nëse natyra e shërbimit është ashtu që specifikimet teknike nuk mund që të caktohen në mënyrë precize të mjaftueshme të mundësojnë lidhjen e marrëveshjes me zgjedhjen e ofertës më të volitshme në pajtim me rregullat e procedurës së mbyllur ose të kufizuar, dhe

- për punë të cilat realizohen veçanërisht për nevojat e hulumtimit, testimit ose zhvillimit, ndërsa jo me qëllim fitimi të interesit ose kthim të shpenzimeve të bëra për hulumtimin dhe zhvillimin.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni, organi kontraktues nuk është i obliguar të publikojë shpallje në qoftë se në procedurën me bisedim i thërret të gjithë operatorët ekonomikë të cilët në procedurën e hapur, procedurën e kufizuar ose dialogu i konkurrencës e kanë dëshmuar aftësinë e tyre dhe të cilët kanë dorëzuar oferta në pajtim me kërkesat e procedurës adekuate. Në rast të tillë organi kontraktues nuk mund të thërret ofertues ose kandidatë të cilët nuk kanë marrë pjesëmarrje në procedurën paraprake.

(3) Në raportin nga procedura e zbatuar, komisioni jep arsyetim detal për shkaqet për zbatimin e procedurës me bisedime me publikimin paraprak të shpalljes, si dhe për mënyrën e zbatimit të procedurës.

Neni 90

(1) Afati përfundimtar për paraqitjen e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, nuk guxon të jetë më i shkurtër se 37 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për botim në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Byrosë, nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik, pa përfshirë TVSH-në, është mbi:

- 130.000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime dhe 4.000.000 euro me kundërvlerë në denarë për punë, te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij ligji, ose

- 200.000 euro me kundërvlerë në denarë për mallra dhe shërbime dhe 4.000.000 euro me kundërvlerë në denarë për punë, te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat c) dhe d) të këtij ligji.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, për shkaqe urgjente që kërkojnë realizimin e marrëveshjes në afatet më të shkurtra nga ato të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, organi kontraktues mund ta përshpejtojë procedurën, me zvogëlimin e afatit përfundimtar më së shumti për 15 ditë.

Neni 91

Nëse vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik është nën shumën nga neni 90 paragrafi (1) i këtij ligji, afati përfundimtar për paraqitjen e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje nuk mund të jetë më i shkurtër se 12 ditë nga data e dërgimit të shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Byrosë.

Neni 92

Secili operator ekonomik i interesuar ka të drejtë të paraqesë fletëparaqitje për pjesëmarrje në procedurën me bisedime me publikimin paraprak të shpalljes, përveç në rastet nga neni 89 paragrafi (2) i këtij ligji.

Neni 93

(1) Para fillimit të bisedimeve, organi kontraktues zgjedh numër të caktuar kandidatësh të cilët do të marrin pjesë në bisedimet, ekskluzivisht në bazë të kriterëve për përcaktimin e aftësisë.

(2) Pas vlerësimit të realizuar të aftësisë, komisioni përgatit raport për vlerësimin e aftësisë së kandidatëve dhe listën e kandidatëve të kualifikuar.

(3) Në bazë të raportit të komisionit, organi kontraktues merr vendim për kandidatët e zgjedhur të cilëve do t'u dërgojë thirrje me shkrim për paraqitjen e ofertës paraprake.

(4) Organi kontraktues në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik i shënon edhe kriteret për përcaktimin e aftësisë dhe rregullat që do të zbatohen, numrin minimal të kandidatëve që ka për qëllim t'i zgjedhë dhe, nëse është e nevojshme, numrin maksimal të kandidatëve.

(5) Numri minimal i kandidatëve i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik nuk guxon të jetë më i vogël se tre.

Neni 94

(1) Numri i kandidatëve të zgjedhur doemos duhet të jetë së paku numri minimal i kandidatëve i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse numri i kandidatëve që i përmbushin kriteret për përcaktimin e aftësisë është më i vogël se numri minimal i shënuar në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, organi kontraktues mund:

- ta anulojë procedurën me bisedime me botimin paraprak të shpalljes, ose
- ta zbatojë procedurën me bisedime me botimin paraprak të shpalljes vetëm me ata kandidatë që i kanë plotësuar kriteret për përcaktimin e aftësisë, nëse numri i tyre është i mjaftueshëm që të sigurojë konkurrencë të vërtetë.

Neni 95

(1) Organi kontraktues është i obliguar që ta dërgojë thirrjen për paraqitjen e ofertës paraprake të gjithë kandidatët e zgjedhur njëkohësisht.

(2) Organi kontraktues nuk guxon në fazën e bisedimeve ta thërrasë operatorin ekonomik të paraqesë ofertë paraprake, nëse i njëjti nuk ka parashtruar fletëparaqitje për pjesëmarrje ose nuk i ka përmbushur kriteret për përcaktimin e aftësisë.

Neni 96

(1) Thirrja për paraqitjen e ofertës paraprake përmban posaçërisht:

- referencën e numrit të shpalljes;
- datën dhe vendin e mbajtjes së bisedimeve;
- afatin përfundimtar për paraqitjen e ofertave paraprake;

- nëse është e nevojshme, dokumente plotësuese që operatorët ekonomikë doemos duhet t'i paraqesin me qëllim që t'i vërtetojnë deklaratat ose t'i plotësojnë dokumentet e paraqitura në fazën e parakualifikimit me të cilat e dëshmojnë aftësinë e tyre, dhe

- kriteret për ndarjen e marrëveshjes në pajtim me dispozitat nga Kreu VII, Pjesa 3 e këtij ligji.

(2) Organi kontraktues e dërgon thirrjen për paraqitjen e ofertës paraprake bashkë me dokumentacionin e tenderit e cila përmban edhe dokumentacion përshkrues.

(3) Dokumentacioni përshkrues, i cili është pjesë e dokumentacionit të tenderit, përmban përshkrim të nevojave, qëllimeve dhe kufizimeve të organit kontraktues, mbi bazën e të cilave fillohet me procedurën me bisedime me botimin paraprak të shpalljes.

Neni 97

(1) Organi kontraktues i qaset bisedimeve me secilin kandidat të zgjedhur në mënyrë të veçantë. Gjatë bisedimeve përcaktohen të gjitha aspektet teknike, financiare dhe juridike të marrëveshjes. Për secilën mbledhje organi kontraktues mban procesverbal për çështjet që kanë qenë lëndë të bisedimeve dhe për të cilat është arritur pajtueshmëri. Procesverbalin e nënshkruan edhe kandidati i zgjedhur me të cilin janë mbajtur bisedimet.

(2) Secili kandidat i zgjedhur në bisedimet e prezanton ofertën paraprake që do të paraqesë bazë fillestare të bisedimeve, sipas mundësive, qëllimit dhe kufizimet e organit kontraktues në pajtim me dokumentacionin përshkrues.

(3) Gjatë bisedimeve, organi kontraktues siguron trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët e zgjedhur. Organi kontraktues nuk guxon të sigurojë informata në mënyrë diskriminuese, të cilat mund të krijojnë përparësi plotësuese për ndonjë nga kandidatët e zgjedhur.

(4) Organi kontraktues nuk guxon t'u zbulojë kandidatëve të tjerë të zgjedhur zgjidhjet e propozuara ose informata të tjera të besueshme që i ka dhënë kandidati gjatë bisedimeve, pa pajtueshmërinë e tij.

Neni 98

(1) Organi kontraktues, në dokumentacionin e tenderit mund të parashikojë që procedura të zhvillohet në fazë të njëpasnjëshme me qëllim që të zvogëlohet numri i ofertave paraprake për të cilat duhet të bisedohet. Zvogëlimi i numrit të ofertave paraprake kryhet në bazë të kriterëve paraprake të përcaktuara për ndarjen e marrëveshjeve për furnizim publik.

(2) Organi kontraktues i udhëheq bisedimet derisa nuk përcakton ofertë të volitshme teknike dhe ekonomike në bazë të kriterëve për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik. Bisedimet zhvillohen derisa secili kandidat i zgjedhur nuk deklaron se oferta e tij paraprake nuk mund më ta përmirësojë.

(3) Organi kontraktues kërkon nga kandidati i cili ka ofruar kushte më të volitshme gjatë bisedimeve, ta konfirmojë rezultatit nga bisedimet me paraqitjen e ofertës përfundimtare.

(4) Ofruesi në ofertën përfundimtare nuk guxon t'i ndryshojë kushtet të cilat janë të kontraktuara gjatë bisedimeve.

Pjesa 5

Procedurë me bisedime pa botimin paraprak të shpalljes

Neni 99

(1) Organi kontraktues zbaton procedurë me bisedime pa botimin paraprak të shpalljes në rastet vijuese:

1) për furnizimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve:

- kur nuk është parashtruar asnjë ofertë në procedurën e hapur ose nuk është e parashtruar asnjë fletëparaqitje për pjesëmarrje në fazën e parë të procedurës së kufizuar me kushte që të mos ndryshohen kushtet paraprake të marrëveshjes;

- kur për shkaqe teknike ose artistike, gjegjësisht nga shkaqe lidhur me mbrojtjen e të drejtave ekskluzive (patentë dhe ngjashëm), marrëveshja mund ta realizojë vetëm operator i caktuar ekonomik, dhe

- kur nga shkaqet e urgjencës të shkaktuara nga ndodhi të cilat organi kontraktues nuk ka mundur që t'i parashikojë dhe t'i përshkruhet si lëshim, nuk mund të zbatohet afati për sqarimin e procedurës së hapur, procedurës së kufizuar, procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave ose procedura me bisedime me botim paraprak të shpalljes.

2) për furnizim të mallrave:

- të prodhuara ekskluzivisht për hulumtim, eksperimentim, studim ose zhvillim, por jo për mallra në prodhim serik me të cilat do të realizohej fitim ose kthim të shpenzimeve të zhvillimit ose hulumtimit;

- kur organi kontraktues doemos duhet të furnizojë dërgesa plotësuese nga bartësi fillestar i furnizimit për shkak të zëvendësimit të pjesshëm të mallrave të zakonshme ose instalime ose zgjerimin e mallrave ekzistuese ose instalimeve, me ç'rast ndryshimi i ofruesit do ta obligonte organin kontraktues të blejë material i cili ka karakteristika të ndryshme teknike që do të kishte rezultuar me vështirësi jo kompatible dhe jo proporcionale në funksionimin dhe mirëmbajtjen. Kohëzgjatja e furnizimeve plotësuese nuk guxon të tejkalon tre vjet nga lidhja e marrëveshjes themelore, ndërsa vlera e tyre nuk guxon të tejkalon 30% nga vlera e marrëveshjes themelore, dhe

- të cilat furnizohen sipas kushteve të veçanta më të volitshme, nga ofruesi i cili i mbyll aktivitetet e tij afariste (likuidim ose falimentim), nga drejtori i falimentimit ose likuidatori, me marrëveshje paraprake me kreditorët.

3) për furnizim të shërbimeve, kur marrëveshja lëndë rrjedh sipas zbatimit të konkursit për zgjedhjen e zgjidhjes ideore dhe i ndahet pjesëmarrësit më të mirë të ranguar ose njërit prej pjesëmarrësve më të mirë të ranguar. Nëse marrëveshja ndahet të njërit prej pjesëmarrësve më të mirë të ranguar, organi kontraktues i thërret të gjithë ato të marrin pjesë në bisedimet.

4) për furnizim të punëve ose shërbimeve plotësuese të cilat nuk janë përfshirë në marrëveshjen themelore, ndërsa për shkak të rrethanave të paparashikuara janë të domosdoshme, me kusht që marrëveshja t'i ndahet realizuesit të punëve ose dhënësit të shërbimeve nga marrëveshja themelore kur:

- punët plotësuese të tilla ose shërbimet nuk mund të jenë në mënyrë teknike dhe ekonomike të veçanta nga marrëveshja themelore pa probleme më të mëdha për organin kontraktues, ose

- punët dhe shërbimet e tilla, edhe pse mund të jenë të veçanta nga realizimi i marrëveshjes themelore, janë të domosdoshme për mbarimin e tij.

(2) Vlera e përgjithshme e punëve ose e shërbimeve plotësuese nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni nuk guxon të tejkalojë 30% nga vlera e marrëveshjes themelore ndërsa kohëzgjatja e punëve dhe shërbimeve plotësuese nuk guxon të tejkalojë tri vjet nga lidhja e marrëveshjes themelore.

(3) Organi kontraktues mund të zbatojë procedurë me bisedime pa botimin e shpalljes nëse në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave me botimin e shpalljes nuk ka marrë asnjë ofertë.

(4) Në raportin nga procedura e zbatuar, komisioni jep arsyetimet detal për shkaqet për zbatimin e procedurës me bisedime pa botimin paraprak të shpalljes, si dhe për mënyrën e zbatimit të procedurës.

Pjesa 6

Procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave

Neni 100

(1) Organi kontraktues zbaton procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave:

- pa botim të shpalljes, kur vlera e përcaktuar të marrëveshjes për furnizim publik, pa përfshirë TVSH-në, është deri më 5.000 euro me kundërvlerë në denarë, ose

- me botimin e shpalljes, kur vlera e përcaktuar e marrëveshjes për furnizim publik të mallrave dhe shërbimeve është deri 20.000 euro në kundërvlerë me denarë, ndërsa të punëve deri 50.000 euro në kundërvlerë me denarë, pa përfshirë TVSH-në.

(2) Gjatë zbatimit të procedurës me kërkesë për grumbullimin e ofertave, në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat e këtij ligji, përveç nëse nuk është rregulluar ndryshe në këtë pjesë.

(3) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni, organi kontraktues njëkohësisht dorëzon kërkesë për grumbullimin e ofertave deri te tre operatorë ekonomikë.

(4) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, organi kontraktues dorëzon shpallje për procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave për shkak të shpalljes në ueb faqen e Byrosë, për çka paguan kompensim në shumë prej 15 euro në kundërvlerë me denarë, i cili do të shfrytëzohet për mirëmbajtjen e ESJN-së.

(5) Afati përfundimtar për parashtrimin e ofertave te procedura me kërkesë për grumbullimin e ofertave nuk guxon të jetë më e shkurtër se 14 ditë nga dita e botimit të shpalljes në ueb faqen e Byrosë, gjegjësisht 8 ditë nga dita e dërgimit të kërkesës deri te operatorët ekonomikë.

Neni 101

(1) Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave, organi kontraktues përpilon dokumentacion më të thjeshtë të tenderit, i cili detyrimisht përmban specifikime teknike të lëndës së marrëveshjes për furnizim publik dhe informata për mënyrën e përgatitjes dhe afatin për parashtrim të ofertave, dhe për të njëjtën nuk paguan kompensim.

(2) Nëse dokumentacioni më i thjeshtë i tenderit është direkt i kapshëm përmes mjeteve elektronike, organi kontraktues në shpalljen përfshin informata në lidhje me mënyrën për qasje deri te dokumentacioni.

Neni 102

(1) Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave pa botim të shpalljes nuk zbatohet hapje publike e ofertave.

(2) Organi kontraktues në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave pa botimin e shpalljes e konstaton veçanërisht aftësinë për kryerjen e veprimtarisë profesionale të operatorëve ekonomikë.

(3) Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave me botimin e shpalljes zbatohet hapje publike e ofertave, me ç'rast në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat nga Kreu VII, Pjesa 1, seksionet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji.

(4) Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave me botim të shpalljes, operatorët ekonomikë aftësinë e tyre e vërtetojnë me dorëzim të deklaratës.

(5) Operatorët ekonomikë, oferta e të cilëve është e zgjedhur për më e volitshmja, është i obliguar që organit kontraktues t'ia dorëzojë dokumentet për vërtetimin e aftësisë së tyre, të definuar në dokumentacionin më të thjeshtë të tenderit.

(6) Dokumentet për përcaktimin e aftësisë nuk guxojnë të jenë më të vjetra se 6 muaj në ditën e hapjes publike të ofertave.

(7) Nëse operatori ekonomik nuk i dorëzon dokumentet nga paragrafi (5) i këtij neni në afat prej 5 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, ose të njëjtat janë jo valide ose jo adekuate për përcaktimin e aftësisë, organi kontraktues e thërret operatorin tjetër ekonomik të ranguar me radhë ose e anulon procedurën.

(8) Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave nuk lejohen ofertat alternative.

(9) Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e ofertave nuk zbatohen ankande elektronike.

(10) Procedura me kërkesë për grumbullimin e ofertave nuk mund të zbatohet përmes trupit qendror për furnizim.

Neni 103

(1) Organi kontraktues është i obliguar të mbajë evidencë të procedurave me kërkesë për grumbullimin e ofertave.

(2) Organi kontraktues i dorëzon ekzemplar në formë elektronike nga evidenca e procedurave me kërkesë për grumbullimin e ofertave Byrosë më së voni deri më 31 korrik dhe deri më 31 janar për marrëveshje për furnizim publik të lidhura në 6 muajt paraprak.

Neni 104

Formën dhe përmbajtjen e shpalljes, njoftimin për anulim të procedurës dhe formularin e evidencës së procedurave me kërkesë për grumbullimin e ofertave i përcakton ministri i Financave.

Pjesa 7

Konkurs për zgjedhjen e zgjidhjes ideore

Neni 105

Organi kontraktues zbaton konkurs për zgjedhjen e zgjidhjes ideore në pajtim me nenin 21 paragrafin (3) të këtij ligji, si procedurë e veçantë me ndarjen e shpërblimeve, ose si pjesë nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve.

Neni 106

Organi kontraktues në dokumentacionin për konkurs i shënon të gjitha informatat, kushtet, rregullat ose kriteret me qëllim që pjesëmarrësve potencialë t'u sigurohen informata të sakta dhe të plota për zgjedhjen e zgjidhjes ideore.

Neni 107

Dokumentacioni për konkurs veçanërisht përmban:

- të dhëna për organin kontraktues;
- udhëzime në lidhje me afatin dhe kushtet që duhet të plotësohen për pjesëmarrje në konkurs;
- kushte minimale për përcaktimin e aftësisë që i ka përcaktuar organi kontraktues, si dhe dokumente që duhet t'i dorëzojnë pjesëmarrësit që ta dëshmojnë plotësimin e

kushteve, në qoftë se konkursi është pjesë nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve;

- të gjitha kushtet të cilat u janë të domosdoshme pjesëmarrësve për përpilimin dhe prezantimin e planeve dhe projekteve të tyre;

- shuma e shpërblimeve që ndahen, nëse konkursi për zgjedhje të zgjidhjes ideore zbatohet si procedurë e veçantë;

- obligim që organi kontraktues të lidhë marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve me pjesëmarrësin më të mirë të ranguar ose me njërin nga pjesëmarrësit më të mirë të ranguar, kur konkursi zbatohet si pjesë nga procedura për ndarjen e marrëveshjeve për furnizim publik të shërbimeve, dhe

- informata detale dhe të plota për kriteret që do të zbatohen për zgjedhjen e projektit ose projekteve më të mira të ranguar.

Neni 108

(1) Afati përfundimtar për paraqitjen e planeve ose projekteve, nuk guxon të jetë më i shkurtër se 52 ditë nga dita e dërgimit të shpalljes për botim në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Byrosë.

(2) Përmbajtja e planeve dhe projekteve të parashtruara është sekrete deri në skadimin e afatit përfundimtar për parashtrimin e tyre.

Neni 109

Nëse organi kontraktues kërkon nga operatorët ekonomikë planet dhe projektet t'i dërgojnë me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, në mënyrë adekuate zbatohen nenet 60 dhe 61 të këtij ligji.

Neni 110

(1) Nëse konkursi është pjesë nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve, organi kontraktues në suazat e dokumentacionit për konkursin, mund të kërkojë plotësimin e kushteve minimale me të cilat pjesëmarrësit duhet që ta dëshmojnë aftësinë e tyre për realizimin e marrëveshjes.

(2) Numri i pjesëmarrësve të zgjedhur doemos duhet të jetë i mjaftueshëm që të sigurohet konkurrencë e vërtetë.

Neni 111

(1) Vlerësimin e planeve dhe projekteve të parashtruara në konkurs për zgjedhje të zgjidhjes ideore e bën komisioni i jurisë i zgjedhur nga organi kontraktues. Komisioni i jurisë përbëhet prej së paku 3 anëtarë, të cilët janë të pavarur nga pjesëmarrësit dhe janë persona me kualifikime adekuate profesionale dhe përvojë në atë sferë.

(2) Nëse nga pjesëmarrësit të konkursit kërkohet kualifikim i veçantë profesional, më së paku një e treta e anëtarëve të komisionit të jurisë doemos duhet të kenë kualifikime të njëjta ose adekuate profesionale si pjesëmarrësit.

Neni 112

(1) Anonimiteti i pjesëmarrësve doemos duhet të ruhet para komisionit të jurisë derisa ajo nuk sjell mendim ose vendim.

(2) Komisioni i jurisë është i pavarur në sjelljen e vendimeve të tij.

Neni 113

(1) Komisioni i jurisë i vlerëson planet dhe projektet e parashtruara në bazë të kriterëve për vlerësim të shënuara në shpalljen.

(2) Komisioni i jurisë u dorëzon raport organit kontraktues dhe pjesëmarrësve, të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e saj, në të cilin paraqitet rangimi i planeve ose projekteve në bazë të vlerësimit të tyre të kualifikimit dhe vërejtjet konkrete, si dhe, në qoftë se është e nevojshme, listë të çështjeve që duhet të qartësohen.

Neni 114

(1) Komisioni i jurisë mund të thërrasë pjesëmarrës të konkursit të përgjigjen në pyetjet nga neni 113 paragrafi (2) i këtij ligji, për shkak qartësisht të të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me planin dhe projektin e propozuar.

(2) Komisioni i jurisë mban procesverbal nga diskutimet që janë mbajtur në pajtim me dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni.

KREU VI

Mënyra të veçanta për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik

Pjesa 1

Marrëveshje kornizë

Neni 115

(1) Organi kontraktues lidh marrëveshje kornizë me zbatimin e procedurës së hapur ose procedurës së kufizuar.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, organi kontraktues mund të lidhë marrëveshje kornizë me zbatimin e procedurave të tjera vetëm në raste të veçanta në pajtim me këtë ligj.

(3) Organi kontraktues nuk guxon që t'i shfrytëzojë marrëveshjet kornizë me qëllim që të pengohet, kufizohet ose të priset konkurrenca.

Neni 116

(1) Organi kontraktues mund të lidhë marrëveshje kornizë për kohëzgjatje e cila është adekuate me natyrën e lëndës së furnizimit, por jo më shumë se tre vjet.

(2) Marrëveshjet për furnizim publik të ndara në bazë të marrëveshjes kornizë lidhen në mes organit kontraktues dhe operatorit ekonomik i cili është palë në marrëveshjen adekuate.

(3) Organi kontraktues nuk guxon të ndajë marrëveshje për furnizim publik lënda e të cilës është furnizim i shërbimit, i mallrave ose i punës që nuk është e paraparë në marrëveshjen kornizë.

(4) Organi kontraktues përcakton kritere minimale për përcaktimin e aftësisë së kandidatëve ose të ofruesve në bazë të vlerës së përcaktuar të marrëveshjes më të madhe për furnizim publik që duhet të ndahet për kohëzgjatjen e marrëveshjes kornizë.

Neni 117

(1) Nëse organi kontraktues lidh marrëveshje kornizë me një operator ekonomik, marrëveshja veçanërisht i përmban:

- obligimet që i ndërmerr operatori ekonomik sipas ofertës teknike;
- çmimin për njësi që operatori ekonomik e ka paraparë në ofertën financiare, në bazë të së cilës vlerësohet çmimi i secilës marrëveshje për furnizim publik e cila ndahet në bazë të marrëveshjes, dhe
- në qoftë se është e nevojshme, kushte të veçanta dhe formula për përcaktimin e dallimeve në çmim.

(2) Organi kontraktues ndan marrëveshje për furnizim publik në bazë të marrëveshjes kornizë me plotësimin e kushteve teknike dhe financiare, si dhe sasitë maksimale të parapara në marrëveshjen kornizë.

(3) Gjatë ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik në bazë të marrëveshjes kornizë, organi kontraktues me shkrim e njofton operatorin ekonomik.

Neni 118

(1) Nëse organi kontraktues lidh marrëveshje kornizë me më shumë operatorë ekonomikë, numri i tyre nuk guxon të jetë më i vogël se tre.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, numri i operatorëve ekonomik mund të jetë më i vogël në qoftë se nuk ka numër të mjaftueshëm të operatorëve ekonomikë të cilët i plotësojnë kriteret për përcaktimin e aftësisë dhe të njëjtat kanë parashtruar oferta të pranueshme.

Neni 119

(1) Kur organi kontraktues lidh marrëveshje kornizë me më shumë operatorë ekonomikë, marrëveshja veçanërisht përmban:

- obligimet që i ndërmerr secili operator ekonomik sipas ofertës teknike;
- çmimin për njësi që secili operator ekonomik e ka parashtruar në ofertën financiare;
- në qoftë se është e nevojshme, kushte të veçanta dhe formula për përcaktimin e dallimeve në çmim, dhe
- elemente të tjera të cilat organi kontraktues i llogarit si të nevojshme.

(2) Organi kontraktues ndan marrëveshje për furnizim publik në bazë të marrëveshjes kornizë të lidhur me më shumë operatorë ekonomikë:

- pa grumbullimin e sërishëm të ofertave, ose
- me grumbullimin e sërishëm të ofertave nga të gjithë operatorët ekonomikë të cilët janë palë në marrëveshjen kornizë.

(3) Në rastet nga paragrafi (2) alineja 2 e këtij neni, marrëveshja kornizë përmban edhe kushtet:

- që mbeten të pandryshuara gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes, dhe
- që do të jenë lëndë të grumbullimit të sërishëm të ofertave.

(4) Organi kontraktues mund të ndan marrëveshje për furnizim publik në pajtim me paragrafin (2), alineja 1 e këtij neni, vetëm nëse të gjithë kushtet të cilat e rregullojnë ndarjen e marrëveshjeve janë të përcaktuara në marrëveshjen kornizë.

(5) Organi kontraktues mund të ndan marrëveshje për furnizim publik në pajtim me paragrafin (2), alineja 2 e këtij neni, në rastet ku të gjitha kushtet për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik nuk janë të përcaktuara në marrëveshjen kornizë, me parashtrimin e sërishëm të ofertave me ç'rast ofruesit sërish konkurrojnë në bazë të të njëjtave dhe në qoftë se është e nevojshme me formulimin më preciz të kushteve të përcaktuara në marrëveshjen kornizë.

Neni 120

(1) Gjatë ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik në bazë të nenit 119 paragrafi (2), alineja 2 e këtij ligji, organi kontraktues sërish grumbullon oferta sipas procedurës si vijon:

- për secilën marrëveshje për furnizim publik, organi kontraktues dorëzon kërkesë në formë të shkruar për grumbullimin e ofertave të të gjithë ofruesit të cilët janë palë në marrëveshjen kornizë;
- organi kontraktues përcakton afat të arsyeshëm i cili do të mundësojë që të parashtrohen oferta për secilën marrëveshje për furnizim publik duke mbajtur llogari për ndërlikueshmërinë e lëndës së marrëveshjes dhe kohën e nevojshme që të përgatiten dhe të paraqiten ofertat;
- ofertat paraqiten në formë të shkruar dhe organi kontraktues i hap në afatin e përcaktuar. Përmbajtja e ofertave mbetet e besueshme derisa organi kontraktues nuk i njofton ofruesit për zgjedhjen e bërë, dhe
- organi kontraktues ia ndan secilën marrëveshje për furnizim publik ofruesit i cili e ka parashtruar ofertën më të mirë në bazë të kriterëve për ndarjen e marrëveshjes të përcaktuara në marrëveshjen kornizë.

(2) Thirrja për grumbullimin e sërishëm të ofertave përmban posaçërisht:

- informata për sasitë dhe kushte të veçanta që e përbëjnë lëndën e marrëveshjes që duhet të ndahen;
- informata për elementet që do të jenë lëndë e grumbullimit të sërishëm të ofertave, si dhe kriteret për ndarjen e marrëveshjes që do të zbatohen për zgjedhjen e operatorit ekonomik të cilit do t'i ndahet marrëveshja, dhe
- informata për afatin përfundimtar për parashtrimin e ofertave dhe mënyra e parashtrimit të tyre.

Pjesa 2**Ankandi elektronik****Neni 121**

(1) Organi kontraktues mund të shfrytëzon ankand elektronik:

- si fazë e fundit në procedurë të hapur, procedurë të kufizuar ose në procedurë me bisedime me botim paraprak të shpalljes në rastet nga neni 89 paragrafi (1) alineja 1 nga ky ligj, para ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik dhe vetëm nëse specifikimet teknike janë të definuara në mënyrë precize, ose
- gjatë grumbullimit të sërishëm të ofertave nga operatorët ekonomikë të cilët janë palë në marrëveshjen kornizë në pajtim me nenin 119, paragrafin (5) dhe neni 120 i këtij ligji.

(2) Organi kontraktues e thekson shfrytëzimin e ankandit elektronik në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe në dokumentacionin e tenderit.

Neni 122

Organi kontraktues nuk guxon të shfrytëzon ankand elektronik me qëllim që ta pengojë, kufizojë ose prish konkurrencën ose ta ndryshojë lëndën e marrëveshjes për furnizim publik në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe në dokumentacionin e tenderit.

Neni 123

Ankandi elektronik nuk shfrytëzohet për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve dhe punëve të cilët përfshijnë shërbime intelektuale, projektim dhe shërbime të ngjashme.

Neni 124

Nëse organi kontraktues shfrytëzon ankand elektronik, është i obliguar që në dokumentacionin e tenderit t'i përfshijë:

- pjesën e ofertës e cila do të jetë lëndë e ankandit elektronik, me kusht që i njëjti të mund të caktohet dhe shprehet në numra ose përqindje;
- kufizimet e vlerës deri te e cila mund që të përmirësohet pjesa nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni, në pajtim me specifikimet teknike të lëndës së marrëveshjes;
- informatat të cilat do t'u jenë të kapshme ofruesve gjatë ankandit elektronik dhe kur këto informata do t'u jenë të kapshme;
- informata adekuate për zbatimin e ankandit elektronik; dhe
- kushte me të cilat ofruesit do të mund të licitojnë, ndërsa veçanërisht dallimet minimale të cilat janë të lejuara në procesin e ankandit negativ.

Neni 125

(1) Para se të fillojë me ankand elektronik, organi kontraktues bën evaluim të tërësishëm të aftësisë dhe të ofertave të para të ofruesve në pajtim me kushtet dhe kriteret nga dokumentacioni i tenderit.

(2) Organi kontraktues i thërret të gjithë ofertuesit të cilët kanë parashtruar oferta të pranueshme të dorëzojnë çmime të reja ose vlera të reja për pjesën e ofertës e cila është lëndë e ankandit elektronik. Ftesa njëkohësisht dorëzohet deri te të gjithë ofertuesit sipas mënyrës elektronike.

(3) Në ftesën theksohet data dhe koha e fillimit të ankandit, mënyra e zbatimit të ankandit, si dhe të gjitha informatat e nevojshme për lidhjen me mjete elektronike që shfrytëzohen.

(4) Nëse kriteri për ndarjen e marrëveshjet është ofertë ekonomike e volitshme, në ftesën theksohet edhe rezultati nga evalvimi i tërësishëm i ofertës adekuate të parë të ofertuesit deri te i cili dërgohet ftesa.

(5) Ankandi negativ elektronik mund të fillojë më së shumti dy ditë para datës në të cilën janë dërguar ftesa për pjesëmarrje në ankand elektronik.

Neni 126

(1) Lëndë e ankandit elektronik mund të jetë:

- vetëm çmimi, kur kriteri për ndarje të marrëveshjes është vetëm çmimi më i ulët, ose
 - çmimi ose vlerat e reja të pjesës nga oferta e cila është lëndë e ankandit elektronik e theksuar në dokumentacionin e tenderit, nëse kriteri për ndarje të marrëveshjes është ofertë ekonomike më e volitshme.
- (2) Ankand elektronik zbatohet në disa rrethe të njëpasnjëshme.

Neni 127

(1) Gjatë kohës të secilit rreth të ankandit elektronik, organi kontraktues të gjithë ofruesve ua dorëzon informatat e nevojshme të përcaktojnë si janë të reaguar në çdo kohë. Organi kontraktues mund që t'u dorëzojë edhe informata të tjera në lidhje me:

- numrin e pjesëmarrësve në rrethin adekuat nga ankandi elektronik, dhe
- çmimet e reja ose vlera që kanë qenë të parashtruara në rrethin adekuat nga ankandi elektronik nga ofertuesit e tjerë, me kusht që dokumentacioni i tenderit të parashikojë mundësi të tillë.

(2) Gjatë zbatimit të rretheve nga ankandi elektronik, organi kontraktues nuk guxon që ta zbulojë identitetin e ofertuesit.

Neni 128

(1) Ankandi elektronik mbyllet në një ose më tepër mënyra si vijon:

- në kohën e përcaktuar që më parë, për të cilën ofruesit kanë qenë të njoftuar në ftesën nga neni 125 paragrafi (2) i këtij ligji;
- kur numri i rretheve, i përcaktuar në ftesën nga neni 125 paragrafi (2) i këtij ligji është plotësuar, me ç'rast ftesa, gjithashtu, përmban kornizë kohore për secilin rreth, ose
- kur do të pushojnë të marrin çmime të reja ose vlera të reja të cilat i kënaqin kërkesat në lidhje me dallimet minimale me ç'rast organi kontraktues në ftesën e thekson kohën që do të jetë e lejuar të kalojë pas marrjes të ofertës së fundit, ndërsa para mbylljes së ankandit elektronik.

(2) Organi kontraktues e ndan marrëveshjen për furnizim publik në pajtim me nenin 162 të këtij ligji, ndërsa në bazë të rezultateve të marra pas mbarimit të ankandit elektronik.

Kreu VII**Ndarja e marrëveshjes për furnizim publik****Pjesa 1****Oferta dhe oferta alternative****Seksioni 1****Përgatitja dhe paraqitja e ofertave dhe e ofertave alternative****Neni 129**

(1) Ofertuesi e përgatit ofertën në pajtim me dokumentacionin e tenderit.

(2) Oferta është obligative për gjithë periudhën e vlefshmërisë që e ka përcaktuar organi kontraktues.

(3) Në raste të jashtëzakonshme, organi kontraktues mund të kërkojë nga ofertuesit vazhdimin e periudhës së vlefshmërisë të ofertave.

Neni 130

(1) Organi kontraktues mund ta vazhdojë afatin për paraqitjen e ofertave në raste kur ofertat nuk mund që të përgatiten pa vizitë të lokacionit, si dhe në rast kur organi kontraktues nuk është në mundësi që ta dorëzojë dokumentacionin e tenderit ose marrëveshja e kërkesave të dorëzuara për qartësimin në afatet kohore të përcaktuara me këtë ligj, edhe nëse të njëjtat kanë qenë të kërkuara në kohë. Në këto raste, organi kontraktues e vazhdon afatin për paraqitjen e ofertave për periudhë kohore e cila do t'u mundësojë të gjithë ofertuesit të marrin informata të plota dhe relevante për përgatitjen e ofertës, për të cilën në formë të shkruar do të jenë të njoftuar nga ana e organit kontraktues.

(2) Ofertuesi i bart rreziqet lidhur me paraqitjen e ofertës, duke përfshirë edhe forcë madhore.

(3) Oferta e cila është paraqitur pas skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave, hedhet poshtë si e vonuar dhe e njëjta do t'i kthehet ofertuesit e pahapur.

(4) Përmbajtja e ofertave mbetet e besueshme deri në datën e hapjes së tyre.

Neni 131

(1) Organi kontraktues mund që t'u lejojë ofertuesve të paraqesin ofertë alternative kur kriteri për ndarjen e marrëveshjes është oferta ekonomike më e volitshme.

(2) Në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik detyrimisht theksohet nëse është e lejuar paraqitja e ofertave alternative, në të kundërtën oferta alternative nuk do të shqyrtohen.

Neni 132

(1) Organi kontraktues i cili lejon paraqitjen e ofertave alternative, në specifikacionet teknike i definon kushtet e detyrueshme minimale që këto oferta doemos duhet t'i plotësojnë, si dhe të gjitha kushtet tjera të veçanta në lidhje me paraqitjen e tyre.

(2) Organi kontraktues nuk do t'i shqyrtojë ofertat alternative të cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 133

Nëse organi kontraktues lejon paraqitje të ofertave alternative, ai nuk guxon të refuzojë ofertë alternative në qoftë se ajo është zgjedhur si më e volitshme, vetëm për shkak të asaj që:

- marrëveshja për furnizim publik të mallrave sipas ofertës alternative e zgjedhur si më e volitshme do të kalojë në marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve, ose
- marrëveshja për furnizim publik të shërbimeve sipas ofertës alternative e zgjedhur si më e volitshme do të kalojë në marrëveshje për furnizim publik të mallrave.

Neni 134

(1) Ofertuesi e dorëzon ofertën me çmim në të cilën janë llogaritur të gjitha shpenzimet dhe lirime të çmimit të përgjithshëm të ofertës, pa TVSH, e cila theksohet veçanërisht, në denarë ose në valutë siç është e përcaktuar në dokumentacionin e tenderit. Çmimi i ofertës shënohet me numra dhe shkronja.

(2) Te marrëveshjet për furnizim publik të shërbimeve konsultuese, oferta teknike dhe financiare dorëzohen në zarfe të veçanta ose në dokumente elektronike të veçanta, në qoftë se procedura zbatohet me shfrytëzimin mjeteve elektronike, në qoftë se procedura zbatohet me shfrytëzimin e mjeteve elektronike.

(3) Çmimi i ofertës theksohet për lëndën e përgjithshme të marrëveshjes për furnizim publik. Në qoftë se lënda e marrëveshjes është i ndashëm, çmimi i ofertës theksohet veçanërisht për atë pjesë nga lënda e marrëveshjes për të cilën paraqitet oferta në pajtim me dokumentacionin e tenderit.

(4) Organi kontraktues në dokumentacionin e tenderit e përcakton valutën ose valutat në të cilat mund që të shprehet çmimi i ofertës, si dhe valuta e cila do të shfrytëzohet për evalvimin e ofertave. Lista e kursit e cila do të shfrytëzohet është lista e kursit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, ndërsa kurset e këmbimit janë ato të cilat kanë vlejtur 14 ditë para afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave.

Neni 135

(1) Ofertuesit mund që ta ndryshojnë, zëvendësojnë ose ta tërheqin ofertën e tyre para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave.

(2) Zarfet për ndryshim, zëvendësim ose tërheqje të ofertës dorëzohen të mbyllura me shenjë adekuate "ndryshim", "zëvendësim" ose "tërheqje" dhe dorëzohen në të njëjtën mënyrë si dhe ofertat.

Seksioni 2

Hapje publike të ofertave

Neni 136

(1) Hapja e ofertave te procedura e hapur, faza e dytë nga procedura e kufizuar dhe te faza e dorëzimit të ofertave nga dialogu i konkurrencës është publik, përveç gjatë zbatimit të ankandit elektronik.

(2) Hapja publike e ofertave fillon në vend dhe në kohë të përcaktuar në dokumentacionin e tenderit si afat i fundit për paraqitjen e ofertave.

(3) Gjatë hapjes të ofertave asnjë ofertë nuk guxon të hedhet poshtë, përveç ato të cilat janë të paraqitura pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave.

(4) Para fillimit të hapjes së ofertave, komisioni e përcakton numrin e ofertave të arritura, i kontrollon autorizimet e përfaqësuesve të autorizuar dhe i përcakton ndryshimet, zëvendësimet ose tërheqjet e ofertave, si dhe sjellja e tyre në kohë dhe rregull të përcaktuar të paraqitjes së ofertave.

(5) Gjatë leximit të ofertave, detyrueshëm duhet që të lexohet:

- referenca e numrit të shpalljes;
- emri i ofruesit;
- çmimi i ofertës dhe valuta në të cilën është theksuar oferta;
- lirim i dhënë eventual, dhe
- garancia e ofruar.

(6) Organi kontraktues në dokumentacionin e tenderit mund të definojë edhe elemente të tjera të cilat do të lexohen në hapjen publike.

Neni 137

(1) Komisioni do të qaset ndaj hapjes publike të ofertave në qoftë se ka arritur edhe vetëm një ofertë.

(2) Te furnizimi i shërbimeve konsultuese, komisioni së pari i evalvon ofertat teknike, ndërsa pas evalvimit të ofertave teknike në pajtim me kushtet nga dokumentacioni i tenderit, cakton hapje publike të ofertave financiare të ofertuesve të pranueshëm me ç'rast, të gjithë ofertuesit doemos duhet të njoftohen për datën, kohën dhe vendin e hapjes publike të ofertave financiare.

Neni 138

(1) Përfaqësuesit e ofertuesve duhet të dorëzojnë autorizim me shkrim nga ofertuesi për pjesëmarrje të tyre në hapjen publike të ofertave.

(2) Komisioni mban evidencë të përfaqësuesve së autorizuar të pranishëm të ofertuesve, të cilët marrin pjesë në hapjen publike të ofertave.

Neni 139

(1) Komisioni është i obliguar për procedurën e hapjes publike të ofertave të mbajë procesverbal në të cilin futen të dhënat si vijon:

- për organin kontraktues;
 - vendi dhe koha e hapjes së ofertave;
 - referenca e numrit të shpalljes;
 - emri dhe mbiemri i anëtarëve të komisionit;
 - numri i ofertave të pranuar (duke përfshirë edhe ofertat që tërhiqen, zëvendësohen ose ndryshohen);
 - numri i ofertave të vonuara;
 - emërtimi (emri) i ofertuesve;
 - garanci të dorëzuara për pjesëmarrje, nëse kërkohet;
 - çmimet e ofruara dhe lirimet;
 - vërejtjet e ofruesve, dhe
 - informata të tjera të cilat i konsideron të nevojshme.
- (2) Procesverbalin e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e komisionit.

(3) Kopje nga procesverbali për hapje publike të ofertave do të dorëzohet deri te të gjithë ofertuesit të cilët atë do ta kërkojnë dhe ofertat e të cilëve janë të hapura në hapjen publike të ofertave në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për dorëzimin e procesverbalit.

(4) Ministri i Financave e përcakton procedurën e hapjes së ofertave dhe formularin për mbajtje të procesverbalit për hapjen e ofertave.

Seksioni 3

Evalvimi i ofertave

Neni 140

(1) Lëndë e evalvimit nuk mund të jetë oferta të cilat nuk janë të hapura në hapjen publike.

(2) Te procedura e hapur, komisioni, para se të qaset ndaj evalvimit të ofertave e kontrollon kompletimin dhe validitetin e dokumentacionit për përcaktimin e aftësisë të ofertuesit.

(3) Gjatë kontrollit të kompletimit dhe validitetit të dokumentacionit për përcaktimin e aftësisë të ofertuesit dhe gjatë evalvimit të ofertës, komisioni mund të kërkojë që ofertuesit t'i qartësojnë ose plotësojnë dokumentet, në qoftë se nuk bëhet fjalë për lëshime të konsiderueshme nga dokumentacioni i kërkuar. Organi kontraktues nuk guxon të krijojë përparësi në interes të operatori të caktuar ekonomik me shfrytëzimin e qartësimit ose plotësimit të kërkuar.

(4) Sqarimin e kërkuar ofertuesi e dorëzon në formë të shkruar në afat të cilin e ka përcaktuar organi kontraktues.

(5) Asnjë ndryshim në ofertën, përveç përmirësimit të gabimeve aritmetike, nuk guxojnë që të kërkohen, të ofrohen ose të lejohen nga ana e komisionit ose nga ofertuesi.

(6) Komisioni mund direkt nga ofertuesi, ndërsa me qëllim të sqarimit të ofertës, të kërkojë përkthim në pjesën nga oferta e cila është në lidhje me dokumentacionin teknik për të cilën në dokumentacionin e tenderit ka lejuar e njëjta të jetë e përpunuar në gjuhë të huaj, dhe për të njëjtën të caktojë afat shembullor.

(7) Ofertat e papranueshme komisioni nuk do t'i evalvojë.

(8) Evalvimi i ofertave bëhet veçanërisht në pajtim me kriteret e theksuara në dokumentacionin e tenderit dhe të publikuara në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(9) Komisioni pas evalvimit të kryer do të qaset ndaj rangimit të ofertave dhe përgatitjen e propozimit për zgjedhje të ofertës më të volitshme.

(10) Anëtarët e komisioni të cilët nuk pajtohen me propozimin për zgjedhje të ofertës më të volitshme, i paraqesin qëndrimet e tyre në formë të shkruar të përgatitura si vërejtje e bashkangjitur te raporti nga procedura e zbatuar.

Neni 141

Gjatë evalvimit të ofertave te procedura e kufizuar, procedura me bisedime dhe dialog konkurrence, komisioni në mënyrë adekuate i zbaton dispozitat nga neni 140 të këtij ligji.

Seksioni 4

Raport nga procedura e zbatuar

Neni 142

(1) Te procedura e hapur, procedura e kufizuar, procedura me bisedime, procedura me dialog të konkurrencës, komisioni përgatit raport me shkrim nga procedura e zbatuar.

(2) Në varshmëri nga procedura e zbatuar, raporti nga paragrafi (1) i këtij neni veçanërisht përmban:

- emër dhe adresë të organit kontraktues, lëndë dhe vlera e vlerësuar e marrëveshjes për furnizim publik ose marrëveshjes kornizë;
- emra të kandidatëve të zgjedhur ose ofertuesve dhe arsyetimet për zgjedhjen e tyre;
- emra të kandidatëve ose ofertuesve, fletëparaqitjet e të cilëve për pjesëmarrje ose oferta janë të hedhura poshtë dhe shkaqet që kanë sjellë deri te hedhja poshtë e tyre;
- shkaqe për hedhjen poshtë të ofertave me çmim të pazakonshëm të ulët, dhe
- emër të ofertuesit ose ofertuesve oferta e të cilëve është zgjedhur për më e volitshme dhe mënyra dhe shkaqet për zgjedhjen e bërë.

(3) Raporti për vlerësimin e aftësisë të kandidatëve te procedura e kufizuar, dialogu i konkurrencës dhe procedura me bisedime me botim paraprak të shpalljes është pjesë përbërëse nga raporti për procedurën e zbatuar.

(4) Organi kontraktues është i obliguar që t'i ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme për dokumentim të zbatimit të procedurave për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik me shfrytëzimin e mjeteve elektronike.

(5) Gjatë zgjedhjes së ofertës më të volitshme, personi përgjegjës është i obliguar që ta pranojë raportin e komisionit në të cilin përmbahet propozimi për zgjedhje të ofertës më të volitshme, përveç nëse konstaton se propozimi është i përgatitur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

(6) Personi përgjegjës te organi kontraktues merr vendim për zgjedhje të ofertës më të volitshme.

(7) Formën dhe përmbajtjen e formularit të raportit nga procedura e zbatuar nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i Financave.

Pjesa 2

Përcaktimi i aftësisë

Seksioni 1

Kritere për përcaktimin e aftësisë

Neni 143

Kritere për përcaktimin e aftësisë të operatorit ekonomik janë:

- gjendja personale
- aftësia për kryerjen e veprimtarisë profesionale;
- gjendja ekonomike dhe financiare;
- aftësia teknike ose profesionale;
- standardet për sisteme për kualitet, dhe
- standardet për menaxhimin me mjedisin jetësor.

Neni 144

(1) Për zbatim të kriterëve për përcaktimin e aftësisë nga neni 143, paragrafi (1), alinetë 3 dhe 4 të këtij ligji, organi kontraktues në dokumentacionin e tenderit i thekson kushtet minimale që operatori ekonomik duhet t'i plotësojë që të kualifikohet në pajtim me seksionet 4 dhe 5 nga kjo pjesë.

(2) Organi kontraktues nuk guxon të kërkojë plotësim të kushteve të caktuara minimale në lidhje me gjendjen ekonomike dhe financiare dhe me aftësinë teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik, të cilat janë jo proporcionale me lëndën e marrëveshjes për furnizim publik.

(3) Gjatë evalvimit të ofertave në pjesë e cila ka të bëjë me aftësinë e operatorit ekonomik, gjendjet ekonomike dhe financiare, si dhe aftësinë teknike dhe profesionale të prodhuesve nuk merren parasysh.

Seksioni 2

Gjendja personale e operatorit ekonomik

Neni 145

(1) Si dëshmi për plotësimin e kriterëve për përcaktimin e gjendjes personale të operatorit ekonomik, organi kontraktues është i obliguar që t'i pranojë të gjitha dokumentet adekuate nga vendi ku operatori ekonomik është i regjistruar, të lëshuara nga organet kompetente të vendit.

(2) Nëse vendi në të cilin është regjistruar operatori ekonomik nuk i lëshon dokumentet nga neni 147 paragrafi (2) i këtij ligji, ose nëse ato nuk i përfshinë të gjitha rastet nga neni 147 i këtij ligji, organi kontraktues pranon deklarata që operatori ekonomik e verifikon tek organ kompetent.

Neni 146

Organi kontraktues e përjashton nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik secilin operator ekonomik në qoftë se ka informata se në pesë vitet e fundit, atij operatori ekonomik iu ka kumtuar aktgjykim i plotfuqishëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje të parave.

Neni 147

(1) Organi kontraktues e përjashton nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik secilin operator ekonomik në qoftë se:

- është në procedurë të falimentimit ose procedurë të likuidimit;
- ka tatime të papaguara, kontribute ose detyrime të tjera publike;
- i është kumtuar sanksion kundërvajtës - ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjegjësisht ndalesë të përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së veçantë, ose

- jep të dhëna të rrejshme ose nuk i dorëzon të dhënat që i kërkon organi kontraktues.

(2) Për të dëshmuar gjendjen e tij personale, operatori ekonomik i dorëzon dokumentet në vijim:

- deklarata të operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është kumtuar aktgjykim i plotfuqishëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje të parave;

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organ kompetent;

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent;

- vërtetim për tatime të paguara, kontribute dhe detyrime të tjera publike nga organi kompetent nga vendi ku operatori ekonomik është i regjistruar, dhe

- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është kumtuar sanksion kundërvajtës - ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjegjësisht ndalesë të përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së veçantë.

(3) Dokumentet nga paragrafi (2) i këtij neni nuk guxojnë të jenë më të vjetra se 6 muaj, ndërsa dorëzohen në origjinal ose kopje e verifikuar nga operatori ekonomik.

(4) Nëse organi kontraktues dyshon në dokumentet për përcaktimin e gjendjes personale të operatorit ekonomik, ai mund të kërkojë informata direkt nga organe kompetente të cilat i kanë lëshuar dokumentet për përcaktimin e gjendjes personale.

Seksioni 3

Aftësi për kryerjen e veprimtarisë profesionale të operatorit ekonomik

Neni 148

Organi kontraktues kërkon që çdo operator ekonomik të dorëzojë dokument për veprimtari të regjistruar si dëshmi se është i regjistruar si person fizik ose person juridik për kryerjen e veprimtarisë lidhur me lëndën e marrëveshjes për furnizim publik ose dëshmi se takon në shoqatë adekuate profesionale në pajtim me dispozitat e vendit ku është i regjistruar.

Seksioni 4

Gjendja ekonomike dhe financiare e operatorit ekonomik

Neni 149

Organi kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik që ta dëshmojë gjendjen e tij ekonomike dhe financiare, me ç'rast në dokumentacionin e tenderit theksohet me cilat dokumente do ta dëshmojë të njëjtën.

Neni 150

(1) Organi kontraktues si dëshmi për gjendjen ekonomike dhe financiare të operatorit ekonomik mund të kërkon një ose më shumë nga dokumentet në vijim:

- certifikata adekuate prej bankave;
- dëshmi për sigurim relevant për kompensim gjatë rrezikut profesional;

- raport për bilancin e gjendjes i verifikuar nga organi kompetent, gjegjësisht bilanc i reviduar i gjendjes, ose fragmente nga raporti për bilanc të gjendjes, në raste kur shpallja e bilancit të gjendjes është e përcaktuar me ligj në vendin ku operatori ekonomik është i regjistruar, dhe

- certifikatë nga qarkullimi i përgjithshëm i ndërmarrjes (e dhënë nga bilanci i suksesit e lëshuar nga organi kompetent, gjegjësisht bilanc të reviduar të suksesit) dhe, atje ku është adekuate, nga qarkullimi në sferën e cila mbulohet me marrëveshje për furnizim publik, edhe atë më së shumë për 3 vitet financiare të fundit për të cilat janë në dispozicion informatat e tilla në varshmëri nga data në të cilën ndërmarrja është themeluar ose ka filluar me punë, dhe në varshmëri nga kapshmëria e informatave të tilla.

(2) Nëse nga çfarëdo shkak të arsyeshëm operatori ekonomik nuk është në mundësi që t'i sigurojë dokumentet që i kërkon organi kontraktues, ai mundet gjendjen e vet ekonomike dhe financiare ta dëshmojë me dokumente të tjera të cilat organi kontraktues i llogarit si adekuate, me kusht që ato të japin pasqyrë reale për gjendjen ekonomike dhe financiare të operatorit ekonomik.

Neni 151

(1) Gjendja ekonomike dhe financiare e operatorit ekonomik mund të mbështetet nga subjekt tjetër, pa marrë parasysh lidhjet juridike ndërmjet operatorit ekonomik dhe atij subjekti.

(2) Nëse operatori ekonomik e dëshmon aftësinë e tij ekonomike dhe financiare duke iu referuar mbështetjes nga subjekti tjetër në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, ai është i obliguar që ta dëshmojë përkrahjen në dëshmi valide se ai subjekt do t'i japë në dispozicion të operatorit ekonomik mjete adekuate financiare. Kundër subjektit që e siguron përkrahjen financiare nuk guxon të jetë e kumtuar aktgjykim i plotfuqishëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje të parave.

(3) Nëse operatorët ekonomikë paraqesin ofertë grupore ose fletëparaqitje për pjesëmarrje, gjendja ekonomike dhe financiare dëshmohet me marrjen parasysh të resurseve të të gjithë anëtarëve të grupit. Nëse grupi i ofertuesve ose kandidatët paraqiten me përkrahje financiare prej subjekt të tretë, gjendja ekonomike dhe financiare përcaktohet në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni.

Seksioni 5

Aftësia teknike ose profesionale

Neni 152

(1) Organi kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik i cili merr pjesë në procedurën për ndarje të marrëveshjes për furnizim publik, që ta dëshmojë aftësinë e tij teknike ose profesionale.

(2) Nëse organi kontraktues kërkon dëshmi të aftësisë teknike dhe profesionale, në dokumentacionin e tenderit i thekson dokumentet me të cilat operatori ekonomik duhet që ta dëshmojë të njëjtën.

Neni 153

(1) Në procedurat për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të mallrave, aftësia teknike dhe profesionale e operatorit ekonomik mund të dëshmohet në një ose më tepër mënyra si vijon:

- listë të dërgesave kryesore të ofertuesve ose kandidatëve të kryera në 3 vitet e fundit, me vlera, data, blerës (organe kontraktues ose operatorë ekonomik); me sigurimin e vërtetimit për dërgesa të kryera të lëshuara nga pranuesit ose, në qoftë se vërtetime të tilla nuk mund të sigurohen nga shkaqe jashtë kontrollit të operatorit ekonomik, vetëm me deklaratë të tij për dërgesa të kryera;

- përshkrim të pajisjeve teknike dhe aftësim të operatorit ekonomik, masa për sigurim të kualitetit dhe pajisja e tij dhe aftësim për hulumtim dhe analizë;

- deklaratë për personel të angazhuar teknik dhe organe teknike pa marrë parasysh nëse ato drejtpërdrejt i takojnë operatorit ekonomik;

- mostra, përshkrim dhe/ose fotografi të prodhimeve të cilat janë lëndë të dërgesës, ndërsa besueshmërinë e të cilit operatori ekonomik është i obliguar që ta vërtetojë në qoftë se atë e kërkon organi kontraktues;

- vërtetime të lëshuara nga organe kompetente për kontroll të kualitetit me kompetencë të pranuar, ndërsa e cila e teston volitshmërinë e prodhimeve që qartë ka qenë e konstatuar me udhëzimin ndaj specifikimeve dhe standardeve;

- në rast kur merren mallra të komplikuar, ose në raste ekskluzive për dedikim të veçantë, sigurohet kontroll i kapaciteteve prodhuese të operatorit ekonomik, ose nëse është e nevojshme edhe të kapaciteteve të tij për studim dhe hulumtim, si dhe masave për kontroll të kualitetit, e cila e zbaton organi kontraktues ose në emër të tij e zbaton organi kompetent në vendin në të cilin operatori ekonomik është i regjistruar, dhe

- njoftim për elementet e marrëveshjes që operatori ekonomik ka ndërmend t'ia cedojë realizuesit.

(2) Në procedurat për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të shërbimeve, aftësia teknike dhe profesionale e operatorit ekonomik mund të dëshmohet në një ose më shumë mënyra vijuese:

- listë të shërbimeve kryesore të ofertuesve ose kandidatëve të kryera në 3 vitet e fundit, me vlera, data, blerës (organe kontraktues ose operatorë ekonomik); me sigurimin e vërtetimit për shërbime të kryera të lëshuara nga pranuesit ose, në qoftë se vërtetime të tilla nuk mund të sigurohen nga shkaqe jashtë kontrollit të operatorit ekonomik, vetëm me deklaratë të tij për shërbime të kryera;

- kualifikime arsimore dhe profesionale të operatorit ekonomik ose kuadrit profesional të tij, dhe veçanërisht personave që janë përgjegjës për dhënien e shërbimit konkret;

- deklaratë për personel të angazhuar teknik dhe organe teknike pa marrë parasysh nëse ato drejtpërdrejt i takojnë operatorit ekonomik;

- deklaratë të operatorit ekonomik për numrin mesatar vjetor të të punësuarve dhe për numrin e kuadrit udhëheqës në tre vitet e fundit;

- deklaratë për pajisjen teknike dhe aftësim të operatorit ekonomik dhe për potenciale të tjera me të cilat ai disponon për kryerjen e shërbimeve konkrete dhe sigurimin e kualitetit;

- në rast kur merren shërbime të komplikuar, ose në raste ekskluzive për dedikim të veçantë, sigurohet kontroll i kapaciteteve prodhuese të operatorit ekonomik, ose nëse është e nevojshme edhe të kapaciteteve të tij për studim dhe hulumtim, si dhe masave për kontroll të kualitetit, e cila e zbaton organi kontraktues ose në emër të tij e zbaton organi kompetent në vendin në të cilën operatori ekonomik është i regjistruar, dhe

- njoftim për elementet e marrëveshjes që operatori ekonomik ka për qëllim t'ia cedojë realizuesit.

(3) Në procedurat për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të punëve, aftësia teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik mund të dëshmohet në një ose më tepër mënyra si vijon:

- listë të punëve të cilat janë kryer në 5 vitet e fundit me paraqitjen e vërtetimit për realizim të kënaqshëm të punëve më të rëndësishme; vërtetime duke përfshirë vlerë, kohë dhe lokacion të realizimit të punëve dhe të dhëna nëse punët janë realizuar në pajtim me rregullat e punës afariste dhe nëse janë të kryera sipas rregullës;

- kualifikime arsimore dhe profesionale të operatorit ekonomik ose kuadrit udhëheqës të tij, dhe veçanërisht personave të cilët janë përgjegjës për realizimin e punëve konkrete;

- deklaratë për personal të angazhuar teknik dhe organe teknike, veçanërisht ato të detyruar për kontroll të kualitetit, pa marrë parasysh nëse ato drejtpërdrejt i takojnë operatorit ekonomik;

- deklaratë të operatorit ekonomik për numrin mesatar vjetor të të punësuarve dhe për numrin e kuadrit teknik në tre vitet e fundit;

- deklaratë për pajisje teknike që operatori ekonomik e ka në dispozicion për realizimin e punëve konkrete, dhe

- njoftim për elementet e marrëveshjes që operatori ekonomik ka për qëllim t'ia cedojë realizuesit.

Neni 154

(1) Aftësia teknike dhe profesionale e operatorit ekonomik munden të jenë të përkrahura nga subjekt tjetër, pa marrë parasysh lidhjet juridike ndërmjet operatorit ekonomik dhe atij subjekti.

(2) Nëse operatori ekonomik e tregon aftësinë e vet teknike ose profesionale duke u thirrur në përkrahjen nga subjekti tjetër në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, ai është i detyruar ta dëshmojë përkrahjen me dëshmi të vlefshme se ai subjekt do t'i lejë në dispozicion operatorit ekonomik resurset përkatëse teknike dhe profesionale. Kundër subjektit i cili e siguron përkrahjen financiare nuk guxon të jetë i kumtuar aktgjykim i plotfuqishëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje parash.

(3) Nëse operatorët ekonomikë paraqesin ofertë grupe ose fletëparaqitje për pjesëmarrje, aftësia teknike dhe profesionale dëshmohet me marrjen parasysh të resurseve të të gjithë anëtarëve të grupit. Nëse grupi i ofertuesve ose i kandidatëve paraqitet me përkrahje teknike ose profesionale nga subjekti i tretë, ose subjekte të treta, aftësitë teknike dhe profesionale përcaktohen në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni.

Seksioni 6

Standarde për sisteme për kualitet

Neni 155

Kur kërkohet dorëzimi i certifikatave të lëshuara nga institucionet e pavarura, me të cilat vërtetohet se operatori ekonomik u përmbahet disa standardeve të caktuara për garantimin e kualitetit, organi kontraktues u referohet sistemeve për kualitet të bazuara mbi standardet relevante evropiane ose standardeve ndërkombëtare.

Neni 156

Në bazë të parimit për njohje reciproke, organi kontraktues i pranon certifikatat ekuivalente të lëshuara nga institucionet e themeluara në vendet anëtare të Unionit Evropian.

Seksioni 7**Standarde për administrim me mjedisin jetësor**

Neni 157

Nëse organi kontraktues kërkon respektimin e standardeve të caktuara për administrim me mjedisin jetësor, ai thirret në:

- Shemën për administrim me mjedisin jetësor dhe revizionin e Bashkësisë (EMAS), ose
- standardet për administrim me mjedisin jetësor të bazuara në standardet relevante evropiane ose ndërkombëtare të vërtetuara nga institucionet për akreditim ose vlerësim të përshtatshmërisë ose nga trupat relevante evropiane ose ndërkombëtar të akredituara për certifikim.

Neni 158

Në bazë të parimit për njohje reciproke, organi kontraktues i pranon certifikatat ekuivalente të lëshuara nga institucione të themeluara në vendet anëtare të Unionit Evropian.

Pjesa 3**Kriteret për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik**

Neni 159

Organi kontraktues është i detyruar që në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, ta theksojë kriterin për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik të përcaktuar njëherë, nuk guxon të ndryshohet gjatë gjithë kohëzgjatjes së procedurës për ndarjen e marrëveshjes.

Neni 160

(1) Kriter për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik mund të jetë:

- oferta ekonomike më e volitshme, ose
- çmimi më i ulët.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse marrëveshja për furnizim publik ndahet me zbatimin e procedurës për dialog konkurrent, kriteri për ndarjen e marrëveshjes është oferta ekonomike më e volitshme.

Neni 161

(1) Nëse kriter për ndarjen e marrëveshjes është oferta ekonomikisht më e volitshme, ofertë më e volitshme është ajo që do të fitojë numër më të madh pikësh nga elementet e ndryshme të cilët bartin numër përkatës të pikëve maksimale.

(2) Elementet e kriterit të ofertës më të volitshme ekonomike nga paragrafi (1) i këtij neni mundet të jetë çmimi, karakteristikat e kualitetit, karakteristikat teknike dhe funksionale, karakteristikat ekologjike, shpenzimet operative, ekonomia, shërbimet post - shitëse dhe përkrahja teknike, koha e dërgesës ose kryerja e elementeve të tjera të rëndësishme për evalvim të ofertave.

(3) Elementet e kriterit ekonomik të ofertës më të volitshme, si dhe numri maksimal i pikëve për çdo element veç e veç doemos duhet qartë të jenë të definuara në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, konkretisht të jenë të lidhura me lëndën e marrëveshjes për furnizim publik, dhe përderisa do të jenë të përcaktuara, nuk guxojnë të ndryshohen gjatë gjithë kohëzgjatjes së procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(4) Organi kontraktues është i detyruar në dokumentacionin tender të japë sqarim si do t'i vlerësojë dhe zbatojë elementet e kriterit ekonomik të ofertës më të volitshme.

(5) Metodologjia për shprehjen e kriterëve për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik në poenë e përcakton ministri i Financave.

Pjesa 4**Ndarja e marrëveshjes për furnizim publik**

Neni 162

Organi kontraktues e zgjedh ofertën më të volitshme, për çka merr vendim, në bazë të kriterit për ndarjen e marrëveshjes të përcaktuar në shpallje për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe në dokumentacionin tender, nëse ofertuesi oferta e së cilit është më e volitshme i plotëson kriteret e caktuara për përcaktimin e aftësisë.

Neni 163

(1) Nëse oferta e caktuar përmban çmim të pazakonshëm të ulët, e që në mënyrë të konsiderueshme devijon nga çmimi i vlerësuar i mallrave, i shërbimeve ose punëve lëndë të marrëveshjes për furnizim publik, organi kontraktues nga ofertuesi kërkon në formë të shkruar dhe para refuzimit të ofertës, detaje në lidhje me ofertën për të cilën llogarit se janë të rëndësishme, dhe i kontrollon dëshmitë që kanë qenë të dorëzuara për arsyetimin e çmimit të ofertës.

(2) Organi kontraktues i merr parasysh dëshmitë që i ka dorëzuar ofertuesi në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, veçanërisht në raport me:

- bazën ekonomike për formimin e çmimit e cila e pasqyron procesin prodhues ose shërbimet e dhëna
- zgjidhjet teknike të zgjedhura ose çfarëdo kushtesh të tjera veçanërisht të volitshme, të cilat ofertuesi i ka në dispozicion për kryerjen e punëve, ose për sigurimin e mallrave ose shërbimeve
- origjinaliteti i mallrave, shërbimeve ose punëve të ofruara nga ana e ofertuesit;
- respektim i dispozitave për mbrojtjen gjatë punës dhe kushtet e punës gjatë kryerjes së punëve, sigurimin e shërbimeve ose dorëzimit të mallrave, dhe
- Mundësia ofertuesi të shfrytëzojë ndihmë shtetërore.

Neni 164

(1) Nëse organi kontraktues vërteton se çmimi i ofertës është i pazakonshëm i ulët, meqenëse ofertuesi ka fituar ndihmë shtetërore, oferta mundet të jetë e refuzuar në bazë të saj nëse, me kërkesë të sqarimeve plotësuese, ofertuesi nuk ka treguar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, se ndihma shtetërore ka qenë e ndarë ligjërisht.

(2) Kur organi kontraktues ka refuzuar ofertë në bazë të paragrafit (1) të këtij neni, është i detyruar të dërgojë njoftim deri në Byro.

Neni 165

(1) Organi kontraktues e lidh marrëveshjen për furnizim publik me ofertuesin oferta e së cilit është e zgjedhur si më e volitshme në bazë të ofertës teknike dhe financiare.

(2) Nëse ofertuesi i zgjedhur heq dorë nga arritja ose zbatimi i marrëveshjes, organi kontraktues mundet ta lidh me ofertuesin vijues të ranguar.

(3) Organi kontraktues është i detyruar t'i ruajë dokumentet në bazë të të cilave është kryer zgjedhja e ofertës më të volitshme.

Neni 166

Çdo person i cili ka interes juridik në lidhje me procedurën për furnizim publik ose marrëveshjen për furnizim publik, duke përfshirë edhe prokurorin publik, mundet të kërkojë të ngrihet procedurë e pavlefshmërisë të marrëveshjeve për furnizime publike.

Pjesa 5**Njoftim i kandidatëve ose i ofertuesve**

Neni 167

(1) Organi kontraktues, në varshmëri nga procedura e cila përdoret për ndarjen e marrëveshjes për furnizim

publik, me shkrim i njofton kandidatët, përkatësisht ofertuesit për vendimet në lidhje me parakualifikimin e kryer, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, lidhjen e marrëveshjes kornizë ose prishjen e procedurës për ndarjen e marrëveshjes. Njoftimi dorëzohet në afat prej tre ditësh nga sjellja e vendimit përkatës.

(2) Në bashkëngjitje të njoftimit dorëzohet edhe ekzemplar nga vendimi përkatës.

(3) Njoftimi nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në formë të shkruar.

Neni 168

Në varshmëri nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në njoftimin nga neni 167 paragrafi (1) i këtij ligji, organi kontraktues është i detyruar ta njoftojë ofertuesin ose ofertuesit, oferta e së cilëve është e zgjedhur si më e volitshme, si dhe kandidatët ose ofertuesit që kanë qenë të refuzuar ose oferta e së cilit nuk ka qenë e zgjedhur si më e volitshme, për arsyet e sjelljes së vendimit, edhe atë çdo:

- kandidat i pazgjedhur, për arsyet e refuzimit të fletëparaqitjes së tij për pjesëmarrje;
- ofertues oferta e së cilit është refuzuar, për arsyet e refuzimit të ofertës së tij, me arsyetim në detaje pse oferta është e papranueshme, dhe
- ofertues i cili ka paraqitur ofertë të pranueshme e cila nuk ka qenë e zgjedhur si më e volitshme, për emrin e ofertuesit të zgjedhur ose ofertues dhe arsyet për zgjedhjen.

Pjesa 6

Anulimi i procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik

Neni 169

(1) Organi kontraktues mundet ta anulojë procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik nëse:

- numri i kandidatëve është më i ulët nga numri minimal i paraparë për procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik në pajtim me këtë ligj;
- nuk është paraqitur asnjë ofertë e pranueshme
- janë të paraqitura oferta të pranueshme të cilat nuk mundin të krahasohen për shkak të qasjes së ndryshme në ofertat teknike ose financiare;
- janë shkaktuar ndryshime të paparashikueshme në buxhetin e organit kontraktues;
- ofertuesit kanë ofruar çmime dhe kushte për kryerjen e marrëveshjes për furnizim publik të cilat janë më të pavolitshme nga çmimet reale të tregut;
- për shkak të rrethanave të paparashikuara dhe objekteve kanë ndryshuar nevojat e organit kontraktues, ose
- organi kontraktues nuk mundet të kryejë zgjedhje të ofertës më të volitshme për shkak të shkeljeve thelbësore të ligjit në pajtim me nenin 210 nga ky ligj.

(2) Personi përgjegjës tek organi kontraktues sjell vendim për anulimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

Neni 170

(1) Organi kontraktues i njofton me shkrim të gjithë pjesëmarrësit në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, më së voni në afat prej tre ditësh nga dita e anulimit, në lidhje me ndërprerjen e detyrimeve të pjesëmarrësve që dalin nga paraqitja e ofertave dhe për shkaqet e anulimit të procedurës.

(2) Organi kontraktues deri te Byroja dorëzon njoftim për anulimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik në afat prej 30 ditësh nga dita e anulimit të procedurës, për arsye të shpalljes së veb faqes së Byrosë.

Kreu VIII

Dosja e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik

Neni 171

Organi kontraktues është i detyruar të formojë dosje për procedurën për çdo marrëveshje e ndarë për furnizim publik ose marrëveshje kornizë të arritur.

Neni 172

Organi kontraktues e ruan dosjen për procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike së paku 5 vite nga dita e kryerjes së marrëveshjes përkatëse për furnizim publik.

Neni 173

Në varshmëri nga procedura e zbatuar për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, dosja për procedurën veçanërisht përmban:

- vendim për furnizim publik;
- njoftim paraparak indikativ dhe dëshmi se e njëjta është dorëzuar për shpallje;
- shpallje për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe dëshmi se i njëjti është dorëzuar për shpallje;
- dokumentacion tenderi;
- fletëparaqitjet e arritura për pjesëmarrje;
- komunikimi në mes organit kontraktues dhe operatorëve ekonomikë;
- raport për vlerësim të aftësisë së kandidatëve;
- vendim për zgjedhje të kandidatëve të kualifikuar;
- ofertat e arritura;
- procesverbal nga hapja publike;
- deklarata për ekzistimin/mosekzistimin e konfliktit të interesave;
- raporte nga personat e jashtëm profesionalë;
- raport për evalvimin e kryer;
- vendim për zgjedhje të ofertës më të volitshme
- marrëveshje e nënshkruar për furnizim publik ose marrëveshje kornizë, dhe
- njoftim për marrëveshje të arritur dhe dëshmi se e njëjta është dorëzuar për shpallje;

Neni 174

Dispozitat nga neni 173 të këtij ligji në mënyrë përkatëse zbatohen në ndarjen e marrëveshjeve sektori nga Kreu IX nga ky ligj.

Neni 175

Nëse organi kontraktues zbaton procedurë për ndarjen e marrëveshjes për shfrytëzim të mjeteve elektronike ose ankandeve elektronike, është i detyruar të sigurojë kontroll të plotë të aktiviteteve që i zbaton për kohën e procedurës për ndarjen e marrëveshjes, për arsye të ndarjes së marrëveshjes, për shkak të hapjes së dosjes nga neni 173 nga ky ligj.

Kreu IX

Marrëveshje sektorësh

Pjesa 1

Veprimtari për të cilat ndahen marrëveshje sektorësh

Seksioni 1

Përfshirja

Neni 176

(1) Veprimtari për të cilat ndahen marrëveshje sektorësh (në tekstin e mëtuftjeshëm: veprimtari të përfshira) janë:

- furnizim me ujë;
- energjetikë

- transport;
- shërbime postare, dhe
- veprimtari tjera të përfshira.

(2) Dispozitat nga ky ligj zbatohen në marrëveshjet e sektorëve, përveç nëse ndryshe nuk është e rregulluar në këtë krye.

Neni 177

Nëse ndahet marrëveshja e sektorit për kryerjen e më shumë veprimtarive të përfshira, organi kontraktues i zbaton rregullat që kanë të bëjnë me veprimtarinë bazë të përfshirë për të cilën marrëveshja është dedikuar.

Neni 178

(1) Nëse organi kontraktues nga neni 4, paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij ligji ndan marrëveshje për furnizim publik në funksion të më tepër veprimtarive, në mes të cilave së paku njëra është veprimtari e përfshirë, ndërsa veprimtari tjetër është e përfshirë me dispozitat e Kreut III nga ky ligj dhe në mënyrë objektive nuk është e mundur të vërtetohet për cilën veprimtari kryesisht është e dedikuar marrëveshja, ai nuk paraqet marrëveshje e sektorit dhe organi kontraktues e zbaton këtë ligj si për marrëveshjet për furnizime publike nga Kreu III nga ky ligj.

(2) Nëse organi kontraktues nga neni 4, paragrafi (1) pikat a), b) dhe c) të këtij ligji ndan marrëveshje për furnizim publik në funksion të më tepër veprimtarive, nga të cilat së paku njëra është veprimtari përfshirë, ndërsa veprimtaria tjetër nuk është lëndë e këtij ligji dhe në mënyrë objektive nuk është e mundur të vërtetohet për cilën veprimtari kryesisht është e dedikuar marrëveshja, ai paraqet marrëveshje sektori.

(3) Nëse organi kontraktues nga neni 4, paragrafi (1) pikat c) dhe d) të këtij ligji ndan marrëveshje për furnizim publik në funksion të më tepër veprimtarive, nga të cilat së paku njëra është veprimtari përfshirë dhe në mënyrë objektive nuk është e mundur të vërtetohet për cilën veprimtari kryesisht është e dedikuar marrëveshja, ai paraqet marrëveshje sektori.

Seksioni 2

Furnizim me ujë

Neni 179

Veprimtaritë e përfshira në kuptimin e nenit 176 paragrafi (1) alineja 1 e këtij ligji janë vendosja dhe ekonomizimi në rrjete fikse të dedikuara për sigurimin e shërbimeve publike sa i përket prodhimit, bartjes ose shpërndarjes së ujit për pirje ose furnizim me ujë për pirje të rrjeteve të tilla.

Neni 180

Organi kontraktues i cili kryen ndonjë prej veprimtarive nga neni 179 të këtij ligji i zbaton dispozitat nga ky krye dhe gjatë ndarjes së marrëveshjes ose organizimit të konkursit për zgjedhje për zgjidhje ideore në lidhje me:

- vendosjen, ekonomizimin dhe furnizimin e rrjeteve me ujë të pijshëm, të lidhura me projekte hidraulike energjetike, furnizimin me ujë ose drenazh të tokës, nga të cilat mbi 20% nga kapaciteti i përgjithshëm i ujit shfrytëzohet për pirje, ose
- vendosjen, ekonomizimin dhe furnizimin e rrjeteve për mënjanim ose tretman me ujëra të zeza.

Neni 181

Furnizimi me ujë të pijshëm të dedikuara për sigurimin e shërbimeve publike që e kryen organi kontraktues nga neni 4 paragrafi (1), pikat c) dhe d) të këtij ligji nuk paraqet veprimtari të përfshirë në kuptimin e nenit 179 nga ky ligj, nëse:

- prodhimi i ujit për pirje është i nevojshëm për kryerjen e veprimtarive të cilat nuk paraqesin veprimtari të përfshira, dhe
- furnizimi i rrjeteve varet ekskluzivisht nga shpenzimi personal i vet subjektit dhe nuk tejkalon 30% nga prodhimi i përgjithshëm personal të ujit për pirje, duke marrë parasysh 36 muajt paraprak.

Seksioni 3

Energjetika

Neni 182

Veprimtari të përfshira në kuptimin e nenit 176 paragrafi (1) alineja 2 e këtij ligji janë vendosja dhe ekonomizimi i rrjeteve fikse të dedikuara për sigurimin e shërbimeve publike në pikëpamje të prodhimit, bartjes ose shpërndarjes, përkatësisht furnizimit me gaz ose energji elektrike të rrjeteve të tilla.

Neni 183

Furnizimi me gaz ose energji termike të rrjeteve të dedikuara për sigurimin e shërbimeve publike nga organi kontraktues nga neni 4 paragrafi (1), pikat c) dhe d) të këtij ligji nuk paraqet veprimtari të përfshirë në kuptimin e nenit 182 të këtij ligji, nëse:

- prodhimi i gazit ose i energjisë termike është pasojë nga kryerja e veprimtarisë e cila nuk paraqet veprimtari përfshirë, dhe
- furnizimi i rrjetit publik me gaz ose energji termike është e drejtuar vetëm ndaj shfrytëzimit ekonomik të atij prodhimi dhe nuk tejkalon më tepër se 20% nga qarkullimi i organit kontraktues, duke marrë parasysh mesataren për 36 muajt paraprak, duke përfshirë edhe vitin rrjedhës.

Neni 184

Furnizimi me energji elektrike të rrjeteve të dedikuara për sigurimin e shërbimeve publike nga ana e organit kontraktues nga neni 4 paragrafi (1), pikat c) dhe d) të këtij ligji nuk paraqet veprimtari të përfshirë në kuptimin e nenit 182 të këtij ligji, nëse:

- energjia elektrike prodhohet për shkak të plotësimit të shpenzimeve personale të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë e cila nuk paraqet veprimtari përfshirë, dhe
- furnizimi i rrjetit publik me energji elektrike varet ekskluzivisht nga shpenzimet personale të organit kontraktues, dhe nuk tejkalon 30% nga prodhimi i përgjithshëm personal të energjisë elektrike, duke marrë parasysh edhe 36 muajt paraprak, duke përfshirë edhe vitin rrjedhës.

Seksioni 4

Transporti

Neni 185

Veprimtari përfshirë në kuptimin e nenit 176 paragrafi (1) alineja 3 e këtij ligji janë kryerja e shërbimeve transportuese në linjat e rregullta hekurudhore dhe rrugore.

Neni 186

Kryerja e shërbimeve transportuese me autobus paraqet veprimtari përfshirë kur subjektet tjera munden t'i sigurojnë shërbimet e njëjta, në të njëjtin rajon gjeografike dhe nën kushtet e njëjta si dhe organet kontraktuese.

Seksioni 5

Shërbimet postare

Neni 187

(1) Veprimtari përfshirë në kuptimin e nenit 176 paragrafi (1) alineja 4 e këtij ligji është siguri i:

- shërbimeve universale postare;
- shërbimeve postare të rezervuara;
- shkëmbim i dokumenteve, llogarive dhe faturave;

- shërbime me dërgesa postare të pa adresuara;
 - shërbime me vlerë të shtuar që përfshijnë bartjen e të dhënave me mjete elektronike (duke përfshirë bartjen e dokumenteve të koduara, krijimin e bazave të të dhënave të shfrytëzuesve dhe bartjen dhe dorëzimin e dërgesave rekomanduese në rrugë elektronike);
 - shërbime financiare të cilat kryhen me marrëveshje në postë, në të cilën bien shërbimet bankare, arkëtim të virmanëve, kartela pagesore, arkëtimin e detyrimeve publike, bartje parash nga llogaritë rrjedhëse dhe xhirollogaritë, shërbime për arkëtim të sigurimit dhe ngjashëm;
 - shërbime filatelistike, ose
 - shërbime logjistike, duke përfshirë dërgesën dhe vendosjen në depo të dërgesave postare të cilët janë të lidhura me shërbime tjera jashtë-postare.
- (2) Shërbimet nga paragrafi (1) alinetë 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 të këtij neni paraqesin veprimtari përfshirëse nëse subjekti i cili i siguron këto kushte siguron edhe shërbime universale ose postare të rezervuara.

Seksioni 6

Veprimtari të tjera përfshirëse.

Neni 188

Veprimtari të tjera përfshirëse janë veprimtaritë në lidhje me hulumtimin e tokës për arsye të nxjerrjes së naftës, gazit ose qymyrit ose ndërtimit dhe ekonomizimit me aeroporte ose porte (liqenesh ose lumenjsh) ose objekte të tjera terminalesh të bartësve edhe atë sipas rrugës ajrore ose të rrugës së brendshme ujore

Pjesa 2

Përfshirje të veçanta

Neni 189

Ky ligj nuk zbatohet në marrëveshjet e sektorit të cilat ndahen për shkak të furnizimit të:

- mallrave për shkak të stërshitjes ose qiradhënies së subjekteve të tjera, me kusht organi kontraktues të mos ketë kurrfarë të drejta të veçanta ose ekskluzive për shitje ose qiradhënie të atyre mallrave, ndërsa subjektet tjera të jenë të lira t'i shesin ose t'i japin në bazë të kushteve të njëjta, ose
- mallra, shërbime ose punë të dedikuara për kryerjen e veprimtarive përfshirëse jashtë vendit.

Neni 190

(1) Ky ligj nuk zbatohet për marrëveshje të ndara nga ana e organit kontraktues nga neni 4 paragrafi (1) pikat ç) dhe d) të këtij ligji lënda e së cilës është furnizim me mallra, shërbime ose punë me qëllim kryerje e veprimtarive të cilat nuk paraqesin veprimtari përfshirëse në pajtim me këtë krye.

(2) Ky ligj nuk zbatohet për marrëveshje të ndara nga organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pika d) e këtij ligji, nëse vlera e llogarit e marrëveshjes është me shumë deri në 200.000 euro me kundërvlerë në denarë, për marrëveshje për furnizim publik të mallrave dhe shërbimeve dhe 4.000.000 euro në kundërvlerë me denarë për marrëveshje për furnizime publike të punëve.

Neni 191

Ky ligj nuk zbatohet për marrëveshje lënda e së cilës është furnizim të ujit, nëse i ndan organi kontraktues i cili kryen veprimtari gjithëpërfshirëse nga neni 179 të këtij ligji.

Neni 192

Ky ligj nuk zbatohet për marrëveshje lënda e së cilës është furnizimi me energji elektrike ose lëndë të parë për prodhimin e energjisë elektrike, nëse i cakton organi kontraktues i cili kryen veprimtari gjithëpërfshirëse nga neni 182 ose 188 të këtij ligji.

Neni 193

(1) Ky ligj nuk zbatohet për ndarjen e marrëveshjeve sektoriale:

- nga ana e organit kontraktues të ndërmarrjes së lidhur, ose
- nga ana e personit juridik i formuar nga më tepër organe kontraktuese, ekskluzivisht për shkak të kryerjes së veprimtarisë përfshirëse, në shoqëri e cila është e lidhur me një ose më tepër organe kontraktuese të cilat janë pjesë e atij personi juridik.

(2) Dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohen vetëm në rast së paku 80% nga qarkullimi mesatar i shoqatës së lidhur për tre vitet paraprake të ketë origjinën nga siguri i mallrave të tilla, shërbimeve ose punë të shoqërive të cilat janë të lidhura me të.

(3) Shoqëri e lidhur është shoqëria:

- mbi të cilën organi kontraktues ka, drejtpërdrejt ose indirekt ndikim dominues;
- e cila mundet të kryejë ndikim dominues mbi organin kontraktues, ose
- e cila së bashku me organin kontraktues është lëndë e ndikimit dominues nga ana e shoqërisë tjetër.

(4) Ndikim dominues ekziston kur njëri subjekt drejtpërdrejt ose indirekt:

- është pronar i pjesës më të madhe nga kapitali në subjektin tjetër;
- e kontrollon votën e shumicës në bazë të aksioneve ose participimeve të lëshuara nga ana e subjektit tjetër, ose
- mund të emërojë më tepër se gjysmën e anëtarëve në organet e administrimit ose këshillit mbikëqyrës.

Neni 194

(1) Ky ligj nuk zbatohet për ndarjen e marrëveshjes sektoriale:

- nga personi juridik i formuar nga më tepër organe kontraktuese veçanërisht për zbatimin e veprimtarisë përfshirëse, të organit kontraktues i cili është pjesë e tij, ose
- nga organi kontraktues, personit juridik i formuar nga më tepër organe kontraktuese veçanërisht për zbatimin e veprimtarisë përfshirëse në të cilën organi kontraktues është pjesë.

(2) Dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohen nëse personi juridik është i formuar për kryerjen e veprimtarisë përfshirëse në periudhë së paku tre vite.

Neni 195

Byroja mund të kërkojë që organi kontraktues t'i dorëzojë njoftim për cilëndo marrëveshje e cila ndahet në bazë të dispozitave nga Pjesa 2 e këtij kreu, ndërsa organi kontraktues është i detyruar të përgjigjet në këtë kërkesë.

Pjesa 3

Procedura për ndarjen e marrëveshjeve sektoriale

Neni 196

(1) Procedurat për ndarjen e marrëveshjeve sektoriale janë:

- procedurë e hapur
- procedurë e kufizuar;
- procedurë me marrëveshje me botim paraprak në shpallje;
- procedurë me bisedime pa botim paraprak në shpallje, dhe;
- procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave

(2) Gjatë ndarjes së marrëveshjeve sektoriale në mënyrë përkatëse zbatohen edhe dispozitat nga neni 21 paragrafi (3) i këtij ligji.

Neni 197

(1) Organi kontraktues ndan marrëveshje sektoriale me zbatimin e procedurës së hapur, procedurë e kufizuar ose procedurë me marrëveshje me njoftim paraprak në shpallje.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kontraktues mundet t'i zbatojë edhe procedurat tjera të parapara në nenin 196, paragrafin (1) të këtij ligji vetëm në rastet nga nenet 100, paragrafi (1) dhe 198 të këtij ligji.

Neni 198

(1) Gjatë ndarjes së marrëveshjes sektoriale, organi kontraktues zbaton procedurë me marrëveshje pa njoftimin paraprak në shpallje në rastet vijuese:

- kur nuk është e dorëzuar asnjë ofertë ose ofertë e pranueshme ose asnjë fletëparaqitje për pjesëmarrje sipas njoftimit paraprak për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, me kusht kushtet paraprake në dokumentacionin e tenderit të mos jenë të ndryshuara në mënyrë të konsiderueshme.

- kur marrëveshja është vetëm për qëllime të hulumtimeve, eksperimentimit, studimit ose zhvillimit, dhe jo për sigurimin e fitimit ose kompensimin e shpenzimeve për hulumtimin dhe zhvillimin, dhe përderisa me ndarjen e marrëveshjes se atillë nuk dëmtohet ndarja konkurrencte e marrëveshjeve të mëvonshme për këto qëllime;

- kur për arsye teknike ose artistike, përkatësisht për arsye lidhur me mbrojtjen e të drejtave ekskluzive (patentë dhe ngjashëm), marrëveshja mundet ta kryejë vetëm operatori i caktuar ekonomik;

- kur për arsye urgjence të skajshme të shkaktuara nga ndodhi të cilat organi kundërvajtës nuk ka mundur t'i parashohë, afatin e njoftimit të procedurës së hapur, procedurë e kufizuar, procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave ose procedura me bisedime me njoftim paraprak në shpallje nuk mundet të zbatohet;

- kur organi kontraktues duhet doemos të furnizojë dërgesa plotësuese nga ofertuesi paraprak për shkak të ndryshimit të pjesshëm të mallrave të zakonshme ose instalimeve ose zgjerimin e mallrave ekzistuese ose instalimeve, me çka ndryshimi i ofertuesit do ta detyronte organin kontraktues të blejë material i cili ka karakteristika të veçanta që do të rezultojnë me jokompatibilitet ose vështirësi teknike jo në përmasë në funksionimin dhe mirëmbajtjen;

- për marrëveshje kur ekziston mundësi të sigurohet me shfrytëzimin e ndonjë mundësie të veçantë të volitshme që ka qasje vetëm për kohë të shkurtër me çmim më të ulët në mënyrë të konsiderueshme nga çmimi i zakonshëm i tregut;

- për marrëveshje për furnizim publik të mallrave të cilat furnizohen me kushte të veçanta të volitshme, nga ofertuesi i cili i mbyll aktivitetet e veta afariste (likuidim ose falimentim), nga drejtor falimentues ose likuidues, me marrëveshje paraprake me kontraktuesit;

- për marrëveshje për furnizim publik i cili ndahet në bazë të marrëveshjes kornizë;

- për marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve, i cili pason pas zbatimit të konkursit për zgjedhje të zgjidhjes ideore dhe duhet doemos t'i ndahet pjesëmarrësit më të mirë të rangut ose të ndonjë pjesëmarrësi më të mirë të rangut. kur marrëveshja duhet doemos t'i ndahet ndonjë pjesëmarrësi më të mirë të rangut, organi kontraktues i fton të gjithë ata të marrin pjesë në bisedime, dhe

- për marrëveshje për furnizim publik të punëve plotësuese ose shërbimeve të cilat nuk janë të përfshira në marrëveshjen themelore, ndërsa për arsye të rrethanave të parapara janë të domosdoshme, me kusht arritja e marrëveshjes të kryhet me bartësin e furnizimit nga marrëveshja themelore kur:

- a) punët e atilla plotësuese ose shërbimet nuk mund të jenë të ndara në mënyrë teknike dhe ekonomike nga marrëveshja themelore pa probleme të mëdha për organin kontraktues, ose

- b) punët e atilla ose shërbimet edhe pse mund të ndahen nga kryerja e marrëveshjes themelore janë të domosdoshme për zbatimin e tij.

(2) Vlera e përgjithshme e punëve plotësuese ose shërbimeve nga paragrafi (1) alineja 10 e këtij neni nuk guxon të tejkaloj 50% nga vlera e marrëveshjes themelore

Neni 199

Nëse dy ose më tepër oferta dallohen për më së paku prej tre pikësh me zbatimin e kriterëve për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, organi kontraktues si më të volitshme mund ta zgjedhë atë ofertë ku mbi 50% nga mallrat që ofrohen janë me origjinë nga Republika e Maqedonisë, shtetet - anëtare të Unionit evropian dhe nga shtete me të cilat Republika e Maqedonisë ka lidhur marrëveshje ndërkombëtare, e cila siguron trajtim të barabartë të operatorëve ekonomikë nga Republika e Maqedonisë në tregun e atij shteti.

Kreu X

Mbrojtje juridike

Pjesa 1

Komisioni shtetëror për ankesa ndaj furnizimeve publike

Neni 200

(1) Komisioni shtetëror për ankesa ndaj furnizimeve publike (në tekstin e mëtuqeshëm: Komisioni shtetëror) është kompetent për zgjidhjen ndaj ankesave në procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Komisioni shtetëror vendos për ligjshmërinë e veprimeve dhe lëshimeve për ndërmarrjen e veprimeve, si dhe të vendimeve si akte të mëvetësishme juridike të sjella në procedurë nga paragrafi (1) i këtij neni, si dhe punë të tjera në pajtim me këtë ligj.

Neni 201

(1) Komisioni shtetëror është organ shtetëror i cili është i pavarur në punën e vet dhe ka cilësi të personit juridik.

(2) Komisioni shtetëror ka shërbim profesional. Për të punësuarit në shërbimin profesional do të zbatohen dispozitat e Ligjit për nëpunës shtetëror.

(3) Komisioni shtetëror financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Neni 202

(1) Komisioni shtetëror përbëhet nga kryetari dhe katër anëtarë, të cilët funksionin e ushtrojnë në mënyrë profesionale.

(2) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit shtetëror i emëron dhe i shkarkon me shpallje publike Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

(3) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit shtetëror emërohen për periudhën prej 5 vitesh me të drejtë rizgjedhje.

(4) Për anëtar të Komisionit shtetëror emërohet personi i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë, jurist i diplomuar dhe ka së paku tre vite përvojë në fushën e furnizimeve publike.

(5) Për kryetar të Komisionit shtetëror emërohet personi i cili është jurist i diplomuar, ka të dhënë provim të jurisprudence, zëvendës - prokuror publik, noter ose avokat, përkatësisht dhjetë vite në punë të tjera juridike pa dhënie të provimit të jurisprudence.

(6) Anëtarët e Komisionit shtetëror nga radhët e veta zgjedhin zëvendëskryetar.

(7) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit shtetëror nuk mund të jenë anëtarë në organe dhe trupa të cilat i zgjedh ose emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ose Qeveria.

Neni 203

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shkarkon kryetarin ose anëtarin e Komisionit shtetëror para skadimit të mandatit nëse:

- atë vetë e kërkon;
- në mënyrë të përhershme e humb aftësinë e ushtrimit të funksionit, që e verifikon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë;
- është i dënuar më aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale dënim me burgim pa kusht prej së paku gjashtë muajsh;
- i plotëson kushtet për pension pleqërie;
- kryen punë të cilat nuk përputhen me funksionin anëtarë ose kryetar i Komisionit shtetëror, ose
- shkaktohet vdekje e kryetarit ose anëtarit.

(2) Propozim për shkarkim të kryetarit dhe anëtarit të Komisionit shtetëror mund të paraqesë edhe Qeveria.

(3) Për ekzistimin e shkaqeve për shkarkimin e kryetarit ose anëtarit të Komisionit shtetëror para skadimit të mandatit, kryetari (ose zëvendësi në rast të shkarkimit të kryetarit) është i detyruar ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(4) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë fillon procedurën për përcaktimin e propozimit për emërimin e kryetar dhe anëtarë të Komisionit shtetëror së paku tre muaj para skadimit të mandatit të tyre. Procedura për emërim duhet të kryhet së paku 30 ditë para skadimit të rregullt të mandatit të kryetarit dhe anëtarëve.

Neni 204

Me rregullore pune rregullohet mënyra e punës dhe vendimmarrja e Komisionit shtetëror.

Neni 205

(1) Komisioni shtetëror me punën e vet paraqet raportin vjetor deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë deri në fund të marsit në vitin rrjedhës për vitin paraprak.

(2) Me kërkesë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Komisioni shtetëror është i detyruar të sjellë raport edhe për periudhën më të shkurtër prej një viti.

(3) Raporti vjetor veçanërisht përmban:

- numrin e lëndëve të pranura;
- numrin e lëndëve të zgjidhura (ankesa të hedhura, refuzuara dhe të pranura);
- numrin e procedurave të anuluar;
- numrin e lëndëve të pa zgjidhura;
- numrin e lëndëve për të cilat është ngritur kontest administrativ (lëndë të refuzuara dhe të pranura);
- analiza statistikore të procedurave të mbrojtjes juridike, dhe
- vlerësim të gjendjes me mbrojtje juridike dhe sistemi për furnizime publike në tërësi.

Neni 206

Ndalohet çdo formë e ndikimit mbi sjelljen e vendimeve të Komisionit shtetëror, ndërsa veçanërisht çdo keqpërdorim të autorizimeve publike, për shkak të ndikimit të rrjedhjes dhe rezultatit të procedurës.

Neni 207

(1) Çdo operator ekonomik i cili ka interes ekonomik për fitimin e marrëveshjes për furnizim publik dhe i cili ka pësuar ose do të mund të pësojë dëm nga shkelja eventuale e dispozitave nga ky ligj, mund të kërkojë mbrojtje juridike kundër vendimeve, veprimeve ose lëshimeve për ndërmarrjen e veprimeve nga ana e organit kontraktues në procedurën e ndarjes së marrëveshjes për furnizim publik.

(2) Mbrojtje juridike mund të kërkojë edhe Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë, kur i mbron interesat e shtetit ose interesin publik.

Neni 208

Organi kontraktues nuk guxon të nënshkruaj marrëveshjen për furnizim publik dhe të qaset ndaj kryerjes së tij në afat prej 12 ditësh duke llogaritur nga dita e pranimit të vendimit me të cilën vendoset me të drejtë individuale në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, përveç në rastet nga neni 99 paragrafi (1) pika 1 alineja 3 dhe neni 198 paragrafi (1) alineja 4 e këtij ligji.

Neni 209

(1) Në procedurën për mbrojtje juridike, palët janë të detyruara t'i paraqesin të gjitha faktet në të cilat i bazojnë kërkesat e tyre, si dhe veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e veprimeve nga ana e organit kundërvajtës në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe të paraqesin dëshmi përkatëse për atë.

(2) Në procedurën për mbrojtje juridike, organi kundërvajtës është i detyruar t'i paraqesë faktet dhe rrethanat në bazë të të cilave e ka sjellë vendimin, ka ndërmarrë veprime ose ka lëshuar të ndërmarrë veprime në realizimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, e cila është lëndë e procedurës për mbrojtje juridike.

(3) Parashtruesi i ankesës në procedurën për mbrojtje juridike është i detyruar të dëshmojë ose ta bëjë të mundur ekzistimin e fakteve dhe shkaqeve që kanë të bëjnë me të drejtën për paraqitjen e ankesës, shkeljen e procedurës, ose shkeljen e së drejtës materiale, të cilat janë të kumtuara në ankesë.

Neni 210

Shkelje qenësore e ligjit në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik janë, nëse:

- procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik është e zbatuar pa vendim për furnizim publik me elementet e përcaktuara në nenin 28 paragrafët 2 dhe 3 të këtij ligji;
- dokumentacioni i tenderit i procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik nuk është në përputhshmëri me këtë ligj dhe ka sjellë ose mundet të sjellë deri te diskriminimi i operatorëve ekonomikë ose kufizimin e konkurrencës së tregut;
- janë bërë lëshime qenësore që kanë të bëjnë me hapjen e ofertave;
- janë bërë lëshime qenësore që kanë të bëjnë me evalvimin e ofertave;
- është bërë zgjedhje e ofertës e cila nuk është më e volitshme, dhe
- është bërë zgjedhje e ofertës së papranueshme.

Neni 211

Në procedurën për mbrojtje juridike, Komisioni shtetëror vepron në kornizat e thënies të ankesave, ndërsa sipas detyrave zyrtare dhe në pikëpamje të shkeljeve qenësore të përcaktuara në nenin 210 të këtij ligji.

Pjesa 2

Ankesa

Neni 212

(1) Ankesa i përmban elementet si vijon:

- të dhëna për parashtruesin e ankesës (emrin, mbiemrin, emërtimin e operatorit ekonomik, adresën e vendqëndrimit dhe selinë);
- të dhëna për përfaqësuesin ose autorizuesin;
- emërtimin dhe selinë e organit kontraktues;
- numrin dhe datën e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe të dhëna për shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik;
- numrin dhe datën e vendimit për zgjedhje të ofertës më të volitshme, prishjen e procedurës ose vendime tjera të organit kontraktues;

- të dhëna për veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e veprimeve nga ana e organit kontraktues;
 - përshkrimin e gjendjes faktike;
 - përshkrimin e parregullsisve dhe arsytet ndaj të njëjtave;
 - propozim i dëshmime;
 - kërkesën ankimore dhe/ose kërkesë për kompensim për shpenzimet e procedurës, dhe
 - nënshkrimin e personit të autorizuar dhe vula.
- (2) Parashtruesi i ankesës është i detyruar të paraqesë edhe dëshmi për pagesë të kompensimit për mbajtjen e procedurës.
- (3) Parashtruesi i ankesës i cili nuk ka seli në territorin e Republikës së Maqedonisë, është i detyruar të përcaktoj autorizues për pranimin e shkresave.

Neni 213

- (1) Nëse ankesa e dorëzuar nuk i përmban së paku të dhënat nga neni 212 paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4, 5 dhe 9 nga ky ligj, Komisioni shtetëror do të kërkojë nga parashtruesi ta plotësoj ankesën dhe të përcaktoj afat i cili nuk mund të jetë më i gjatë se pesë ditë.
- (2) Nëse parashtruesi nuk vepron ndaj kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni, ankesa do të refuzohet si e parregullt, përveç nëse nga përmbajtja e së njëjtës mundet të procedohet dhe ka dhënë kërkesë ankimore.

Pjesa 3

Mënyra e deklarimit të ankesës

Neni 214

- (1) Ankesa deklarohet deri te Komisioni shtetëror.
- (2) Ankesa paraqitet personalisht ose me postë rekomanduese njëkohësisht deri te organi kontraktues dhe Komisioni shtetëror.
- (3) Dita e dorëzimit së ankesës me postë rekomanduese llogaritet për ditë e dorëzimit.
- (4) Në rast të dorëzimit në mënyrë personale të ankesës, organi kontraktues është i detyruar t'i lëshojë parashtruesit vërtetim për kohën e pranimit.

Neni 215

- Organi kontraktues, më së voni në afat prej 5 ditësh nga pranimi i ankesës, deri te Komisioni shtetëror dorëzon:
- ankesën me të gjitha dokumentet shtesë, të dhënat dhe dëshmitë për datën e pranimit;
 - përgjigje të ankesës me arsyetim të fakteve dhe referencave juridike si dhe kërkesë ankimore, kronologjia e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, me referenca për elementet qenësore të procedurës për furnizim publik (vlera e llogarit, të dhëna për shpalljen, procedura për hapjen e ofertave, evalvimi i ofertave, vendim për zgjedhje dhe tjera);
 - dokumentacioni i tërësishëm për procedurën me listën e dokumenteve shtesë;
 - ofertat e ofertuesve, ndërsa së paku të parashtruesit të ankesës, të zgjedhurit dhe atyre ofertuesve të aftë të cilët kanë mundësi të jenë të zgjedhur, dhe
 - dëshmi të tjera për ekzistimin e rrethanave të paramenduara për sjelljen e vendimeve ligjore, veprimeve ose lëshimeve për ndërmarrjen e veprimeve në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

Neni 216

- (1) Procedura e mbrojtjes juridike fillon me dërgimin e ankesës, përkatësisht me kërkesë për anulimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik për arsye të mos dërgimit të dokumentacionit deri te Komisioni shtetëror në pajtim me nenin 222 të këtij ligji.
- (2) Ankesa kumtohet në afat prej 8 ditësh nga dita e:
- publikimit të shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik në raport me të dhënat, veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e veprimeve nga shpallja;

- hapjes së ofertave, në raport me veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e veprimeve lidhur me dokumentacionin e tenderit, përkatësisht procedurën për hapjen e ofertave;
 - pranimit të vendimit me të cilën merret vendim për të drejtën individuale nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, në raport me përcaktimin e aftësisë të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje ose evalvimit të ofertave dhe vendimit, ose
 - njohurive për mbajtjen e procedurës kundërligjore për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, më së voni prej një viti nga dita e mbarimit të procedurës së zbatuar.
- (3) Në rast të ankandeve elektronike, ankesa në raport me veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e veprimeve lidhur me dokumentacionin e tenderit shpallet në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të vendimit me të cilën vendoset për të drejtën individuale nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.
- (4) Operatori ekonomik i cili ka lëshuar të paraqesë ankesë në raport me dispozitat nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk ka të drejtë ankese në fazën e mëvonshme për të njëjtën bazë juridike.

Pjesa 4

Veprimi i ankesës dhe vazhdimi i procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik

Neni 217

- (1) Ankesa e dorëzuar e anulon firmosjen e marrëveshjes për furnizim publik dhe zbatimi i tyre deri në vendimin përfundimtar të Komisionit shtetëror.
- (2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni shtetëror mund ta lejojë vazhdimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik me kërkesë të organit kontraktues.
- (3) Marrëveshja për furnizim publik e nënshkruar në kundërshtim me paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni është e pavlefshëm.

Neni 218

- (1) Organi kontraktues mund të paraqesë kërkesë për vazhdimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik. Kërkesa dorëzohet njëkohësisht me përgjigjen e ankesës.
- (2) Kërkesa për vazhdimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik e cila është e dërguar në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni nuk do të pranohet.
- (3) Kërkesa për vazhdimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ka të bëjë me nënshkrimin e marrëveshjes për furnizim publik i cili është lëndë e ankesës.
- (4) Kërkesa për vazhdimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, mundet të dorëzohet nga arsyet për shkak të së cilës munden të shkaktohen dëme për arsye të moszbatimit të procedurës, të cilat janë jo proporcionalisht me vlerën e tyre.

Neni 219

- Me kërkesë për vazhdimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik Komisioni shtetëror do të vendos në afat prej tre ditësh nga dita e dorëzimit.

Pjesa 5

Vendosje ndaj ankesës

Neni 220

- (1) Në procedurën për mbrojtje juridike, Komisioni shtetëror mundet:
- ta ndërpres procedurën për shkak të tërheqjes së ankesës;
 - ta hedh ankesën për arsye të jo kompetencave, moslejimit, pa rregullshmërisë, jo në kohë, për atë arsye që

është kumtuar nga persona jo të autorizuar dhe në rast të mos plotësimit të detyrimit nga neni 212 paragrafi (2) i këtij ligji;

- ta refuzojë ankesën për arsye të pabazë;
- ta anulojë vendimin, ose t'i anulojë veprimet në pjesën ku janë kundërligjore;
- ta anulojë vendimin në rast kur në procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik është shkaktuar parregullsi e atillë e cila është shkaktuar për anulimin në bazë të dispozitave të këtij ligji dhe ligjet me të cilën rregullohet procedura administrative;
- të vendos për kërkesat për kompensim të shpenzimeve në procedurë, ose
- të vendos sipas propozimit për vazhdimin e procedurës për furnizim publik.

(2) Komisioni shtetëror për punën kryesore vendos me aktvendim, ndërsa në rastet tjera me përfundim.

(3) Aktvendimi i Komisionit shtetëror është përfundimtar.

Neni 221

(1) Nëse organi kontraktues pas pranimi të ankesës, gjen se e njëjta është e bazuar pjesërisht ose plotësisht, mundet vendimin e përhershëm ta vendos jashtë fuqie, përkatësisht të sjellë vendim të ri, ose ta anuloi procedurën për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, ta rregulloj veprimin, ta ndërmarrë veprimin që e ka lëshuar ose të zbatojë procedurë të re për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik, me njoftimin e pjesëmarrësve në procedurën në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj, në afat prej pesë ditësh nga pranimi i ankesës.

(2) Kundër vendimit të ri, veprimi ose lëshimi për ndërmarrjen e veprimit, parashtruesi i ankesës ka të drejtë anekse nën kushtet e parapara me këtë ligj.

(3) Organi kontraktues i cili i shfrytëzon autorizimet e përcaktuara me këtë nen, është i detyruar për atë ta njoftoj Komisionin shtetëror me dorëzimin e vendimit të ri, përkatësisht dëshmi për dorëzimin e të njëjtës ankuesi.

Neni 222

(1) Nëse organi kontraktues nuk vepron në pajtim me nenin 215 të këtij ligji, parashtruesi i ankesës ka të drejtë në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të ankesës tek organi kontraktues, të kërkojë nga komisioni shtetëror të sjellë vendim për anulimin e tërë procedurës për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohet deri te Komisioni shtetëror dhe i përmban dëshmitë për dorëzimin e ankesës deri te organi kontraktues, të dhëna për organin kontraktues, lëndën e marrëveshjes për furnizim publik, referencën e numrit në shpallje, nëse i ka në dispozicion.

(3) Komisioni shtetëror do ta votojë propozimin e ankuesit në rast se janë plotësuar kushtet nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 223

(1) Palë në procedurën për mbrojtje juridike janë parashtruesi i ankesës, organi kontraktues dhe ofertuesi i zgjedhur.

(2) Për ngritjen e procedurës për mbrojtje juridike, Komisioni shtetëror e njofton ofertuesin e zgjedhur në bazë të detyrës zyrtare.

(3) Çdo palë ka të drejtë të deklarohet për kërkesat dhe thëniet e palës tjetër dhe të propozojë dëshmi. Komisioni shtetëror çdo pale do t'i dërgojë dërgesat të cilat do t'i pranojë pas lëndës ndaj të cilës debaton për punën kryesore ose dërgesat me të cilën propozohen fakte dhe dëshmi të reja.

(4) Çdo palë ka të drejtë t'i shqyrtojë shkresat nga lënda me përjashtim të asaj pjese nga oferta dhe dokumentacioni që ka të bëjë me informacione të besueshme të përcaktuara me ligj.

(5) Palët në procedurë mund të përfaqësohen nga të autorizuarit.

(6) Organi kontraktues në procedurën e mbrojtjes juridike, me kërkesë të komisionit shtetëror, është i detyruar ta dorëzojë dokumentacionin në afat të cilin ajo do ta caktojë.

(7) Për sjelljen e vendimit për shpenzimet në procedurën e mbrojtjes juridike, vlera e lëndës do të përlogarit në bazë të vlerës së përlogaritur të furnizimit.

Neni 224

(1) Për ankesat të lëndëve, Komisioni shtetëror vendos në seancë me shumicën nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

(2) Komisioni shtetëror mund të punojë vetëm nëse në seancë janë të pranishëm më së paku tre anëtarë. Në seancat e Komisionit shtetëror në mënyrë të detyrueshme marrin pjesë kryetari dhe /ose zëvendësi i tij.

(3) Anëtar i Komisionit shtetëror nuk mund të jetë i përmbajtur gjatë votimit.

(4) Seancat e Komisionit shtetëror nuk janë publike.

(5) Për procedurën për këshillim mbahet procesverbal i veçantë. Procesverbalin e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e pranishëm të Komisionit shtetëror dhe procesverbalisti.

(6) Komisioni shtetëror vendos në afat prej 15 ditësh nga kompletimi i dokumentacionit sipas lëndës.

(7) Vendimet shpallen në veb faqen e Byrosë, gjithashtu mund të shpallen edhe në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 225

(1) Gjatë zgjidhjes ndaj ankesave, Komisioni shtetëror mban procesverbal.

(2) Procesverbali duhet të përmbajë të dhëna qenësore për veprimet e ndërmarra, përkatësisht vendimet e sjella në debat.

(3) Procesverbalin e nënshkruajnë kryetari, anëtarët e pranishëm dhe procesverbalisti, dhe është pjesë përbërëse e lëndës.

Neni 226

(1) Palët mund të propozojnë mbajtjen e debatit me gojë për arsye të sqarimit të gjendjes faktike të ndërlikuar ose çështje të caktuara juridike, me arsyetim të shkaqeve për të cilat e propozojnë.

(2) Komisioni shtetëror vendos për propozimin e mbajtjes së debatit gojor.

(3) Komisioni shtetëror mund të vendosë për mbajtjen e debatit gojor edhe në rast kur vetë do të vërtetojë se e njëjta është e nevojshme për arsye të sqarimit të gjendjes faktike të ndërlikuar ose çështje të caktuara juridike.

(4) Gjatë debatit gojor mbahet procesverbal.

(5) Debatit gojor është publik, ndërsa publiku mundet të jetë i përjashtuar për shkak të nevojës së ruajtjes së informacioneve të besueshme në pajtim me ligjin.

Neni 227

Për përjashtimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit shtetëror, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga Ligji për pengimin e konfliktit të interesave.

Pjesa 6

Shpenzime të procedurës

Neni 228

(1) Në procedurën para Komisionit shtetëror, çdo palë paraprakisht i bart shpenzimet të shkaktuara me veprimet e veta.

(2) Komisioni shtetëror vendos për shpenzimet e procedurës për mbrojtje juridike, cakton kush i bart shpenzimet, shumën e tyre, kujt dhe në cilin afat duhet doemos të paguhen.

(3) Кërkesa për kompensim të shpenzimeve të procedurës duhet doemos plotësisht e përcaktuar, e specifikuar dhe dërguar para sjelljes së aktvendimit.

(4) Pala e cila e ka ngritë procedurën, e në dëm të së cilës është përfunduar procedura, është e detyruar që palës tjetër t'ia kompensojë shpenzimet e arsyeshme të procedurës.

(5) Në rast të tërheqjes ose anulimit të ankesës, parashtruesi i ankesës është i detyruar organit kontraktues t'i kompensojë shpenzimet e arsyeshme të procedurës.

(6) Në rast të aprovimit të pjesshëm të ankesës, Komisioni shtetëror mund të vendosë çdo palë t'i paguajë shpenzimet e veta, shpenzimet për procedurën e mbrojtjes juridike t'i ndajë në pjesë të barabarta ose në mënyrë proporcionale me aprovimin e ankesës.

(7) Në rast të pranimit të plotë të ankesës, organi kontraktues është i detyruar që parashtruesit të ankesës t'i kompensojë shpenzimet e arsyeshme të procedurës.

Neni 229

(1) Në procedurën para komisionit shtetëror, parashtruesi i ankesës, përveç taksës administrative, paguan edhe kompensim për mbajtjen e procedurës në varshmëri nga lartësia e ofertës, edhe atë:

- deri në 20.000 euro me kundërvlerë në denarë, kompensim prej 100 euro me kundërvlerë në denarë;
- deri në 20.000 euro me kundërvlerë në denarë, kompensim prej 200 euro me kundërvlerë në denarë;
- prej 100.000 deri në 200.000 euro me kundërvlerë në denarë, kompensim prej 300 euro me kundërvlerë në denarë, ose;
- mbi 200.000 euro me kundërvlerë në denarë, kompensim prej 400 euro me kundërvlerë në denarë.

(2) Në rast të mosekzistimit të ofertës, lartësia e kompensimit për mbajtjen e procedurës për përllogaritje në bazë të vlerës së llogaritur të marrëveshjes për furnizim publik, me çka Komisioni shtetëror e njofton parashtruesin e ankesës për lartësinë e kompensimit dhe afatin në të cilin duhet të dorëzojë dëshmi për pagesën e tij.

(3) Kompensimi për mbajtjen e procedurës është e hyrë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Pjesa 7

Mbrojtje gjyqësore dhe aplikim supsidial i dispozitave

Neni 230

(1) Kundër aktvendimit të Komisionit shtetëror mundet të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente për mbajtjen e kontesteve administrative

(2) Gjykata kompetente për mbajtjen e kontesteve administrative, në lëndët për furnizime publike, vendos me procedurë të përsheptuar.

Neni 231

Në procedurën para komisionit shtetëror e cila nuk është e rregulluar me dispozitat nga ky ligj do të zbatohen dispozitat nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative.

Kreu XI

Revizion

Neni 232

Revizioni i shfrytëzimit dhe harxhimit të mjeteve për furnizime publike nga ana e organeve kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat a), b), c) dhe ç) nga ky ligj e zbaton Enti shtetëror për revizion.

Kreu XII

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 233

Dispozitat e parapara me këtë ligj do të nxirren në afat prej tre muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji,

përveç Listës emërore për furnizim publik, e cila do të nxirret në afat prej një viti nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 234

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të dispozitave të parapara me këtë ligj do të zbatohen dispozitat ekzistuese, nëse janë në pajtueshmëri me këtë ligj.

Neni 235

(1) Komisioni shtetëror do të konstituohet dhe do të fillojë me punë më së voni deri më 30 qershor 2008.

(2) Deri në konstituimin dhe fillimin me punë të Komisionit shtetëror, Komisioni për ankesa ndaj furnizimeve publike nga Kreu IX nga Ligji për furnizime publike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 19/2004 dhe 109/2005).

Neni 236

Procedurat për furnizime publike të filluara para ditës së fillimit të zbatimit të këtij ligji do të kryhen në pajtim me dispozitat që kanë vlerë para fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 237

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, pushon të vlejë Ligji për furnizime publike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 19/2004 dhe 109/2005).

Neni 238

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet nga 1 janari i vitit 2008.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1827.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија дава согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари, меѓу Министерството за одбрана и Казнено поправната усанова "Затвор" Скопје, Отворено одделение - Крива Паланка.

Предмет на Договорот за трајно користење на движните ствари за кој Владата на Република Македонија дава согласност со оваа одлука се три службени кучиња од чуварска категорија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6689/1
30 октомври 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1828.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА
НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
ВО 2007 ГОДИНА**

1. Во Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/07 и 65/07), во дел II во воведната реченица бројот „57.000.000,00“ се заменува со бројот „59.000.000,00“.

Во насловот на точката 3 бројот „3.000.000,00“ се заменува со бројот „2.500.000,00“.

Точката 5 се менува и гласи:

„5. Организирање и учество на бизнис форуми во странство во вкупен износ од 4.000.000,00 денари.

За организирање и учество на бизнис форуми во странство Министерството за економија целосно ги надоместува патните трошоци за по еден претставник од секој деловен субјект – учесник на бизнис форум во странство.

За организирање и учество на бизнис форуми во странство Министерството за економија објавува известување во печатените медиуми. Сите заинтересирани деловни субјекти потребно е да го пријават своето учество во Архивата на Министерството за економија со достава на Образец – Пријава за учество на бизнис форуми во странство.

Патните трошоци за учество на бизнис форуми во странство, Министерството за економија ќе ги префрли директно на сметка на туристичка агенција. Трошоците за хотелско сместување не ги покрива Министерството за економија.“

Во насловот на точката 6 по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат зборовите: „и странство“, бројот „100.000,00“ се заменува со бројот „1.000.000,00“.

Ставот 2 се брише.

Во точката 7 бројот „1.400.000,00“ се заменува со бројот „7.500.000,00“.

Во точката 9 бројот „32.000.000,00“ се заменува со бројот „12.000.000,00“.

По точката 10 се додаваат две нови точки 11 и 12 кои гласат:

„11. Проект-кампања „Да работиме заедно“ која ќе има за цел информирање, едукација и активно вклучување на бизнис заедницата и останатите заинтересирани страни во процесот на стандардизација, запознавање со значењето на ознаката СЕ. Во вкупен износ од 10.000.000,00 денари.“

12. Промоција на земјоделско – прехранбени производи и пијалоци на надворешни пазари во вкупен износ од 3.000.000,00 денари.“

2. Во делот III се додава нов став 1 кој гласи:

„За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за економија кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи“.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2919/2
30 октомври 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1829.

Врз основа член 37 став 3 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на РМ“ бр. 92/07), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО
ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за водење на евиденција во областа на безбедноста и здравјето при работа.

Член 2

Евиденцијата од член 1 од овој правилник се води рачно во посебна книга или во електронска форма.

Член 3

Работодавачот води евиденција согласно Закон за:

- а) стручното обучување и оспособување на вработените за безбедна работа;

- б) извршени прегледи на средствата за работа;

- в) спроведени испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности и на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните места;

- г) претходни и периодични здравствени прегледи на вработените;

- д) професионални болести, заболувањата во врска со работата, повредите при работа и смртните случаи при работа.

Член 4

Во евиденцијата се внесуваат податоците за работодавачот, со адреса на седиште и на работните простории каде што се врши дејноста.

Член 5

При водење на евиденцијата за стручното обучување и оспособување на вработените за безбедна работа се внесуваат следниве податоци:

- име и презиме на вработениот на кој е извршено последното стручно обучување и оспособување за безбедна работа;

- ден месец и година на последното обучување;

- колку пати претходно вработениот бил обучуван за безбедна работа;

- за кои области вработениот бил обучуван за безбедна работа;

- кое правно или физичко лице со добиена дозвола ја вршеле обуката и

- дали обучувањето се вршело според изготвена програма за обука вклучувајќи теоретска и практична настава.

Член 6

При водење на евиденцијата за извршените прегледи на средствата за работа се внесуваат следниве податоци:

- производствено име на средството за работа;

- име на производителот на средството за работа;

- година на производство;

- ознака, тип и сериски број на средството за работа;

- ден месец и година на последниот преглед и испитување на средството за работа;

- ден, месец и година за наредно прегледување и испитување на средството за работа;

- работна енергија за средството за работа;

- кое правно или физичко лице со добиена дозвола ги извршило прегледите и испитувањата;

- ден, месец и година на извршена последна поправка или главен ремонт на средството за работа;
- утврдени рокови на производителот за периодичен преглед и испитување на средството за работа и
- наод и констатации од извршените прегледи и испитувања.

Член 7

При водење на евиденцијата за спроведените испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности и на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните места се внесуваат следниве податоци:

- име на работен простор, погон, работна единица и работно место каде што се вршени последните испитувања за физички штетности, хемиски штетности, биолошки штетности и микроклимата;
- име на работен простор, погон, работна единица и работно место за наредно испитување на физички, хемиски, биолошки штетности и микроклимата;
- кое правно или физичко лице со добиена дозвола ги извршило испитувањата и наод и констатации од извршените испитувања.

Член 8

При водење на евиденцијата за претходните и периодичните здравствени прегледи на вработените се внесуваат следниве податоци:

- име и презиме на вработен на кој согласно пропис треба да се изврши претходен или периодичен здравствен преглед;
- име и презиме на вработен на кој последен пат е извршен претходен или периодичен здравствен преглед;
- ден, месец и година за наредно извршување на претходен или периодичен здравствен преглед на вработен и
- наод и мислење на здравствена установа, односно здравствено лице за извршените претходни или периодични здравствени прегледи.

Член 9

При водење на евиденцијата за професионалните болести, заболувања во врска со работата, повредите при работа и за смртните случаи при работа се внесуваат следниве податоци:

- име и презиме на повредениот вработен/вработените;
- датум и место на раѓање;
- адреса на живеење;
- пол: машки/женски;
- стручна квалификација;
- вид на повреда: полесна - потешка, професионално заболување, смртен случај;
- стручно лице за безбедност при работа;
- непосредно раководно лице на повредениот вработен;
- работата што ја вршел вработениот во моментот на настанување на повредата;
- колку работни часови работел вработениот во моментот на настанување на повредата;
- дали вработениот порано претрпел и други повреди при работа;
- повреден дел од телото;
- дали повредата е со смртни последици;
- дали повредата предизвикала отсекување на екстремитети од телото;
- кога се случила повредата:
 - а. час, ден, месец и година;
 - б. ден во неделата;
 - в. време на денот;
 - г. во која работна смена;
- во кој погон, работна единица и работно место е настаната повредата;

- кој е извор на повредата;
- кои се првични причини за повредата;
- дали на местото на настанување на повредата и порано се случувале повреди;
- дали повредата е колективна;
- дали претходно биле преземени мерки за безбедност и здравје при работа и за време на настанување на повредата и
- дали вработениот/вработените претходно и во времето на настанување на повредата користеле наменска лична заштитна опрема.

Податоците наведени во член 5, 6, 7, 8 и 9 се внесуваат во три примероци.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.07-11448/1
7 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Љупчо Мешков, с.р.

1830.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на РМ” бр. 92/07), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење на дејност.

Член 2

Образецот за известување е со формат А4, на хартија во бела боја. Образецот од став 1 од овој член го содржи следниов текст: Државен инспекторат за труд; Подрачје; место за заверка на Државниот инспекторат за труд; известување за започнување со вршење на дејноста; назив на работодавачот на подносителот на известувањето; седиште на работодавачот на подносителот на известувањето во согласност со уписот во Централниот регистар (улица, број и место); назив на фирмата, трговски (број, датум, место); даночен број; жиро сметка (број) банка-депонент; податоци за одговорното лице на работодавачот (име, презиме, ЕМБГ, тел., е-маил), дејност која ќе се обавува во деловната просторија и/или простор; адреса на деловната просторија и/или простор (улица, број и место); датум на започнување со вршење на дејноста (ден, месец и година); место за печат; потпис на работодавачот.

Член 3

Образецот од член 2 на овој правилник е даден во Прилог бр. 1 и е негов составен дел.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.07-11448/1
7 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Љупчо Мешков, с.р.

Прилог бр. 1

Државен инспекторат за труд

Подрачје _____

место за заверка на Државниот
инспекторат за труд**ИЗВЕСТУВАЊЕ
за започнување со вршење на дејност**

1. Назив на работодавачот на подносителот на известувањето

2. Седиште на работодавачот на подносителот на известувањето во
согласност со уписот во Централниот регистар
ул. _____ бр. _____ место _____
3. Назив на фирмата _____

4. Трговски број _____ датум _____ место _____
5. Даночен број _____
6. Жиро сметка, број _____
Банка-депонент _____
7. Податоци за одговорното лице на работодавачот
Име и Презиме _____ ЕМБГ _____,
тел: _____, е-маил _____.
8. Дејност која ќе се обавува во деловната просторија и/или простор

8. Адреса на деловната просторија и/или простор
ул. _____ бр. _____ место _____
9. Датум на започнување со вршење на дејноста
ден _____ месец _____ година

м.п.

Работодавач,

(потпис)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1831.

Согласно член 9 став 3 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за економија објавува

Л И С Т А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА СЕ СМЕТА
ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН

I. Во Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден („Службен весник на Република Македонија“ бр.75/2007), во делот I. Стандарди за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, по редниот број 70 се додаваат шест нови редни броја од 71 до 76 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
71.	МКС EN 14034-2: 2007	Одредување на експлозивни карактеристики на облаци од прашина – Дел 2: Одредување на максимално ниво на зголемување на притисокот од експлозијата $(dp/dt)_{max}$ на облаци од прашина (идентичен со EN 14034-2: 2006) Determination of explosion characteristics of dust clouds – Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise $(dp/dt)_{max}$ of dust clouds ICS 13.230	EN 14034-2: 2006
72.	МКС EN 14034-3: 2007	Одредување на експлозивни карактеристики на облаци од прашина – Дел 3: Одредување на долна експлозивна граница ДЕГ(LEL) на облаци од прашина (идентичен со EN 14034-3:2006) Determination of explosion characteristics of dust clouds —Part3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds ICS 13.230	EN 14034-3: 2006
73.	МКС EN 140460: 2007	Опрема отпорна на експлозија (идентичен со EN 14460:2006) Explosion resistant equipment ICS 13.230	EN 140460: 2006
74.	МКС EN 14492-1: 2007	Дигалки – Моторни макари и лифтови – Дел 1: Моторни макари (идентичен со EN 14492-1:2006) Cranes — Power driven winches and hoists — Part1: Power driven winches ICS 53.020.20	EN 14492-1: 2006
75.	МКС EN 14681: 2007	Безбедност на машини – Безбедносни барања за машини и опрема за производство на челик во електролачни печки (идентичен со EN 14681:2006) Safety of machinery — Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces ICS 25.180.10, 77.180	EN 14681: 2006
76.	МКС EN 14973: 2007	Транспортни ленти за употреба во подземни инсталации – Барања за електрична и пожарна безбедност (идентичен со EN 14973:2006) Conveyor belts for use in underground installations — Electrical and flammability safety requirements ICS 53.040.20	EN 14973: 2006

II. Во делот II. Стандарди за безбедност на машини, по редниот број 579 се додаваат два нови редни броја 580 и 581 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
580.	МКС EN 13157:2006/Кор:2007	Кранови – Безбедност – Опрема за подигнување на рачен погон – Коријендум (идентичен со EN 13157:2004/AC:2005) Cranes - Safety - Hand powered lifting equipment Corrigendum ICS: 53.020.20	EN 3157:2004/AC:2005
581.	МКС EN 13557:2006/A1:2007	Кранови – Управување и управувачки станици – Амандман 1 (идентичен со EN 13557:2003/A1:2005) Cranes – Controls and control stations - Amendment 1 ICS: 53.020.20	EN 13557:2003/A1:2005

III. Во делот III. Стандарди за електрична опрема наменета за користење во определен напонски опсег, по редниот број 614 се додаваат триесет и четири нови редни броја од 615 до 648 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
615.	МКС EN 60928/A1: 2006	Помошна опрема за светилки – Електронски придрушници за натзменична струја за цевчести флуоресцентни светилки – Општи и безбедносни барања (идентичен со EN 60928: 1995/A1:1999) Auxiliaries for lamps – A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – General and safety requirements ICS 29.140.30	EN 60928: 1995/A1:1999
616.	МКС EN 500065-4-7: 2007	Нисконапонски електрични уреди за сигнализирање во фреквентен опсег од 3 kHz до 148,5 kHz и од 1,6 MHz до 30 MHz - Дел 4-7: Преносливи нисконапонски раздвојувачки филтри – Безбедносни барања (идентичен со EN 50065-4-7:2005) Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz — Part 4-7: Portable low voltage decoupling filters — Safety requirements ICS 31.160; 33.040.30; 97.120	EN 500065-4-7: 2005
617.	МКС EN 50428: 2007	Склопки за домаќинствата и слични фиксни електрични уреди - Колатерален стандард - Склопки и соодветен прибор за употреба во домаќинствата и електронски системи во згради (HBES) (идентичен со EN 50428:2005) Switches for household and similar fixed electrical installations — Collateral	EN 50428: 2005

		standard — Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) ICS 29.120.40; 97.120	
618.	MKC EN 60320-2-4:2007	Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена - Дел 2-4: Спојници за апарати во зависност од ангажираната моќност (IEC 60320-2-4:2005) (идентичен со EN 60320-2-4:2006) Appliance couplers for household and similar general purposes — Part 2- 4: Couplers dependent on appliance weight for engagement (IEC 60320-2-4:2005) ICS 29.20.20	EN 60320-2-4:2006
619.	MKC EN 60519-3:2007	Безбедносни мерки во електротермиски постројки - Дел 3: Посебни барања за индукиско и кондукциско загревање и индукиски постројки за топење (IEC 60519-3:2005) (идентичен со EN 60519-3:2005) Safety in electroheat installations — Part 3: Particular requirements for induction and conduction heating and induction melting installations (IEC 60519-3:2005) ICS 25.180.10	EN 60519-3:2005
620.	MKC EN 60519-8:2007	Безбедносни мерки во електротермиски постројки - Дел 8: Посебни барања за електропечки за топење на згура (IEC 60519-8:2005) (идентичен со EN 60519-8:2005) Safety in electroheat installations — Part 8: Particular requirements for electroslog remelting furnaces (IEC 60519-8:2005) ICS 25.180.10	EN 60519-8:2005
621.	MKC EN 60519-9:2007	Безбедносни мерки во електротермиски постројки - Дел 9: Посебни барања за високофреквентни диелектрични постројки за загревање (IEC 60519-9:2005) (идентичен со EN 60519-9:2005) Safety in electroheat installations — Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations (IEC 60519-9:2005) ICS 25.180.10	EN 60519-9:2005
622.	MKC EN 60519-10:2007	Безбедносни мерки во електротермиски постројки - Дел 10: Посебни барања за линиски системи за електроотпорно загревање за индустриска и комерцијална примена (IEC 60519-10:2005) (идентичен со EN 60519-10:2005) Safety in electroheat installations — Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications (IEC 60519-10:2005) ICS 25.180.10	EN 60519-10:2005
623.	MKC EN 60598-2-11:2007	Светилки - Дел 2-11: Посебни барања - Светилки за аквариуми (IEC 60598-2-11:2005) (идентичен со EN 60598-2-11:2005) Luminaires — Part 2-11: Particular requirements — Aquarium luminaires (IEC 60598-2-11:2005) ICS 29.140.40	EN 60598-2-11:2005
624.	MKC EN 60664-4:2007	Усогласување на изолацијата за опрема во нисконапонски системи - Дел 4: Однесување при високофреквентни напонски оптоварувања (IEC 60664-4:2005) (идентичен со EN 60664-4:2006) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress (IEC 60664-4:2005) ICS 29.080.30	EN 60664-4:2006
625.	MKC EN 60728-11:2007	Кабелски мрежи за телевизиски сигнали, звучни сигнали и интерактивни услуги - Дел 11: Безбедност (IEC 60728-11:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60728-11:2005) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services — Part 11: Safety (IEC 60728-11:2005 (Modified)) ICS 33.060.40	EN 60728-11:2005
626.	MKC EN 60730-2-12:2007	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и за слична намена - Дел 2-12: Посебни барања за електрични брави на врати (IEC 60730-2-12:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60730-2-12:2006) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks (IEC 60730-2-12:2005 (Modified)) ICS 97.120	EN 60730-2-12:2006
627.		MKC EN 60947-6-1:2007 (ен) (уин) Нисконапонска склопна и разводна опрема - Дел 6-1: Повеќенаменска опрема - Склопна опрема за преспојување (IEC 60947-6-1:2005) (идентичен со EN 60947-6-1:2005) Low-voltage switchgear and controlgear — Part 6-1: Multiple function equipment — Transfer switching equipment (IEC 60947-6-1:2005) ICS 29.130.20	
628.	MKC EN 60974-1:2007	Опрема за електролачно заварување - Дел 1: Електрични уреди за заварување (IEC 60974-1:2005) (идентичен со EN 60974-1:2005) Arc welding equipment — Part 1: Welding power sources (IEC 60974-1:2005) ICS 25.160	EN 60974-1:2005
629.	MKC EN 60974-7:2007	Опрема за електролачно заварување - Дел 7: Горилници (IEC 60974-7:2005) (идентичен со EN 60974-7:2005) Arc welding equipment — Part 7: Torches (IEC 60974-7:2005) ICS 25.160	EN 60974-7:2005
630.	MKC EN 60974-12:2007	Опрема за електролачно заварување - Дел 12: Уреди за спојување на каблите за заварување (IEC 60974-12:2005) (идентичен со EN 60974-12:2005) Arc welding equipment — Part 12: Coupling devices for welding cables (IEC 60974-12:2005) ICS 25.160	EN 60974-12:2005
631.	MKC EN 61010-2-040:2007	Барања за безбедност за електрична опрема за мерење, контрола и употреба во лабораторија - Дел 2-040: Посебни барања за стерилизатори и дезинфектори со миене кои се користат за третирање на медицински материјали (IEC 61010-2-040:2005) (идентичен со EN 61010-2-040:2005)	EN 61010-2-040:2005

		Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials (IEC 61010-2-040:2005) ICS 19.080; 71.040.10	
632.	МКС EN 61058-2-4:2007	Склопки за апарати — Дел 2-4: Посебни барања за склопки за слободно монтирање (IEC 61058-2-4:1995 +A1:2003) (идентичен со EN 61058-2-4:2005) Switches for appliances — Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches (IEC 61058-2-4:1995 +A1:2003) ICS 29.120.40	EN 61058-2-4:2005
633.	МКС EN 61347-2-12:2007	Управувачки уреди за сијалици — Дел 2-12: Посебни барања за електронски пригушници на еднонасочна и наизменична струја за сијалици со празнење (со исклучок на флуоресцентни сијалици) (IEC 61347-2-12:2005) (идентичен со EN 61347-2-12:2005) Lamp controlgear — Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (IEC 61347-2-12:2005) ICS 29.140.99	EN 61347-2-12:2005
634.	МКС EN 61558-1:2007	Безбедност на енергетски трансформатори, на единици за напојување и слично — Дел 1: Општи барања и испитувања (IEC 61558-1:2005) (идентичен со EN 61558-1:2005) Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2005) ICS 29.180	EN 61558-1:2005
635.	МКС EN 61643-21:2007	Нисконапонски уреди за заштита од ударен напон — Дел 21: Уреди за заштита од ударен напон поврзани на телекомуникациони мрежи и мрежи за сигнализирање — Барања за изведба и методи на испитување (IEC 61643-21:2000) (идентичен со EN 61643-21:2001) Low voltage surge protective devices — Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks — Performance requirement and testing methods (IEC 61643-21:2000) ICS 29.240; 29.240.10	EN 61643-21:2001
636.	МКС HD 60269-2-1:2007	Нисконапонски осигурувачи — Дел 2-1: Дополнителни барања за осигурувачи со кои ракуваат овластени лица (осигурувачи главно за индустриска примена) — секција од 1 до 6: Примери за типови на стандардизирани осигурувачи (IEC 60269-2-1:2004 (Модификуван)) (идентичен со HD 60269-2-1:2005) Low-voltage fuses — Part 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorised persons (fuses mainly for industrial application) — Sections I to VI: Examples of types of standardised fuses (IEC 60269-2-1:2004 (Modified)) ICS 29.120.50	HD 60269-2-1:2005
637.	МКС EN 60335-2-43:2006 /A1: 2007	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати — Безбедност — Дел 2-43: Посебни барања за сушалки за облека и крпи (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005) (идентичен со EN 60335-2-43:2003/A1:2006) - Амандман 1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005) - Amendment 1 ICS: 97.060; 13.120	EN 60335-2-43:2003/A1:2006
638.	МКС EN 60335-2-61:2006/A1:2007	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати — Безбедност — Дел 2-61: Посебни барања за акумулациони термопечки (IEC 60335-2-61:2002/A1:2005) (идентичен со) - Амандман 1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters (IEC 60335-2-61:2002/A1:2005) - Amendment 1 ICS: 13.120; 97.100.10	EN 60335-2-61:2003/A1:2005
639.	МКС EN 60335-2-67:2006/A1:2007	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати — Безбедност — Дел 2-67: Посебни барања за машини за одржување и чистење подови за индустриска и комерцијална намена (IEC 60335-2-67:2002/A1:2005 (модификуван)) (идентичен со) - Амандман 1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-67: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use (IEC 60335-2-67:2002/A1:2005 (Modified))- Amendment 1 ICS: 23.080; 91.140.65	EN 60335-2-67:2003/A1:2006
640.	МКС EN 60335-2-68:2006/A1:2007	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати — Безбедност — Дел 2-68: Посебни барања за апарати за прскање за индустриска и комерцијална намена (IEC 60335-2-68:2002/A1:2005 (модификуван)) (идентичен со) - Амандман 1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-68: Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial and commercial use (IEC 60335-2-68:2002/A1:2005 (Modified))- Amendment 1 ICS: 97.020	EN 60335-2-68:2003/A1:2006
641.	МКС EN 60335-2-98:2006/A1:2007	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати — Безбедност — Дел 2-98: Посебни барања за навлажнувачи (IEC 60335-2-98:2002/A1:2004) (идентичен со EN 60335-2-98:2003/A1:2005) - Амандман 1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-98: Particular requirements for humidifiers (IEC 60335-2-98:2002/A1:2004)- Amendment 1 ICS: 97.030	EN 60335-2-98:2003/A1:2005
642.	МКС EN 60432-2:2006/A1:2007	Светилки со вжарено влакно — Спецификации за безбедност — Дел 2: Халогени светилки со волфрамово влакно за домашна употреба и за слични општи намени (IEC 60432-2:1999/A1:2005 (модификуван)) (идентичен со) - Амандман 1 Incandescent lamps — Safety specifications — Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes (IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Modified))- Amendment 1 ICS: 29.140.20	EN 60432-2:2000/A1:2005
643.	МКС EN 60439-2:2006/A1: 2007	Нисконапонски склопни блокови — Дел 2: Посебни барања за собирнички канален развод (IEC 60439-2:2000/A1:2005) (идентичен со EN 60439-2:2000/A1:2005) - Амандман 1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) (IEC 60439-2:2000/A1:2005)- Amendment 1 ICS: 29.130.20	EN 60439-2:2000/A1:2005
644.	МКС EN 60730-2-2:2006/ A1:2007	Автоматски електро-контролни уреди за домаќинство и за други слични намени — Дел 2-2: Посебни барања за термички протектори за моторите (IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (модификуван)) (идентичен со) - Амандман 1	EN 60730-2-2:2002/ A1:2006

		Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors (IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Modified))- Amendment 1 ICS: 97.120	
645.	МКС EN 60898-1:2006/ A11:2007	Електричен прибор — Прекинувачи за заштита од прекумерна струја за инсталации во домаќинство и за слични инсталации — Дел 1: Прекинувачи на најизменична струја (IEC 60898-1:2002 (модификуван)) (идентичен со) - Амандман 11 Electrical accessories — Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations — Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation (IEC 60898-1:2002 (Modified))- Amendment 11 ICS: 29.120.50	EN 60898-1:2003/ A11:2005
646.	МКС EN 61242:2006/ A12:2007	Електричен прибор — Калеми за кабли за домаќинство и за слични цели (IEC 61242:1995 (модификуван)) (идентичен со EN 61242:1997/ A12:2006) - Амандман 12 Electrical accessories — Cable reels for household and similar purposes (IEC 61242:1995 (Modified))- Amendment 12 ICS: 97.180; 55.060	EN 61242:1997/ A12:2006
647.	МКС EN 61347-2-1:2006/A1:2007	Контролни уреди за светилки — Дел 2-1: Посебни барања за уредите за стартување (поинакви од биметалните стартери) (IEC 61347-2-1:2000/A1:2005) (идентичен со EN 61347-2-1:2001/A1:2006) - Амандман 1 Lamp controlgear — Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters) (IEC 61347-2-1:2000/A1:2005)- Amendment 1 ICS: 29.140.99	EN 61347-2-1:2001/A1:2006
648.	МКС EN 61347-2-8:2006/A1:2007	Контролни уреди за светилки — Дел 2-8: Посебни барања за придушници за флуоресцентни светилки (IEC 61347-2-8:2000/A1:2006) (идентичен со) - Амандман 1 Lamp controlgear — Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps (IEC 61347-2-8:2000/A1:2006)- Amendment 1 ICS: 29.140.99	EN 61347-2-8:2001/A1:2006

IV. Во делот IV. Стандарди за електромагнетна компатибилност, по редниот број 122 се додаваат девет нови редни броја од 123 до 131 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
123.	МКС EN 50065-2-1:2006/A1:2007	Нисконапонски електрични уреди за сигнализирање во фреквентен опсег од 3 kHz до 148,5 kHz — Дел 2-1: Барања за отпорност на опремата и системите за главната мрежа на врски, коишто работат во фреквентен опсег од 95 kHz до 148,5 kHz, а се наменети за користење во станбени, комерцијални и псеудоиндустриски средини (идентичен со EN 50065-2-1:2003/A1:2005) - Амандман 1	EN 50065-2-1:2003/A1:2005
124.	МКС EN 50065-2-2:2006/A1:2007	Нисконапонски електрични уреди за сигнализирање во фреквентен опсег од 3 kHz до 148,5 kHz — Дел 2-2: Барања за отпорност на опремата и системи за главната мрежа на врски, коишто работат во фреквентен опсег од 95 kHz до 148,5 kHz, а се наменети за користење во индустриски средини (идентичен со) - Амандман 1 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz — Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments - Amendment 1 ICS: 33.040.30	EN 50065-2-2:2003/A1:2005
125.	МКС EN 50065-2-3:2006/A1:2007	Нисконапонски електрични уреди за сигнализирање во фреквентен опсег од 3 kHz до 148,5 kHz — Дел 2-3: Барања за отпорност на опремата и системи за главната мрежа на врски, коишто работат во фреквентен опсег од 3 kHz до 95 kHz, а се наменети за користење од страна на снабдувачите и дистрибутерите на електрична енергија (идентичен со EN 50065-2-3:2003/A1:2005) - Амандман 1 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz — Part 2-3: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors - Amendment 1 ICS: 33.040.30; 33.100.01	EN 50065-2-3:2003/A1:2005
126.	МКС EN 50412-2-1:2007	Линија за напојување на комуникациски апарати и системи што се користат во нисконапонски инсталации за фреквентен опсег од 1,6 MHz до 30 MHz — Дел 2-1: Станбено, комерцијално и индустриско опкружување — Барања за отпорност (идентичен со EN 50412-2-1:2005) Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz — Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment — Immunity requirements ICS: 33.120.20; 97.120	EN 50412-2-1:2005
127.	МКС EN 55013:2006/A2:2007	Радиодифузни приемници и слична опрема за прием на звук и телевизиска слика — Карактеристики на радиопремиите — Граници и методи на мерења (CISPR 13:2001 (модификуван) CISPR 13:2001/A2:2006) (идентичен со EN 55013:2001/A2:2006) - Амандман 2 Sound and television broadcast receivers and associated equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 13:2001 (Modified) CISPR 13:2001/A2:2006) - Amendment 2 ICS: 33.100.10	EN 55013:2001/A2:2006
128.	МКС EN 55022:2007	Опрема за информатичка технологија - Карактеристики на радиопремиите - Граници и методи на мерење (CISPR 22:2005 (модификуван)) (идентичен со EN 55022:2006) Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 22:2005 (Modified)) ICS: 33.100.10	EN 55022:2006

129.	МКС EN 61000-3-3:2006/A2:2007	Електромагнетна компатибилност (ЕМС) – Дел 3-3: Гранични вредности – Ограничување на промените на напонот, осцилации на напонот и трепкање кај јавните нисконапонски напојни системи, за опрема со номинална вредност на струјата ≤ 16 А по фаза, што не е предмет на условно поврзување (IEC 61000-3-3:1994/A2:2005) (идентичен со EN 61000-3-3:1995/A2:2005) - Амандман 2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3:1994/A2:2005) - Amendment 2 ICS: 33.100.10	EN 61000-3-3:1995/A2:2005
130.	МКС EN 61543:2006/A12/A2:2007	Заштитни уреди што работат на резидуална (заостаната) струја за домаќинствата и за други слични цели (RCD) – Електромагнетна компатибилност (IEC 61543:1995/A2:2005) (идентичен со EN 61543:1995/A12:2005/ A2:2006) - Амандман 12, 2 Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use — Electromagnetic compatibility (IEC 61543:1995/A2:2005) - Amendment 12, 2 ICS: 29.020; 29.120.50	EN 61543:1995/A12:2005/ A2:2006
131.	МКС EN 62040-2:2007	Системи за непрекинато напојување (UPS) – Дел 2: Барања за електромагнетна компатибилност (ЕМС) (идентичен со EN 62040-2:2006) Uninterruptible power systems (UPS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (IEC 62040-2:2005) ICS: 17.220; 29.200	EN 62040-2:2006

V. По делот V. се додаваат два нови дела VI и VII кои гласат:

„ VI. Стандарди за опрема под притисок

Ред. број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
1.	МКС EN 19:2007	Индустриски вентили – Означување метални вентили (идентичен со EN 19:2002) Industrial valves - Marking of metallic valves ICS: 23.060.01	EN 19:2002
2.	МКС EN 287-1/Кор/A2:2007	Квалификациски тест за заварувачи – Заварување со топење – Дел 1: челици (идентичен со EN 287-1:2004/ AC:2004/A2:2006) Qualification test of welders – Fusion welding - Part 1: Steels ICS: 25.160.10	EN 287-1:2004/ AC:2004/A2:2006
3.	МКС EN 378-2:2007	Системи за ладење и топлински пумпи – Безбедносни и еколошки барања – Дел 2: Проектирање, изведба, тестирање, означување и документација (идентичен со EN 378-2:2000) Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ICS: 27.080 / 27.200	EN 378-2:2000
4.	МКС EN 593:2007	Индустриски вентили – Метални пеперужни вентили (идентичен со EN 593:2004) Industrial valves - Metallic butterfly valves ICS: 23.060.30	EN 593:2004
5.	МКС EN 764-5:2007	Опрема под притисок – Дел 5: Документација за сообразност и инспекција на материјали (идентичен со EN 764-5:2002) Pressure Equipment - Part 5: Compliance and Inspection Documentation of Materials ICS: 23.020.30	EN 764-5:2002
6.	МКС EN 764-7/Кор:2007	Опрема под притисок – Дел 7: Безбедносни системи за опрема под притисок неизложена на оган (идентичен со EN 764-7:2002/AC:2006) Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment ICS: 23.020.30	EN 764-7:2002/AC:2006
7.	МКС EN 1653/A1:2007	Бакар и бакарни легури – Плочи, лимови и кружни профили за котли, садови под притисок и единици за складирање топла вода (идентичен со EN 1653:1997/A1:2000) Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units ICS: 77.150.30	EN 1653:1997/A1:2000
8.	МКС EN 1866:2007	Подвижни направи за гасење пожари (идентичен со EN 1866:2005) Mobile fire extinguishers ICS: 13.220.10	EN 1866:2005
9.	МКС EN 1983:2007	Индустриски вентили – Челични топчести вентили (идентичен со EN 1983:2006) Industrial valves - Steel ball valves ICS: 23.060.10	EN 1983:2006
10.	МКС EN 1984:2007	Индустриски вентили – Челични вентили со преграда (идентичен со EN 1984:2000) Industrial valves - Steel gate valves ICS: 23.060.30	EN 1984:2000
11.	МКС EN 10028-1/A1:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 10028-1:2000/A1:2002) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-1:2000/A1:2002
12.	МКС EN 10028-3:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 3: Заварливи ситнозрнести челици, нормализирани (идентичен со EN 10028-3:2003) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-3:2003

13.	МКС EN 10028-5:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 5: Заварливи ситнозрнести челици, термомеханички валани (идентичен со EN 10028-5:2003) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-5:2003
14.	МКС EN 10028-6:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 6: Заварливи ситнозрнести челици за подобрување (идентичен со EN 10028-6:2003) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-6:2003
15.	МКС EN 10028-7/Кор:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 7: Непросувачки челици (идентичен со EN 10028-7:2000/AC:2004) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-7:2000/AC:2004
16.	МКС EN 10204:2007	Метални производи – Типови инспекциски документи (идентичен со EN 10204:2004) Metallic products - Types of inspection documents ICS: 01.110/77.080.01/77.120.01	EN 10204:2004
17.	МКС EN 10213-1:2007	Технички услови за испорака на челични одлеаноци наменети за употреба под притисок – Дел 1: Општо (идентичен со EN 10213-1:1995) Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 1: General ICS: 77.140.30	EN 10213-1:1995
18.	МКС EN 10213-4:2007	Технички услови за испорака на челични одлеаноци наменети за употреба под притисок – Дел 4: Аустенитни и аустенитно-феритни типови челици (идентичен со EN 10213-4:1995) Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades ICS: 77.140.30	EN 10213-4:1995
19.	МКС EN 10217-3/A1:2007	Заварени челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 3: Цевки од легиран ситнозрнест челик (идентичен со EN 10217-3:2002/A1:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-3:2002/A1:2005
20.	МКС EN 10222-1/A1:2007	Челични отковки наменети за употреба под притисок – Дел 1: Општи барања за слободно ковани отковки (идентичен со EN 10222-1:1998/A1:2002) Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements for open die forgings ICS: 77.140.85	EN 10222-1:1998/A1:2002
21.	МКС EN 12263:2007	Системи за ладење и топлински пумпи – Уреди за безбедносно исклучување заради ограничување на притисокот – Барања и тестови (идентичен со EN 12263:1998) Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests ICS: 27.080.00 / 27.200.00	EN 12263:1998
22.	МКС EN 12266-1:2007	Индустриски вентили – Тестирање вентили – Дел 1: Тестови за притисок, процедури за тестирање и критериуми за прифатливост – Задолжителни барања (идентичен со EN 12266-1:2003) Industrial valves - Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements ICS: 11.060.20	EN 12266-1:2003
23.	МКС EN 12288:2007	Индустриски вентили – Преградни вентили од бакарни легури (идентичен со EN 12288:2003) Industrial valves - Copper alloy gate valves ICS: 23.060.20	EN 12288:2003
24.	МКС EN 12420:2007	Бакар и бакарни легури – Отковки (идентичен со EN 12420:1999) Copper and copper alloys - Forgings ICS: 77.150.30	EN 12420:1999
25.	МКС EN 12434/Кор:2007	Садови за ниски температури – Флексибилни црева за ниски температури (идентичен со EN 12434:2000/AC:2001) Cryogenic vessels - Cryogenic flexible hoses ICS: 23.040 / 23.040.70	EN 12434:2000/AC:2001
26.	МКС EN 12451:2007	Бакар и бакарни легури – Бесшевни кружни цевки за топлоизменувачи (идентичен со EN 12451:1999) Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers ICS: 23.040.15 / 77.150.30	EN 12451:1999
27.	МКС EN 12516-1:2007	Индустриски вентили – Проектна јакост на телото – Дел 1: Табеларна метода за тело на челични вентили (идентичен со) Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells ICS: 23.060.01	EN 12516-1:2005
28.	МКС EN 12516-2:2007	Индустриски вентили – Проектна јакост на телото – Дел 2: Пресметковна метода за тело на челични вентили (идентичен со EN 12516-2:2004) Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells ICS: 23.060.01	EN 12516-2:2004
29.	МКС EN 12516-3/Кор:2007	Вентили – Проектна јакост на тело – Дел 3: Експериментална метода (идентичен со EN 12516-3:2002/AC:2003) Valves - Shell design strength - Part 3: Experimental method ICS: 23.060.01	EN 12516-3:2002/AC:2003
30.	МКС EN 12778/Кор:2007	Опрема за готвење – Садови за готвење под притисок за домашна употреба (идентичен со EN 12778:2002/AC:2003) Cookware - Pressure cookers for domestic use ICS: 97.040.20 / 97.040.60	EN 12778:2002/AC:2003
31.	МКС EN 13121-1:2007	GRP-резервоари и садови за надземна употреба – Дел 1: Суровински материјали – Услови за спецификација и услови за прифаќање (идентичен со EN 13121-1:2003) GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance conditions ICS: 23.020.10	EN 13121-1:2003

32.	MKC EN 13121-2:2007	GRP-резервоари и садови за надземна употреба – Дел 2: Композитни материјали – Хемиска отпорност (идентичен со EN 13121-2:2003) GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite materials - Chemical resistance ICS: 23.020.10	EN 13121-2:2003
33.	MKC EN 13133:2007	Тврдо лемење – Одобрение за изведувачот на лемењето (идентичен со EN 13133:2000) Brazing - Brazer approval ICS: 25.160.50	EN 13133:2000
34.	MKC EN 13134:2007	Тврдо лемење – Одобрување процедура (идентичен со EN 13134:2000) Brazing - Procedure approval ICS: 25.160.50	EN 13134:2000
35.	MKC EN 13371:2007	температури – Конекции за употреба на ниски температури (идентичен со EN 13371:2001) Cryogenic vessels - Couplings for cryogenic service ICS: 23.020.40 / 23.040.70	EN 13371:2001
36.	MKC EN 13445-1:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 1: Општо (идентичен со) Unfired pressure vessels - Part 1: General ICS: 23.020.30	EN 13445-1:2002
37.	MKC EN 13445-2:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 2: Материјали (идентичен со EN 13445-2:2002) Unfired pressure vessels - Part 2: Materials ICS: 23.020.30	EN 13445-2:2002
38.	MKC EN 13445-3/A4/A5/A6/A8:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A4:2005/A5:2006/A6:2006/A8:2006) Unfired pressure vessels - Part 3: Design ICS: 23.020.30	EN 13445-3:2002/A4:2005/A5:2006/A6:2006/A8:2006
39.	MKC EN 13445-4:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 4: Изработка (идентичен со EN 13445-4:2002) Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication ICS: 23.020.30	EN 13445-4:2002
40.	MKC EN 13445-6/A1:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 6: Барања за проектирање и изработка на садови под притисок и делови изработени од нодуларен лив (идентичен со EN 13445-6:2002/A1:2004) Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron ICS: 23.020.30	EN 13445-6:2002/A1:2004
41.	MKC 13458-1:2007	Садови за ниски температури – Статични садови изолирани со вакуум – Дел 1: Основни барања (идентичен со EN 13458-1:2002) Cryogenic vessels – Static vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements ICS: 23.020.40	EN 13458-1:2002
42.	MKC EN 13458-2/Kop:2007	Садови за ниски температури – Статични садови изолирани со вакуум – Дел 2: Проектирање, изработка, инспекција и тестирање (идентичен со EN 13458-2:2002/AC:2006) Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing ICS: 23.020.40	EN 13458-2:2002/AC:2006
43.	MKC EN 13480-1/A1:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 1: Општо (идентичен со EN 13480-1:2002/A1:2005) Metallic industrial piping – Part 1: General ICS: 23.040.01	EN 13480-1:2002/A1:2005
44.	MKC EN 13480-2:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 2: Материјали (идентичен со EN 13480-2:2002) Metallic industrial piping - Part 2: Materials ICS: 23.040.01	EN 13480-2:2002
45.	MKC EN 13480-3/A1:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 3: Проектирање и пресметки (идентичен со EN 13480-3:2002/A1:2005) Metallic industrial piping – Part 3: Design and calculation ICS: 23.040.01	EN 13480-3:2002/A1:2005
46.	MKC EN 13480-5:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 5: Инспекција и тестирање (идентичен со EN 13480-5:2002) Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing ICS: 23.040.01	EN 13480-5:2002
47.	MKC EN 13648-3:2007	Садови за ниски температури – Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 3: Определување на потребно растоварување – Капацитет и димензионирање (идентичен со EN 13648-3:2002) Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: Determination of required discharge - Capacity and sizing ICS: 23.020.40 / 23.060.40	EN 13648-3:2002
48.	MKC EN 13923:2007	Садови под притисок намотани со жица FRP – Материјали, проектирање, производство и тестирање (идентичен со EN 13923:2005) Filament-wound FRP pressure vessels - Materials, design, manufacturing and testing ICS: 23.020.30	EN 13923:2005
49.	MKC EN 14197-1:2007	Садови за ниски температури – Статични садови изолирани без вакуум – Дел 1: Основни барања (идентичен со EN 14197-1:2003) Cryogenic vessels – Static non-vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements ICS: 23.040.30	EN 14197-1:2003
50.	MKC EN 14197-2/A1/Kop:2007	Садови за ниски температури – Статични садови изолирани без вакуум – Дел 2: Проектирање, изработка, инспекција и тестирање (идентичен со EN 14197-2:2003/A1:2006/AC:2006) Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing ICS: 23.040.30	EN 14197-2:2003/A1:2006/AC:2006
51.	MKC EN 14276-1:2007	Опрема под притисок за системи за ладење и топлотни пумпи – Дел 1: Садови – Општи барања (идентичен со EN 14276-1:2006) Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements ICS: 23.020.30 / 27.080 / 27.200	EN 14276-1:2006

52.	МКС EN 14382:2007	Безбедносни уреди за станици и инсталации за регулирање притисок на гас – Безбедносни уреди за исклучување на гас за влезни притисоци до 100 бари (идентичен со EN 14382:2005) Safety devices for gas pressure regulating stations and installations - Gas safety shut-off devices for inlet pressures up to 100 bar ICS: 23.060.40	EN 14382:2005
53.	МКС EN 14570/A1:2007	Опременување надземни и подземни LPG-резервоари (идентичен со EN 14570:2005/A1:2006) Equipping of LPG tanks, overground and underground ICS: 23.020.30	EN 14570:2005/A1:2006
54.	МКС EN ISO 15613:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Квалификација заснована врз претпроизводствен тест за заварување (ISO 15613:2004) (идентичен со EN ISO 15613:2004) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613:2004) ICS: 25.160.10	EN ISO 15613:2004
55.	МКС EN ISO 15614-2:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Тест за процедура на заварување – Дел 2: Лачно заварување алуминиум и алуминиумски легури (ISO 15614-2:2005) (идентичен со EN ISO 15614-2:2005) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-2:2005
56.	МКС EN ISO 15614-4:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Тест за процедура на заварување – Дел 4: Завршно заварување алуминиумски одлеаноци (ISO 15614-4:2005) (идентичен со EN ISO 15614-4:2005) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 15614-4:2005) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-4:2005
57.	МКС EN ISO 15614-6:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Тест за процедура на заварување – Дел 6: Лачно и гасно заварување бакар и бакарни легури (ISO 15614-6:2006) (идентичен со EN ISO 15614-6:2006) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 6: Arc and gas welding of copper and its alloys (ISO 15614-6:2006) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-6:2006
58.	МКС EN ISO 15614-8:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Тест за процедура на заварување – Дел 8: Заварување цевки и врски на цевка со плоча (ISO 15614-8:2002) (идентичен со EN ISO 15614-8:2002) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints (ISO 15614-8:2002) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-8:2002
59.	МКС EN ISO 15620:2007	Заварување – Заварување со триење метални материјали (ISO 15620:2000) (идентичен со EN ISO 15620:2000) Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000) ICS: 25.160.00	EN ISO 15620:2000
60.	МКС EN ISO 16135:2007	Индустриски вентили – Топчести вентили од термопластични материјали (ISO 16135:2006) (идентичен со EN ISO 16135:2006) Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials (ISO 16135:2006) ICS: 23.060.10	EN ISO 16135:2006
61.	МКС EN ISO 16136:2007	Индустриски вентили – Пеперужни вентили од термопластични материјали (ISO 16136:2006) (идентичен со EN ISO 16136:2006) Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials (ISO 16136:2006) ICS: 23.060.30	EN ISO 16136:2006
62.	МКС EN ISO 16138:2007	Индустриски вентили – Вентили со дијафрагма од термопластични материјали (ISO 16138:2006) (идентичен со EN ISO 16138:2006) Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials (ISO 16138:2006) ICS: 23.060.20	EN ISO 16138:2006
63.	МКС EN ISO 16139:2007	Индустриски вентили – Вентили со преграда од термопластични материјали (ISO 16139:2006) (идентичен со EN ISO 16139:2006) Industrial valves - Gate valves of thermoplastics materials (ISO 16139:2006) ICS: 23.060.30	EN ISO 16139:2006
64.	МКС EN ISO 21787:2007	Индустриски вентили – Сферични вентили од термопластични материјали (ISO 21787:2006) (идентичен со EN ISO 21787:2006) Industrial valves - Globe valves of thermoplastics materials (ISO 21787:2006) ICS: 23.060.10	EN ISO 21787:2006
65.	МКС EN 1092-3/Кор:2007	Прирабници и нивни споеви – Кржни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителни уреди, определени како PN – Дел 3: Прирабници од бакарни легури (идентичен со EN 1092-3:2003/AC:2004) Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges ICS: 23.040.60	EN 1092-3:2003/AC:2004
66.	МКС EN 1092-4:2007	Прирабници и нивни споеви – Кржни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителни уреди, определени како PN – Дел 4: Прирабници од алуминиумски легури (идентичен со EN 1092-4:2002) Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 4: Aluminium alloy flanges ICS: 23.040.60	EN 1092-4:2002
67.	МКС EN 1349/Кор:2007	Контролни вентили за индустриски процеси (идентичен со EN 1349:2000/ AC: 2001) Industrial process control valves ICS: 23.060.40	EN 1349:2000/ AC: 2001

68.	МКС EN 1626:2007	Садови за употреба при ниски температури – Вентили за работа при ниски температури (идентичен со EN 1626:1999) Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service ICS: 23.020.40 / 23.060.20	EN 1626:1999
69.	МКС EN 1759-3/Kop:2007	Прирабници и нивни споеви – Кружни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителна опрема, определени по класа – Дел 3: Прирабници изработени од бакарни легури (идентичен со EN 1759-3:2003/AC:2004) Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated - Part 3: Copper alloy flanges ICS: 23.040.60	EN 1759-3:2003/AC:2004
70.	МКС EN 1759-4:2007	Прирабници и нивни споеви – Кружни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителна опрема, определени по класа – Дел 4: Прирабници изработени од алуминиумски легури (идентичен со EN 1759-4:2003) Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, class designated - Part 4: Aluminium alloy flanges ICS: 23.040.60	EN 1759-4:2003
71.	МКС EN ISO 4126-1/Kop:2007	Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 1: Сигурносни вентили (ISO 4126-1:2004) (идентичен со EN ISO 4126-1:2004/AC:2006) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2004) ICS: 13.240	EN ISO 4126-1:2004/AC:2006
72.	МКС EN ISO 4126-3:2007	Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 3: Комбинација на сигурносни вентили и безбедносни уреди со распрскувачки диск (ISO 4126-3:2006) (идентичен со EN ISO 4126-3:2006) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in combination (ISO 4126-3:2006) ICS: 13.240	EN ISO 4126-3:2006
73.	МКС EN ISO 9606-2:2007	Квалификациски тест за заварувачи – Заварување со топење – Дел 2: Алуминиум и алуминиумски легури (ISO 9606-2:2004) (идентичен со EN ISO 9606-2:2004) Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and aluminium alloys (ISO 9606-2:2004) ICS: 25.160.10	EN ISO 9606-2:2004
74.	МКС EN ISO 9606-3:2007	Тестирање заварувачи заради издавање одобрение – Заварување со топење – Дел 3: Бакар и бакарни легури (ISO 9606-3:1999) (идентичен со EN ISO 9606-3:1999) Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and copper alloys (ISO 9606-3:1999) ICS: 25.160.10	EN ISO 9606-3:1999
75.	МКС EN 10213-2:2007	Технички услови за испорака на челични одлеаноци наменети за употреба под притисок – Дел 2: Класи челици за употреба при собна температура и при покачени температури (идентичен со EN 10213-2:1995) Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures ICS: 77.140.30	EN 10213-2:1995
76.	МКС EN 10213-3:2007	Технички услови за испорака на челични одлеаноци наменети за употреба под притисок – Дел 3: Класи челици за употреба при ниски температури (идентичен со EN 10213-3:1995) Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 3: Steel grades for use at low temperatures ICS: 77.140.30	EN 10213-3:1995
77.	МКС EN 10216-3/A1:2007	Бесшевни челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 3: Цевки од легирани ситнозрнести челици (идентичен со EN 10216-3:2002/A1:2004) Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10216-3:2002/A1:2004
78.	МКС EN 10216-5:2007	Бесшевни челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 5: Цевки од не'рѓосувачки челик (идентичен со EN 10216-5:2004) Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10216-5:2004
79.	МКС EN 10217-7:2007	Заварени челични цевки за притисок – Технички услови за испорака – Дел 7: Цевки од не'рѓосувачки челик (идентичен со EN 10217-7:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-7:2005
80.	МКС EN 10222-4/Kop/A1:2007	Челични отковки наменети за употреба под притисок – Дел 4: Заварливи ситнозрнести челици со висока затегнувачка јакост (идентичен со EN 10222-4:1998/A1:2001) Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength ICS: 77.140.30 / 77.140.85	EN 10222-4:1998/A1:2001
81.	МКС EN 10272:2007	Шипки од не'рѓосувачки челик наменети за употреба под притисок (идентичен со EN 10272:2000) Stainless steel bars for pressure purposes ICS: 77.140.30	EN 10272:2000
82.	МКС EN 10305-4:2007	Челични цевки за прецизни примени – Технички услови за испорака – Дел 4: Бесшевени ладно влечени цевки за хидраулични и пневматски енергетски системи (идентичен со EN 10305-4:2003) Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems ICS: 77.140.75	EN 10305-4:2003
83.	МКС EN 10305-6:2007	Челични цевки за прецизни примени – Технички услови за испорака – Дел 6: Заварени ладно влечени цевки за хидраулични и пневматски енергетски системи (идентичен со EN 10305-6:2005) Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems ICS: 77.140.75	EN 10305-6:2005

84.	МКС EN ISO 10931:2007	Пластични цевоводни системи за индустриска примена – Поливинилиден флуорид (PVDF) – Спецификации за компонентите и за системот (ISO 10931:2005) (идентичен со EN ISO 10931:2005) Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system (ISO 10931:2005) ICS: 23.040.01	EN ISO 10931:2005
85.	МКС EN 12334/A1:2007	Индустриски вентили – Неповратни вентили од леано железо (идентичен со EN 12334:2001/A1:2004) Industrial valves - Cast iron check valves ICS: 23.060.50	EN 12334:2001/A1:2004
86.	МКС EN 12392:2007	Алуминиум и алуминиумски легури – Обликувани производи – Посебни барања за производи наменети за производство на опрема под притисок (идентичен со EN 12392:2000) Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment ICS: 77.150.10	EN 12392:2000
87.	МКС EN 12452:2007	Бакар и бакарни легури – Валани, ребрести, бесшевни цевки за топлоизменувачи (идентичен со EN 12452:1999) Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat exchangers ICS: 77.120.30	EN 12452:1999
88.	МКС EN 12542/A1:2007	Статични, заварени челични, цилиндрични резервоари, сериски произведени за складирање втечен нафтен гас (LPG), чијшто волумен не надминува 13m³ и се наменети за поставување над земја – Проектирање и производство (идентичен со EN 12542:2002/A1:2004) Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13m³ and for installation above ground - Design and manufacture ICS: 23.020.30	EN 12542:2002/A1:2004
89.	МКС EN 12735-1/A1:2007	Бакар и бакарни легури – Бесшевни, кружни бакарни цевки за климатизација и ладење – Дел 1: Цевки за цевководни системи (идентичен со EN 12735-1:2001/A1:2005) Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems ICS: 23.040.15	EN 12735-1:2001/A1:2005
90.	МКС EN 12735-2/A1:2007	Бакар и бакарни легури – Бесшевни, кружни бакарни цевки за климатизација и ладење – Дел 2: Цевки за опрема (идентичен со EN 12735-2:2001/A1:2005) Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment ICS: 23.040.15	EN 12735-2:2001/A1:2005
91.	МКС EN 13136:2007	Ладилни системи и топлински пумпи – Уреди за ослободување притисок и нивно поврзување со цевководи – Методи за пресметување (идентичен со EN 13136:2001) Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation ICS: 27.200.00	EN 13136:2001
92.	МКС EN 13175/A1/Kop:2007	Спецификација и тестирање на вентили и приклучници на резервоари за втечен нафтен гас (LPG) (идентичен со EN 13175:2003/A1:2005/AC:2004) Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings ICS: 23.060.01	EN 13175:2003/A1:2005/AC:2004
93.	МКС EN 13348/A1:2007	Бакар и бакарни легури – Бесшевни, кружни бакарни цевки за медицински гасови или вакуум (идентичен со EN 13348:2001/A1:2005) Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum ICS: 23.040.15	EN 13348:2001/A1:2005
94.	МКС EN 13397:2007	Индустриски вентили – Вентили со дијафрагма изработени од метални материјали (идентичен со EN 13397:2001) Industrial valves - Diaphragm valves made of metallic materials ICS: 23.060.01	EN 13397:2001
95.	МКС EN 13480-4:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 4: Изработка и инсталирање (идентичен со EN 13480-4:2002) Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation ICS: 23.040.01	EN 13480-4:2002
96.	МКС EN 13480-6/Kop:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 6: Дополнителни барања за вкопани цевководи (идентичен со EN 13480-6:2004/A1:2005) Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping ICS: 23.040.01	EN 13480-6:2004/A1:2005
97.	МКС EN 13648-1:2007	Садови за употреба при ниски температури – Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 1: Сигурносни вентили за употреба при ниски температури (идентичен со EN 13648-1:2002) Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves for cryogenic service ICS: 23.020.40 / 23.060.40	EN 13648-1:2002
98.	МКС EN 13648-2:2007	Садови за употреба при ниски температури – Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 2: Безбедносни уреди со распрскувачки диск за употреба при ниски температури (идентичен со EN 13648-2:2002) Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices for cryogenic service ICS: 23.020.40 / 23.060.40	EN 13648-2:2002
99.	МКС EN 13709:2007	Индустриски вентили – Вентили со челична сфера и сферични застани и неповратни вентили (идентичен со EN 13709:2002) Industrial valves - Steel globe and globe stop and check valves ICS: 23.060.20 / 23.060.50	EN 13709:2002
100.	МКС EN 13789:2007	Индустриски вентили – Сферични вентили од леано железо (идентичен со EN 13789:2002) Industrial valves - Cast iron globe valves ICS: 23.060.20	EN 13789:2002
101.	МКС EN 14071:2007	Вентили за ослободување притисок за LPG резервоари – Помошна опрема (идентичен со EN 14071:2004) Pressure relief valves for LPG tanks - Ancillary equipment ICS: 23.060.40	EN 14071:2004

102.	МКС EN 14075/A1:2007	Статични заварени челични цилиндрични резервоари, сериски произведени за складирање втечен нафтен гас (LPG), чишто волумен не надминува 13 m³ за подземна инсталација – Проектирање и производство (идентичен со EN 14075:2002/A1:2004) Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ and for installation underground - Design and manufacture ICS: 23.020.30	EN 14075:2002/A1:2004
103.	МКС EN 14341:2007	Индустриски вентили – Челични неповратни вентили (идентичен со EN 14341:2006) Industrial valves - Steel check valves ICS: 23.060.50	EN 14341:2006
104.	МКС EN ISO 15493:2007	Пластични цевководни системи за индустриски примени – Акрилонитрил-бутадие-стирен (ABS), непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C) – Спецификации за компонентите и системот – Метрички серии (ISO 15493:2003) (идентичен со EN ISO 15493:2003) Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series (ISO 15493:2003) ICS: 23.040.01	EN ISO 15493:2003
105.	МКС EN ISO 15494:2007	Пластични цевководни системи за индустриски примени – Полибутен (PB), полиетилен (PE) и полипропилен (PP) – Спецификации за компонентите и системот – Метрички серии (ISO 15494:2003) (идентичен со EN ISO 15494:2003) Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Specifications for components and the system - Metric series (ISO 15494:2003) ICS: 23.040.01	EN ISO 15494:2003
106.	МКС EN ISO 16137:2007	Индустриски вентили – Неповратни вентили од термопластични материјали (ISO 16137:2006) (идентичен со EN ISO 16137:2006) Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials (ISO 16137:2006) ICS: 23.060.50	EN ISO 16137:2006
107.	МКС EN 334:2007	Регулатори на притисок на гас за влезни притисоци до 100 бари (идентичен со EN 334:2005) Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar ICS: 23.060.40	EN 334:2005
108.	МКС EN 1057:2007	Бакар и бакарни легури – Бесшевни кружни бакарни цевки за вода и гас во санитарни и грејни приклучоци (идентичен со EN 1057:2006) Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications ICS: 23.040.15	EN 1057:2006
109.	МКС EN 1252-1/Кор:2007	Садови за ниски температури – Материјали – Дел 1: Барања за живавост на температури пониски од -80° C (идентичен со EN 1252-1:1998/AC:1998) Cryogenic vessels - Materials - Part 1: Toughness requirements for temperatures below -80° C ICS: 23.020.00	EN 1252-1:1998/AC:1998
110.	МКС EN 1252-2:2007	Садови за ниски температури – Материјали – Дел 2: Барања за живавост на температури меѓу -80° C и -20° C (идентичен со EN 1252-2:2001) Cryogenic vessels - Materials - Part 2: Toughness requirements for temperatures between -80° C and -20° C ICS: 23.020.40 / 27.200	EN 1252-2:2001
111.	МКС EN 1591-1:2007	Прирабници и нивни споevi – Правила за проектирање споevi со кружни прирабници со заптивки – Дел 1: Метода на пресметка (идентичен со EN 1591-1:2001) Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation method ICS: 23.040.60	EN 1591-1:2001
112.	МКС EN 1797:2007	Садови за ниски температури – Компатибилност на гас и материјал (идентичен со EN 1797:2001) Cryogenic vessels - Gas/material compatibility ICS: 23.020.40	EN 1797:2001
113.	МКС EN ISO 4126-4:2007	Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 4: Сигурносни вентили на далечинско управување (ISO 4126-4:2004) (идентичен со EN ISO 4126-4:2004) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot operated safety valves (ISO 4126-4:2004) ICS: 13.240	EN ISO 4126-4:2004
114.	МКС EN ISO 4126-5:2007	Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 5: Контролирани безбедносни системи за намалување притисок (CSPRS) (ISO 4126-5:2004) (идентичен со EN ISO 4126-5:2004) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS) (ISO 4126-5:2004) ICS: 13.240	EN ISO 4126-5:2004
115.	МКС EN ISO 9606-4:2007	Тестирање заварувачи заради издавање одобрение – Заварување со топење – Дел 4: Никел и никелни легури (ISO 9606-4:1999) (идентичен со EN ISO 9606-4:1999) Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999) ICS: 25.160.10	EN ISO 9606-4:1999
116.	МКС EN ISO 9606-5:2007	Тестирање заварувачи заради издавање одобрение – Заварување со топење – Дел 5: Титан и титански легури, циркониум и циркониумски легури (ISO 9606-5:2000) (идентичен со EN ISO 9606-5:2000) Approval testing of welders - Fusion welding - Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys (ISO 9606-5:2000) ICS: 25.160.10	EN ISO 9606-5:2000
117.	МКС EN 10028-2/Кор:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за употреба под притисок – Дел 2: Нелегирани и легирани челици со спецификувани особини при покачена температура (идентичен со EN 10028-2:2003/AC:2005) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-2:2003/AC:2005

118.	МКС EN 10028-4/Кор:2007	Рамни производи изработени од челици наменети за работа под притисок – Дел 4: Челици легирани со никел со специфицирани особини при ниски температури (идентичен со EN 10028-4:2003/AC:2005) Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties ICS: 77.140.30 / 77.140.50	EN 10028-4:2003/AC:2005
119.	МКС EN 10216-1/A1:2007	Бесшевни челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 1: Нелегирани челични цевки со специфицирани особини при собна температура (идентичен со EN 10216-1:2002/A1:2004) Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10216-1:2002/A1:2004
120.	МКС EN 10216-2/A1:2007	Бесшевни челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 2: Нелегирани и легирани челични цевки со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10216-2:2002/A1:2004) Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10216-2:2002/A1:2004
121.	МКС EN 10216-4/A1:2007	Бесшевни челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 4: Нелегирани и легирани челични цевки со специфицирани особини при ниска температура (идентичен со EN 10216-4:2002/A1:2004) Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10216-4:2002/A1:2004
122.	МКС EN 10217-1/A1:2007	Заварени челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 1: Нелегирани челични цевки со специфицирани особини при собна температура (идентичен со EN 10217-1:2002/A1:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-1:2002/A1:2005
123.	МКС EN 10217-2/A1:2007	Заварени челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 2: Електрозаварени нелегирани и легирани челични цевки со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10217-2:2002/A1:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-2:2002/A1:2005
124.	МКС EN 10217-4/A1:2007	Заварени челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 4: Електрозаварени нелегирани челични цевки со специфицирани особини при ниска температура (идентичен со EN 10217-4:2002/A1:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-4:2002/A1:2005
125.	МКС EN 10217-5/A1:2007	Заварени челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 5: Нелегирани и легирани челични цевки електролачно заварени под прашок со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10217-5:2002/A1:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-5:2002/A1:2005
126.	МКС EN 10217-6/A1:2007	Заварени челични цевки наменети за употреба под притисок – Технички услови за испорака – Дел 6: Нелегирани челични цевки електролачно заварени под прашок со специфицирани особини при ниска температура (идентичен со EN 10217-6:2002/A1:2005) Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties ICS: 23.040.10 / 77.140.75	EN 10217-6:2002/A1:2005
127.	МКС EN 10222-2/:2007	Челични отковки наменети за употреба под притисок – Дел 2: Феритни и мартензитни челици со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10222-2:1999) Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties ICS: 77.140.30 / 77.140.85	EN 10222-2:1999
128.	МКС EN 10222-3:2007	Челични отковки наменети за употреба под притисок – Дел 3: Челици легирани со никел со специфицирани особини при ниска температура (идентичен со EN 10222-3:1998) Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties ICS: 77.140.30 / 77.140.85	EN 10222-3:1998
129.	МКС EN 10222-5/Кор:2007	Челични отковки наменети за употреба под притисок – Дел 5: Мартензитни, аустенитни и аустенитно-феритни нејросувачки челици (идентичен со EN 10222-5:1999/AC:2000) Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels ICS: 77.140.30 / 77.140.85	EN 10222-5:1999/AC:2000
130.	МКС EN 10269/A1/Кор:2007	Челици и челици легирани со никел за сврзувачки елементи со специфицирани особини при покачена и / или ниска температура (идентичен со EN 10269:1999/A1:2006/AC:2000/AC:2006) Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties ICS: 77.120.40	EN 10269:1999/A1:2006/AC:2000 /AC:2006
131.	МКС EN 10273:2007	Топловалани заварливи челични шипки наменети за употреба под притисок со специфицирани особини при покачена температура (идентичен со EN 10273:2000) Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties ICS: 77.140.30	EN 10273:2000

132.	МКС EN 12178:2007	Системи за ладење и топлински пумпи – Уреди за покажување на нивото на течноста – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 12178:2003) Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking ICS: 27.080.00 / 27.200.00	EN 12178:2003
133.	МКС EN 12284:2007	Системи за ладење и топлински пумпи – Вентили – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 12284:2003) Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking ICS: 23.060.20	EN 12284:2003
134.	МКС EN 13445-5/A2/A3/A5:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 5: Инспекција и тестирање (идентичен со EN 13445-5:2002/A2:2005/A3:2006/A5:2006) Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing ICS: 23.020.30	EN 13445-5:2002/A2:2005/A3:2006/A5:2006
135.	МКС EN 13458-3/A1:2007	Садови за употреба при ниски температури – Статични садови изолирани со вакуум – Дел 3: Барања за функционалност (идентичен со EN 13458-3:2003/A1:2005) Cryogenic vessels – Static vacuum insulated vessels - Part 3: Operational requirements ICS: 23.020.40	EN 13458-3:2003/A1:2005
136.	МКС EN 14129:2007	Вентили за ослободување притисок за LPG - резервоари (идентичен со EN 14129:2004) Pressure relief valves for LPG tanks ICS: 23.060.40	EN 14129:2004
137.	МКС EN 14197-3/A1/Кор:2007	Садови за употреба при ниски температури – Статични садови изолирани без вакуум – Дел 3: Барања за функционалност (идентичен со EN 14197-3:2004/A1:2005/AC:2004) Cryogenic vessels – Static non-vacuum insulated vessels - Part 3: Operational requirements ICS: 23.040.30	EN 14197-3:2004/A1:2005/AC:2004
138.	МКС EN 14585-1:2007	Рибрести метални цевководни постројки за примена под притисок – Дел 1: Барања (идентичен со EN 14585-1:2006) Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 1: Requirements ICS: 23.040.70	EN 14585-1:2006
139.	МКС EN ISO 15614-1:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали – Тестирање на процедурата на заварување – Дел 1: Лачно и гасно заварување на челици и лачно заварување на никел и никелни легури (ISO 15614-1:2004) (идентичен со EN ISO 15614-1:2004) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-1:2004
140.	МКС EN ISO 15614-5:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали – Проверка на процедурата на заварување – Дел 5: Лачно заварување на титан, циркониум и нивни легури (ISO 15614-5:2004) (идентичен со EN ISO 15614-5:2004) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys (ISO 15614-5:2004) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-5:2004
141.	МКС EN ISO 15614-11:2007	Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали – Проверка на процедурата на заварување – Дел 11: Заварување со електронски сноп и со ласерски зрак (ISO 15614-11:2002) (идентичен со) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-11:2002
142.	МКС EN 12952-1:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 1: Општо (идентичен со EN 12952-1:2001) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General ICS: 27.040.00	EN 12952-1:2001
143.	МКС EN 12952-2:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 2: Материјали за делови од котли и придружна опрема под притисок (идентичен со EN 12952-2:2001) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories ICS: 27.040.00	EN 12952-2:2001
144.	МКС EN 12952-3:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 3: Проектирање и пресметка на делови под притисок (идентичен) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts ICS: 27.040.00	со EN 12952-3:2001
145.	МКС EN 12952-5:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 5: Изработка и конструкција на делови од котел кои се под притисок (идентичен со EN 12952-5:2001) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler ICS: 27.040.00	EN 12952-5:2001
146.	МКС EN 12952-6:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 6: Инспекција за време на изработка; документирање и означување на делови од котел кои се под притисок (идентичен со EN 12952-6:2002) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler ICS: 27.040.00	EN 12952-6:2002
147.	МКС EN 12952-7:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 7: Барања за опрема наменета за котли (идентичен со EN 12952-7:2002) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler ICS: 27.040.00	EN 12952-7:2002

148.	МКС EN 12952-8:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 8: Барања за системи за согорување на течни и гасни горива за котли (идентичен со EN 12952-8:2002) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler ICS: 27.040.00	EN 12952-8:2002
149.	МКС EN 12952-9:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 9: Барања за системи за согорување на прашкасти цврсти горива за котли (идентичен со EN 12952-9:2002) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler ICS: 27.040.00	EN 12952-9:2002
150.	МКС EN 12952-10:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 10: Барања за сигурносни уреди против зголемен притисок (идентичен со EN 12952-10:2002) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure ICS: 27.040.00	EN 12952-10:2002
151.	МКС EN 12952-14:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 14: Барања за излезните гасови кај DENOX- системите кои користат течен амоњак под притисок и воден раствор на амоњак (идентичен со EN 12952-14:2004) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements for flue gas DENOX-systems using liquefied pressurized ammonia and ammonia water solution ICS: 27.040.00	EN 12952-14:2004
152.	МКС EN 12952-16:2007	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации – Дел 16: Барања за решетки и системи за согорување во флуидизирани слој за цврсти горива за котли (идентичен со EN 12952-16:2002) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler ICS: 27.040.00	EN 12952-16:2002
153.	МКС EN 12953-1:2007	Котли со пламена цевка - Дел 1: Општо (идентичен со EN 12953-1:2002) Shell boilers - Part 1: General ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-1:2002
154.	МКС EN 12953-2:2007	Котли со пламена цевка - Дел 2: Материјали за делови од котли и придружни компоненти под притисок (идентичен со EN 12953-2:2002) Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-2:2002
155.	МКС EN 12953-3:2007	Котли со пламена цевка - Дел 3: Проектирање и пресметка на делови под притисок (идентичен со EN 12953-3:2002) Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-3:2002
156.	МКС EN 12953-4:2007	Котли со пламена цевка - Дел 4: Изработка и конструкција на делови од котел кои се под притисок (идентичен со EN 12953-4:2002) Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-4:2002
157.	МКС EN 12953-5:2007	Котли со пламена цевка - Дел 5: Инспекција при конструкција, документирање и означување на делови од котли под притисок (идентичен со EN 12953-5:2002) Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-5:2002
158.	МКС EN 12953-6:2007	Котли со пламена цевка - Дел 6: Барања за опрема за котли (идентичен со EN 12953-6:2002) Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-6:2002
159.	МКС EN 12953-7:2007	Котли со пламена цевка - Дел 7: Барања за системи за согорување за течни и гасни горива за котли (идентичен со EN 12953-7:2002) Shell boilers - Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-7:2002
160.	МКС EN 12953-8:2007	Котли со пламена цевка - Дел 8: Барања за сигурносни уреди против зголемен притисок (идентичен со EN 12953-8:2001) Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-8:2001
161.	МКС EN 12953-12:2007	Котли со пламена цевка - Дел 12: Барања за системи за согорување со решетки за цврсти горива за котли (идентичен со EN 12953-12:2003) Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler ICS: 27.060.30 / 27.100	EN 12953-12:2003
162.	МКС EN 14222:2007	Котли со пламена цевка од не'рфосувачки челик (идентичен со EN 14222:2003) Stainless steel shell boilers ICS: 27.060.30	EN 14222:2003

VII. Стандарди за опрема за лична заштита

Ред. број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
1.	МКС EN 132:2007	Респираторни заштитни направи – Дефиниции на термини и на пиктограми (идентичен со EN 132:1998) Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms ICS:01.040.13 * 13.340.30	EN 132:1998
2.	МКС EN 133:2007	Респираторни заштитни направи – Класификација (идентичен со EN 133:2001) Respiratory protective devices – Classification ICS:13.340.30	EN 133:2001
3.	МКС EN 134:2007	Респираторни заштитни направи – Номенклатура на компоненти (идентичен со EN 134:1998) Respiratory protective devices - Nomenclature of components ICS:01.040.13 * 13.340.30	EN 134:1998

4.	МКС EN 135:2007	Респираторни заштитни направи – Список на еквивалентни термини (идентичен со EN 135:1998) Respiratory protective devices - List of equivalent terms ICS:01.040.13 * 13.340.30	EN 135:1998
5.	МКС EN 136 /Кор:2007	Заштитна опрема за дишење – Маски за цело лице – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 136:1998/AC:1999) Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 136:1998/AC:1999
6.	МКС EN 137/Кор:2007	Респираторни заштитни направи – Самостојни апарати за дишење со компримиран воздух кој се издишува (испушта) во околината – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 137:1993/AC:1993) Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 137:1993/AC:1993
7.	МКС EN 138:2007	Респираторни заштитни направи – Апарати со црево за дишење свеж воздух за примена кај маска за цело лице, полумаска или комплет за уста – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 138:1994) Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 138:1994
8.	МКС EN 140/Кор:2007	Респираторни заштитни направи – Полумаски и четвртмаски – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 140:1998/AC:1999) Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 140:1998/AC:1999
9.	МКС EN 142:2007	Респираторни заштитни направи – Комплекти за уста – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 142:2002) Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 142:2002
10.	МКС EN 143/A1:2007	Респираторни заштитни направи – Филтри за честички – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 143:2000/A1:2006) Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 143:2000/A1:2006
11.	МКС EN 144-1/A1/A2:2007	Респираторни заштитни направи – Цилиндрични вентили за гас – Дел 1: Навојни поврзувања за вградувачки конектор (идентичен со EN 144-1:2000/A1:2003/A2:2005) Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector ICS:13.340.30	EN 144-1:2000/A1:2003/A2:2005
12.	МКС EN 144-2:2007	Респираторни заштитни направи – Цилиндрични вентили за гас – Дел 2: Излезни поврзувања (идентичен со EN 144-2:1998) Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections ICS:13.340.30	EN 144-2:1998
13.	МКС EN 144-3:2007	Респираторни заштитни направи – Цилиндрични вентили за гас – Дел 3: Излезни поврзувања за гасови за нуркање – азот и кислород (идентичен со EN 144-3:2003) Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen ICS:13.340.30	EN 144-3:2003
14.	МКС EN 145/A1:2007	Респираторни заштитни направи – Самостојни затворени апарати за дишење компримиран кислород или компримиран кислород-азот – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 145:1997/ A1:2000) Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 145:1997/ A1:2000
15.	МКС EN 148-1:2007	Респираторни заштитни направи – Навои за делови за лице – Дел 1: Стандардна навојна врска (идентичен со EN 148-1:1999) Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection ICS:13.340.30	EN 148-1:1999
16.	МКС EN 148-2:2007	Респираторни заштитни направи – Навои за делови за лице – Дел 2: Средна навојна врска (идентичен со EN 148-2:1999) Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre thread connection ICS:13.340.30	EN 148-2:1999
17.	МКС EN 148-3:2007	Респираторни заштитни направи – Навои за делови за лице – Дел 3: Навојна врска М 45 x 3 (идентичен со EN 148-3:1999) Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Tread connection M 45 x 3 ICS:13.340.30	EN 148-3:1999
18.	МКС EN 149:2007	Респираторни заштитни направи – Полумаски со филтер за заштита од честички – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 149:2001) Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 149:2001
19.	МКС EN 165:2007	Лична заштита за очи – Речник (идентичен со EN 165:2005) Personal eye-protection – Vocabulary ICS:01.040.13 * 13.340.20	EN 165:2005
20.	МКС EN 166:2007	Лична заштита за очи – Спецификации (идентичен со EN 166:2001) Personal eye-protection – Specifications ICS:13.340.20	EN 166:2001
21.	МКС EN 167:2007	Лична заштита за очи – Оптички методи за тестирање (идентичен со EN 167:2001) Personal eye-protection – Optical test methods ICS:13.340.20	EN 167:2001
22.	МКС EN 168:2007	Лична заштита за очи – Неоптички методи за тестирање (идентичен со EN 168:2001) Personal eye-protection - Non-optical test methods ICS:13.340.20	EN 168:2001
23.	МКС EN 169:2007	Лична заштита за очи – Филтри за заварување и сродни техники – Трансмисијски барања и препорачлива употреба (идентичен со EN 169:2002) Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use ICS:13.340.20	EN 169:2002

24.	МКС EN 170:2007	Лична заштита за очи – Ултравиолетови филтри – Трансмисиони барања и препорачлива употреба (идентичен со EN 170:2002) Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended use ICS:13.340.20	EN 170:2002
25.	МКС EN 171:2007	Лична заштита за очи – Инфрацрвени филтри – Трансмисиони барања и препорачлива употреба (идентичен со EN 171:2002) Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use ICS:13.340.20	EN 171:2002
26.	МКС EN 172/A1/A2:2007	Лична заштита за очи – Филтри за сончев блесок за индустриска употреба (идентичен со EN 172:1994/A1 2000/A2:2001) Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use ICS:13.340.20	EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
27.	МКС EN 174:2007	Лична заштита за очи – Заштитни очила за скијање (идентичен со EN 174:2001) Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing ICS:13.340.20	EN 174:2001
28.	МКС EN 175:2007	Лична заштита – Опрема за заштита на очи и лице при заварување и процеси на спојување (идентичен со EN 175:1997) Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes ICS:13.340.20	EN 175:1997
29.	МКС EN 207/A1:2007	Лична заштита за очи – Филтри и штитници за очи при ласерско зрачење (штитници за очи при ласерско зрачење) (идентичен со EN 207:1998/A1:2002) EN 207:1998/A1:2002 Personal eye-protection – Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye protectors) ICS:13.340.20	EN 207:1998/A1:2002) EN 207:1998/A1:2002
30.	МКС EN 208/A1:2007	Лична заштита за очи – Штитници за очи при нагодување ласери и ласерски системи (штитници за очи при нагодување ласер) (идентичен со EN 208:1998/A1:2002) Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors) ICS:13.340.20	EN 208:1998/A1:2002
31.	МКС EN 250/A1:2007	Опрема за дишење – Самостоен апарат за нуркање со компримиран воздух кој се издишува (испушта) во околината – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 250:2000/A1:2006) Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus – Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 250:2000/A1:2006
32.	МКС EN 269:2007	Респираторни заштитни направи – Погонски апарати за дишење свеж воздух со вграден капак – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 269:1994) Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 269:1994
33.	МКС EN 340:2007	Заштитна облека – Општи барања (идентичен со EN 340:2003) Protective clothing - General requirements ICS:13.340.10	EN 340:2003
34.	МКС EN 341/A1/Кор:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Направа за спуштање (идентичен со EN 341:1992/A1:1996/AC:1993) Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices ICS:13.340.99	EN 341:1992/A1:1996/AC:1993
35.	МКС EN 342:2007	Заштитна облека – Комплекти и облека за заштита од студ (идентичен со EN 342:2004) Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold ICS:13.340.10	EN 342:2004
36.	МКС EN 343:2007	Заштитна облека – Заштита од дожд (идентичен со EN 343:2003) Protective clothing - Protection against rain ICS:13.340.10	EN 343:2003
37.	МКС EN 348/Кор:2007	Заштитна облека – Метода за тестирање: Определување на однесувањето на материјалите при допир со мали капки течен метал (идентичен со EN 348:1992/AC:1993) Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal ICS:13.340.10	EN 348:1992/AC:1993
38.	МКС EN 352-1:2007	Штитници за слух – Општи барања – Дел 1: Штитници за уши (идентичен со EN 352-1:2002) Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-Muffs ICS:13.340.20	EN 352-1:2002
39.	МКС EN 352-2:2007	Штитници за слух – Општи барања – Дел 2: Чепови за уши (идентичен со EN 352-2:2002) Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs ICS:13.340.20	EN 352-2:2002
40.	МКС EN 352-3:2007	Штитници за слух – Дел 3: Штитници за уши прицврстени на индустриски безбедносен шлем (идентичен со EN 352-3:2002) Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet ICS:13.340.20	EN 352-3:2002
41.	МКС EN 352-4/Кор:2007	Штитници за слух – Безбедносни барања и тестирање – Дел 4: Штитници за уши во зависност од нивото на бучавост (идентичен со EN 352-4:2001/A1:2005) Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs ICS:13.340.20	EN 352-4:2001/A1:2005
42.	МКС EN 352-5:2007	Штитници за слух – Безбедносни барања и тестирање – Дел 5: Штитници за уши за намалување активна бучавост (идентичен со EN 352-5:2002) Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active noise reduction ear-muffs ICS:13.340.20	EN 352-5:2002

43.	МКС EN 352-6:2007	Штитници за слух – Безбедносни барања и тестирање – Дел 6: Штитници за уши со влезен електричен аудиосигнал (идентичен со EN 352-6:2002) Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 6: Ear-muffs with electrical audio input ICS:13.340.20	EN 352-6:2002
44.	МКС EN 352-7:2007	Штитници за слух – Безбедносни барања и тестирање – Дел 7: Чепови за уши во зависност од нивото на бучавост (идентичен со EN 352-7:2002) Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 7: Level-dependent ear-plugs ICS:13.340.20	EN 352-7:2002
45.	МКС EN 353-1:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Дел 1: Забавувачи на пад со водилки со вклучено круто јаже за усидрување (идентичен со EN 353-1:2002) Personal protective equipment against falls from a height - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line ICS:13.340.99	EN 353-1:2002
46.	МКС EN 353-2:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Дел 2: Забавувачи на пад со водилки со вклучено флексибилно јаже за усидрување (идентичен со EN 353-2:2002) Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line ICS:13.340.99	EN 353-2:2002
47.	МКС EN 354:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Кратки морнарски јажиња (идентичен со EN 354:2002) Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards ICS:13.340.99	EN 354:2002
48.	МКС EN 355:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Придушувач на енергија (идентичен со EN 355:2002) Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers	EN 355:2002
49.	МКС EN 358:2007	Опрема за лична заштита за позиционирање при работа и за заштита при пад од височина – Ремени за позиционирање и задржување при работа и кратки морнарски јажиња за позиционирање при работа (идентичен со EN 358:1999) Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards	EN 358:1999
50.	МКС EN 360:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Вовлекувачки тип забавувачи на пад (идентичен со EN 360:2002) Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters	EN 360:2002
51.	МКС EN 361:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Затегнувачи за цело тело (идентичен со EN 361:2002) Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses	EN 361:2002
52.	МКС EN 362:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Конектори (идентичен со EN 362:2004) Personal protective equipment against falls from a height – Connectors	EN 362:2004
53.	МКС EN 363:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Системи за спречување пад (идентичен со EN 363:2002) Personal protective equipment against falls from a height - Fall arrest systems ICS:13.340.99	EN 363:2002
54.	МКС EN 364/Кор:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Методи за тестирање (идентичен со EN 364:1992/AC:1993) Personal protective equipment against falls from a height - Test methods ICS:13.340.99	EN 364:1992/AC:1993
55.	МКС EN 365:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Општи барања за упатство за употреба, одржување, периодични проверки, поправки, означување и пакување (идентичен со EN 365:2004) Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging ICS:13.340.99	EN 365:2004
56.	МКС EN 367/Кор:2007	Заштитна облека – Заштита од топлина и пожар – Методи за утврдување топлинска трансмисија при изложеност на пламен (идентичен со EN 367:1992/AC:1992) Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of determining heat transmission on exposure to flame ICS:13.340.10	EN 367:1992/AC:1992
57.	МКС EN 373:2007	Заштитна облека – Процена на отпорност на материјали при попрскување со капки течен метал (идентичен со EN 373:1993) Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash ICS:13.340.10	EN 373:1993
58.	МКС EN 374-1:2007	Заштитни ракавици од хемикалии и микроорганизми – Дел 1: Терминологија и барања за можности (идентичен со EN 374-1:2003) Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements ICS:01.040.13 * 13.340.40	EN 374-1:2003
59.	МКС EN 374-2:2007	Заштитни ракавици од хемикалии и микроорганизми – Дел 2: Определување отпорност на продирање (идентичен со EN 374-2:2003) Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration ICS:13.340.40	EN 374-2:2003
60.	МКС EN 374-3/Кор:2007	Заштитни ракавици од хемикалии и микроорганизми – Дел 3: Определување отпорност на продирање хемикалии (идентичен со EN 374-2:2003/AC:2006) Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals ICS:13.340.40	EN 374-2:2003/AC:2006
61.	МКС EN 379:2007	Лична заштита за очи – Филтри за автоматско заварување (идентичен со EN 379:2003) Personal eye-protection - Automatic welding filters ICS:13.340.20	EN 379:2003
62.	МКС EN 381-1:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со панец – Дел 1: Опрема за тестирање отпорност од сечење со пила со панец (идентичен со EN 381-1:1993) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw ICS:13.340.10	EN 381-1:1993

63.	МКС EN 381-2:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 2: Методи за тестирање штитници за нозе (идентичен со EN 381-2:1995) Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 2: Test methods for leg protectors ICS:13.340.10	EN 381-2:1995
64.	МКС EN 381-3:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 3: Методи за тестирање обувки (идентичен со EN 381-3:1996) Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 3: Test methods for footwear ICS:13.340.50	EN 381-3:1996
65.	МКС EN 381-4:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 4: Методи за тестирање заштитни ракавици за пила со ланец (идентичен со EN 381-4:1999) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Test methods for chainsaw protective gloves ICS:13.340.40	EN 381-4:1999
66.	МКС EN 381-5:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 5: Барања за штитници за нозе (идентичен со EN 381-5:1995) Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 5: Requirements for leg protectors ICS:13.340.10	EN 381-5:1995
67.	МКС EN 381-7:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 7: Барања за заштитни ракавици за кружна пила (идентичен со EN 381-7:1999) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves ICS:13.340.40	EN 381-7:1999
68.	МКС EN 381-8:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 8: Методи за тестирање заштитни гамаши за рачна пила со ланец (идентичен со EN 381-8:1997) Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 8: Test methods for chain saw protective gaiters ICS:13.340.10	EN 381-8:1997
69.	МКС EN 381-9:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 9: Барања за заштитни гамаши за пила со ланец (идентичен со EN 381-9:1997) Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 9: Requirements for chain saw protective gaiters ICS:13.340.10	EN 381-9:1997
70.	МКС EN 381-10:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 10: Методи за тестирање штитници на горниот дел од телото (идентичен со EN 381-10:2002) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 10: Test method for upper body protectors ICS:13.340.10	EN 381-10:2002
71.	МКС EN 381-11:2007	Заштитна облека за корисници на рачна пила со ланец – Дел 11: Барања за штитници на горниот дел од телото (идентичен со EN 381-11:2002) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 11: Requirements for upper body protectors ICS:13.340.10	EN 381-11:2002
72.	МКС EN 388:2007	Заштитни ракавици од механички опасности (идентичен со EN 388:2003) Protective gloves against mechanical risks ICS:13.340.40	EN 388:2003
73.	МКС EN 393/A1/Kop:2007	Елеци за спасување и лични пловни помошни средства – Пловни помошни средства - 50 N (идентичен со EN 393:1993/A1:1998/AC:1995) Lifejackets and personal buoyancy aids - Buoyancy aids - 50 N ICS:97.220.40	EN 393:1993/A1:1998/AC:1995
74.	МКС EN 395/A1/Kop:2007	Елеци за спасување и лични пловни помошни средства – Елеци за спасување - 100 N (идентичен со EN 395:1993/A1:1998/AC:1995) Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 100 N ICS:97.220.40	EN 395:1993/A1:1998/AC:1995
75.	МКС EN 396/A1/Kop:2007	Елеци за спасување и лични пловни помошни средства – Елеци за спасување - 150 N (идентичен со EN 396:1993/A1:1998/AC:1995) Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 150 N ICS:97.220.40	EN 396:1993/A1:1998/AC:1995
76.	МКС EN 397/A1:2007	Индустриски заштитни шлемови (идентичен со EN 397:1995/A1:2000) Industrial safety helmets ICS:13.340.20	EN 397:1995/A1:2000
77.	МКС EN 399/Kop/A1:2007	Елеци за спасување и лични пловни помошни средства – Елеци за спасување - 275 N (идентичен со EN 399:1993/A1:1998/AC:1995) Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 275 N ICS:13.340.10	EN 399:1993/A1:1998/AC:1995
78.	МКС EN 402:2007	Респираторни заштитни направи – Самостојни апарати за дишење подвижувани од белите дробови со компримиран воздух кој се издишува (испушта) во околината со целосна маска за лице или комплет за уста при спасување – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 402:2003) Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 402:2003
79.	МКС EN 403:2007	Респираторни заштитни направи за самоспасување – Направи за филтрирање со капак при спасување од пожар – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 403:2004) Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 403:2004
80.	МКС EN 404:2007	Заштитна опрема за дишење при самоспасување – Самоспасувачки филтер од јаглеродмоноксид со комплет за уста (идентичен со EN 404:2005) Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly ICS:13.340.30	EN 404:2005
81.	МКС EN 405:2007	Респираторни заштитни направи – Полумаска со филтер со вентил за заштита од гасови или гасови и честички – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 405:2001) Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 405:2001

82.	MKC EN 407:2007	Заштитни ракавици од термички опасности (топлина и /или пожар) (идентичен со EN 407:2004) Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire) ICS:13.340.30	EN 407:2004
83.	MKC EN 420:2007	Заштитни ракавици – Општи барања и методи за тестирање (идентичен со EN 420:2003) Protective gloves - General requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 420:2003
84.	MKC EN 421:2007	Заштитни ракавици од јонизирачка радијација и радиоактивна контаминација (идентичен со EN 421:1994) Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination ICS:13.280 * 13.340.30	EN 421:1994
85.	MKC EN 443:2007	Шлемови за пожарници (идентичен со EN 443:1997) Helmets for firefighters ICS:13.340.20	EN 443:1997
86.	MKC EN 458:2007	Штитници за слух – Препораки за избор, употреба, грижа и одржување – Напатствие (идентичен со EN 458:2004) Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document ICS:13.340.20	EN 458:2004
87.	MKC EN 463:2007	Заштитна облека – Заштита од течни хемикалии – Методи за тестирање: Определување отпорност од продирање млаз од течност (млазен тест) (идентичен со EN 463:1994) Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (Jet Test) ICS:13.340.10	EN 463:1994
88.	MKC EN 464:2007	Заштитна облека – Заштита од течни и гасни хемикалии вклучувајќи аеросоли и цврсти честички – Методи за тестирање: Определување пропустливост на гаснепронепустливи одела (тест на внатрешен притисок) (идентичен со EN 464:1994) Protective clothing - Protection against liquid and gaseous chemicals, including aerosols and solid particles - Test method: Determination of leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test) ICS:13.340.10	EN 464:1994
89.	MKC EN 468:2007	Заштитна облека – Заштита од течни хемикалии – Методи за тестирање: Определување отпорност на продирање спреј (спреен тест) (идентичен со EN 468:1994) Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method: Determination of resistance to penetration by spray (Spray Test) ICS:13.340.10	EN 468:1994
90.	MKC EN 469:2007	Заштитна облека за пожарници – Барања и методи за тестирање облека за заштита од пожар (идентичен со EN 469:2005) Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for protective clothing for firefighting ICS:13.340.10	EN 469:2005
91.	MKC EN 470-1/A1:2007	Заштитна облека за употреба при заварување и сродни процеси – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 470-1:1995/A1:1998) Protective clothing for use in welding and allied processes - Part 1: General requirements ICS:13.340.10	EN 470-1:1995/A1:1998
92.	MKC EN 471:2007	Високотелна облека за предупредување за професионална употреба – Методи за тестирање и барања (идентичен со EN 471:2003) High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements ICS:13.340.10	EN 471:2003
93.	MKC EN 510:2007	Спецификација на заштитна облека за употреба каде што има опасност од заплеткување со подвижни делови (идентичен со EN 510:1993) Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts ICS:13.340.10	EN 510:1993
94.	MKC EN 511:2007	Заштитни ракавици од студ (идентичен со EN 511:2006) Protective gloves against cold ICS:13.340.10	EN 511:2006
95.	MKC EN 530/Кор:2007	Отпорност на абразија (нагризување) на материјалите за заштитна облека – Методи за тестирање (идентичен со EN 530:1994/AC:1995) Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods ICS:13.340.10	EN 530:1994/AC:1995
96.	EN 531:1995/A1:1998	Заштитна облека за индустриски работници изложени на топлина (исклучувајќи пожарничарска и заварувачка облека) (идентичен со EN 531:1995/A1:1998) Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding firefighters' and welders' clothing) ICS:13.340.10	EN 531:1995/A1:1998
97.	MKC EN 533:2007	Заштитна облека – Заштита од топлина и пламен – Материјали и соединенија од материјали за ограничено распространет пламен (идентичен со EN 533:1997) Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials and material assemblies ICS:13.340.10	EN 533:1997
98.	MKC EN 564:2007	Планинарска опрема – Помошно јаже – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 564:1997) Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 564:1997

99.	МКС EN 565:2007	Планинарска опрема – Лента – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 565:1997) Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 565:1997
100.	МКС EN 566:2007	Планинарска опрема – Јажина за подипнување / спуштање тешки предмети – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 566:1997) Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 566:1997
101.	МКС EN 567:2007	Планинарска опрема – Закачувачи за јаже – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 567:1997) Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 567:1997
102.	МКС EN 568:2007	Планинарска опрема – Котви за мраз – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 568:1997) Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 568:1997
103.	МКС EN 569:2007	Планинарска опрема – Алпинистички клинови (питони) – Безбедносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 569:1997) Mountaineering equipment - Pitons - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 569:1997
104.	МКС EN 659:2007	Заштитни ракавици за пожарникари (идентичен со EN 659:2003) Protective gloves for firefighters ICS:13.340.40	EN 659:2003
105.	МКС EN 702:2007	Заштитна облека – Заштита од топлина и пламен – Методи за тестирање: Определување на контактниот пренос на топлина преку заштитната облека или материјалите од коишто е изработена (идентичен со EN 702:1994) Protective clothing - Protection against heat and flame - Test method: Determination of the contact heat transmission through protective clothing or its materials ICS:13.340.10	EN 702:1994
106.	МКС EN 795/ A1:2007	Заштита при пад од височина – Котвести направи – Барања и тестирања (идентичен со EN 795:1996/A1:2000) Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements and testing ICS:13.340.99	EN 795:1996/A1:2000
107.	МКС EN 812/A1:2007	Индустриски заштитни капи (идентичен со EN 812:1997/A1:2001) Industrial bump caps ICS:13.340.20	EN 812:1997/A1:2001
108.	МКС EN 813:2007	Опрема за лична заштита за заштита при пад од височина – Затегнувачи за седишта (идентичен со EN 813:1997) Personal protective equipment for prevention of falls from a height - Sit harnesses ICS:13.340.99	EN 813:1997
109.	МКС EN 863:2007	Заштитна облека – Механички особини – Методи за тестирање: Отпорност на пробивање (идентичен со EN 863:1995) Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance ICS:13.340.10	EN 863:1995
110.	МКС EN 892:2007	Планинарска опрема – Подвижни јажина за искачување – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 892:2004) Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 892:2004
111.	МКС EN 893:2007	Планинарска опрема – Крампони – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 893:1999) Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 893:1999
112.	МКС EN 943-1:2007	Облека за заштита од течни и гасни хемикалии, вклучувајќи течни аеросоли и цврсти честички – Дел 1: Барања за можности за одела со и без вентилација за заштита од хемикалии, "gas-tight" (тип 1) и "non-gas-tight" (тип 2) (идентичен со EN 943-1:2002) Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated "gas-tight" (Type 1) and "non-gas-tight" (Type 2) chemical protective suits ICS:13.340.10	EN 943-1:2002
113.	МКС EN 943-2:2007	Облека за заштита од течни и гасни хемикалии, вклучувајќи течни аеросоли и цврсти честички – Дел 2: Барања за можности за одела со вентилација за заштита од хемикалии за тимови за итни интервенции, "gas-tight" (тип 1) (идентичен со EN 943-2:2002) Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 2: Performance requirements for "gas-tight" (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET) ICS:13.340.10	EN 943-2:2002
114.	МКС EN 958:2007	Планинарска опрема – Системи за апсорпција на енергија за употреба при искачување – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 958:1996) Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 958:1996
115.	МКС EN 960/A1:2007	Глава-модел за тестирање заштитни шлемови (идентичен со EN 960:1994/A1:1998) Headforms for use in the testing of protective helmets ICS:13.340.20	EN 960:1994/A1:1998
116.	МКС EN 966/A1:2007	Шлемови за воздушни спортови (идентичен со EN 966:1996/A1:2006) Helmets for airborne sports ICS:13.340.20	EN 966:1996/A1:2006
117.	МКС EN 1073-1:2007	Облека за заштита од радиоактивна контаминација – Дел 1: Барања и методи за тестирање заштитна облека со вентилација што се користи при определена радиоактивна контаминација (идентичен со EN 1073-1:1998) Protective clothing against radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination ICS:13.280 * 13.340.10	EN 1073-1:1998

118.	МКС EN 1073-2:2007	Облека за заштита од радиоактивна контаминација – Дел 2: Барања и методи за тестирање заштитна облека без вентилација што се користи при определена радиоактивна контаминација (идентичен со EN 1073-2:2002) Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination ICS:13.280 * 13.340.10	EN 1073-2:2002
119.	МКС EN 1077:2007	Шлемови за скијачи-алпинисти (идентичен со EN 1077:1996) Helmets for alpine skiers ICS:13.340.20 * 97.220.20	EN 1077:1996
120.	МКС EN 1078/A1:2007	Шлемови за велосипедисти, скејтери и ролери (идентичен со EN 1078:1997/A1:2005) Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates ICS:13.340.20	EN 1078:1997/A1:2005
121.	МКС EN 1080/A1/A2:2007	Заштитни шлемови од удар за мали деца (идентичен со EN 1080:1997/A1:2002/A2:2005) Impact protection helmets for young children ICS:13.340.20	EN 1080:1997/A1:2002/A2:2005
122.	МКС EN 1082-1:2007	Заштитна облека – Ракавици и штитници за раце што штитат од сечење и бодеење со рачни ножеви – Дел 1: Ракавици од панцирна мрежа и штитници за раце (идентичен со EN 1082-1:1996) Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards ICS:13.340.10 * 13.340.40	EN 1082-1:1996
123.	МКС EN 1082-2:2007	Заштитна облека – Ракавици и штитници за раце што штитат од сечење и бодеење со рачни ножеви – Дел 2: Ракавици и штитници за раце направени од материјал различен од панцирна мрежа (идентичен со EN 1082-2:2000) Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail ICS:13.340.10 * 13.340.40	EN 1082-2:2000
124.	МКС EN 1082-3:2007	Заштитна облека – Ракавици и штитници за раце што штитат од сечење и бодеење со рачни ножеви – Дел 3: Тестирање на ударно сечење ткаенини, кожа и други материјали (идентичен со EN 1082-3:2000) Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials ICS:13.340.10 * 13.340.40	EN 1082-3:2000
125.	МКС EN 1095:2007	Комплет сигурносни затегнувачи и сигурносни ленти за употреба во рекреативни занаети – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 1095:1998) Deck safety harness and safety line for use on recreational craft - Safety requirements and test methods ICS:13.340.99 * 47.080	EN 1095:1998
126.	МКС EN 1146/A1/A2/A3:2007	Респираторни заштитни направи за самоспасување – Самостојни апарати за дишење со компримиран воздух каде истиот се издишува (испушта) во околината со вграден капак за дишење (прострујни апарати со компримиран воздух и капак) – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 1146:2005/A1:1998/A2:1999/A3:2001) Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood) - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 1146:2005/A1:1998/A2:1999/A3:2001
127.	МКС EN 1149-1:2007	Заштитна облека – Електростатски својства – Дел 1: Површинска отпорност (Методи за тестирање и барања) (идентичен со EN 1149-1:1995) Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Surface resistivity (Test methods and requirements) ICS:13.340.10	EN 1149-1:1995
128.	МКС EN 1149-2:2007	Заштитна облека – Електростатски својства – Дел 2: Методи за тестирање мерење на електричен отпор низ материјал (вертикален отпор) (идентичен со EN 1149-2:1997) Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance) ICS:13.340.10	EN 1149-2:1997
129.	МКС EN 1149-3:2007	Заштитна облека – Електростатски својства – Дел 3: Методи за тестирање мерење на електрично празнење (идентичен со EN 1149-3:2004) Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay ICS:13.340.10	EN 1149-3:2004
130.	МКС EN 1150:2007	Заштитна облека – Облека за видливост за непрофесионална употреба – Методи за тестирање и барања (идентичен со EN 1150:1999) Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test methods and requirements ICS:13.340.10	EN 1150:1999
131.	МКС EN 1384/A1:2007	Шлемови за јавачки активности (идентичен со EN 1384:1996/A1:2001) Helmets for equestrian activities ICS:13.340.20	EN 1384:1996/A1:2001
132.	МКС EN 1385/A1:2007	Шлемови за кајакарење и спортови на брзи води (идентичен со EN 1385:1997/A1:2005) Helmets for canoeing and white water sports ICS:13.340.20	EN 1385:1997/A1:2005
133.	МКС EN 1486:2007	Заштитна облека за пожарници – Методи за тестирање и барања за рефлектирачка облека за професионално гасење пожар (идентичен со EN 1486:1996) Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting ICS:13.340.10	EN 1486:1996

134.	МКС EN 1621-1:2007	Облека за заштита на мотоциклисти од механички дејства – Дел 1: Барања и методи за тестирање за штитници при удар (идентичен со EN 1621-1:1997) Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 1: Requirements and test methods for impact protectors ICS:13.340.10 * 43.140	EN 1621-1:1997
135.	МКС EN 1621-2:2007	Облека за заштита на мотоциклисти од механички дејства – Дел 2: Штитници за грб за мотоциклисти – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 1621-2:2003) Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 1621-2:2003
136.	МКС EN 1731:2007/A1:2007	Мрежен тип штитници за очи и лице за индустриска и неиндустриска употреба при механички и / или топлински опасности (идентичен со EN 1731:1997/A1:1997) Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat ICS:13.340.20	EN 1731:1997/A1:1997
137.	МКС EN 1809:2007	Прибор за нуркање – Пловни компензатори – Функционални и сигурносни барања, методи за тестирање (идентичен со EN 1809:1997) Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods ICS:13.340.40	EN 1809:1997
138.	МКС EN 1827:2007	Респираторни заштитни направи – Полумаски без инхалациони вентили со одвојливи филтри за заштита од гасови, гасови и честички или само честички – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 1827:1999) Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 1827:1999
139.	МКС EN 1836/Kop:2007	Лична опрема за очи – Очила за сонце, филтри за сончев блесок за општа употреба и филтри за директно набљудување на сонцето (идентичен со EN 1827:1999) Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general use and filters for direct observation of the sun ICS:13.340.20	EN 1827:1999
140.	МКС EN 1868:2007	Опрема за лична заштита при пад од височина – Листа на еквивалентни термини (идентичен со EN 1868:1997) Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms ICS:01.040.13 * 13.340.99	EN 1868:1997
141.	МКС EN 1891:2007	Опрема за лична заштита за заштита при пад од височина – Слабо растегливи кернмантил (најлонски) јажиња (идентичен со EN 1891:1998) Personal protective equipment for the prevention of falls from a height - Low stretch kernmantel ropes ICS:13.340.99	EN 1891:1998
142.	МКС EN 1938:2007	Лична заштита за очи – Заштитни очила за мотоциклисти и мопедисти (идентичен со EN 1938:1998) Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users ICS:13.340.20	EN 1938:1998
143.	МКС EN ISO 4869-2:2007	Акустика – Штитници за слух – Дел 2: Проценка на ефективно ниво А на оптоварување од звучен притисок при носење штитници за уши (идентичен со EN ISO 4869-2:1995) Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994) ICS:13.340.20	EN ISO 4869-2:1995
144.	МКС EN ISO 4869-4:2007	Акустика – Слушни штитници – Дел 4: Мерење нивоа на ефективен звучен притисок за меки заштитници за уши што зависат од нивото на звукот (идентичен со EN ISO 4869-4:2000) Acoustics - Hearing protectors - Part 4: Measurement of effective sound pressure levels for level-dependent sound-restoration ear-muffs (ISO/TR 4869-4:1996)	EN ISO 4869-4:2000
145.	МКС EN ISO 6529:2007	Заштитна облека – Заштита од хемикалии – Определување отпорност на материјалите за заштитна облека на навлегување течности и гасови (идентичен со EN ISO 6529:2001) Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases (ISO 6529:2001) ICS:13.340.10	EN ISO 6529:2001
146.	МКС EN ISO 6530:2007	Заштитна облека – Заштита од течни хемикалии – Методи за тестирање отпорност на материјалите на продирање течности (идентичен со EN 6530:2005) Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for resistance of materials to penetration by liquids (ISO 6530:2005) ICS:13.340.10	EN 6530:2005
147.	МКС EN ISO 6942:2007	Заштитна облека – Заштита од топлина и оган – Методи за тестирање: Вреднување материјали и соединенија на материјали при изложеност на извор на топлина (идентичен со EN ISO 6942:2002) Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002) ICS:13.340.10	EN ISO 6942:2002
148.	МКС EN ISO 10256:2007	Штитници за глава и лице за употреба во хокеј на мраз (идентичен со EN ISO 10256:2003) Head and face protection for use in ice hockey (ISO 10256:2003) ICS:13.340.20	EN ISO 10256:2003
149.	МКС EN ISO 10819:2007	Механички вибрации и удари – Вибрации на дланка и рака – Методи на мерење и оценување преносливост на вибрации од ракавица на дланка (идентичен со EN ISO 10819:1996) Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO 10819:1996) ICS:13.160	EN ISO 10819:1996

150.	МКС EN 12083/Кор:2007	Респираторни заштитни направи – Филтри со цевки за дишење,(Маски без монтирани филтри) – Филтри за честички, филтри за гас и комбинирани филтри – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 12083:1998/AC:2000) Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters – Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 12083:1998/AC:2000
151.	МКС EN 12270:2007	Планинарска опрема – Затегнувачи – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12270:1998) Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 12270:1998
152.	МКС EN 12275:2007	Планинарска опрема – Спојки – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12275:1998) Mountaineering equipment – Connectors - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 12275:1998
153.	МКС EN 12276/Кор:2007	Планинарска опрема – Фрикциски котви – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12276:1998/AC:2000) Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 12276:1998/AC:2000
154.	МКС EN 12277:2007	Планинарска опрема – Алатки – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12277:1998) Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 12277:1998
155.	МКС EN 12278:2007	Планинарска опрема – Чекреци – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12278:1998) Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 12278:1998
156.	МКС EN ISO 12402-2:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 2: Појаси за спасување, ниво на карактеристики 275 – Сигурносни барања (идентичен со EN ISO 12402-2:2006) Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements (ISO 12402-2:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-2:2006
157.	МКС EN ISO 12402-3:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 3: Појаси за спасување, ниво на карактеристики 150 – Сигурносни барања (идентичен со EN ISO 12402-3:2006) Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements (ISO 12402-3:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-3:2006
158.	МКС EN ISO 12402-4:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 4: Појаси за спасување, ниво на карактеристики 100 – Сигурносни барања (идентичен со EN ISO 12402-4:2006) Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements (ISO 12402-4:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-4:2006
159.	МКС EN ISO 12402-5:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 5: Подводни помагала за одржување (ниво 50) – Сигурносни барања (идентичен со EN ISO 12402-2:2006) Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements (ISO 12402-5:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-2:2006
160.	МКС EN ISO 12402-6:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 6: Појаси за спасување за специјални намени и подводни помагала за одржување – Сигурносни барања и дополнителни методи за тестирање (идентичен со EN ISO 12402-6:2006) Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO 12402-6:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-6:2006
161.	МКС EN ISO 12402-8:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 8: Прибори – Сигурносни барања (идентичен со EN ISO 12402-8:2006) Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO 12402-8:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-8:2006
162.	МКС EN ISO 12402-9:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 9: Методи за тестирање (идентичен со EN ISO 12402-9:2006) Personal flotation devices - Part 9: Test methods (ISO 12402-9:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-9:2006
163.	МКС EN ISO 12402-10:2007	Лични направи за одржување на површина – Дел 10: Избор и примена на лични направи за одржување на површина и други релевантни направи (идентичен со EN ISO 12402-10:2006) Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO 12402-10:2006) ICS:13.340.70	EN ISO 12402-10:2006
164.	МКС EN 12477/A1:2007	Заштитни ракавици за заварувачи (идентичен со EN 12477:2001/A1:2005) Protective gloves for welders ICS:13.340.40	EN 12477:2001/A1:2005
165.	МКС EN 12492/A1:2007	Планинарска опрема – Шлемови за планинари – Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12492:2000/A1:2002) Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and for test methods ICS:13.340.40	EN 12492:2000/A1:2002
166.	МКС EN 12568:2007	Штитници за нозе и стапала – Сигурносни барања и методи за тестирање навлаци за ножни прсти и вметоци отпорни на навлегување метали (идентичен со EN 12568:1998) Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps and metal penetration resistant inserts ICS:13.340.50	EN 12568:1998
167.	МКС EN 12628/Кор:2007	Прибори за нуркање – Комбинирани пловни направи и направи за спасување – Функционални и сигурносни барања, методи за тестирање (идентичен со EN 12628:1999/AC:2000) Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices - Functional and safety requirements, test methods ICS:97.220.40	EN 12628:1999/AC:2000

168.	МКС EN 12841:2007	Лична опрема за заштита при пад – Системи за употреба на јаже – Направи за нагодување јажиња (идентичен со EN 12841:2006) Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices ICS:13.340.60/13.340.99	EN 12841:2006
169.	МКС EN 12941/Кор:2007	Респираторни заштитни направи – Погонски направи за филтрирање со вграден шлем или цевка – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 12941:1998/A1:2003) Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 12941:1998/A1:2003
170.	МКС EN 12942/A1:2007	Респираторни заштитни направи – Направи за филтрирање со помошен погон со вградена целосна маска за лице, полумаска или четвртмаска – Барања, тестирање, означување (идентичен со EN 12942:1998/A1:2002) Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks – Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 12942:1998/A1:2002
171.	МКС EN 13034:2007	Облека за заштита од течни хемикалии – Барања за можностите на облеката за заштита од хемикалии што нуди ограничени можности на заштита од течни хемикалии (Опрема тип 6 и тип ПБ(6)) (идентичен со EN 13034:2005) Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) ICS:13.340.10	EN 13034:2005
172.	МКС EN 13061:2007	Заштитна опрема – Коскобрани за фудбалери – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13061:2001) Protective clothing - Shin guards for association football players - Requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 13061:2001
173.	МКС EN 13087-1/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 1: Услови и условување (идентичен со EN 13087-1:2000 A1:2001) Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning ICS:13.340.20	EN 13087-1:2000 A1:2001
174.	МКС EN 13087-2/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 2: Апсорпција на удар (идентичен со EN 13087-2:2000/A1:2001) Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption ICS:13.340.20	EN 13087-2:2000/A1:2001
175.	МКС EN 13087-3/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 3: Отпорност на продирање (идентичен со EN 13087-3:2000/A1:2001) Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration ICS:13.340.20	EN 13087-3:2000/A1:2001
176.	МКС EN 13087-4/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 4: Ефективност на системот за придржување (идентичен со EN 13087-4:2000) Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system effectiveness ICS:13.340.20	EN 13087-4:2000
177.	МКС EN 13087-5/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 5: Јакост на системот за придржување (идентичен со EN 13087-5:2000) Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength ICS:13.340.20	EN 13087-5:2000
178.	МКС EN 13087-6/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 6: Визуелно поле (идентичен со EN 13087-6:2000/A1:2001) Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision ICS:13.340.20	EN 13087-6:2000/A1:2001
179.	МКС EN 13087-7/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 7: Отпорност на пламен (идентичен со EN 13087-7:2000/A1:2001) Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance ICS:13.340.20	EN 13087-7:2000/A1:2001
180.	МКС EN 13087-8/ A1:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 8: Електрични својства (идентичен со EN 13087-8:2000/A1:2005) Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties ICS:13.340.20	EN 13087-8:2000/A1:2005
181.	МКС EN 13087-10:2007	Заштитни шлемови – Методи за тестирање – Дел 10: Отпорност на сончева топлина (идентичен со EN 13087-10:2000) Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat ICS:13.340.20	EN 13087-10:2000
182.	МКС EN 13138-1:2007	Пловни помагала за пливачки инструкции – Дел 1: Сигурносни барања и методи за тестирање пловни помагала што се носат на себе (идентичен со EN 13138-1:2003) Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn ICS:13.340.20	EN 13138-1:2003
183.	МКС EN 13158:2007	Заштитна облека – Заштитни палта, штитници за тело и рамена за јавачи на коњи – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13158:2000) Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for horse riders – Requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 13158:2000
184.	МКС EN 13178:2007	Лична заштита на очи – Штитници за очи за корисници на моторни санки (идентичен со EN 13178:2000) Personal eye-protection - Eye protectors for snowmobile users ICS:13.340.20	EN 13178:2000
185.	МКС EN 13274-1:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 1: Определување внатрешна пропустливост и целосна внатрешна пропусливост (идентичен со EN 13274-1:2001) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage ICS:13.340.30	EN 13274-1:2001
186.	МКС EN 13274-2:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 2: Тестирање практични изведби (идентичен со EN 13274-2:2001) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests	EN 13274-2:2001

187.	МКС EN 13274-3:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 3: Определување отпор на дишење (идентичен со EN 13274-3:2001) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance ICS:13.340.30	EN 13274-3:2001
188.	МКС EN 13274-4:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 4: Тестови за пламен (идентичен со EN 13274-4:2001) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame tests ICS:13.340.30	EN 13274-4:2001
189.	МКС EN 13274-5:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 5: Климатски услови (идентичен со EN 13274-5:2001) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic conditions ICS:13.340.30	EN 13274-5:2001
190.	МКС EN 13274-6:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 6: Определување содржина на јаглероддиоксид на вдишан воздух (идентичен со EN 13274-6:2001) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air ICS:13.340.30	EN 13274-6:2001
191.	МКС EN 13274-7:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 7: Определување на навлегување честички во филтер (идентичен со EN 13274-7:2002) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration ICS:13.340.30	EN 13274-7:2002
192.	МКС EN 13274-8:2007	Респираторни заштитни направи – Методи за тестирање – Дел 8: Определување на затнувањето од доломитна прав (идентичен со EN 13274-8:2002) Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging ICS:13.340.30	EN 13274-8:2002
193.	МКС EN 13277-1:2007	Заштитна опрема за слободно борење – Дел 1: Општи барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13277-1:2000) Protective equipment for martial arts - Part 1: General requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 13277-1:2000
194.	МКС EN 13277-2:2007	Заштитна опрема за слободно борење – Дел 2: Дополнителни барања и методи за тестирање штитници за горниот дел на стапалото, костобрани и штитници за подлактица (идентичен со EN 13277-2:2000) Protective equipment for martial arts - Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors ICS:13.340.10	EN 13277-2:2000
195.	МКС EN 13277-3:2007	Заштитна опрема за слободно борење – Дел 3: Дополнителни барања и методи за тестирање штитници за торзо (идентичен со EN 13277-3:2000) Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors ICS:13.340.10	EN 13277-3:2000
196.	МКС EN 13277-4:2007	Заштитна опрема за слободно борење – Дел 4: Дополнителни барања и методи за тестирање штитници за глава (идентичен со EN 13277-4:2001) Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors ICS:13.340.10	EN 13277-4:2001
197.	МКС EN 13277-5:2007	Заштитна опрема за слободно борење – Дел 5: Дополнителни барања и методи за тестирање штитници за гениталии и штитници за абдомен (идентичен со EN 13277-5:2002) Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors ICS:13.340.10	EN 13277-5:2002
198.	МКС EN 13277-6:2007	Заштитна опрема за слободно борење – Дел 6: Дополнителни барања и методи за тестирање штитници за гради за жени (идентичен со EN 13277-6:2003) Protective equipment for martial arts - Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females ICS:13.340.10	EN 13277-6:2003
199.	МКС EN 13287:2007	Опрема за лична заштита – Обувки – Методи за тестирање отпорност на лизање (идентичен со EN 13287:2004) Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance ICS:13.340.50	EN 13287:2004
200.	МКС EN 13356:2007	Додатоци за видливост за непрофесионална употреба – Методи за тестирање и барања (идентичен со EN 13356:2001) Visibility accessories for non-professional use - Test methods and requirements ICS:13.340.01	EN 13356:2001
201.	МКС EN 13484:2007	Шлемови за корисници на санки (идентичен со EN 13484:2001) Helmets for users of luges ICS:13.340.20	EN 13484:2001
202.	МКС EN 13546:2007	Заштитна облека – Штитници за дланка, рака, гради, абдомен, нога, стопало и гениталии за хокејски голмани и штитници за непокриени делови на телото за играчи во поле – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13546:2002) Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players - Requirements and test methods ICS:13.340.10 * 13.340.40	EN 13546:2002
203.	МКС EN 13567:2007	Заштитна облека – Штитници за дланка, рака, гради, абдомен, нога, гениталии и лице за мечувалци – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13567:2002) Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face protectors for fencers - Requirements and test methods ICS:13.340.10 * 13.340.40	EN 13567:2002
204.	МКС EN 13594:2007	Заштитни ракавици за професионални возачи на мотоцикли – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13594:2002) Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods ICS:13.340.10 * 13.340.40	EN 13594:2002

205.	МКС EN 13595-1:2007	Заштитна облека за професионални возачи на мотоцикли – Јакни, панталони, едноделни или повеќеделни одела – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 13595-1:2002) Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one piece or divided suits - Part 1: General requirements ICS:13.340.10	EN 13595-1:2002
206.	МКС EN 13595-2:2007	Заштитна облека за професионални возачи на мотоцикли – Јакни, панталони, едноделни или повеќеделни одела – Дел 2: Методи за тестирање за определување отпорност на допирна абразија (идентичен со EN 13595-2:2002) Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 2: Test method for determination of impact abrasion resistance ICS:13.340.10	EN 13595-2:2002
207.	МКС EN 13595-3:2007	Заштитна облека за професионални возачи на мотоцикли – Јакни, панталони, едноделни или повеќеделни одела – Дел 3: Методи за тестирање за определување јакост на распрскување (идентичен со EN 13595-3:2002) Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 3: Test method for determination of burst strength ICS:13.340.10	EN 13595-3:2002
208.	МКС EN 13595-4:2007	Заштитна облека за професионални возачи на мотоцикли – Јакни, панталони, едноделни или повеќеделни одела – Дел 4: Методи за тестирање за определување отпорност на ударен увод (идентичен со EN 13595-4:2002) Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 4: Test method for determination of impact cut resistance ICS:13.340.10	EN 13595-4:2002
209.	МКС EN 13634:2007	Заштитни обувки за професионални возачи на мотоцикли – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 13634:2002) Protective footwear for professional motorcycle riders - Requirements and test methods ICS:13.340.50	EN 13634:2002
210.	МКС EN 13781:2007	Заштитни шлемови за возачи и патници на моторни и боб-санки (идентичен со EN 13781:2001) Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs ICS:13.340.20	EN 13781:2001
211.	МКС EN 13794:2007	Респираторни заштитни направи – Самостојни апарати за дишење каде гасот се рециклира, за спасување – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 13794:2002) Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 13794:2002
212.	МКС EN 13819-1:2007	Штитници за слух – Тестирање – Дел 1: Физички методи за тестирање (идентичен со EN 13819-1:2002) Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods ICS:13.340.20	EN 13819-1:2002
213.	МКС EN 13819-2:2007	Штитници за слух – Тестирање – Дел 2: Акустични методи за тестирање (идентичен со EN 13819-2:2002) Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods ICS:13.340.20	EN 13819-2:2002
214.	МКС EN 13832-1:2007	Обувки за хемиска заштита – Дел 1: Терминологија и методи за тестирање (идентичен со EN 13832-1:2006) Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods ICS:13.340.50	EN 13832-1:2006
215.	МКС EN 13832-2:2007	Обувки за хемиска заштита – Дел 2: Барања за обувки отпорни на хемикалии при лабораториски услови (идентичен со EN 13832-2:2006) Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions ICS:13.340.50	EN 13832-2:2006
216.	МКС EN 13832-3:2007	Обувки за хемиска заштита – Дел 3: Барања за обувки со висока отпорност на хемикалии при лабораториски услови (идентичен со EN 13832-3:2006) Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions ICS:13.340.50	EN 13832-3:2006
217.	МКС EN 13911:2007	Заштитна облека за пожарникари – Барања и методи за тестирање пожарникарски капи за пожарникари (идентичен со EN 13911:2004) Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters ICS:13.340.20	EN 13911:2004
218.	МКС EN 13949:2007	Респираторна опрема – Самостојни апарати за нуркање со компримиран азот или кислород кои се издишуваат (испуштаат) во околината – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 13949:2003) Respiratory equipment - Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 13949:2003
219.	МКС EN ISO 13982-1:2007	Заштитна облека за употреба против цврсти честички – Дел 1: Барања за можностите на облеката за заштита од хемикалии што обезбедува заштита на целото тело од цврсти воздушни честички (облека тип 5) (идентичен со EN ISO 13982-1:2004) Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) (ISO 13982-1:2004) ICS:13.340.10	EN ISO 13982-1:2004
220.	МКС EN ISO 13982-2:2007	Облека за заштита од цврсти честички – Дел 2: Методи за тестирање за определување на навлегувањето на аеросолите на фини честички во оделото (идентичен со EN ISO 13982-2:2004) Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits (ISO 13982-2:2004) ICS:13.340.10	EN ISO 13982-2:2004

221.	МКС EN ISO 13995:2007	Заштитна облека – Механички својства – Методи за тестирање за определување на отпорност на прободување и динамичко кинење на материјалите (идентичен со EN ISO 13995:2000) Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials (ISO 13995:2000) ICS:13.340.10	EN ISO 13995:2000
222.	МКС EN ISO 13995/Кор:2007	Заштитна облека – Механички својства – Методи за тестирање за определување на отпорност на прободување и динамичко кинење на материјалите (идентичен со EN ISO 13995:2000) Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials (ISO 13995:2000) ICS:13.340.10	EN ISO 13995:2000
223.	МКС EN ISO 13998/Кор:2007	Заштитна облека – Работни мантили, панталони и елени што штитат од посекотини и убои од цврсти ножеви (идентичен со EN ISO 13998:2003) Protective clothing - Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives (ISO 13998:2003) ICS:13.340.10	EN ISO 13998:2003
224.	МКС EN 14021:2007	Штитници за мотоциклисти за заштита од камења и чакал при возење во теренски услови – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14021:2003) Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against stones and debris – Requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 14021:2003
225.	МКС EN 14052:2007	Индустриски шлемови со високи можности (идентичен со EN 14052:2005) High performance industrial helmets ICS:13.340.10	EN 14052:2005
226.	МКС EN 14058:2007	Заштитна облека – Одеа за заштита од студ (идентичен со EN 14058:2004) Protective clothing - Garments for protection against cool environments ICS:13.340.10	EN 14058:2004
227.	МКС EN 14120:2007	Заштитна облека – Штитници за рачен зглоб, дланка, колено и лакти за корисници на ролерска опрема – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14120:2003) Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment – Requirements and test methods ICS:13.340.10	EN 14120:2003
228.	МКС EN 14126:2007	Заштитна облека – Барања за можности и методи за тестирање облека за заштита од инфективни агенси (идентичен со EN 14126:2003) Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents ICS:13.340.10	EN 14126:2003
229.	МКС EN 14143:2007	Респираторна опрема – Апарат за нуркање со вграден систем за дишење (идентичен со EN 14143:2003) Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus ICS:13.340.30	EN 14143:2003
230.	МКС EN 14225-1:2007	Нуркачко одело – Дел 1: Влажно одело – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14225-1:2005) Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 14225-1:2005
231.	МКС EN 14225-2:2007	Нуркачко одело – Дел 2: Суво одело – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14225-2:2005) Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 14225-2:2005
232.	МКС EN 14225-3:2007	Нуркачко одело – Дел 3: Одеа со вградено греење или ладење (системи) – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14225-3:2005) Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suits (systems) - Requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 14225-3:2005
233.	МКС EN 14225-4:2007	Нуркачко одело – Дел 4: Одеа до една атмосфера – Барања и методи за тестирање човечки фактор (идентичен со EN 14225-4:2005) Diving suits - Part 4: One atmosphere suits (ADS) - Human factors requirements and test methods ICS:13.340.40	EN 14225-4:2005
234.	МКС EN 14325:2007	Облека за заштита од хемикалии – Методи за тестирање и класификација на можности на материјали за облека за заштита од хемикалии, шевови, споеви (идентичен со EN 14325:2004) Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages ICS:13.340.10	EN 14325:2004
235.	МКС EN 14328:2007	Заштитна облека – Ракавици и штитници за раце што штитат од исеченици од погонски (електрични) ножеви – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14328:2005) Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods ICS:13.340.10*13.340.40	EN 14328:2005
236.	МКС EN 14360:2007	Облека за заштита од дожд – Методи за тестирање готови одела – Влијание од капки под висок притисок (идентичен со EN 14360:2004) Protective clothing against rain - Test method for ready made garments - Impact from above with high energy droplets ICS:13.340.10*13.340.40	EN 14360:2004
237.	МКС EN 14387:2007	Респираторни заштитни направи – Филтри за гас и комбинирани филтри – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14387:2004) Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 14387:2004
238.	МКС EN 14404:2007	Опрема за лична заштита – Штитници за колена при работа во клекната положба (идентичен со EN 14404:2004) Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position ICS:13.340.10	EN 14404:2004

239.	МКС EN 14435:2007	Респираторни заштитни направи – Самостојни апарати за дишење со компримиран воздух кој се издишува (испушта) во околината, со полумаска изработена за употреба само при над притисок – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14435:2004) Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to be used with positive pressure only - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 14435:2004
240.	МКС EN 14458:2007	Опрема за лична заштита на очи – Штитници за лице и очила за пожарници и индустриски заштитни шлемови со високи можности за пожарници и амбулантни и итни служби (идентичен со EN 14458:2004) Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with firefighters' and high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance and emergency services ICS:13.340.20	EN 14458:2004
241.	МКС EN ISO 14460/Kop:2007	Заштитна облека за возачи на тркачки автомобили – Заштита од топлина и пламен – Барања за можностите и методи за тестирање (идентичен со EN ISO 14460:1999/A1:2002/AC:1999) Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods (ISO 14460:1999) ICS:13.340.10*13.340.40	EN ISO 14460:1999/A1:2002/AC:1999
242.	МКС EN 14529:2007	Респираторни заштитни направи – Самостојни апарати за дишење со компримиран воздух кој се издишува (испушта) во околината, со полумаска планирана да содржи вентил за над притисок, подвижуван од белите дробови, само за спасувачки цели – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14529:2005) Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positive pressure lung governed demand valve for escape purposes only ICS:83.080.10	EN 14529:2005
243.	МКС EN 14572:2007	Шлемови со високи можности за јавачки активности (идентичен со EN 14572:2005) High Performance Helmets for Equestrian Activities ICS:13.340.20	EN 14572:2005
244.	МКС EN 14593-1:2007	Респираторни заштитни направи – Цевни апарати за дишење со компримиран воздух со побарувачки вентил – Дел 1: Апарат со маска за целото лице – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14593-1:2005) Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 14593-1:2005
245.	МКС EN 14593-2/Kop:2007	Респираторни заштитни направи – Цевни апарати за дишење со компримиран воздух со побарувачки вентил – Дел 2: Апарат со полумаска на над притисок – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14593-2:2005/AC:2005) Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure - Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 14593-2:2005/AC:2005
246.	МКС EN 14594-2/Kop:2007	Респираторни заштитни уреди – Цевни апарати за дишење со континуиран дотур на компримиран воздух – Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14594:2005/AC:2005) Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus – Requirements, testing, marking ICS:13.340.30	EN 14594:2005/AC:2005
247.	МКС EN 14605:2007	Облека за заштита од течни хемикалии – Барања за можностите на облеката со непропустливи шевови за течност (тип 3) и спреј (тип 4) вклучувајќи делови што обезбедуваат заштита на деловите од телото (тип ПБ3 и ПБ4) (идентичен со EN 14605:2005) Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) ICS:13.340.10	EN 14605:2005
248.	МКС EN ISO 14877:2007	Облека за заштита од абразивни пробивања при користење грануларни абразиви (идентичен со EN ISO 14877:2002) Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives (ISO 14877:2002) ICS:13.340.10	EN ISO 14877:2002
249.	МКС EN ISO 15025:2007	Заштитна облека – Заштита од топлина и пламен – Методи за тестирање ограничено распространет пламен (идентичен со EN ISO 15025:2002) Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000) ICS:13.340.10	EN ISO 15025:2002
250.	МКС EN ISO 15027-1:2007	Одедо за потопување – Дел 1: Одеа за постојано носење вклучувајќи барања за безбедност (идентичен со EN ISO 15027-1:2002) Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO 15027-1:2002) ICS:13.340.10	
251.	МКС EN ISO 15027-2:2007	Одедо за потопување – Дел 2: Одеа за еднократна употреба вклучувајќи барања за безбедност (идентичен со EN ISO 15027-2:2002) Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO 15027-2:2002) ICS:13.340.10	EN ISO 15027-2:2002
252.	МКС EN ISO 15027-3:2007	Одедо за потопување – Дел 3: Методи за тестирање (идентичен со EN ISO 15027-3:2002) Immersion suits – Part 3: Test methods (ISO 15027-3:2002) ICS:13.340.10	EN ISO 15027-3:2002

253.	МКС EN 15090:2007	Обувки за пожарникари (идентичен со EN 15090:2006) Footwear for firefighters ICS:13.340.50	EN 15090:2006
254.	МКС EN ISO 15831-2:2007	Облека – Физиолошки ефекти – Мерење термичка изолација со користење анатомски модел на човек (идентичен со EN ISO 15831:2004) Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin (ISO 15831:2004) ICS:61.020	EN ISO 15831:2004
255.	МКС EN ISO 17249:2007	Заштитни обувки отпорни на исекотини од пила со ланец (идентичен со EN ISO 17249:2004) Safety footwear with resistance to chain saw cutting - (ISO 17249:2004) ICS:13.340.50	EN ISO 17249:2004
256.	МКС EN ISO 20344/Кор:2007	Опрема за лична заштита – Методи за тестирање за обувки (идентичен со EN ISO 20344:2004/AC:2005) Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO 20344:2004) ICS:13.340.50	EN ISO 20344:2004/AC:2005
257.	МКС EN ISO 20345:2007	Опрема за лична заштита – Сигурносни обувки (идентичен со EN ISO 20345:2004) Personal protective equipment - Safety footwear - (ISO 20345:2004) ICS:13.340.50	EN ISO 20345:2004
258.	МКС EN ISO 20346:2007	Опрема за лична заштита – Заштитни обувки (идентичен со EN ISO 20346:2004) Personal protective equipment - Protective footwear (ISO 20346:2004) ICS:13.340.50	EN ISO 20346:2004
259.	МКС EN ISO 20347:2007	Опрема за лична заштита – Професионални обувки (идентичен со EN ISO 20347:2004) Personal protective equipment - Occupational footwear - (ISO 20347:2004) ICS:13.340.50	EN ISO 20347:2004
260.	МКС EN 24869-1:2007	Акустика - Штитници за слух – Метода со изложување на мерење на ослабување на звук (идентичен со EN 24869-1:1992) Acoustics - Hearing protectors - Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:1990) ICS:13.340.20	EN 24869-1:1992
261.	МКС EN 24869-3:2007	Акустика - Штитници за слух – Дел 3: Упростена метода за мерење слабеење на звук кај тип штитници за уши за испитување квалитет (идентичен со EN 24869-3:1993) Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Simplified method for the measurement of insertion loss of ear-muff type protectors for quality inspection purposes (ISO/TR 4869-3:1989) ICS:13.340.20	EN 24869-3:1993
262.	МКС EN 50237:2007	Ракавици и ракавици без прсти со механичка заштита за електрични цели (идентичен со EN 50237:1997) Gloves and mitts with mechanical protection for electrical purposes ICS:13.260*13.340.10	EN 50237:1997
263.	МКС EN 50286:2007	Заштитна облека со електрична изолација за нисконапонски инсталации (идентичен со EN 50286:1999) Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations ICS:13.260*13.340.10	EN 50286:1999
264.	МКС EN 50321:2007	Заштитни обувки со електрична изолација за работа на нисконапонски инсталации (идентичен со EN 50321:1999) ICS:13.260*13.340.10	EN 50321:1999
265.	МКС EN 50365:2007	Заштитни шлемови со електрична изолација за работа на нисконапонски инсталации (идентичен со EN 50365:2002) Electrically insulating helmets for use on low voltage installations ICS:13.260*13.340.10	EN 50365:2002
266.	МКС EN 60743:2007	Практична работа – Терминологија за алати, опрема и направи (IEC 60743:2001), (идентичен со EN 60743:2001) Live working - Terminology for tools, equipment and devices (IEC 60743:2001) ICS:01.040.13*13.260	EN 60743:2001
267.	МКС EN 60895:2007	Практична работа – Кондуктивна облека за употреба при номинална јачина на струја до 800 kV за еднонасочна и ± 600 kV за наизменична струја (IEC 60895:2002 (модификуван)) Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c. (IEC 60895:2002 (Modified)) ICS:13.260*13.340.10	IEC 60895:2002
268.	МКС EN 60903:2007	Практична работа – Ракавици од изолациски материјал (IEC 60903:2002 (модификуван)), (идентичен со EN 60903:2003) Live working - Gloves of insulating material (IEC 60903:2002 (Modified)) ICS:13.260*13.340.10	EN 60903:2003
269.	МКС EN 60984/A11/A1:2007	Ракави од изолациски материјал за практична работа (IEC 60984:1990 (модификуван)), (идентичен со EN 60984:1992/A1:2002/A11:1997) Sleeves of insulating material for live working (IEC 60984:1990 (Modified)) ICS:13.260*13.340.10	EN 60984:1992/A1:2002/A11:1997

Оваа листа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-6779/5
7 ноември 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1832.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 12.11.2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 30,467
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 30,460
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 30,657
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 31,634
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	до 34,884
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 34,980
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 23,801
- М-2	до 23,781

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 70,00
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 66,50
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 67,00
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 68,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	до 60,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 49,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 28,734
- М-2	до 28,711

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	69,50	69,00	68,50
БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	60,00	65,50	65,00
ЕУРОСУПЕР - 95	66,50	66,00	65,50
ЕУРОСУПЕР - 98	67,50	67,00	66,50
Д-Е III	59,50	59,00	58,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	49,00	48,50	48,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- ЕУРОСУПЕР - 95	0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	25,005
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,116
- ЕУРОСУПЕР - 95	22,343
- ЕУРОСУПЕР - 98	22,213
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	12,233
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 13.11.2007 година.

Бр. 02-1814/1
12 ноември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

1833.

Врз основа на член 84 став 9 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 и 36/07) и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Се прогласува за квалификуван потрошувач на електрична енергија Друштвото за производство, трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште ул. 16-та Македонска бригада бр.18, 1000 Скопје, Република Македонија, со ЕДБ: 4030005529159 и матичен број на деловен субјект: 5933145.

2. СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е потрошувач на електрична енергија приклучен на преносната мрежа преку трансформаторната ТС Север, во сопственост на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје Подружница „ЕНЕРГЕТИКА“ - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 02-1791/1
9 ноември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

1834.

Врз основа на член 84 став 9 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 и 36/07) и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Се прогласува за квалификуван потрошувач на електрична енергија МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија – Скопје, со седиште ул. 16-та Македонска бригада бр.18, 1000 Скопје, Република Македонија, со ЕДБ: 4030997338244 и матичен број на деловен субјект: 5166250.

2. МАКСТИЛ АД – Скопје е потрошувач на електрична енергија приклучен на преносната мрежа преку трансформаторните ТС Север и ТС Југ во сопственост на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје Подружница „ЕНЕРГЕТИКА“ - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 02-1794/1
9 ноември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

1835.

Врз основа на член 84 став 9 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 и 36/07) и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Се прогласува за квалификуван потрошувач на електрична енергија Друштвото за преработка на руда, метали и легури СИЛМАК ДООЕЛ експорт-импорт с. Јегуновце, Тетово,

со седиште ул. населено место без уличен систем Јегуновце, Тетово, Република Македонија, со ЕДБ: 4028002131079 и матичен број на деловен субјект: 5687900.

2. СИЛМАК ДООЕЛ експорт-импорт с. Јегуновце, Тетово е потрошувач на електрична енергија приклучен на преносната мрежа преку трансформаторната ТС СИЛМАК, Јегуновце - 110/35 kV/kV на 110 kV напонско ниво.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 02-1800/1
9 ноември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

1836.

Врз основа на член 84 став 9 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 и 36/07) и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Се прогласува за квалификуван потрошувач на електрична енергија Друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци, со седиште населено место с. Вазарци, Кавадарци, Република Македонија, со ЕДБ: 4011967115424 и матичен број на деловен субјект: 4020359.

2. ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци е потрошувач на електрична енергија приклучен на преносната мрежа на 110 kV напонско ниво преку трансформаторната ТС Фени - 110/6 kV/kV, трансформаторната ТС Кавадарци - 110/35 kV/kV и трансформаторната ПС Ресава - 10/0,4 kV/kV.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 02-1797/1
9 ноември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
233.**

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднокретен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/2007), Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 07.11.2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЈА (3G)**

Член 1

Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS на целата територија на Република Македонија од следните радиофреквенциски опсези:

- 2x15 MHz: A1 (1920-1935 MHz) i A1' (2110-2125 MHz) UMTS FDD и
- 5 MHz a' (1900-1905 MHz) UMTS TDD.

Член 3

Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои ќе ја подигнат тендерската документација од член 11 на оваа одлука и кои поседуваат или употребуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги.

Член 4

Одобрението за користење на радиофреквенции што е предмет на овој тендер се издава за време од 10 години со право на продолжување на важноста на одобрението на начин и постапка утврдена во Законот за електронските комуникации.

Член 5

Критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се:

- а) Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе се вреднува со 4 поени);
- б) Цени за големопродажни услуги и тоа:
 - Цени за мобилни услуги (ќе се вреднува со 18 поени);
 - Цени за фиксни мобилни услуги (Wireless local loop) (ќе се вреднува со 18 поени);
 - Цени за Интернет (ќе се вреднува со 18 поени);
 - в) Цени за услуги за граѓани и тоа:
 - Цени за мобилни услуги (ќе се вреднува со 14 поени);
 - Цени за фиксни мобилни услуги (ќе се вреднува со 14 поени);

Член 6

Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне со работа во рок од 6 месеци од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции, дека по една година ќе обезбеди 50% покриеност, а по две години 100% покриеност од територијата на Република Македонија.

Член 7

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 10.000.000 евра.

(2) Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.

Член 8

Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.

Член 9

(1) Рокот за доставување на понудите е 60 дена од денот на објавување на јавниот тендер во "Службен весник на Република Македонија".

(2) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "ПОНУДА", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "ДОКУМЕНТАЦИЈА".

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст "НЕ ОТВОРАЈ" и бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на ковертот адреса на која треба да се достави понудата.

Член 10

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 11.01.2008 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 11

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална банка-Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 19.11.2007 година.

Член 12

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

- Дафина Пауновска (за правни прашања) и
- Миле Вељанов (за технички прашања)

e-mail: tender3g@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aec.mk.

Член 13

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 14

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното донесување.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-150/1
7 ноември 2007 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Комисија
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.

ИСПРАВКА

Во Одлуката на Судскиот совет на Република Македонија за избор на судии на Управен суд, бр. 1789/1 од 31 октомври 2007 година, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 134 од 6 ноември 2007 година, направена е грешка во реден број 12, наместо: „Владимир Стојановски - директор на Бирото за судски вештачења - Скопје“, треба да стои: „Владимир Стојаноски - директор на Бирото за судски вештачења - Скопје“.

Судски совет на РМ
Претседател,
Бекир Исени, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007136